

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2018 бр.11
30 Ноември 2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2018 бр.11


30 Ноември 2018

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либериа	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Белгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KN - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2018 бр.11, 30 Ноември 2018

©2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 116

Национални патенти

..... 3 – 6

ПРЕГЛЕДИ

..... 7

Промени, Пренос

..... 8 – 9

Меѓународни патенти

..... 10 – 107

ПРЕГЛЕДИ

..... 108 – 116

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 117 – 284

Пријави на Трговски Марки

..... 117 – 159

ПРЕГЛЕДИ

..... 160 – 164

Решенија на Трговски Марки

..... 165 – 255

ПРЕГЛЕДИ

..... 256 – 263

Промени, Пренос, обновувања

..... 263 – 284

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 285 – 301

Пријави на Индустриски дизајн

..... 285 – 292

ПРЕГЛЕДИ

..... 293

Решенија на Индустриски дизајн

..... 294 – 300

ПРЕГЛЕДИ

..... 301

Обновувања

..... 301



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот)

(61) Број на основната пријава

(62) Број на првобитната пријава

(72) Пронајдувач (и)

(73) Носител на правото на патентот

(74) Застапник

(86) Меѓународна (РСТ) пријава (датум на поднесување држава број на РСТ пријавата)

(87) Објавување на Меѓународна (РСТ) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)

(96) Меѓународна (ЕР) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **E 04B 1/00**(11) **8644**

(13) A

(21) **2017/214**

(22) 21/03/2017


(45) 30/11/2018

(30) П20170214 21/03/2017 МК

(73) **Микрон-Пласт****ул. Полог бр. 16 1000 Скопје, МК**(72) **Михајловски Славе**(54) **Изолационен подметач за арматура**

(57) Изолационен подметач за арматура (дистанцер) ќе се користи за подигање на арматура при шалување на бетонски плочи на кој ќе се поставува излопација(стиропор) слика бр.4 (6)и над кој се поставува изолациониот подметач за арматура (дистанцер). Кој со својата форма не дозволува да пропаѓа во поставениот

стиропор .Техничкиот проблем кој го решава овој пронајдок е тоа што овој дистанцер не дозволува да пропадне во изолацијата а воедно е така направен да може со двата канали направени за различно дистанцирање спрема моменталната потреба а притоа арматурата нема да допира до стиропорот и со тоа се постигнува потребната статика .Сето ова беше потребно бидејќи претходно проблемот беше решаван на начин со поставување на керамички плочки меѓу арматурата и стиропорот .Инспириран од тоа решив да го создадам изолациониот подметач за арматура(дистанцерот) кој ќе заштеди на време и ќе биде практично решение .



Слика бр 1



(51)

(11) **8645**

(21) **2017/249**

(30) П20170249 05/04/2017 МК

(13) А

(22) 05/04/2017

(45) 30/11/2018

(73) **Лазовски Јоже**

ул. Париска, бр. 6, Скопје, МК

(72) Лазовски Јоже

(54) **ПРСКА И ЧИСТИ ТОАЛЕТ**

(51) **B 67D 3/04**(11) **8646**(13) **A**(21) **2017/510**

(22) 05/07/2017

(45) 30/11/2018

(30) P20170510 05/07/2017 МК

(73) **КОЖУВЧАНКА ДОО****ул. Шишка бр. 37, 1430 Кавадарци, МК**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **ВИРЛИОС, Борис and ВИРЛИОС, Митко**

(54) **ПОСТАПКА ЗА ТОЧЕЊЕ ПИВО И СИСТЕМ НА ДАЛЕЧИНСКО МОНИТОРИРАЊЕ НА ТОЧЕЊЕ ПИВО ВО УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ**

(57) Постапка за точење пиво и систем на далечинско мониторирање на точење пиво

во угостителски објекти којашто се состои од точење на пиво од лежен резервоар во камионска цистерна, точење пиво во мали цистерни во угостителски објект и точење на пиво во угостителски објект и достава до конзумент при што системот на далечинско мониторирање обезбедува информации на корисникот кој точи пиво во врска со количината на источено пиво, температура, притисок и.т.н при што корисникот може да пристапи локално и да ја провери состојба на системот за точење преку компјутер или на мобилен телефон или од било каде ако има пристап до интернет.



Слика 1

(51) A 61F 5/14

(11) 8649

(21) **2017/643**

(13) A

(22) 29/08/2017

(45) 30/11/2018

(30) П20170643 29/08/2017 МК

(73) Душко Милошевски

ул. Ужичка бр. 23, Битола, МК

(72) Душко Милошевски

(54) **ЕЛАСТИЧЕН НОСНИ ДИЛАТАТОР**

(57) Елстичниот дилататор со две топчиња

(1) вертикално се внесува во носните отвори

(5) се завртува надолу со тоа што топчињата

(1) меко допираат во внатрешниот дел од

врвот од носот (6) допираат и помагаат

дилататорно проширување што воедно го

задржуваат од испаѓање заедно со кружните

лакови (4) кој продолжуваат во крила(2) со


тоа што притискаат меко на носните канали

(7), а граничникот полупрстен (3) регулира


оптимален влез на дилататорот во носот.

c - National PATENTS National HE/E/2017/000643 received at 29/08/2017 12:21:59 PM by ZETT:K371

ELASTIČNI NOSNI DILATATOR



- 1 TOPČE (KUGLICA)
- 2 KRILO
- 3 GRANIČNIK
- 4 LAK
- 5 NOSNI OTVOR
- 6 NOSNI DUBINATINI
- 7 NOSNI KANALI



YB 09-10-2754/1-2017 TM/2017/818 17/08/2017
YB 09-10-2754/2-2017 IV/2017/643 29/08/2017 RB027459722MK 25/08/2017

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8E04B1/00	8E04B1/00	8644	A
8A61F5/14	8A61F5/14	8649	A
8B67D3/04	8B67D3/04	8646	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	22
Душко Милошевски	A 61F 5/14	8649	A
КОЖУВЧАНКА ДОО	B 67D 3/04	8646	A
Лазовски Јоже		8645	A
Микрон-Пласт	E 04B 1/00	8644	A

ПРОМЕНИ

(11) 949
(73) Roche Palo Alto LLC
1 DNA Way Mail Stop 24 South San
Francisco, California 94080, US

(11) 1739
(73) Roche Palo Alto LLC
1 DNA Way Mail Stop 24 South San
Francisco, California 94080, US

(11) 5536
(73) AGC Inc.

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8405, JP

(11) 6743
(73) ADM WILD Valencia SA
Partida la Coma s/n 46740 Carcaixent
Valencia , ES

(11) 7572
(73) AGC Inc.
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8405, JP

ПРЕНОС

(11) 949
(73) Gilead Sciences, Inc., a Delaware
Corporation
333 Lakeside Drive, Foster City, California
94404, US

(11) 1739
(73) Gilead Sciences, Inc., a Delaware
Corporation
333 Lakeside Drive, Foster City, California
94404, US

(11) 5168
(73) AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, SE

(11) 8458
(73) Alkermes Pharma Ireland Limited
Connaught House
1 Burlington Road
Dublin 4, IE

ПРОМЕНА НА ИМЕ НА ПРОНАЈДУВАЧ

(11) 8430
(72) JAMES, Kenneth, Duke, Jr. (3908 Long Meadow Drive
Mebane, NC 27302); LAUDEMANN, Christopher, Patrick (930 Sandlewood Drive
Durham, NC 27712); MALKAR, Navdeep, Balkrishna (313 Arlington Ridge Road
Cary, NC 27513) and RADHAKRISHNAN, Balasingam (209 Faison Road
Chapel Hill, NC 27517)

ПРЕСТАНОК

(11) 881

(73) SIGMA TAU-INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.,
Viale Shakespeare n.47 - 00144, Roma, IT

(11) 1079

(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(11) 1203

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutsebaan 30, 2340 Beerse, BE

(11) 1253

(73) DARWIN DISCOVERY LIMITED
208 Bath Road, Slough, Berks SL1 3WE, UK

(11) 1254

(73) Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11) 1384

(73) AstraZeneca AB
Kvarnbergagatan 16, 151 85 Sodertalje, SE

(11) 2162

(73) Sanofi-Aventis
174, Avenue de France, 75103 Paris, FR

(11) 3204

(73) МАРКОВСКИ Никола
нас:Карпош 11-1/9 7000 Битола, МК

(11) 3395

(73) ЈАГУРИНОСКИ МИЛАН
с.Пашино Рувци, Прилеп, МК

(11) 3581

(73) Strakan International Limited
Galashiels, TD1 1QH, GB

(51) **A 61K 47/34**

(11) **8733**

(13) T1

(21) **2017/994**

(22) 26/12/2017

(45) 30/11/2018

(30) US330400P 18/10/2001 US

(96) 18/10/2002 EP02795531.9

(97) 20/12/2017 EP1436012

(73) **Nektar Therapeutics**

San Francisco, CA 94158, US

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CHENG, Lin; BENTLEY, Michael, David;

ROBERTS, Michael, James and SHEN, Xiaoming

(54) **ПОЛИМЕРНИ КОНЈУГАТИ НА**


ОПИОИДНИ АНТАГОНИСТИ

(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи:

полимерен конјугат, или негова фармацевтски прифатлива сол, кој што содржи поли(етилен глико- кол) полимер ковалентно поврзан за опиоиден антагонист каде што молекуларната тежична на полимерот е помала од 2000 Da, и

фармацевтски прифатлив носител,

каде што полимерниот конјугат ја има следната структура



каде што:

ПОЛИ е поли(етилен глико- кол) полимерот

X е хидролитички стабилна врска;

Y е алил;

Z е H или OH; и

точкастата линија претставува незадолжителна двојна врска.

, има уште 13 патентни барања

(51) **C 07K 16/18, C 07K 16/26, A 61K 39/00**

(11) **8734**

(13) T1

(21) **2017/995**

(22) 26/12/2017

(45) 30/11/2018

(30) US20100353323P 10/06/2010 US

(96) 07/06/2011 EP11792989.3

(97) 22/11/2017 EP2579894

(73) **Eli Lilly and Company**

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ALLAN, Barrett; BENSCHOP, Robert Jan;

CHAMBERS, Mark Geoffrey and DARLING, Ryan

James

(54) **CGRP АНТИТЕЛА**

(57) 1 Човечки изградено CGRP антителио коешто содржи лесна низа на варијабилен регион (LCVR) и тешка низа на варијабилен регион (HCVR), кадешто споменатиот LCVR содржи LCDR1, LCDR2, LCDR3 аминокиселински секвенци и HCVR содржи HCDR1, HCDR2, HCDR3 аминокиселински секвенци, кадешто LCDR1 е RASKDISKYLN (SEQ ID NO: 6), LCDR2 е YTSGYHS (SEQ ID NO: 7), LCDR3 е QQGDALPPT (SEQ ID NO: 5), HCDR1 е GYTFGNYWMQ (SEQ ID NO: 12), HCDR2 е AIYEGTGKTVYIQKFAD (SEQ ID NO: 16), и HCDR3 е LSDYVSGFGY (SEQ ID NO: 39). , има уште 7 патентни барања



(51) **C 07K 16/24, A 61K 39/395**

(11) **8729** (13) T1
(21) **2018/155** (22) 22/02/2018
(45) 30/11/2018

(30)

(96) 30/03/2011 EP11763357.8

(97) 20/12/2017 EP2552961

(73) **Janssen Biotech, Inc.**

800/850 Ridgeview Drive

Horsham, PA 19044, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) STROHL, William; ALMAGRO, Juan, Carlos;
BRANIGAN, Patrick; KANE, Colleen; TAUDTE,
Susann; TORNETTA, Mark and WHEELER, John

(54) **ХУМАНИЗИРАНИ IL-25 АНТИТЕЛА**

(57) 1 Хуманизирано антителио или негов
фрагмент кој врзува антиген, кој се врзува за IL-
25, кадешто антителио или негов фрагмент кој
врзува антиген содржи:

a) VL домен на тело кој содржи CDR1 на
аминокиселинска секвенца SASQGISNYLN
(SEQ ID NO:6), CDR2 на аминокиселинска
секвенца YTSSLHS (SEQ ID NO:7) и CDR3 на
аминокиселинска секвенца QQYLAFPTYF (SEQ
ID NO:8); и

b) VH домен на антителио кој содржи CDR1
на аминокиселинска секвенца GYTMN (SEQ ID
NO:10), CDR2 на аминокиселинска секвенца
LINPYNGGTSYNQNFKG (SEQ ID NO:11) и
CDR3 на аминокиселинска секвенца
EDYDGYLYFAMDY (SEQ ID NO:12),

при што антителио или негов фрагмент кој
врзува антиген покажува афинитет на врзување
за IL-25 кој е помал или еднаков на 53 pM што е
утврдено со употреба на Biacore тест.

, има уште 12 патентни барања

Слика 1

GATGACCCAGTCTCCATCCTCCCTGTCTGCATCTGTAG
GAGACAGAGTCACCATCACTTGCAGTGCATCCCAGGGC
ATTAGCAATTATCTGAATTGGTATCAGCAGAAACCAGGG
AAAGTTCCTAACTCCTGATCTATTACACATCAAGTTTAC
ACTCAGGGGTCCCATCTCGGTTAGCGGCAGTGGATCT
GGGACAGATTTCACTCTCACCATCAGCAGCCTGCAGCC
TGAAGATGTTGCAACTTATTACTGTGAGCAGTATAGCAA
GCTGCCGTACACGTTTGGCCAGGGGACCAAGCTGGAG
ATCAAA (SEQ ID NO:1)

DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCSASQGISNYLNWYQQKP
GKVPKLLIYYTSSLHSGVPSRFSGSGSGTDFLTISLQPE
DVATYYCQQYSKLPYTFGQGTKLEIK (SEQ ID NO:2)

(51) **C 07D 237/16, C 07D 237/22, A 61K 31/50**

(11) **8672**
(21) **2018/157**

(13) T1
(22) 22/02/2018

(45) 30/11/2018

(30) GB20120022711 17/12/2012 GB

(96) 17/12/2013 EP13821700.5

(97) 31/01/2018 EP2931710

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FARNABY, William; FIELDHOUSE, Charlotte; HAZEL, Katherine; KERR, Catrina; KINSELLA, Natasha; LIVERMORE, David; MERCHANT, Kevin and MILLER, David

(54) **ПИРИДАЗИНОНИ КАКО ДААО ЕНЗИМСКИ ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формула (I)



кадешто

R1 претставува водород или флуорин атом или трифлуорометил група;

R2 претставува C2-C8 алкил, C3-C8 циклоалкил или тетрахидропиранил група, секој од нив може опционално да биде супституиран со еден или повеќе супституенти, или R2 претставува група -NR3R4;

R3 и R4 секој независно претставува водороден атом или C1-C6 алкил група или R3 и R4 заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани формираат заситен или незаситен 4- до 8-член хетероцикличен прстен, кадешто секоја алкил група или хетероцикличен прстен може опционално да биде супституиран со еден или повеќе супституенти; и

кадешто еден или повеќе опционални супституенти во R2, R3 и R4 се независно избрани од халоген, хидроксил, цијано, карбоксил, C1-C6 алкил, дифлуорометил, трифлуорометил, C1-C6 алкокси, дифлуорометокси и трифлуорометокси; но не ги вклучува следните соединенија:

2,3-дихидро-4-хидрокси-6-морфолинопиридазин-3-он, и 6-амино-4-хидрокси-пиридазинон;

или нивна фармацевтска прифатлива сол.

, има уште 14 патентни барања

(51) **G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 12N 15/09, A 61K 39/00**

(11) **8674**

(13) T1

(21) **2018/158**

(22) 22/02/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201261709282P 03/10/2012 US

(96) 03/10/2013 EP13843070.7

(97) 31/01/2018 EP2905335

(73) **Chiome Bioscience Inc.**
3-12-1 Honmachi
Shibuya-ku
Tokyo, JP

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) TSURUSHITA, Naoya; KUMAR, Shankar; NAKAMURA, Koji; YANAI, Hiroyuki and KANKE, Toru

(54) **АНТИ-ЧОВЕЧКО DLK-1 АНТИТЕЛО КОЕШТО ИМА АНТИ-ТУМОРНА АКТИВНОСТ ИН ВИВО**

(57) 1 Антитело против човечки Dlk-1, кадешто аминокиселинската секвенца од Н низата на V регион ја содржи аминокиселинската секвенца како што е прикажано во било кое од SEQ ID



NOS: 35, 40, 69, 73, 77, 81, 85 и 89, и како што е прикажано во SEQ ID NO: 45. аминокиселинската секвенца на L низата на V, има уште 14 патентни барања регион ја содржи аминокиселинската секвенца

Слика 1

```

ATGGGTTGGAGCTGTATCATCTTCTTTCTGGTAGCAACAGCTACAGGTGTGCACCTCCAG
M G W S C I I F F L V A T A T G V H S Q
GTCCAGCTGCAGCAGTCTGGGCTGAGCTGGTGAGGCTGGGGTCTCAGTGAAGATTTC
V Q L Q Q S G P E L V R P G V S V K I S
TGCAAGGCTTCGGCTACACATTCAGTATTGCTATGCACTGGGTGAAGCAGATCAT
C K G S G Y T F T D Y A M H W V K Q S H
GCAAGAGCTAGAGTGGATTGGAGTTATTAGTACTTACTATGGTAATACAACTACAC
A K S L E W I G V I S T Y Y G N T N Y N
CAGAAGTTTAAGGGCAAGGCCAATGACTGTAGACAAATCTCCAGCACAGCTATATG
Q K F K G K A T M T V D K S S S T A Y M
GAACTGCCAGATTGACATCTGAGGATTCTGCCATCTATTACTGTGCAAGAGGAGGATTA
E L A R L T S E D S A I Y Y C A R G Q L
CGAGAGTATTACTATGCTATGGACTACTGGGCTCAAGGAACCTCAGTCACCGTCTCTCA
R E Y Y Y A M D Y W G Q G T S V T V S S

```

(51) C 12N 15/85, C 12N 9/12, A 61K 39/00, A 61K 35/12, A 61K 48/00

(11) 8676

(13) T1

(21) 2018/159

(22) 23/02/2018

(45) 30/11/2018

(30) EP20100188893 26/10/2010 --

(96) 26/10/2011 EP11787599.7

(97) 29/11/2017 EP2633034

(73) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Schlossplatz 4

91054 Erlangen, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) BIRKHOLZ, Katrin; DÖRRIE, Jan; SCHAFT,

Niels; SCHULER, Gerold; VOLL, Reinhard and

PFEIFFER, Isabell

(54) NFκB ПО СИГНАЛНА ПАТЕКА


МАНИПУЛИРАНИ ДЕНДРИТСКИ КЛЕТКИ

(57) 1 Дендритските клетки (DC-е), чива NFκB сигнална патека е манипулирана со RNK трансфекција со една или повеќе нуклеотидни секвенци кои што кодираат најмалку еден мутант на сигнален трансдукцион протеин NFκB на сигнална патека, при што тој мутант е сигнален трансдукцион протеин NFκB на сигнална патека конститутивно активен IKKα или IKKβ мутант, кај кои

(i) конститутивно активен IKKα мутант ги опфаќа аминокиселинските остатоци 25 до 769 од SEQ ID NO:2; или

(ii) конститутивно активен IKKβ мутант ги опфаќа аминокиселинските остатоци 18 до 773 од SEQ ID NO:5.

, има уште 12 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07D 401/06, A 61K 31/454, A 61P 3/04**
 (11) **8677** (13) T1
 (21) **2018/160** (22) 23/02/2018
 (45) 30/11/2018

(30) US201261636108P 20/04/2012 US
 (96) 18/04/2013 EP13719344.7
 (97) 06/12/2017 EP2838892

(73) **Helsinn Healthcare SA**

Via Pian Scairolo 9

6912 Lugano-Pazzallo, CH

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **MANINI, Peter; GARCIA RUBIO, Silvina;**
KUWABE, Shin-itsu; YANAGIMACHI, Takehiko;


YOSHIYAMA, Hideyuki; DE GROOT, Eleanor and
PINES, Seemon

(54) **Изолирана цврста форма на**
анаморелин монохидрохлорид со низок
моларен однос на хлорид: анаморелин и
ниска содржина на остаток од органски
растворувач

(57) 1 Изолирана цврста форма на анаморелин
 монохидрохлорид, каде што споменатиот
 анаморелин монохидрохлорид има хлорид:
 моларниот однос на анаморелин е од 0.9 до
 0.99, којшто содржи содржина на остаток од
 органски растворувач помалку од 5000 ppm.
 , има уште 4 патентни барања



Слика 1/2



Слика 2/2

(51) **A 61K 39/395**

(11) **8678**

(13) T1

(21) **2018/161**

(22) 23/02/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201161471007P 01/04/2011 US

(96) 30/03/2012 EP12764885.5

(97) 13/12/2017 EP2694106

(73) **ImmunoGen, Inc.**

830 Winter Street

Waltham, MA 02451, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PAYNE, Gillian; CARRIGAN, Christina, N.;

WHITEMAN, Kathleen, R. and LADD, Sharron

(54) **МЕТОД ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА FOLR1 ВО ТЕРАПИЈА ЗА КАНЦЕР**

(57) 1 Антитело на анти-фолат рецептор 1 (FOLR1) или имуноконјугат на анти-FOLR1 за употреба во терапија за канцер кај еден субјект, каде што зголемена експресија на FOLR1 ген или протеин во примерок на канцер од

споменатиот субјект е откриена со користење на метод за детекција кој што прави разлика помеѓу интензитетот на обоеноста или еднообразноста на обоеноста во примерок на канцер кој изразува FOLR1 во споредба со интензитетот на обоеноста или еднообразноста на обоеноста кај еден или повеќе референтни примероци, каде што ефикасноста на терапијата за канцер со анти-FOLR1 анти-тело или анти-FOLR1 имуноконјугат со тоа била зголемена; каде што анти-FOLR1 антителото за употреба во терапија за канцер содржи:


(i) варијабилен домен на тежок синџир кој што ја содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 3 (huMov19 vHC), и варијабилен домен на лесен синџир кој што ја содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 4 (huMov19 vLCv1.00) или (ii) варијабилен домен на тежок синџир кој што ја содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 3 (huMov19 vHC) и варијабилен домен на лесен синџир кој што ја содржи аминокиселинската

низа НИЗА ИД БР: 5 (huMov19 vLCv1.60); и каде што анти-FOLR1 имуноконјугатот за употреба во терапија за канцер содржи анти-FOLR1 антители, линкер, и цитотоксин, каде што анти-FOLR1 антителото на анти-FOLR1 имуноконјугатот содржи:

(i) варијабилен домен на тежок синџир кој што ја содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 3 (huMov19 vHC), и варијабилен домен на лесен

синџир кој што ја содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 4 (huMov19 vLCv1.00) или (ii) варијабилен домен на тежок синџир кој што ја содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 3 (huMov19 vHC) и варијабилен домен на лесен синџир кој што ја содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 5 (huMov19 vLCv1.60).

, има уште 16 патентни барања



(51) C 07D 403/12, C 07D 401/14, C 07D 403/14, A 61K 31/4155, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 27/02, A 61P 31/00

(11) 8679

(13) T1

(21) 2018/164

(22) 26/02/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201261725913P 13/11/2012 US

(96) 12/11/2013 EP13795946.6

(97) 10/01/2018 EP2922844

(73) Array Biopharma, Inc.

3200 Walnut Street

Boulder, CO 80301, US

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ


Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) ALLEN, Shelley; BRANDHUBER, Barbara, J.; KERCHER, Timothy; KOLAKOWSKI, Gabrielle, R. and WINSKI, Shannon, L.

(54) N-ПИРОЛИДИНИЛ, N'-ПИРАЗОЛИЛ- УРЕА, ТИОУРЕА, ГВАНИДИН И ЦИЈАНОГВАНИДИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ТРКА КИНАЗА

(57) 1 Соединение селектирано

- од соединенија со Формула I:



или стереоизомери, тавтомери, или фармацевтски прифатливи соли или нивни солвати, каде што:

Прстенот Б и NH-C(=X)-NH половината се во транс конфигурацијата;

R^a, R^b, R^c и R^d се независно селектирани од H и (1-3C)алкил,

или R^c и R^d се независно селектирани од H и (1-3C)алкил, а R^a и R^b заедно со атомот за кој што тие се закачени формираат циклопропил прстен;

X е O, S, NH, или N-CN;

R¹ е (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (трифлуорометокси)(1-6C)алкил, (1-3C алкилсулфатил)(1-6C)алкил, монофлуоро(1-6C)алкил, дифлуоро(1-6C)алкил, трифлуоро(1-6C)алкил, тетрафлуоро(2-6C)алкил, пентафлуоро(2-6C)алкил, цијано(1-6C)алкил, аминокарбонил(1-6C)алкил, хидрокси(1-6C)алкил, дихидрокси(2-6C)алкил, (1-6C)алкил, (1-3C алкиламино)(1-3C)алкил, (1-4C алкоксикарбонил)(1-6C)алкил, амино(1-6C)алкил, хидрокси(1-3C алкокси)(1-6C)алкил, ди(1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (1-3C алкокси)трифлуоро(1-6C)алкил, хидрокситрифлуоро(1-6C)алкил, (1-4C алкоксикарбонил)(1-3C алкокси)(1-6C)алкил или хидроксикарбонил(1-3C алкокси)(1-6C)алкил;


R² е H, F, или OH;

Прстенот Б е Ar¹ или hetAr¹;

Ar¹ е фенил незадолжително заменет со еден или повеќе супституенти независно селектирани од халоген, CF₃, CF₃O-, (1-4C)алкокси, хидрокси(1-4C)алкил, (1-6C)алкил и CN;

hetAr¹ е 5-6 член хетероарил кој што има 1-3 прстенести хетероатоми независно селектирани од N, S и O, и незадолжително заменети со еден или повеќе супституенти независно селектирани од (1-6C)алкил, халоген, OH, CF₃, NH₂ и хидрокси(1-2C)алкил;

Прстенот Ц е



R³ е H, (1-6C)алкил, хидрокси(1-6C)алкил, Ar², hetCyc¹, (3-7C)циклоалкил, hetAr², или C₅-C₈


премостен карбоцикличен прстен;

Ar2 е фенил незадолжително заменет со еден или повеќе супституенти независно селектирани од халоген и (1-6C)алкил;

hetCyc1 е 5-6-член заситен или делумно незаситен хетероцикличен прстен кој што има 1-2 прстенести хетероатоми независно селектирани од N и O;

hetAr2 е 5-6 член хетероарил прстен кој што има 1-3 прстенести хетероатоми независно селектирани од N, O и S и незадолжително заменети со еден или повеќе супституенти независно селектирани од (1-6C)алкил и халоген;

R4 е селектиран од (1-6C алкил)SO₂-, (1-6C алкил)C(=O)- и од структурите:



R_m е (1-3C)алкил заменет со 1-3 флуоро, или (3-4C)циклоалкил;

R_q е (1-3C)алкил незадолжително заменет со 1-3 флуоро;

R_y е F или (1-3C)алкил незадолжително заменет со 1-3 флуоро;

p е 0, 1 или 2;


R_z е (3-4C)циклоалкил, или (1-3C)алкил незадолжително заменет со 1-3 флуоро; и

R₅ е H, (1-6C)алкил, монофлуоро(1-6C)алкил, дифлуоро(1-6C)алкил, трифлуоро(1-6C) алкил, тетрафлуоро(2-6C)алкил, пентафлуоро(2-6C)алкил, халоген, CN, (1-4C)алкокси, хидрокси(1-4C)алкил, (1-3C алкокси)(1-4C)алкил, (1-4C алкил)OC(=O)-, (1-6C)алкил-сулфанил, фенил [незадолжително заменет со еден или повеќе супституенти независно селектирани од халоген, (1-6C)алкил и (1-6C)алкокси], (3-4C)циклоалкил, amino, аминокарбонил, или трифлуоро(1-3C

алкил)амидо;

или

- од соединенија со следните Формули:



или фармацевтски прифатливи соли или нивни солвати.

, има уште 23 патентни барања

(51) **C 07D 473/16, C 07D 473/18, A 61K 31/522, A 61P 35/00, A 61P 37/00**

(11) **8681**

(13) T1

(21) **2018/165**

(22) 26/02/2018

(45) 30/11/2018

(30) US20080087777P 11/08/2008 US

(96) 07/08/2009 EP15170143.0

(97) 13/12/2017 EP3000813

(73) **GlaxoSmithKline LLC**

251 Little Falls Drive

Wilmington, DE 19808, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **BIGGADIKE, Keith; TRIVEDI, Naimisha;**

MITCHELL, Charlotte Jane; COE, Diane Mary;

SMITH, Stephen Allan and LEWELL, Xiao Qing

(54) **ПУРИН ДЕРИВАТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА АЛЕРГИСКИ, ВОСПАЛИТЕЛНИ И ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ**

(57) 1 Соединение со формула (I):



кадешто:

R1 е (1S)-1-метилбутилокси;

m е цел број којшто има вредност од 3 до 6;


n е цел број којшто има вредност од 0 до 4;

или негова сол.

, има уште 8 патентни барања


Слика 1

XRPD diffractogram of 6-amino-2-[[[(1S)-1-methylbutyloxy]-9-[5-(1-piperidinyl)pentyl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one



Слика 2

DSC thermogram of 6-amino-2-[[[(1S)-1-methylbutyloxy]-9-[5-(1-piperidinyl)pentyl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one



(51) C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61K

31/4375, A 61P 7/00, A 61P 35/00, A 61P 3/00

(11) 8680

(13) T1

(21) 2018/166

(22) 26/02/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201361813782P 19/04/2013 US

(96) 18/04/2014 EP14717823.0

(97) 27/12/2017 EP2986610

(73) Incyte Holdings Corporation

1801 Augustine Cut-Off

Wilmington, DE 19803, US


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) YAO, Wenqing; ZHUO, Jincong; XU, Meizhong; HE, Chunhong; QIAN, Ding-Quan; ZHANG, Fenglei; WU, Liangxing; SUN, Yaping and LU, Liang

(54) БИЦИКЛЕН ХЕТЕРОЦИКЛИ КАКО ФГХР ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение на формула IIIa:



IIIa

или негова фармацевтски прифатлива сол , кадешто:

R2 и R5 се секој независно избрани помеѓи H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, циклопропил, CN, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd,



S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, и S(O)2NRcRd; R6 е H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, CN, NO₂, ORa₂, SRa₂, C(O)Rb₂, C(O)NRc2Rd₂, C(O)ORa₂, OC(O)Rb₂, OC(O)NRc2Rd₂, NRc2Rd₂, NRc2C(O)Rb₂, NRc2C(O)ORa₂, NRc2C(O)NRc2Rd₂, C(=NRe₂)Rb₂, C(=NRe₂)NRc2Rd₂, NRc2C(=NRe₂)NRc2Rd₂, NRc2S(O)Rb₂, NRc2S(O)2Rb₂, NRc2S(O)2NRc2Rd₂, S(O)Rb₂, S(O)NRc2Rd₂, S(O)2Rb₂, или S(O)2NRc2Rd₂; кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил е секој опционо заменет со 1, 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани помеѓу R6a; секој R6a е независно избран помеѓу Cy₁, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, CN, NO₂, ORa₂, SRa₂, C(O)Rb₂, C(O)NRc2Rd₂, C(O)ORa₂, OC(O)Rb₂, OC(O)NRc2Rd₂, C(=NRe₂)NRc2Rd₂, NRc2C(=NRe₂)NRc2Rd₂, NRc2Rd₂, NRc2C(O)Rb₂, NRc2C(O)ORa₂, NRc2C(O)NRc2Rd₂, NRc2S(O)Rb₂, NRc2S(O)2Rb₂, NRc2S(O)2NRc2Rd₂, S(O)Rb₂, S(O)NRc2Rd₂, S(O)2Rb₂, и S(O)2NRc2Rd₂; кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил е секој опционо заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу Cy₁, хало, CN, NO₂, ORa₂, SRa₂, C(O)Rb₂, C(O)NRc2Rd₂, C(O)ORa₂, OC(O)Rb₂, OC(O)NRc2Rd₂, C(=NRe₂)NRc2Rd₂, NRc2C(=NRe₂)NRc2Rd₂, NRc2Rd₂, NRc2C(O)Rb₂, NRc2C(O)ORa₂, NRc2C(O)NRc2Rd₂, NRc2S(O)Rb₂, NRc2S(O)2Rb₂, NRc2S(O)2NRc2Rd₂, S(O)Rb₂, S(O)NRc2Rd₂, S(O)2Rb₂, и S(O)2NRc2Rd₂; R7 и R8 се секој независно избран помеѓу H, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, -C(O)RA, S(O)RA, S(O)2RA, C6-10арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, кадешто поментатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е секој опционо заменет со 1, 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани помеѓу R7a; секој R7a е независно избран помеѓу Cy₂, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, CN, NO₂, ORa₃, SRa₃, C(O)Rb₃, C(O)NRc3Rd₃, C(O)ORa₃, OC(O)Rb₃, OC(O)NRc3Rd₃, C(=NRe₃)NRc3Rd₃, NRC3C(=NRe₃)NRc3Rd₃, NRc3Rd₃, NRc3C(O)Rb₃, NRc3C(O)ORa₃, NRc3C(O)NRc3Rd₃, NRc3S(O)Rb₃, NRc3S(O)2Rb₃, NRc3S(O)2NRc3Rd₃, S(O)Rb₃, S(O)NRc3Rd₃, S(O)2Rb₃, и S(O)2NRc3Rd₃; кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил е секој опционо заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу Cy₂, хало, CN, NO₂, ORa₃, SRa₃, C(O)Rb₃, C(O)NRc3Rd₃, C(O)ORa₃, OC(O)Rb₃, OC(O)NRc3Rd₃, C(=NRe₃)NRc3Rd₃, NRC3C(=NRe₃)NRc3Rd₃, NRc3Rd₃, NRc3C(O)Rb₃, NRc3C(O)ORa₃, NRc3C(O)NRc3Rd₃, NRc3S(O)Rb₃, NRc3S(O)2Rb₃, NRc3S(O)2NRc3Rd₃, S(O)Rb₃, S(O)NRc3Rd₃, S(O)2Rb₃, и S(O)2NRc3Rd₃; R10 и R11 заедно со јаглороден атом за кој се врзани создаваат 3-, 4-, 5-, 6-, или 7-члена циклоалкил група или 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група, секоја опционо заменета со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу Cy₃, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa₄, SRa₄, C(O)Rb₄, C(O)NRc4Rd₄, C(O)ORa₄, OC(O)Rb₄, OC(O)NRc4Rd₄, NRc4Rd₄, NRc4C(O)Rb₄, NRc4C(O)NRc4Rd₄, NRc4C(O)ORa₄,

$C(=NRe_4)NRc_4Rd_4$, $NRc_4C(=NRe_4)NRc_4Rd_4$, $S(O)Rb_4$, $S(O)NRc_4Rd_4$, $S(O)2Rb_4$, $NRc_4S(O)2Rb_4$, $NRc_4S(O)2NRc_4Rd_4$, и $S(O)2NRc_4Rd_4$, кадешто споменатиот C1-6 алкил е опционо заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу Cy_3 , хало, CN, ORa_4 , SRA_4 , $C(O)Rb_4$, $C(O)NRc_4Rd_4$, $C(O)ORa_4$, $OC(O)Rb_4$, $OC(O)NRc_4Rd_4$, NRc_4Rd_4 , $NRc_4C(O)Rb_4$, $NRc_4C(O)NRc_4Rd_4$, $NRc_4C(O)ORa_4$, $C(=NRe_4)NRc_4Rd_4$, $NRc_4C(=NRe_4)NRc_4Rd_4$, $S(O)Rb_4$, $S(O)NRc_4Rd_4$, $S(O)2Rb_4$, $NRc_4S(O)2Rb_4$, $NRc_4S(O)2NRc_4Rd_4$, и $S(O)2NRc_4Rd_4$; секој RA е независно избран помеѓу H, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, кадешто споменатиот C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е секој опционо заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу $R7a$; Cy_1 , Cy_2 , и Cy_3 е секој независно избран помеѓу C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил, секој од кои е опционо заменет со 1, 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани помеѓу хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 3-10 член хетероциклоалкил, CN, NO_2 , ORa_5 , SRA_5 , $C(O)Rb_5$, $C(O)NRc_5Rd_5$, $C(O)ORa_5$, $OC(O)Rb_5$, $OC(O)NRc_5Rd_5$, NRc_5Rd_5 , $NRc_5C(O)Rb_5$, $NRc_5C(O)ORa_5$, $NRc_5C(O)NRc_5Rd_5$, $C(=NRe_5)Rb_5$, $C(=NRe_5)NRc_5Rd_5$, $NRc_5C(=NRe_5)NRc_5Rd_5$, $NRc_5S(O)Rb_5$, $NRc_5S(O)2Rb_5$, $NRc_5S(O)2NRc_5Rd_5$, $S(O)Rb_5$, $S(O)NRc_5Rd_5$,

$S(O)2Rb_5$, и $S(O)2NRc_5Rd_5$; кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил е секој опционо заменет со 1, 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани помеѓу хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, CN, NO_2 , ORa_5 , SRA_5 , $C(O)Rb_5$, $C(O)NRc_5Rd_5$, $C(O)ORa_5$, $OC(O)Rb_5$, $OC(O)NRc_5Rd_5$, $C(=NRe_5)NRc_5Rd_5$, $NRc_5C(=NRe_5)NRc_5Rd_5$, NRc_5Rd_5 , $NRc_5C(O)Rb_5$, $NRc_5C(O)ORa_5$, $NRc_5C(O)NRc_5Rd_5$, $NRc_5S(O)Rb_5$, $NRc_5S(O)2Rb_5$, $NRc_5S(O)2NRc_5Rd_5$, $S(O)Rb_5$, $S(O)NRc_5Rd_5$, $S(O)2Rb_5$, и $S(O)2NRc_5Rd_5$; секој Ra, Rb, Rc, и Rd е независно избран помеѓу H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, и циклопропил, кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, и циклопропил е опционо заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, хало, CN, ORa_6 , SRA_6 , $C(O)Rb_6$, $C(O)NRc_6Rd_6$, $C(O)ORa_6$, $OC(O)Rb_6$, $OC(O)NRc_6Rd_6$, NRc_6Rd_6 , $NRc_6C(O)Rb_6$, $NRc_6C(O)NRc_6Rd_6$, $NRc_6C(O)ORa_6$, $C(=NRe_6)NRc_6Rd_6$, $NRc_6C(=NRe_6)NRc_6Rd_6$, $S(O)Rb_6$, $S(O)NRc_6Rd_6$, $S(O)2Rb_6$, $NRc_6S(O)2Rb_6$, $NRc_6S(O)2NRc_6Rd_6$, и $S(O)2NRc_6Rd_6$; секој Ra_2 , Rb_2 , Rc_2 , Rd_2 , Ra_3 , Rb_3 , Rc_3 , Rd_3 , Ra_4 , Rb_4 , Rc_4 , Rd_4 , Ra_5 , Rb_5 , Rc_5 , и Rd_5 е независно избран помеѓу H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-



10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е опционо заменет со 1, 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани помеѓу C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

или кој било Rc и Rd заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група опционо заменета со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, кадешто споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е опционо заменет 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, кадешто споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е опционо заменет 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

или кој било Rc2 и Rd2 заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група опционо заменета со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу хало C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6,

SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, кадешто споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е опционо заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

или кој било Rc3 и Rd3 заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група опционо заменета со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу хало C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, кадешто споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е опционо заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

или кој било Rc4 и Rd4 заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група опционо заменета со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу хало C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, кадешто споменатиот C1-6 алкил, C1-4 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е опционо заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; или кој било Rc5 и Rd5 заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група опционо заменета со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу хало C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6,

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, кадешто споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е опционо заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; секој од Re, Re2, Re3, Re4, е Re5 е независно избран помеѓу H, C1-4 алкил, CN, ORa6, SRb6, S(O)2Rb6, C(O)Rb6, S(O)2NRc6Rd6, и C(O)NRc6Rd6; секој од Ra6, Rb6, Rc6, и Rd6 е независно избран помеѓу H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, кадешто споменатиот C1-4 алкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил е опцион заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу OH, CN, amino, хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтхио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси; или секој Rc6 и Rd6 заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група опционо заменета со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу OH, CN, amino, хало, C1-6 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтхио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси; и секој Re6 е независно избран помеѓу H, C1-4 алкил, и CN.

, има уште 22 патентни барања

(51) **A 61K 31/166, A 61P 31/00**(11) **8682**

(13) T1

(21) **2018/167**

(22) 26/02/2018

(45) 30/11/2018

(30) GB201406115 04/04/2014 GB

(96) 31/03/2015 EP15723546.6

(97) 29/11/2017 EP3125876

(73) **EmeraMed Limited****Trinity House****Charleston Road****Ranelagh****Dublin 6, IE**


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) HALEY, Boyd Eugene and KLINGBERG, Ragnar Axel Theodor

(54) **НОВА УПОТРЕБА НА N,N-BIS-2-МЕРКАПТОЕТИЛ ИЗОФТАЛАМИД**

(57) 1 N,N-bis-2-меркаптоетил изофталамид, или негова фармацевтски прифстлива сол, за употреба во лекување на хронична опструктивна болест на бели дробови, има уште 6 патентни барања



СЛ.1

(51) **A 61K 38/16, A 61K 48/00, A 61K 39/02, A 61P 29/00, A 61P 19/00, A 61P 17/00, A 61P 37/00, A 61P 1/00**

(11) **8683**

(13) T1

(21) **2018/168**

(22) 26/02/2018

(45) 30/11/2018

(30) GB201306536 10/04/2013 GB

(96) 10/04/2014 EP14717823.0

(97) 29/11/2017 EP3010523

(73) **4D Pharma Research Limited****Life Sciences Innovation Building****Cornhill Road****Aberdeen AB25 2ZS, GB**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје


(72) KELLY, Denise; MULDER, Imke; PATTERSON, Angela and MONNAIS, Edouard

(54) **ROSEBURIA ФЛАГЕЛИН И ИМУНОМОДУЛАЦИЈА**

(57) 1 Roseburia флагелин, и/или полинуклеотидна секвенца која го кодира споменатиот Roseburia флагелин и/или вектор кој ја опфаќа споменатата полинуклеотидна секвенца, и/или клетка домаќин, вклучувајќи бактерија која ја опфаќа споменатата полинуклеотидна секвенца, за употреба во

лекување и/или спречување на инфламаторни
пореметувања и/или автоимунолошки

пореметувања во субјектот.
, има уште 17 патентни барања



Слика 1

(51) C 07C 65/05, C 07C 69/02, C 07D 209/44, A
61K 31/496, A 61P 35/00

(11) 8684

(13) T1

(21) 2018/173

(22) 27/02/2018

(45) 30/11/2018

(30) GB20060020259 12/10/2006 GB and
US20060829243P 12/10/2006 US

(96) 12/10/2007 EP12187611.4

(97) 21/02/2018 EP2546233

(73) Astex Therapeutics Limited

Milton Road Cambridge
Cambridgeshire CB4 0QA, GB


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Frederickson, Martyn; Lyons, John, Francis;
Thompson, Neil, Thomas; Vinkovic, Mladen;
Williams, Brian; Woodhead, Andrew, James and
Woolford, Alison, Jo-Anne

(54) ХИДРОБЕНЗАМИД ДЕРИВАТИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА HS90


(57) 1 Комбинација којашто содржи киселинска
дополнителна сол на соединение со формулата
(1)




(1)

којашто е лактатна сол и еден или повеќе други
терапевтски агенси.

, има уште 13 патентни барања



СЛИКА 1



СЛИКА 2

(51) C 07D 401/14, C 07D 487/10, C 07D 487/06, C 07D 471/08, C 07D 417/14, C 07D 413/14, C 07D 401/04, C 07D 491/10, C 07D 405/14, A 61K 31/496, A 61K 31/4545, A 61K 31/4439, A 61K 31/4436, A 61K 31/4433, A 61K 31/443

(11) 8685

(13) T1

(21) 2018/182

(22) 28/02/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201361806806P 29/03/2013 US and US201361916715P 16/12/2013 US

(96) 26/03/2014 EP14726246.3

(97) 29/11/2017 EP2978752

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) JONES, Benjamin; BROWN, Jason, W.; DAVIS, Melinda; IVETAC, Anthony; KIRYANOV, Andre, A.; KUEHLER, Jon; LANIER, Marion; MIURA, Joanne; MURPHY, Sean and WANG, Xiaolun

(54) **6-(5-ХИДРОКСИ-1Х-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)НИКОТИНАМИД ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ПХД ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формулата



или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што


q е 0, 1, или 2;

s е 0, 1, или 2;

R3, секој пат земено, е независно одбрано од групата составена од водород, хидроксил, amino, C1-8 алкиламино, циано, хало, опционално супституиран C1-6 алкил, и C1-4 алкокси;

R4 е одбрано од групата составена од водород,

циано, хало, метил, етил, метокси, и
трифлуорометил;
R5 е одбрано од групата составена од



G е јаглерод;
A е одбрано од групата составена од N, O, S,
CR6 и NR6;
E е одбрано од групата составена од N, O, S, и
CR6;
под услов да само едно од A и E може да е O
или S;
или G е N и A и E се CR6;
или G и A се N и E е CR6;

или G, A, и E се N;
R6, секој пат земено, е независно одбрано од
групата составена од водород, циано, хало, C3-
8 циклоалкил, опционално супституиран C1-6
алкил, C1-4 алкокси, и трифлуорометил;
R7 е одбрано од групата составена од циано и
цианометил;
R8, секој пат земено, е независно одбрано од
групата составена од водород, циано, хало, C1-
4 алкил, C1-4 алкокси, и трифлуорометил; и
R9 е одбрано од групата составена од водород,
C1-6 алкил опционално супституиран со 1 до 3
флуоро, и C3-8 циклоалкил.

, има уште 16 патентни барања

(51) **A 61K 31/4196, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A
61P 39/04**

(11) **8686** (13) T1
(21) **2018/184** (22) 28/02/2018
(45) 30/11/2018

(30) US201361774893P 08/03/2013 US and
US201361824435P 17/05/2013 US

(96) 06/03/2014 EP16188627.0

(97) 20/12/2017 EP3124018

(73) **NOVARTIS AG**

Lichtstrasse 35

4056 Basel, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) GHOSH, Indrajit and ZHANG, Jia-Ai

(54) **ОРАЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА
ДЕФЕРАСИРОКС**

(57) 1 Филм обложена таблета за орална
администрација која содржи деферасирукс или
негова фармацевтски прифатлива сол присутни
во количина од 45% од 60% од тежината
базирано на вкупната тежина на таблетата, и
назначено со тоа, што таблетата содржи 90 мг,

180 мг или 360 мг деферасирукс или негова
фармацевтски прифатлива сол, каде што
таблетата дополнително содржи,
(i) најмалку еден полнач во вкупна количина од
10% до 40 % од тежината базирано на вкупната
тежина на таблетата, каде што полначот е
микрокристална целулоза;
(ii) најмалку еден дезинтегрант во вкупна
количина од 1% до 10% од тежината базирано
на вкупната тежина на таблетата, каде што
дезинтегрантот е вкрстено-поврзан
поливинилпиролидон (кросповидон);
(iii) најмалку еден врзувач во вкупна количина од
1% до 5% од тежината базирано на вкупната
тежина на таблетата, каде што врзувачот е
поливинилпиролидон (ПВП);
(iv) опционално, најмалку еден сурфактанс во
вкупна количина од 0.0% до 2% од тежината
базирано на вкупната тежина на таблетата, каде
што сурфактансот е полоксамер;
(v) најмалку еден глидант во вкупна количина од
0.1% до 1% од тежината базирано на вкупната
тежина на таблетата, каде што глидантот е

колоиден силициум диоксид; лубрикантот е магнезиум стеарат; и (vi) најмалку еден лубрикант во вкупна количина (vii) облога. од помалку од 0.1% до 2% од тежината базирано на вкупната тежина на таблетата, каде што , има уште 8 патентни барања



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61K 31/519, A 61P 25/16**

(11) **8651**

(13) T1

(21) **2018/231**

(22) 19/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) PCT/CN2012/087865 28/12/2012 -- and PCT/CN2013/076853 06/06/2013 --

(96) 20/12/2013 EP13866588.0

(97) 07/03/2018 EP2945632

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp. Rahway, NJ 07065-0907, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) YU, Younong; XIAO, Dong; STAMFORD, Andrew; ALI, Amjad; DENG, Qiaolin; LO, Michael Man-Chu; LIM, Yeon-Hee; KUANG, Rongze;

TEMPEST, Paul; HUANG, Xianhai; HENDERSON, Timothy, J.; KIM, Jae-Hun; BOYCE, Christopher; TING, Pauline; ZHENG, Junying; METZGER, Edward; ZORN, Nicolas; GALLO, Gioconda, V.; WON, Walter and WU, Heping

(54) **ХЕТЕРОБИЦИКЛО-ЗАМЕНЕТИ-[1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-С]КВИНАЗОЛИН-5-АМИН**

СОЕДИНЕНИЈА ПОГОДНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОРЕМЕТУВАЊА НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ

(57) 1 Соединение со Формула GI:



или негова фармацевтски прифатлива сол, каде што:

W е азот или јаглерод;

m е 1, 2, 3, или 4; n е цел број од 0 до 4, каде што збирот на n + m е најмалку 2 до најмногу 4, и каде што, кога W е N, m е најмалку 2;

Gd1 до Gd4 се независно водород или C1-6-алкил;

p е 1 или 2;

X, Y, и Z заедно со W и јаглеродот за кој што X и W се врзани формираат 5 до 6 члена ароматична или хетероароматична половина, и се независно:

(a) -(RG1)C=, каде што RG1 е:

(i) водород;

(ii) C1-8-алкил, незадолжително заменет со еден или повеќе халогени атоми;

(iii) -C(O)-C1-8-алкил;

(iv) -CN;

(v) -S-C1-8-алкил;

(vi) -O-C1-6-алкил;

(vii) -(CH₂)_{q1}-(C=O)_{q2}-N(R₂)₂, каде што R₂ е независно за секоја појава во-до-род, C1-6-алкил или хетероарил, и каде што q₁ е 0 или 1 и q₂ е 0 или 1;

(viii) -C(O)O-C1-8-алкил;

(ix) халоген;

(x) моно- или полициклична хетероциклична половина која што содржи најмногу до 10 јаглеродни атоми и еден или повеќе хетероатоми селективно-рачни од N, S, или O, незадолжително заменети со еден или повеќе

C1-6-алкил, морфолино, фенил

(незадолжително заменет со халоген), хетероарил или халоген;

(xi) арил, кој што е незадолжително заменет со еден или повеќе супституенти кои што се: (1) халоген; или (2) C1-6-алкил кој што е незадолжително заменет со еден или повеќе халогени атоми;

(xii) -NH-C(O)-R₃, каде што R₃ е C1-6-алкил или хетероарил; или,

(xiii) хетероарил, кој што е незадолжително заменет со C1-6-алкил (кој што е незадолжително заменет со еден или повеќе халогени атоми) или amino; или

(b) >NRG₂, каде што RG₂ е: (i) водород; (ii) C1-8-алкил; или (iii) ароматична половина од најмногу до 10 јаглеродни атоми;

(v) -N=;

(г) -O-; или,

(д) -S-; и,

RG₃ е половина со структурата:

каде што:

t е 0, 1 или 2;

RG₅ и RG₆ се независно за секоја појава:

(a) H;

(б) C1-10-алкил, незадолжително заменет со еден или повеќе флуор атоми; или,

(в) RG₅ и RG₆ земени заедно формираат карбонил половина (C=O), под услов дека ако t=2, RG₅ и RG₆ не се селектирани да обезбедат два соседни карбонил позиции; и

RGa₁ е 1 до 3 супституенти кои што заменуваат еден H на прстенест јаглероден атом кои што се независно за секоја појава:



(а) C1-4-алкокси, каде што алкил делот од алкокси половината е незадолжително заменета со еден или повеќе халогени;
 (б) C1-8-алкил, незадолжително заменет со еден или повеќе халогени атоми;
 (в) халоген;

(г) -CN; или
 (д) -N(RG4)2, каде што најмалку еден од RG4 е C1-6 алкил, а другиот е H или C1-6-алкил.

, има уште 29 патентни барања

(51) **F 03G 3/00**

(11) **8653**

(13) T1

(21) **2018/232**

(22) 19/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) WO2015FR53769 30/12/2015 --

(96) 27/01/2016 EP16707840.1

(97) 14/03/2018 EP3177830

(73) **Granger, Maurice**

Urb. Aldeia Coelha, Vila Beatriz LT 3

Albufeira 8200-385, PT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Granger, Maurice

(54) **РАМНОТЕЖЕН МЕХАНИЗАМ ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА, РОТАЦИОНА МАШИНА И ПОСТАПКА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ТАКОВ МЕХАНИЗАМ**

(57) 1 Механизам кој што содржи:

- супорт (2)


- прв запчаник (12) подвижен при ротација (R1) во однос на супортот (2) околу прва оска (A1);
 - втор запчаник (22) подвижен при ротација (R2) во однос на супортот (2) околу прва оска (A2);
 каде што:
 - оските (A1; A2) се паралелни во рамките на хоризонтална или вертикална референтна рамнина (P0); и

- запчаниците (12; 22) се во меѓусебен зафат со употреба на унитарен преносен однос и се подвижни при ротација (R1; R2) во спротивни насоки;
 механизмот се карактеризира со тоа што се состои од:


- прв ексцентричен елемент (14) кој формира целина со првиот запчаник (12) при ротација (R1) и создава прв момент (M1) на гравитациона сила (P1) околу првата оска (A1);
 и

- прв ексцентричен елемент (24) кој формира целина со првиот запчаник (22) при ротација (R2) и создава прв момент (M2) на гравитациона сила (P2) околу првата оска (A2);
 и со тоа што моментите (M1; M2) на гравитациона сила (P1; P2) од ексцентричните елементи (14; 24) имаат иста вредност и иста насока, двата променливи во зависност од нивната аголна позиција околу оските (A1; A2);
 и со тоа што секоја аголна позиција на запчаниците (12; 22) и на ексцентричните елементи (14; 24) околу оските (A1; A2), механизмот (1) претставува конфигурација за создавање на рамнотежа во мирување

, има уште 21 патентни барања



СЛИКА 1



СЛИКА 2

(51) **A 01N 43/82, A 61K 31/41**

(11) **8654**

(13) T1

(21) **2018/233**

(22) 20/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) US261282P 13/11/2009 US and
US262474P 18/11/2009 US

(96) 15/11/2010 EP10830877.6

(97) 10/01/2018 EP2498611

(73) **Celgene International II Sàrl**
Rue des Moulins
2108 Couvet, CH

(74) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) MARTINBOROUGH, Esther; BOEHM,
Marcus, F.; YEAGER, Adam, Richard; TAMIYA,
Junko; HUANG, Liming; BRAHMACHARY,
Enugurthi and MOORJANI, Manisha

(54) **МОДУЛАТОРИ НА РЕЦЕПТОРОТ НА
СВИНГОЗИН-1-ФОСФАТ И МЕТОДИ ЗА
ХИРАЛНА СИНТЕЗА**

(51) **C 07K 16/46, C 07K 16/24, A 61K 39/395, A
61P 37/06**

(11) **8655**

(13) T1

(21) **2018/234**

(22) 20/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201161482802P 05/05/2011 US

(96) 04/05/2012 EP12726593.2

(97) 10/01/2018 EP2705058

(73) **Merck Patent GmbH**
Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CHVATCHKO, Yolande; ROMMELAERE,
Heidi; KOLKMAN, Joost Alexander; SAUNDERS,
Michael John Scott; UNION, Ann; PROUDFOOT,

Amanda E.I.; VICARI, Alain; BRUNIQUEL, Denis; CHEVALET, Laurent and LEGER, Olivier
(54) **АМИНОКИСЕЛИНСКИ СЕКВЕНЦИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ IL-17A, IL-17F И/ИЛИ IL17-A/F И ПОЛИПЕПТИДИ КОИШТО ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ**


(57) 1 Полипептид којшто содржи

(i) прва аминокиселинска секвенца којашто содржи барем еден имуноглобулински единечен варијабилан домен (ISV), којшто специфично се

врзува за човечки IL-17F и за хетеродимер од човечки IL-17A и човечки IL-17F но неспецифично се врзува за човечки IL-17A; и (ii) втора аминокиселинска секвенца којашто содржи барем еден имуноглобулински единечен варијабилан домен (ISV), којшто специфично се врзува за човечки IL-17A, за човечки IL-17F и за хетеродимер од човечки IL-17A и човечки IL-17F.

, има уште 15 патентни барања

Слика 1



(51) **A 61K 31/202, A 61P 3/06**

(11) **8656**

(13) T1

(21) **2018/235**

(22) 21/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) US20090187132P 15/06/2009 US

(96) 15/06/2010 EP10790059.9

(97) 03/01/2018 EP2443246

(73) **Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited**
2 Pembroke House

Upper Pembroke Street 28-32

Dublin 2, IE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Osterloh, Ian; Wicker, Pierre; Braeckman, Rene; Soni, Paresh and Manku, Mehar

(54) **СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ТРИГЛИЦЕРИДИ БЕЗ ПОКАЧУВАЊЕ НА LDL-C НИВОА КАЈ СУБЈЕКТ СО ИСТОВРЕМЕНА СТАТИНСКА ТЕРАПИЈА**

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба во намалување на триглицериди и LDL-C кај субјект којшто е на стабилна статинска терапија и којшто

има почетни триглицериди на гладно од околу 200 mg/dL до околу 500 mg/dL, кадешто составот содржи барем околу 96%, од тежината на сите присутни масни киселини, еикозапентаночна киселина етил естер (етил-ЕРА), кадешто околу 4 g од составот е администриран кај субјектот

дневно за период од 12 недели и кадешто субјектот изразува редукција на триглицериди на гладно и LDL-C споредено со контролен субјект одржан во стабилна статинска терапија без истовремена администрација на составот. , има уште 12 патентни барања

(51) **E 04H 12/22, A 45B 23/00**

(11) **8657**

(13) T1

(21) **2018/236**

(22) 21/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) IT2013CA00013U 04/11/2013 IT

(96) 08/10/2014 EP14809716.5

(97) 07/03/2018 EP2917439

(73) **Cavasino, Luciano Alberto**

Via Loru 27

09126 Cagliari, IT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Cavasino, Luciano Alberto**

(54) **НАЗАБЕН КОЛЕЦ СО ЗАПЦИ ЗА ЧАДОР
ЗА ПЛАЖА, ЦИЛИНДРИЧНА ОБВИВКА И
РОТАЦИЈА И ЛОСТ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ**

(57) 1 Чадор за плажа изработен од два посебни дела, колец, за поставување на земјата, и горен дел кој вклучува купола, пришто колецот содржи назабен елемент со странични запци на долниот завршеток на чадорот за плажа, и кадешто елементот исто така содржи централен отвор, кој што му овозможува на песокот да се движи без понатамошно триење, се карактеризира со тоа што, колецот содржи лост со ротациона зглобна рачка на горниот дел од колецот, со што се овозможува негова ротација.

, има уште 4 патентни барања



(51) C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61K 39/00, A 61K 45/06

(11) 8658

(13) T1

(21) 2018/237

(22) 21/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) JP2011097645 25/04/2011 JP and US201161478878P 25/04/2011 US

(96) 24/04/2012 EP12776528.7

(97) 07/03/2018 EP2703486

(73) Daiichi Sankyo Company, Limited

3-5-1, Nihonbashi Honcho Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) TAKIZAWA, Takeshi; MATSUOKA, Tatsuji; TAKAHASHI, Shu; MURAKAMI, Kenji; HIROTANI, Kenji; URANO, Atsushi; FUKUCHI, Keisuke and YAZAWA, Mitsuhiro

(54) АНТИ-В7-Н3-АНТИТЕЛО

(51) B 01J 14/00, B 01J 19/24, C 01B 15/06

(11) 8710

(13) T1

(21) 2018/238

(22) 22/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) EP11182103 21/09/2011 --

(96) 19/09/2012 EP12759472.9

(97) 03/01/2018 EP2758162

(73) Evonik Degussa GmbH

Rellinghauser StraÙe 1-11

45128 Essen, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) STESEL, Peter; TOWNSEND, Darren and BARRATT, Thomas


**(54) УРЕД И МЕТОДА ЗА ПРАВЕЊЕ
РАЗРЕДЕН ВОДЕН РАСТВОР ОД
ПЕРОКСОМОНОСУЛФУРНА КИСЕЛИНА**

(57) 1 Уред за правење разреден воден раствор од пероксомоносулфурна киселина, што содржи а) цевка (1) за воден тек (2), б) цевка за мешање (3) што е сместена во внатрешноста на наведената цевка, што има статичен миксер (4) во внатрешноста на цевката за мешање, излезен отвор отворен за наведената цевка и влезен отвор,

ц) цевка за снабдување со сулфурна киселина (5) поврзана со отворот за влез на наведената цевка за мешање и д) цевка за снабдување со водород пероксид (6), распоредена во внатрешноста на цевката за снабдување со сулфурна киселина и која има излезен отвор за водород пероксид на влезниот отвор од наведената цевка за мешање.

, има уште 8 патентни барања

Нацрт 1



(51) Н 04N 19/119, Н 04N 19/147, Н 04N 19/96, Н 04N 19/70, Н 04N 19/176

(11) 8660

(13) T1

(21) 2018/240

(22) 22/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) KR20090075337 14/08/2009 KR

(96) 13/08/2010 EP10808398.1

(97) 21/03/2018 EP2452493

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro

Yeongtong-gu

Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MIN, Jung-Hye; CHEON, Min-Su; JUNG, Hae-Kyung and KIM, Il-Koo

**(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА
ВИДЕО ВРЗ ОСНОВА НА ИНФОРМАЦИЈА ЗА
ХИЕРАРХИСКИ КОДИРАН МОДЕЛ НА БЛОК**

(57) 1 Постапка за декодирање на видео, при што постапката се состои од :
екстракција, од податочен тек, на информација за декодирање на слика од постојна слика назначена кон максимална единица за кодирање на постојната слика;
екстракција, од податочниот тек, на информација околу длабочината на кодирање за максималната единица на кодирање каде што информацијата околу длабочината на кодирање содржи информација за делење на постојната единица за кодирање, максималната единица за кодирање е хиерархиски поделена во единици за кодирање на најмалку една длабочина согласно поделената информација која што е ознака која покажува дали постојната единица за кодирање, помеѓу единиците за кодирање, е поделена во единици за кодирање со пониска длабочина;



кога информациите за делење укажуваат дека единицата на кодирање на постојната длабочина не е повеќе деллива како единицата на кодирање на кодираната длабочина, екстракција, од податочниот тек, на информација околу начинот на предвидување од постојната единица за кодирање која што покажува на внатрешен начин или меѓу начин, информација околу типот на партиција која покажува на големината на единицата за предвидување вклучена во постојната единица за предвидување и информација околу големина на единица за трансформација на постојната единица за кодирање, определување на најмалку една единица за предвидување добиена од постојната единица за кодирање со употреба на информација околу тип на партиција и определување на најмалку една единица за трансформација добиена од постојната единица за кодирање со употреба на информација околу големина на единица за трансформација;

изведба на внатрешно предвидување или меѓу предвидување на постојната единица за кодирање врз основа на најмалку една единица за предвидување со употреба на информацијата околу начин на предвидување;


екстракција, од податочниот тек, на информација за моделот на единицата за

кодирање кој покажува дали текстурираната информација од постојната единица за кодирање била декодирана;

согласно тоа дали информацијата за моделот на единицата за кодирање покажува дека текстурираната информација од постојната единица за кодирање била кодирана, екстракција, од податочниот тек, на информација за моделот на единицата за трансформација која што покажува дали текстурираната информација на од најмалку една единица за трансформација била декодирана;

согласно тоа дали информацијата за моделот на единицата за кодирање покажува дека текстурираната информација од единицата за трансформација била кодирана, изведба на инверзна трансформација на единицата за трансформација; и декодирање на информација за кодирана слика за максималната единица за кодирање врз основа на единицата за предвидување и единицата за трансформација вклучени во постојната единица за кодирање, каде што максималната единица за кодирање има правоаголен облик со ширина и висина со капацитет 2.

, има уште 0 патентни барања



(51) С 07К 14/47, С 07К 16/30, С 12Q 1/68
 (11) 8661 (13) Т1
 (21) 2018/241 (22) 23/03/2018
 (45) 30/11/2018
 (30) EP20050019786 12/09/2005 --
 (96) 06/09/2006 EP15153951.7
 (97) 03/01/2018 EP2894162
 (73) Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
 vertreten durch den Präsidenten and Ganymed
 Pharmaceuticals GmbH
 Saarstrasse 21
 55122 Mainz, DE and An der Goldgrube 12
 55131 Mainz, DE
 (74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
 Пиринска 66, 7500, Прилеп
 (72) Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Koslowski,
 Michael and Usener, Dirk


(54) ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ТУМОР-АСОЦИРАНИ АНТИГЕНИ ЗА ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА

(57) 1 Фармацевтскиот состав за употреба во постапка за терапија, којашто содржи антитело кое се врзува за екстрацелуларниот дел на тумор-поврзаниот антиген, тумор поврзаниот антиген има секвенца енкодирана со нуклеинска киселина која е избрана од групата која се состои од:

а) нуклеинска киселина која содржи секвенца од нуклеинска киселина SEQ ID NO:1,0020 и

б) нуклеинска киселина којашто е барем најмалку 95% идентична со нуклеинската киселина од (а).

, има уште 5 патентни барања



(51) A 61K 31/40, A 61K 31/4178, A 61K 31/485,
A 61K 45/06, A 61P 1/08

(11) 8718

(13) T1

(21) 2018/242

(22) 23/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) GB20100004020 11/03/2010 GB

(96) 10/03/2011 EP14173186.9

(97) 31/01/2018 EP2796171

(73) Acacia Pharma Limited

Harston Mill Harston

Cambridgeshire CB22 7GG, GB

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Gilbert, Julian Clive; Gristwood, Robert

William; Cooper, Nicola and Fox, Gabriel

(54) УПОТРЕБА НА АМИСУЛПРИД ЗА ТРЕТИРАЊЕ СО ОПИЈАТ НА ИНДУЦИРАНА МОЛЧНИНА И ПОВРАЌАЊЕ

(57) 1 Амисулприд за употреба во терапија со опијат врз предизвикана молчнина, повраќање и повраќајни грчења.

, има уште 12 патентни барања

(51) C 12N 7/02

(11) 8662

(13) T1

(21) 2018/243

(22) 23/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) EP20110306551 24/11/2011 -- and

US201161563566P 24/11/2011 US

(96) 26/11/2012 EP12795778.5

(97) 10/01/2018 EP2782997

(73) **Genethon**

1 bis rue de l'Internationale

91000 Evry, FR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) MARCEAU, Nicolas and GASMI, Mehdi

**(54) СО ИНДУСТРИСКИ ФАРМАЦЕВТСКИ
ПРИМЕНИ НА КОМПАТИБИЛЕН**


СКАЛАБИЛАН ПРОИЗВОДСТВЕН СИСТЕМ НА ЛЕНТИВИРАЛЕН ВЕКТОР

(57) 1 Постапка за производство на рекомбинантен лентивирален вектор, кој опфаќа:

- култивирање, во суспензија во подлога без серум, HEK293T на клетки трансфектовани со најмалку еден плазмид прилагоден за

производство на лентивирален вектор, при што култивацијата се врши во волумен од најмалку 50 L; - собирање на произведениот рекомбинантен лентивирален вектор од хранлива подлога.

, има уште 13 патентни барања



Слика 1

(51) F 16D 65/18, B 61H 15/00

(11) 8663

(13) T1

(21) 2018/244

(22) 23/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) DE102015218815 29/09/2015 DE and DE102015219058 01/10/2015 DE

(96) 27/09/2016 EP16190801.7

(97) 03/01/2018 EP3150458

(73) KES Keschwari Electronic Systems GmbH & Co. KG

30890 Barsinghausen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Keschwari Rasti, Mahmud

(54) **ЦИЛИНДЕР НА СОПИРАЧКА СО
ИНТЕГРИРАН ПОДЕСУВАЧ ЗА АБЕЊЕ ЗА
ШИНСКИ ВОЗИЛА**


(57) 1 Сопирачка која што има два затегнувачки крака на чии краеве се поставени гуртни на сопирачка-та и помеѓу кои што централно се наоѓа уред за генерирање на сила со помош на прв преносител (1) и втор преносител (2) одвоени од него, што се карактеризира со тоа што првиот и вториот преносител (1, 2) се

поставени на заедничка линеарна оска на движење (3) и првиот преносител (1) има огранок (7) поставен долж линеарната оска на движење (3), кој што е насочуван во водилка (8) која што може лонгитудинално да се лизга и е отпорна на вртежен момент, која што водилка (8) е поставена на првиот крај (5) на куќиштето (4), а вториот преносител (2) е поставен на спротивниот втор крај (6) на куќиштето (4), каде што првиот крај (11) на вретеното (12) е ротационо потпрено на огранокот (7), при што вретеното (12) е насочувано коаксијално кон


огранокот (7) во куќиштето (4) во на-вртката на вретеното (19), која не е водена торзионо и е паралелна на линеарната оска на движење (3) со лизгање во куќиштето (4) и која што е придвижувана долж линеарната оска на движење (3) со клип (23) поставен во куќиштето (4), на кој што може да се примени притисок, кој што има контролиран мотор (16) поставен во куќиштето (4), кој што мотор (16) е така подесен да го врти вретеното (12) кон куќиштето (4).

, има уште 18 патентни барања

СЛИКА 1



СЛИКА 2



(51) C 07K 14/705, A 61K 38/00, A 61K 38/19
 (11) 8664 (13) T1
 (21) 2018/245 (22) 23/03/2018
 (45) 30/11/2018
 (30) US201461983152P 23/04/2014 US
 (96) 23/04/2015 EP15721089.9
 (97) 21/03/2018 EP3134430
 (73) Abbvie Inc. and Apogenix AG
 1 North Waukegan Road
 North Chicago, IL 60064, US and Im



Neuenheimer Feld 584
 69120 Heidelberg, DE
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) HILL, Oliver; GIEFFERS, Christian;
 THIEMANN, Meinolf; BUCHANAN, Fritz, G.;
 PHILLIPS, Darren, C. and LAPPE, Susan, E.
 (54) ПРОТЕИНИ НА TRAIL-РЕЦЕПТОРЕН
 АГОНИСТ СО ЕДИНЕЧНА НИЗА

(57) 1 TRAIL рецепторен агонист протеин којшто содржи полипептид којшто има аминокиселинска секвенца прикажана во SEQ ID

NO:

19.

Слика 1




(51) В 60Т 13/66, В 60Т 8/17, В 60Т 17/22
 (11) 8665 (13) Т1
 (21) 2018/247 (22) 26/03/2018
 (45) 30/11/2018
 (30) DE102016200114 07/01/2016 DE
 (96) 06/01/2017 EP17150580.3
 (97) 17/01/2018 EP3190018
 (73) KES Keschwari Electronic Systems GmbH
 & Co. KG
 30890 Barsinghausen, DE
 (74) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) Keschwari Rasti, Mahmud
 (54) БЕЗБЕДНОСНА КОНТРОЛА ЗА
 ВОЗДУШНА КОЧНИЦА СО КОНТРОЛА НА
 ПРОЛИЗГУВАЊЕТО

(57) 1 Безбедносен контролен систем (13) за контролирано воздушно кочење, особено за шински возила, кој што има контролни сигнални влезови за контролни сигнали, кои што се спроведуваат преку контролен сигнален вод (6) од една контрола за заштита од пролизгување (1) до еден вентил за заштита од пролизгување (7) кој што е поставен во водот за притисок во кочницата (8), и кој што има најмалку еден прекинувач (16), поставен на еден контролен сигнален вод (6), каде што безбедносниот контролен систем (13) е дизајниран така да ги анализира контролните сигнали и во случај на неочекувачки контролни сигнали да го контролира прекинувачот (16) со цел да го прекине контролниот сигнален вод (6), што се карактеризира со тоа што тој има влез за сигнал (21) за мерен сигнал (U1) на притисокот во

кочницата, кој што постои во водот за притисок во кочницата (8) во прв приклучок (22) на вентилот за заштита од пролизгување (7), и влез за сигнал (25) за мерен сигнал (U2) на притисокот во цилиндерот за кочење кој што постои помеѓу вторит приклучок (23) на вентилот за заштита од пролизгување (7) наспроти првиот приклучок (22), и цилиндерот за кочење (18), каде што безбедносниот контролен систем (13) е дизајниран за

анализирање на контролните сигнали, за да препознае како неочукуван контролен сигнал еден мерен сигнал (U1) на притисокот во кочницата кој што постои во врска со мерниот сигнал (U2) на критично отстапување во притисокот помеѓу вториот приклучок (23) на вентилот за заштита од пролизгување (7) и цилиндерот за кочење (18) за време подолго од однапред одреденото време. , има уште 11 патентни барања



(51) C 07D 403/12, C 07D 487/04, C 07D 401/12, C 07D 513/04, C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00

(11) 8666

(13) T1

(21) 2018/248

(22) 26/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201261745409P 21/12/2012 US and US201361784928P 14/03/2013 US

(96) 20/12/2013 EP13824239.1

(97) 28/02/2018 EP2935248

(73) Plexxikon Inc.

91 Bolivar Drive, Suite A
Berkeley, CA 94710, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CHAN, Katrina; IBRAHIM, Prabha, N.; SPEVAK, Wayne; EWING, Todd; ZHANG, Ying; WU, Guoxian; LIN, Jack and NESPI, Marika

(54) **СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКА ЗА КИНАЗНА МОДУЛАЦИЈА И НИВНИ ИНДИКАЦИИ**

(57) 1 Соединение коешто има Формула (IVa-2):

[1]
[SEP]



или негова фармацевтска прифатлива сол, солват, таутомер, стереоизомер или негов деутериран аналог, кадешто: $\begin{bmatrix} \text{I} \\ \text{SEP} \end{bmatrix}$

R7 е халоген, -CN, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-6 циклоалкил, C3-6циклоалкил-C1-4алкил, арил, арил-C1-4алкил, хетероарил, хетероарил-C1-4 алкил, хетероциклил, хетероциклил-C1-4алкил, -C(O)-Ra, -C(O)NHRa, -C(O)NRaRa, -NHC(O)Ra, -NHC(O)NHRa, -NHC(O)NRaRa, -NRaRa, -NHRa, -C(O)ORa, -OC(O)Ra, -SO2Ra, -NHSO2Ra, -NHSO2NHRa, -NHSO2NRaRa, -SO2NHRa, или -SO2NRaRa; $\begin{bmatrix} \text{R}^1 & \text{R}^2 \\ | & | \\ \text{---S---} \end{bmatrix}$

секој Ra е независно избран од C1-балкил, арил, арил-C1-2алкил, C3-6циклоалкил, C3-6циклоалкил-C1-4алкил, хетероарил, хетероарил-C1-4алкил, хетероциклоалкил, и хетероциклоалкил-C1-4алкил.

кадешто секој Ra е понатаму опционално супституиран со 1-3 Rb супституенти избрани од C1-балкил, C1-балкокси, халоген, C1-бхалоалкил, и C1-бхалоалкокси; $\begin{bmatrix} \text{SEP} \end{bmatrix}$

R7 е опционално супституиран со од 1-4 R9 членови избрани од халоген, -CN, C1-балкил, C1-6 балкокси, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C3-6 циклоалкил, C3-6 циклоалкил-C1-4 алкил, арил, арил-C1-4 алкил, хетероарил, хетероарил- C1-4 алкил, хетероциклил, хетероциклил-C1-4 алкил, и R8; ^[SEP] или двата соседни R9 супституенти на ароматичен прстен се земени заедно за да формираат 5 или 6-член прстен којшто има од 0-2 хетероатоми избрани од O, N, и S; ^[SEP] R8 е избран од халоген, CN, -OH, -NH₂, -NO₂, -C(O)OH, -C(S)OH, -C(O)NH₂, -C(S)NH₂, -S(O)2NH₂, -NHC(O)NH₂, -NHC(S)NH₂, -

NHS(O)2NH₂, -C(NH)NH₂, -ORa, -SRa, -OC(O)Ra, -OC(S)Ra, -C(O)Ra, -C(S)Ra, -C(O)ORa, -C(S)ORa, -S(O)Ra, -S(O)2Ra, -C(O)NHRa, -C(S)NHRa, -C(O)NRaRa, -C(S)NRaRa, -S(O)2NHRa, -S(O)2NRaRa, -C(NH)NHRa, -C(NH)NRaRa, -NHC(O)Ra, -NHC(S)Ra, -NRaC(O)Ra, -NRaC(S)Ra, -NHS(O)2Ra, -NRaS(O)2Ra, -NHC(O)NHRa, -NHC(S)NHRa, -NRaC(O)NH₂, -NRaC(S)NH₂, -NRaC(O)NHRa, -NRaC(S)NHRa, -NHC(O)NRaRa, -NHC(S)NRaRa, -NRaC(O)NRaRa, -NRaC(S)NRaRa, -NHS(O)2NHRa, -NRaS(O)2NH₂, -NRaS(O)2NHRa, -NHS(O)2NRaRa, -NRaS(O)2NRaRa, -NHRa, и -NRaRa; ^[11]_{SEP}

R10 е H, -CN, C1-4алкил, халоген, C1-4халоалкил, C1-4халоалкокси, или C1-4алкокси; ^[11]_{SEP}

R3 и R4 се секој независно избрани од H, халоген, C1-4алкил, C1-4халоалкил, C1-4халоалкокси, циклопропил, фенил, -CN, CN-CH₂-, C1-4алкокси, Rg, и осамен пар на електрони; или ^[11]_{SEP}

R3 и R4 се земени заедно со атомите кон којшто тие се сврзани за да формираат опционално супституиран 5 до 8-член прстен којшто има од 0-2 хетероатоми како прстенести членови избрани од O, N, и S; ^[11]_{SEP}

Rg е -OH, -NH₂, -NO₂, -C(O)OH, -C(S)OH, -C(O)NH₂, -C(S)NH₂, -S(O)2NH₂, -NHC(O)NH₂, -NHC(S)NH₂, -NHS(O)2NH₂, -C(NH)NH₂, -ORh, -SRh, -OC(O)Rh, -OC(S)Rh, -C(O)Rh, -C(S)Rh, -C(O)ORh, -C(S)ORh, -S(O)Rh, -S(O)2Rh, -C(O)NHRh, -C(S)NHRh, -C(O)NRhRh, -C(S)NRhRh, -S(O)2NHRh, -S(O)2NRhRh, -C(NH)NHRh, -C(NH)NRhRh, -NHC(O)Rh, -NHC(S)Rh, -NRhC(O)Rh, -NRhC(S)Rh, -NHS(O)2Rh, -NRhS(O)2Rh, -NHC(O)NHRh, -NHC(S)NHRh, -NRhC(O)NH₂, -NRhC(S)NH₂, -NRhC(O)NHRh, -NRhC(S)NHRh, -NHC(O)NRhRh, -NHC(S)NRhRh, -NRhC(O)NRhRh, -NRhC(S)NRhRh, -NHS(O)2NHRh, -NRhS(O)2NH₂, -NRhS(O)2NHRh, -



NHS(O)2NRhRh, -NRhS(O)2NRhRh, -NHRh, или
-NRhRh; ^[1]_{SEP}

секој Rh е независно H или C1-

2алкил; ^[1]_{SEP}

секој R5 е независно H или C1-

4алкил. ^[1]_{SEP}

, има уште 18 патентни барања

(51) **B 60K 6/00**

(11) **8667**

(13) T1

(21) **2018/249**

(22) 27/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) CNA200910199960 04/12/2009 CN

(96) 30/11/2010 EP10834150.4

(97) 10/01/2018 EP2508378

(73) **Saic Motor Corporation Ltd.**

Rm. 509 Bldg. 1 No. 563 Song Tao Road

Zhangjinag Hi-Tech Park

Shanghai 201203, CN

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје


(72) ZHU, Jun; GAO, Weimin; GE, Hailong; LUO,
Sidong; WANG, Jian; CHEN, Hong; CHEN, Zhixin
and CHEN, Yanglong

(54) **ХИБРИДЕН УРЕД ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН
ПОГОН, СИСТЕМ НА ХИБРИДЕН ПОГОН И
МЕТОД ЗА НИВНА КОНТРОЛА**

(57) 1 Хибриден уред за електричен погон на
возило, хибридниот уред за електричен погон
се состои од прв мотор (2), втор мотор (3),

диференцијал (4), прво вратило (5), уред за
првостепено забавување (9), уред за
второстепено забавување (10), прв куплунг (6),
и втор куплунг (7), каде што погонскиот диск на
првиот куплунг (6) е поврзан со вториот мотор
(3) и машината (1) од возилото, движениот диск
од првиот куплунг (6) е поврзан со првото
вратило (5), погонскиот диск од вториот куплунг
(7) е поврзан со првиот мотор (2), движениот
диск од вториот куплунг (7) е поврзан со првото
вратило (5), уредите за првостепено и
второстепено забавување (9, 10) можат да ја
пренесат силата на диференцијалот (4) секој
посебно, и машината (1) е поврзана со вториот
мотор (3) директно или преку уред за вртежно
спојување,
карактеристичен со
синхронизатор (8), кој што е лизгачки поставен
на првото вратило (5) и може да биде вклучен
со уредите за првостепено и второстепено
забавување (9, 10).

, има уште 21 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07K 1/18, C 07K 1/20, C 07K 1/22, C 07K 14/565, C 12N 5/00**

(11) **8670**

(13) T1

(21) **2018/250**

(22) 27/03/2018

(45) 30/11/2018

(30)

(96) 26/08/2005 EP05784517.4

(97) 21/03/2018 EP1917276

(73) **ARES TRADING S.A.**

Zone Industrielle de l'Ouriettaz

1170 Aubonne, CH

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72) ROSSI, Mara; BERNARD, Alain;
DUCOMMUN, Paul and FISCHER, Dina

(54) **ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА
ГЛИКОЗИЛИРАН ИНТЕРФЕРОН БЕТА**

(57) 1 Процес за производство на гликозилиран рекомбинантен човечки интерферон бета, кој што вклучува чекор на одгледување на култура од CHO клетки кои што произведуваат човечки интерферон бета во медиум без серум, медиумот без серум содржи:

- 10 до 30 mM HEPES, пожелно 20 mM од HEPES;
- 0.5 до 3 mM Пролин, пожелно 1 mM Пролин; и
- 5500 до 7000 mg/L натриум хлорид, пожелно 6100 mg/L натриум хлорид каде што процесот содржи фаза на раст I, фаза на раст II и фаза на производство, каде што фазата на раст I е изведена на 37°C, фазата на раст II е изведена на 35°C, и фазата на производство е изведена на 33°C и каде што фазата на раст II трае 1-2 дена.

, има уште 4 патентни барања



(51) **A 61K 38/17, A 61K 45/06, A 61P 19/02, A 61P 37/04**

(11) **8711**

(13) T1

(21) **2018/251**

(22) 27/03/2018



(45) 30/11/2018
 (30) US215913P 03/07/2000 US
 (96) 02/07/2001 EP08001340.2
 (97) 07/03/2018 EP1935427
 (73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Route 206 and Province Line Road
Princeton, NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (72) Cohen, Robert; Carr, Suzette; Hagerty, David; Peach, Robert, J. and Becker, Jean-Claude
 (54) **УПОТРЕБА НА РАСТВОРЛИВИ СТЛА4 МУТАНТНИ МОЛЕКУЛИ**

(51) **C 07D 487/04, C 07H 19/23, A 61K 31/4188, A 61K 31/41, A 61K 31/395, A 61K 31/7052, A 61P 31/12**
 (11) **8712** (13) T1
 (21) **2018/252** (22) 27/03/2018
 (45) 30/11/2018
 (30) US139449P 19/12/2008 US and US47263P 23/04/2008 US
 (96) 22/04/2009 EP15155479.7
 (97) 10/01/2018 EP2937350
 (73) **GILEAD SCIENCES, INC.**

333 Lakeside Drive Foster City California 94404, US
 (74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (72) Kim, Choung, U.; Cho, Aesop; Butler, Thomas; Saunders, Oliver, L.; Zhang, Lijun and Parrish, Jay
 (54) **1'-ЗАМЕНЕТИ КАРБА-МУКЛЕОЗИД АНАЛОЗИ ЗА АНТИВИРУСНО ТРЕТИРАЊЕ**

(51) **C 07D 495/04, C 07D 497/04, A 61K 31/38, A 61K 31/519**
 (11) **8713** (13) T1
 (21) **2018/253** (22) 27/03/2018
 (45) 30/11/2018
 (30) US201161559023P 11/11/2011 US;
 US201261615092P 23/03/2012 US;
 US201261651878P 25/05/2012 US and
 US201261675513P 25/07/2012 US
 (96) 09/11/2012 EP12848361.7
 (97) 10/01/2018 EP2776038

(73) **Gilead Apollo, LLC**
333 Lakeside Drive Foster City CA 94404, US
 (74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (72) GREENWOOD, Jeremy, Robert; HARRIMAN, Geraldine, C.; MASSE, Craig, E.; HARWOOD, James and BHAT, Sathesh
 (54) **АСС ИНХИБИТОРИ И НИВНА УПОТРЕБА**

(51) **A 01N 63/00, C 12N 5/0775, A 61K 35/30**
 (11) **8690** (13) T1

(21) **2018/254** (22) 27/03/2018
 (45) 30/11/2018

(30) US20060856515P 03/11/2006 US

(96) 02/11/2007 EP07867349.8

(97) 10/01/2018 EP2086332

(73) **Multiple Sclerosis Research Center Of New York**

521 West 57th Street

New York, NY 10019, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SADIQ, Saud A. and HARRIS, Violane K.

(54) **МЕЗЕНХИМАЛНИ СТЕМ КЛЕТКИ ДОБИЕНИ ОД КОСКЕНА СРЦЕВИНА КАКО ИЗВОР ЗА НЕРВНИ ПРОГЕНИТОРИ**


(57) 1 Постапка за ин витро диференцијација на нервни прекурсорни клетки од мезенхимални стем клетки добиени од коскена срцевина, којашто

содржи:

(а) издолжување на изолирани мезенхимални стем клетки од коскена срцевина земени од пациент, во основен медиум којшто содржи аутологен раст на серум добиен од пациентите; (б) култивирање и изолирање на нервни прекурсорни клетки добиени од мезенхимални стем клетки од мезенхималните стем клетки; и (с) изведување на анализи на генска експресија за да се идентификуваат нервни прекурсори добиени од мезенхимална стем клетка, коишто изразуваат 2-4 пати покачување на количината на нестин, 5-15 пати покачување на количината на неврофиламент, 7-10 пати покачување на количината на GFAP (глијален фибриларен киселински протеин) и 0.4-0.7 пати намалување на

виментин.

, има уште 8 патентни барања



Слика 1

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85**

(11) **8691**

(21) **2018/257**

(13) T1

(22) 28/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201261611950P 16/03/2012 US and US201261736930P 13/12/2012 US

(96) 15/03/2013 EP15151655.6

(97) 07/02/2018 EP2883449



(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road

Tarrytown, NY 10591, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Macdonald, Lynn; Murphy, Andrew J. and


Mcwhirter, John

**(54) ХИСТИДИНСКИ ИЗГРАДЕНИ АНТИТЕЛА
СО ЛЕСНА НИЗА И ГЕНЕТСКИ
МОДИФИЦИРАНИ ГЛОДАРИ ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ИСТИТЕ**

(57) 1 Генетски модифициран глодар којшто содржи во неговата гамета локус на имуноглобулинска лесна низа којашто содржи (i) единечна преуредена генска секвенца на човечка имуноглобулинска лесна низа на варијабилен регион којашто содржи човечки VL и JL сегмент секвенци и (ii) генска секвенца на имуноглобулинска лесна низа на константен регион во оперативното поврзување за единечна преуредена генска секвенца на човечка имуноглобулинска лесна низа на варијабилен регион, кадешто единечната преуредена генска секвенца на човечка имуноглобулинска лесна низа на варијабилен регион содржи барем едно генетско изградено вметнување или

супституција на хистидински кодон којшто не е кодиран со соодветните VL и JL генски секвенци на човечка гамета, кадешто единечната преуредена генска секвенца на човечка имуноглобулинска лесна низа на варијабилен регион кодира имуноглобулинска низа којашто содржи лесна низа на варијабилен домен, кадешто хистидинскиот кодон е нуклеотидната секвенца којашто кодира комплементарен детерминирачки регион (CDR) на лесната низа на варијабилниот домен, кадешто лесната низа на варијабилниот домен содржи барем еден хистидински остаток на аминокиселинска позиција кодиран со барем еден вметнат или супституиран хистидински кодон и кадешто имуноглобулинската лесна низа го кодира локусот на имуноглобулинската лесна низа којшто е способен за спарување со повеќето имуноглобулински тешки низи избрани од глодарот, кадешто секој од повеќето имуноглобулински тешки низи специфично се врзуваат за различни епитопи кога се спарени со имуноглобулинската лесна низа.

, има уште 13 патентни барања



Слика 1

(51) **F 16H 61/04, B 60K 1/02, B 60L 15/20, B 60W 10/08**

(11) **8692**

(13) T1

(21) **2018/258**

(22) 29/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) CN201510287526 29/05/2015 CN

(96) 28/11/2015 EP15196910.2

(97) 24/01/2018 EP3098483

(73) **Saic Motor Corporation Ltd
Shanghai 201203, CN**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ZHANG, Peng; ZHU, Jun; MA, Chengjie; GU, Zhengmin; YE, Xianjun; ZHANG, Pengjun and GU, Jing

(54) **КОНТРОЛНА АПАРАТУРА И МЕТОД ЗА
ТРАНСМИСИЈА НА ЕЛЕКТРИЧЕН ПОГОН КАЈ
ЕЛЕКТРИЧНО ВОЗИЛО СО ДВА МОТОРИ**

(57) 1 Контролна апаратура за трансмисија на електричен погон што се користи кај електрично возило со два мотори, каде што возилото со два мотори има прв и втор мотор (1, 2), при што трансмисијата на електричниот погон е поврзана со првиот и вториот мотор (1, 2) така што првиот мотор (1) испо-рачува моќ со една брзина (5), а вториот мотор (2) селективно испорачува моќ со две брзини (5, 7) со помош на еден синхронизатор (6), а контролната апаратура е конфигурирана така да прима ин-фор-мации кои што се испратени од контролорот на возилото (100), за да го контролира работењето на првиот и вториот мотор (1, 2) и трансмисијата на електричен погон, и за да врши операција на ме-нување на брзините на синхронизаторот (6) преку следните чекори:


(1) контролната апаратура почнува да интервенира во дистрибуцијата на вртежниот момент на контролорот на возилото (100);
(2) кога вториот мотор (2) е во состојба на нула

вртежен момент, синхронизаторот (6) се префрлува во неутрална позиција, и во оваа фаза, потребниот вртежен момент на вториот мотор (2) продолжува да биде нула; (3) откако синхронизаторот (6) е префрлен во неутрална позиција, доколку таргетираната позиција на брзината е неутралната позиција, постапката на менување на брзината е завршена, а доколку таргетираната позиција на брзината не е неутралната позиција, се врши контрола на брзината на вториот мотор (2) за да се прилагоди неговата брзина на таргетираната брзина; (4) откако брзината на вториот мотор (2) е прилагодена на таргетираната брзина, вториот мотор (2) е подложен на контрола на нула вртежниот момент, при што потребниот вртежен момент на вториот мотор (2) е нула; (5) откако вториот мотор (2) доаѓа во состојба на нула вртежен момент, синхронизаторот (6) почнува да се префрлува во таргетираната позиција на брзината, и во оваа фаза, потребниот вртежен момент на вториот мотор (2) продолжува да биде нула; (6) откако синхронизаторот (6) е поставен во

таргетираната позиција на брзината, потребниот вртежен момент на вториот мотор (2) се менува кон една таргетирана вредност со соодветна брзина на менување; (7) кога реалниот вртежен момент на вториот мотор (2) и е еднаков на, или поголем од таргетираниот вртежен момент, постапката на менување на брзината се смета за завршена;

каде што во Чекорот (1), потребниот вртежен момент на вториот мотор (2) се менува кон нула вртежен момент со соодветна брзина на менување, а во исто време, вртежниот момент на првиот мотор (1) се менува кон една таргетирана вредност на потребниот вртежен момент на првиот мотор (1) кој ја што се пресметува врз основа на потребниот вртежен момент на целото возило на тркала; и каде што кога вториот мотор (2) е во состојбата на нула вртежен момент, првиот мотор (1) ја задржува својата таргетирана вредност на потребниот вртежен момент за да го поткрепи барањето за моќ на целото возило.

, има уште 11 патентни барања



СЛИКА 1

(51) A 61K 31/4178, A 61K 31/4184, A 61K 31/437, A 61K 31/439, A 61K 31/46, A 61K 31/538, A 61K 31/4747, A 61K 31/496, A 61P 1/08, A 61P 43/00

(11) 8694

(13) T1

(21) 2018/259

(22) 29/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) EP20090305464 20/05/2009 -- and

EP20090305996 21/10/2009 --

(96) 20/05/2010 EP10723060.9

(97) 21/02/2018 EP2432467

(73) INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)

101, rue de Tolbiac

75013 Paris, FR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CHABBERT, Christian and VENAIL, Frédéric

(54) **СЕРОТОНИН 5-НТ3 РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ТЕРАПИЈАТА НА ЛЕЗИОНАЛНИ ВЕСТИБУЛАРНИ НАРУШУВАЊА**

(57) 1 Серотонин 5-НТ3 рецепторен антагонист за употреба во лекувањето на лезионално вестибуларно нарушување кај субјект при негова потреба, кадешто споменатиот серотонин 5-НТ3 рецепторен антагонист е избран од групата составена од азасетрон, трописетрон, палоносетрон, лерисетрон, алосетрон, гранисетрон, доласетрон, бемесетрон, рамосетрон, итасетрон, закоприд и

, има уште 8 патентни барања



Слика 1

(51) A 61K 39/02

(45) 30/11/2018

(11) 8695

(13) T1

(21) 2018/260

(22) 29/03/2018

(30) US20100391004P 07/10/2010 US and

US201161472963P 07/04/2011 US

(96) 06/10/2011 EP16164727.6

(97) 17/01/2018 EP3072524

(73) **CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY**

1200 East California Boulevard

Mail Code 210-85

Pasadena, CA 91125 , US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Mazmanian, Sarkis K.; Patterson, Paul H.; Chow, Janet; Hsiao, Elaine and McBride, Sara

(54) **ПРОБИОТСКИ ТЕРАПИИ ЗА АУТИЗАМ**

(57) 1 Состав којшто содржи единечен

Bacteroides бактериски вид за употреба во

лекување на индивидуално страдање од

анксиозност, аутизам, нарушувања на

аутистичен спектар, ментална состојба со некои

симптоми на нарушувања на аутистичен

спектар, Фрагилен X, Ретов синдром, туберозна

склероза, опсесивно компулсивно нарушување,

нарушување на недостаток на внимание или

шизофренија, кадешто индивидуата покажува


подобрен резултат на однесување, кадешто

бактерискиот вид е *B.fragilis*, *B. thetaiotaomicron*,

или *B. vulgatus*, и кадешто составот е таблета,

гранула, прашок, течност или состав на храна.

, има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) **C 12N 1/00, A 61P 35/00**

(11) **8714**

(13) T1

(21) **2018/261**

(22) 30/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) GB201520502 20/11/2015 GB

(96) 21/11/2016 EP16801286.2

(97) 31/01/2018 EP3209310

(73) **4D Pharma Research Limited**

Life Sciences Innovation Building

Cornhill Road

Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК


ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) MULDER, Imke Elisabeth; HOLT, Amy Beth; PANZICA, Domenico and MCCLUSKEY, Seanin Marie

(54) **КОМПОЗИЦИИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ ВИДОВИ**

(57) 1 Композиција која содржи баткериски вид од врста на *Enterococcus gallinarum* за употреба во терапија.

, има уште 13 патентни барања



(51) C 12N 1/00, A 61P 35/00

(11) 8715

(13) T1

(21) 2018/262

(22) 30/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) US20100312588P 10/03/2010 US and
US20100415602P 19/11/2010 US

(96) 09/03/2011 EP15195698.4

(97) 31/01/2018 EP3050882

(73) Incyte Holdings Corporation

1801 Augustine Cut-Off

Wilmington, DE 19803, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) RODGERS, James D.; SHEPARD, Stacey;


WANG, Haisheng; YAO, Wenqing; LI, Hui-Yin;

HUANG, Taisheng; XUE, Chu-Biao; WANG, Anlai;
YE, Hai Fen; LI, Qun; KONG, Lingquan and
SHAO, Lixin

(54) ДЕРИВАТИ НА ПИПИЕРИДИН ИН-4-ИЛ
АЗЕТИДИН КАКО ИНХИБИТОРИ ЈАК1

(57) 1 Соединение кое е {1-{1-[3-флуоро-2-(трифлуорометил)изоникотиноил]пиперидин-4-ил{-3-[4-(7Н-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1Н-пирозол-1-ил]азетидин-3-ил{ацетонитрил, или негова фармацевтски прифатлива сол, за употреба во лекување на болеста избрана помеѓу отфрлување на алографти и болеста на калем против домаќин.

, има уште 7 патентни барања



(51) C 09D 5/16, C 09D 5/14

(11) 8700

(13) T1

(21) 2018/263

(22) 30/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) ITTO20080348 12/05/2008 IT

(96) 12/05/2009 EP09746245.1

(97) 10/01/2018 EP2285914

(73) Nanto Inc.

New York, NY 10004, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) CALISTI, Cecilia; ZANAROLI, Giulio; FAVA, Fabio; BONTEMPI DI ROCCASPADA, Alessandra and RUZZI, Maurizio

(54) **НОВИ ЕКОЛОШКИ ПРИФАТЛИВИ АНТИ-МИКРОБНИ ЛЕПЛИВИ АГЕНСИ ЗА**


АНТИВЕГЕТАТИВНИ БОИ И

АНТИВЕГЕТАТИВНИ БОИ КОИ ШТО ИСТИТЕ ГИ СОДРЖАТ

(57) 1 Антисегетативна боја која што содржи еколошки компатибилен анти-микробен леплив агенс кој што содржи соединение селектирано од групата која што се состои од ванилин, бензалдехид, замечнет со еден или два супституенти селектирани од групите -ОН (хидрокси) и -ОСН₃ (метокси), и која било нивна комбинација, во комбинација со најмалку една дополнителна компонента селектирана од групата која што се состои од конвенционални биоциди, солвенти, смоли, пигменти, полнења и која било нивна комбинација. , има уште 8 патентни барања



СЛИКА 1



СЛИКА 2

(51) A 61H 7/00

(11) 8702

(21) 2018/264

(13) T1

(22) 30/03/2018

(45) 30/11/2018

(30) FR20140055163 06/06/2014 FR

(96) 17/04/2015 EP15725753.6

(97) 21/03/2018 EP3151806

(73) LPG SYSTEMS

30 Rue Docteur Henri Abel

26000 Valence, FR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) FUSTER, Arnaud

(54) ГЛАВА ЗА МАСАЖА И УРЕД ЗА
МАСАЖА КОЈШТО КОРИСТИ ТАКВА ГЛАВА

(57) 1 Глава за масажа која што содржи куќиште кое што формира внатрешна комора и има набори кои таму се формираат кога главата за масажа се аплицира на кожата на пациентот, наведениот набор доаѓа во контакт

со долните рабови на комората, наведената комора е дефинирана со помош на два странични зида (12, 13) и два трансверзални зида, барем еден од трансверзалните зидови се формирани од капак (10) способен да има кружно движење, за да се добие меѓусебно приближување и одалечување од долните рабови на наведените трансверзални зидови во контакт со наборот, најмалку еден капак (10) е зглобно врзан во близина на неговиот горен завршеток на страничните зидови (12, 13); се карактеризира со тоа што кружното движење на капакот (10) се добива со помош на моторен механизам (20, 21) фиксно монтиран во внатрешноста на наведениот капак, и има своја излезна осовина (22) којашто врти забец (32) кој се наоѓа во жлеб (31) цврсто прицврстен на еден од страничните зидови на внатрешната комора.

, има уште 6 патентни барања



(51) **A 61K 9/20, A 61K 31/565**

(11) **8703**

(13) **T1**

(21) **2018/265**

(22) **02/04/2018**

(45) **30/11/2018**

(30) **EP15172747 18/06/2015 --**

(96) **17/06/2016 EP16175091.4**

(97) **14/03/2018 EP3106148**

(73) **Mithra Pharmaceuticals S.A.**

4000 Liège, BE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Jaspert, Séverine Francine Isabelle;
Platteeuw, Johannes Jan and van den Heuvel,
Denny Johan Marijn

(54) **ОРОДИСПЕРЗИВНА ДОЗНА ЕДИНИЦА
КОЈА ШТО СОДРЖИ ЕСТЕТРОЛ
КОМПОНЕНТА**

(57) 1 Ородисперзивна тврда фармацевтска дозна единица која што има тежина помеѓу 30 и 1.000 mg, пожелно помеѓу 40 и 500 mg, при

што споменатата дозна единица се состои од:

- 0,1-25 wt.%, пожелно 0,5-25 wt.%, естетрол честички кои што содржат најмалку 90 wt.% естетрол компонента селектирана од естетрол, естетрол естери и нивни комбинации, при што пожелно е естетрол компонентата да биде естетрол; и

- 75-99,9 wt.% од една или повеќе фармацевтски прифатливи состојки; тврдата дозна единица содржи најмалку 100 µg од естетрол компонентата;

каде што тврдата дозна единица може да се добие со процес кој што се состои од:

- обезбедување естетрол честички кои што содржат најмалку 90 wt.% естетрол компонента селектирана од естетрол, естетрол естери и нивни комбинации, при што споменатите естетрол честички имаат среден дијаметар на волуменот во распон од 2 µm до 50 µm, пожелно во распон од 3 µm до 35 µm;
- подготвување на сува мешавина со мешање

на естетрол честичките со еден или повеќе
фармацевтски прифатливи ексципиенти;
и
• компресирање на сувата мешавина во тврда

дозна единица.

, има уште 18 патентни барања



(51) A 01N 31/02, A 01N 35/02, A 01N 37/02, A 01N 37/36, A 01N 63/04, D 06M 16/00, C 12N 1/14, C 12P 7/00, C 12R 1/645, A 23B 7/154, A 23B 4/20, A 23L 3/3562, A 23L 3/3508, A 23L 3/3517, A 61K 45/06, A 61Q 11/02, A 61Q 19/00

(11) 8705

(13) T1

(21) 2018/266

(22) 02/04/2018

(45) 30/11/2018

(30) US214752P 27/04/2009 US; US257319P 02/11/2009 US and US315611P 19/03/2010 US (96) 27/04/2010 EP10772527.7

(97) 17/01/2018 EP2424372

(73) Jeneil Biosurfactant Company, LLC Saukville, WI 53080, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) STROBEL, Gary, A.; GANDHI, Niranjana Ramanlal and SKEBBA, Victoria, Palmer

(54) АНТИМИКРОБНИ СОСТАВИ И ПОВРЗАНИ МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА

(57) 1 Антимикробен состав кој што се состои од ацеталдехид; етил ацетат; 2-бутанон; пропионска кетсе-лина, 2-метил-, метил естер; етанол; оцетна киселина, 2-метилпропил естер; пропионска киселина, 2-метил-, 2-метилпропил естер; 1-пропанол, 2-метил-, 1-бутанол, 3-метил-, ацетат; пропионска кетсе-лина, 2-метил-, 2-метилбутил естер; 1-бутанол, 3-метил-, пропионска киселина, 2-метил-, и оцетна киселина, 2-фенилетил естер.
, има уште 6 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 04N 19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176**

(11) **8716** (13) T1
(21) **2018/267** (22) 02/04/2018
(45) 30/11/2018

(30) KRA20100079529 17/08/2010 KR and
KRA20110064301 30/06/2011 KR

(96) 12/08/2011 EP16184568.0

(97) 18/04/2018 EP3125553

(73) **M&K Holdings Inc.**

3rd Floor

Kisan Building, 67

Seocho-Daero 25-Gil

Seocho-Gu

Seoul 06586, KR

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72) ОН, Soo Mi and YANG, Moonock

(54) **ПОСТАПКА ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА
РЕЖИМ НА ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ**


(57) 1 Постапка за енкодирање на режим на внатрешно предвидување, која што вклучува: определување на режим на внатрешно предвидување од постоечката единица за предвидување; генерирање на прва група на режими на внатрешно предвидување користејќи достапни

режими на внатрешно предвидување од лева единица за предвидување и горна единица за предвидување соседна на постоечката единица за предвидување, каде што бројот на режими на внатрешно предвидување кои што припаѓаат на првата група на режими на внатрешно предвидување е фиксиран на три; генерирање на втора група на режими на внатрешно предвидување користејќи режими на внатрешно предвидување различни од режимите на внатрешно предвидување кои што припаѓаат на првата група на режими на внатрешно предвидување; енкодирање на индикатор на прва група на режими на внатрешно предвидување и индекс кој што кореспондира со режимот на внатрешно предвидување од постоечката единица за предвидување од првата група на режими на внатрешно предвидување кога режимот на внатрешно предвидување од постоечката единица за предвидување е вклучен во првата група на режими на внатрешно предвидување; и енкодирање на индикатор на втора група на режими на внатрешно предвидување и индекс кој што кореспондира со режимот на внатрешно предвидување од постоечката единица за предвидување од втората група на режими на внатрешно предвидување кога режимот на

внатрешно предвидување од постоечката единица за предвидување не припаѓа на првата група на режими на внатрешно предвидување, каде што, кога е достапен само еден режим на внатрешно предвидување надвор од режимите на внатрешно предвидување од левата единица за предвидување и горната единица за предвидување, првата група на режими на внатрешно предвидување ги вклучува едниот достапен режим на внатрешно предвидување од односките единици за предвидување и два

дополнителни режими на внатрешно предвидување кои што се определени така што кога едниот достапен режим на внатрешно предвидување е не-насочен режим на внатрешно предвидување, двата дополнителни режими на внатрешно предвидување вклучуваат друг не-насочен режим на внатрешно предвидување и вертикален режим.

, има уште 3 патентни барања



(51) H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 04N 19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176

(11) 8717

(13) T1

(21) 2018/268

(22) 02/04/2018

(45) 30/11/2018

(30) KRA20100079529 17/08/2010 KR and KRA20110064301 30/06/2011 KR

(96) 12/08/2011 EP16184616.7

(97) 28/03/2018 EP3125561

(73) M&K Holdings Inc.

3rd Floor

Kisan Building, 67

Seocho-Daero 25-Gil

Seocho-Gu

Seoul 06586, KR

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock

**(54) ПОСТАПКА ЗА ПОВТОРНО
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕЖИМ НА
ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ**

(57) 1 Постапка за повторно воспоставување на режим на внатрешно предвидување, која што вклучува:


повторно воспоставување на индикатор на првата група на режимите на внатрешно предвидување и индекс на режим на предвидување од постоечката единица за предвидување;

генерирање на прва група на режими на внатрешно предвидување користејќи достапни режими на внатрешно предвидување од лева единица за предвидување и горна единица за предвидување соседна на постоечката единица за предвидување, каде што бројот на режими на внатрешно предвидување кои што припаѓаат на првата група на режими на внатрешно предвидување е фиксиран на три; и

определување на режим на внатрешно предвидување кој што е вклучен во првата група на режими на внатрешно предвидување и означен со индекс на режим на внатрешно предвидување како режим на внатрешно

предвидување на постоечката единица за предвидување кога индикаторот на првата група на режими на внатрешно предвидување означува дека режимот на внатрешно предвидување на постоечката единица за предвидување припаѓа на првата група на режими на внатрешно предвидување, и каде што, кога е достапен само еден режим на внатрешно предвидување надвор од режимите на внатрешно предвидување од левата единица за предвидување и горната единица за предвидување, првата група на режими на внатрешно предвидување ги вклучува едниот достапен режим на внатрешно предвидување од односните единици за предвидување и два дополнителни режими на внатрешно предвидување кои што се определени така што кога едниот достапен режим на внатрешно предвидување е не-насочен режим на внатрешно предвидување, двата дополнителни режими на внатрешно предвидување вклучуваат друг не-насочен режим на внатрешно предвидување и вертикален режим.

, има уште 2 патентни барања



(51) **C 07D 403/06, A 61K 31/4196**

(11) **8708** (13) T1

(21) **2018/269** (22) 02/04/2018

(45) 30/11/2018

(30) EP20130179148 02/08/2013 --

(96) 28/07/2014 EP14748150.1

(97) 28/02/2018 EP3027606

(73) **UCB Biopharma SPRL**

60 Allée de la Recherche

1070 Brussels, BE


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **MONTEL, Florian and JNOFF, Eric**

(54) **СОЕДИНЕНИЈА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
КОНГИТИВНАТА ФУНКЦИЈА**

(57) 1 Соединение со формула (I)



кадешто

R1 е или 3,4,5-трифлуорофенил или 3-
цијанофенил група;

R2 е или цијано или хлорин.

како и негови таутомери, стереоизомери и соли.

, има уште 7 патентни барања

(51) **C 07J 31/00, C 07J 71/00, C 07J 9/00, C 07J
41/00, A 61K 31/575, A 61P 1/16**

(11) **8709** (13) T1

(21) **2018/270** (22) 03/04/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201361823169P 14/05/2013 US

(96) 14/05/2014 EP14723820.8

(97) 28/03/2018 EP2997035

(73) **Intercept Pharmaceuticals, Inc.**

New York, NY 10001, US

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **PELLICCIARI, Roberto**

(54) **11-ХИДРОКСИЛ-6-ЗАМЕНЕТИ-
ДЕРИВАТИ НА ЖОЛЧНИ КИСЕЛИНИ И
НИВНИ АМИНОКИСЕЛИНСКИ КОНЈУГАТИ
КАКО МОДУЛАТОРИ НА ФАРНЕЗОИД X**

РЕЦЕПТОР

(57) 1 Соединение со формула I:



или фармацевтски прифатлива сол, солват,
или аминокиселински конјугат од тоа, каде што:

R1 е хидроксил;

R2 е водород, хидроксил, алкил, или халоген,
каде што споменатиот алкил е незаменет или
заменет со еден или повеќе Ra;

R3 е водород, хидроксил, алкил, или халоген, каде што споменатиот алкил е незаменет или заменет со еден или повеќе Rb;

R4 е алкил, алкенил, алкинил, или халоген, каде што споменатиот алкил е незаменет или заменет со еден или повеќе Rc;

Ra, Rb, и Rc се секој независно халоген или хидроксил;


R5 е хидроксил, OSO₃H, OSO₃⁻, OCOCH₃,

OPO₃H₂, OPO₃²⁻, или водород; и

R6 е хидроксил, OSO₃H, OSO₃⁻, OCOCH₃, OPO₃H₂, OPO₃²⁻, или водород;

или земени заедно R5 и R6 со јаглеродниот атом за кој што тие се закачени формираат карбонил.

, има уште 19 патентни барања



(51) F 25C 3/04

(11) 8650

(21) 2018/409

(13) T1

(22) 18/05/2018

(45) 30/11/2018

(30) 992011 01/10/2011 SK

(96) 01/10/2012 EP12810065.8

(97) 21/02/2018 EP2761238

(73) OKEANOS CORPORATION

Victoria, Mahe, SC

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) GREGA, Samuel

(54) ХИДРАУЛИЧЕН УРЕД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ СНЕГ

(57) 1 Хидрауличен уред за произведување снег од вода, кој што има уред за низок притисок (2) со уред за пумпање (2.1), за кој што уредот за пумпање, уредот за чистење (2.2) и главниот уред за побудување (2.3) поврзан фиксно или одвоиво за уредот за чистење е поврзан, уред за висок притисок (3) кој што има цевка за притисок (3.1) за која што е поврзан топ за снег (3.3) и/или некој друг уред за правење снег (3.4), и уред за дистрибуција (2.4) под главниот уред за

побудување (2.3), при што најмалку едната пумпа за висок притисок со која што се исклучува уредот за низок притисок (2) од уредот за висок притисок (3), каде што најмалку еден уред за побудување (2.35) е поставен на главниот уред за побудување (2.3), при што топот за снег (3.3) и/или другиот уред за правење снег (3.4) е потврзан преку блокови за побудување на притисок (3.5) преку најмалку еден уред за побудување при притисок (3.51, 3.511, 3.512) за цевката за притисок (3.1), и најмалку едниот уред за побудување при притисок (3.51, 3.511, 3.512) и уредот за побудување (2.35) од кои што секој има заедничка комора (2.42, 3.42), која што има контролна електрода (2.43, 3.43) поврзана за високонапонски извор (8) и поставена во близината на отвор за довод, при што контролната електрода има обвивка (2.431, 3.41) која што има форма на епрувета или туба од силикат или керамика меѓу другите материјали и во која што антена во вид на прачка и/или спирала (2.432, 3.432) е поставена и е поврзана фиксно или одвојливо за високонапонскиот извор (8) поврзан за електрична струја (81), и има електрода за поларизација (2.44, 3.44), поставена во една обвивка во близина на

излезниот отвор, која што електрода за поларизација е направена слично и во нејзината внатрешност има тврд, течен или гасовит материјал за поларизација (2.441, 3.441), а високонапонскиот извор (8) воведува електромагнетен променлив сигнал од 100-500 MHz со интензитет од 0,1-2,0 W во контролната електрода (2.43, 3.43) кога уредот за побудување притисок (3.51, 3.511, 3.512) или уредот за побудување (2.35) е поставен во вода, а главниот уред за побудување (2.3) има хидрауличен огранок за довод и одвод со главен отвор и механизам за затворање (2.34) и втор контролиран механизам за отворање и затворање (2.31), кој што се празни во огранок за дистрибуција кој што е поставен над главниот механизмот за отворање и затворање (2.34), со најмалку еден термометар (2.32) и/или уред за мерење на притисок (2.33), и помеѓу хидрауличниот огранок за довод и одвод, при што најмалку уредот за побудување (2.35) е обезбеден фиксно и/или одвојливо и се празни во вториот контролиран механизам за отворање и затворање (2.31) и трет контролиран механизам за отворање и затворање (2.36), има уште 8 патентни барања



СЛИКА 1

(51) В 21F 35/00, В 25B 27/30

(11) 8652

(13) T1

(21) 2018/427

(22) 23/05/2018

(45) 30/11/2018

(30)

(96) 29/05/2013 EP13169751.8

(97) 21/03/2018 EP2669050

(73) Dr. Werner Röhrs GmbH & Co. KG
Oberstdorfer Strasse 11-15 87527 Sonthofen,
DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Koerff, Philipp

(54) **Алат, систем и метод за заштрафување
на спирални компресивни пружини на
пружина на завртна плоча**

(57) 1 Алат за заштрафување на спирални
компресивни пружини на плоча на спирални

пружини со тело (2) која има премин (3) за прием
на вретено (5) на кој спирална компресивна
пружина (29, 30) може да биде поставена, каде
преминот е поставен концентрично со оска на
ротација 7, околу која алатот (1), при
заштрафување на спиралните компресивни
пружини (29, 30), ќе ротира во предодрена
насока на ротација (8), при што телото на алатот
(2) има предна површина (9) поставена
приближно во склад со оската на ротација 7,
каде соседно на премините (3) на предната
површина (9) канџа (12) за фиксирање еден крај
на спиралните компресивни пружини (29, 30) е
формирана, карактеризирана со тоа што
има проекција во насоката на ротација (8).

, има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) E 02D 5/28, E 02D 7/02, E 02D 5/52, E 02D 5/48

(11) 8647

(13) T1

(21) 2018/454

(22) 05/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) ATA8792014 05/12/2014 AT

(96) 16/10/2015 EP15002971.8

(97) 11/04/2018 EP3029205

(73) Tiroler Rohre GmbH

Innsbruckerstrasse 51 6060 Hall in Tirol, AT

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(72) Satlow, Roland

(54) **НОСЕЧКИ СТОЛБ СО ГЛАВНО
ЦИЛИНДРИЧНА ОСКА**


(57) 1 Носечки столб којшто (1) главно се состои од цилиндрична оска (2), при што оската (2) обезбедува прв крај на столбот (1а) и втор крај на столбот (1б), при што приклучокот (3) е

поставен на носечкиот столб (1) во областа на вториот крај на столбот (1б), при што приклучокот (3) или носечкиот столб (1) има потпорник (9) во полето на вториот крај на носечкиот столб (1б) па така може да се воведат уште еден потпорен столб (1) заедно со првиот столб (1а) колку што дозволува максималната длабочина (Т) дефинирана од потпорникот (9). Со следниве карактеристики:

- Приклучокот (3) и/или
- Носечкиот столб (1) во полето на вториот крај на столбот (1б) може да обезбеди најмалку еден пресечен дел во внатрешноста (8) зголемувајќи се значително до потпорникот (9).

, има уште 9 патентни барања

Слика 1

(51) **A 61F 2/00**(11) **8706**(21) **2018/455**

(13) T1

(22) 06/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) MI20141175 27/06/2014 IT

(96) 08/06/2015 EP15732430.2

(97) 25/04/2018 EP3160386

(73) **Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni****26100 Cremona (CR), IT and 25124 Brescia (BS), IT**

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски


Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni

(54) **ВЕШТАЧКИ СФИНКТЕР**

(57) 1 Вештачки сфинктер кој содржи најмалку два елементи (2) поврзани едни со други и шуплина за чување течност под притисок; наведените елементи (2) се приспособени за да се поставуваат на страните на уретрата на пациентот; секој елемент (2) има соодветна контактна површина (3) со уретрата со значителна полуцилиндрична форма; се карактеризира со тоа што секој елемент (2) има полуконусна површина (5) која е наспроти контактната површина (3).

, има уште 8 патентни барања



(51) H 01Q 1/12, H 01Q 15/16, H 01Q 23/00, H 01Q 19/19, H 01Q 19/13

(11) 8730

(13) T1

(21) 2018/458

(22) 07/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201261621396P 06/04/2012 US;

US201261621401P 06/04/2012 US and

US201313839473 15/03/2013 US

(96) 04/04/2013 EP13716932.2

(97) 07/03/2018 EP2834879

(73) Ubiquiti Networks, Inc.

685 Third Ave., 27th Floor New York, NY 10017, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) LEE, Jude and HUERTA, Gerardo

(54) СКЛОП ОД АНТЕНИ ЗА БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЈА НА ДОЛГИ РАСТОЈАНИЈА СО ГОЛЕМА БРЗИНА

(57) 1 Радио монтирано на прачка кое вклучува лизгачки механизам со заклучување (304, 306, 308, 404, 406, 408), радиото монтирано на прачка

содржи:

безжичен приемник и/или

предавателно

коло;

држач во вид на L за монтирање на прачка (130) за монтирање на радиото на прачка, назначено со тоа, што држачот за монтирање на прачка (130) вклучува задна плоча за спојување на прачката, и основна плоча со централен отвор (402);


рефлектор (120) прикачен на основната плоча на држачот за монтирање на прачка (130) преку лизгачкиот механизам со заклучување (304, 306, 308, 404, 406, 408), каде што рефлекторот (120) вклучува централен отвор (302) кој е порамнет за централниот отвор (402) на основната плоча; и

антена за достава што поминува низ централните отвори на рефлекторот (302) и основната плоча (402), каде што антената за достава вклучува цевка за достава (110) која ги сместува приемникот и/или предавателното коло, и потпорно куќиште (140) кое е потпора на цевката за снабдување (110), каде што потпорното куќиште (140) се протега низ централните отвори на рефлекторот (302) и основната плоча (402), и потпорното куќиште (140) вклучува број на притисни шарки (512, 514, 516) кои се заклучени на работ на централниот

отвор на рефлекторот (302) за да го прикачат потпорното куќиште (140) на рефлекторот (120), каде што потпорното куќиште (140) додатно содржи број на локаторски пинови (522, 524) поврзани и за рефлекторот (120) и за основната плоча, и каде што локаторските пинови (522,

524) се конфигурирани да прилагодуваат толеранција на фабрикување и да дејствуваат како брава за лизгачкиот механизам со заклучување (304, 306, 308, 404, 406, 408).

, има уште 14 патентни барања



(51) C 07J 9/00, C 07J 1/00, C 07J 7/00, A 61K 31/57, A 61K 31/575, A 61P 25/00

(11) 8659

(13) T1

(21) 2018/461

(22) 08/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201261738822P 18/12/2012 US

(96) 18/12/2013 EP13865411.6

(97) 25/04/2018 EP2935307

(73) Washington University and Sage Therapeutics, Inc.

One Brookings Drive Saint Louis, MO 63130, US and 215 First Street Cambridge, MA 02142, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) COVEY, Douglas and ROBICHAUD, Albert, Jean

(54) НЕВРОАКТИВНИ 19-АЛКОКСИ-17-СУПСТИТУИРАНИ СТЕРОИДИ, КОРИСНИ ВО ПОСТАПКИ НА ЛЕКУВАЊЕ

(57) 1 Соединение со Формула (I-g):



(I-g)

или негова фармацевтска прифатлива сол кадешто:

[1]
[SEP]

R1 е избран од (C1-C4 алкил)-O, спирооксиран,

цијано, =O, нитро, (C1-C4 алкил)C(O), и HO(C1-C4 алкил)C(O);

R2 е =O, H, или ORa, каде што Ra е избран од H, опционално супституиран C1-C4 алкил, или опционално супституиран арил, со клаузула дека кога R2 е =O, R8 не е присутен;

R3 е H, опционално супституиран C1-C4 алкил, опционално супституиран C2-C4 алкенил, опционално супституиран C2-C4 алкинил, или опционално супституиран арил;

Rb е метил;

R8, кога е присутен, е H или опционално

супституиран C1-C4 алкил;

- - - означува опционално, дополнителна C-C врска, којашто резултира во C=C врска помеѓу C16-C17, со клаузулата дека кога е присутен, R1 не е =O или спирооксиран.

, има уште 23 патентни барања

(51) **G 01N 33/68, C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/395**

(11) **8707**

(13) T1

(21) **2018/466**

(22) 12/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201161477414P 20/04/2011 US

(96) 19/04/2012 EP12774724.4

(97) 14/03/2018 EP2699264

(73) **MedImmune, LLC**

One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US


(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) LANGERMANN, Solomon; LIU, Linda; MARSHALL, Shannon and YAO, Sheng

(54) **АНТИТЕЛА И ДРУГИ МОЛЕКУЛИ ШТО ВРЗУВААТ В7-Н1 И PD-1**

(57) 1 Антитело, или антиген врзувачки фрагмент од истото, кое се врзува за човечки PD-1, што содржи променлив регион на лесен ланец што ја содржи секвенцата на аминокиселина од СЕК ИД БР:98, и променлив регион на тежок ланец што ја содржи секвенцата на аминокиселина од СЕК ИД БР:106. , има уште 10 патентни барања



(51) C 23C 2/20, C 23C 2/00

(11) 8648

(13) T1

(21) 2018/469

(22) 14/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) DE102014223818 21/11/2014 DE

(96) 02/10/2015 EP15775410.2

(97) 11/04/2018 EP3221486

(73) Fontaine Engineering und Maschinen GmbH

Industriestraße 28 40764 Langenfeld, DE

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) FONTAINE, Dominique

(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ НА МЕТАЛНА ЛЕНТА ПРВО СО ТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ

(57) 1 Постапка за обложување на метална лента (200) со користење на материјал (300) за обложување кој е прво течен, при што постапката се состои од следните чекори: спроведување на метална лента (200) која треба да се обложи, низ сад (110) за

обложување, кој е наполнет со течен материјал (300) за обложување;

дување на вишок на делови на материјалот (300) за обложување, додека е се уште течен, од површината на металната лента (200) откако помина низ сад за обложување со помош на уред (120) за дување;


стабилизација на метална лемта после напуштање на уредот (120) за дување со помош на електромагнетен уред (140) за стабилизација, кој во однос на насоката на транспорт на метална лента се наоѓа зад уредот за дување кој се наслонува врз уредот за дување;

преместување на електромагнетен уред (140) за стабилизација релативно во однос на уред (120) за дување во рамнина попречна во однос на насоката на транспорт на метална лента (200) така што моменталната положба на метална лента (200) се поклопува барем делумно со однапред дефинирана посакувана централна позиција во отворот (142) во електромагнетниот

уред (140) за стабилизација; и
регулирање на моменталната позиција на металната лента во однос на однапред дефинирана осакувана позиција со преместување на уредот (120) за дување на рамнина која е попречна во однос на насока на транспортот на металната лента; назначено со тоа што се детектира отстапување на моменталната позиција на металната лента (200) од однапред дефинирана централна позиција во отворот на уредот (120) за дување;

директно или индиректно се детектира преместување на уредот (120) за дување во однос на референтна пролазна позиција; и за да се врши преместување на електромагнетниот уред (140) за стабилизација во согласност со и во спротивна насока на детектирано поместување на уредот (120) за дување на тој начин што електромагнетниот уред (140) за стабиизација останува во својата првобитна положба.

, има уште 5 патентни барања



СЛИКА 1

(51) C 07D 401/04, A 61K 31/4184, A 61K 31/4439, A 61P 35/00

(11) 8731

(13) T1

(21) 2018/470

(22) 14/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201261656888P 07/06/2012 US

(96) 04/06/2013 EP13800681.2

(97) 18/04/2018 EP2858985

(73) Sloan-Kettering Institute for Cancer Research and Aragon Pharmaceuticals, Inc.

1275 York Avenue New York, NY 10065, US and
12780 El Camino Real, Suite 301 San Diego, CA
92130, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) SMITH, Nicholas, D.; HERBERT, Mark, R.;
OUERFELLI, Ouathék and DILHAS, Anna

(54) КРИСТАЛНИ ОБЛИЦИ НА МОДУЛАТОР
НА РЕЦЕПТОРИ НА АНДРОГЕНИ

(57) 1 Кристален облик В на 4-[7-(6-цијано-5-трифлуорометилпиридин-3-ил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-дiazаспиро[3.4]окт-5-ил]-2-флуоро-N-метилбензамид, истакнат со тоа што има најмалку еден од:

(a) спектар на дифракција на X-зрак на прав (XRPD), ист како што е прикажано во Слика 2;

(b) спектар на дифракција на X-зрак на прав (XRPD), со карактеристични врвови на $12.1 \pm 0.1^\circ$ 2-teta, $16.0 \pm 0.1^\circ$ 2-teta, $16.7 \pm 0.1^\circ$ 2-teta, $20.1 \pm 0.1^\circ$ 2-teta, $20.3 \pm 0.1^\circ$ 2-teta;

(c) параметри на единична клетка кои се еднакви на следните, на -173°C :

Кристален систем	Моноклиничен
Просторна група	P2f/c a 17,7796(4)
Å □ 90°	
b	12,9832 (3) Å □

100.897(2)°

c 18,4740(4) Å □

90°

V 4187,57(16) Å³

Z 8


Dc 1,515 g·cm⁻³

(d) ист спектар на дифракција на X-зрак на прав (XRPD) како што се (a) или (b), после најмалку недела дена на складирање на 40°C и 75% RV; или

(e) ист спектар на дифракција на X-зрак на прав (XRPD) како што се (a) или (b), после 12 дена на складирање на 25°C и 92% RH.

, има уште 14 патентни барања

Слика 1



(51) H 01R 13/115

(11) 8668

(21) 2018/471

(30) 202014101428U 26/03/2014 DE

(13) T1

(22) 14/06/2018

(45) 30/11/2018

(96) 19/02/2015 EP15705026.1

(97) 04/04/2018 EP3123566

(73) Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Burgweg 22 57399 Kirchhundem, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) RAMM, Andreas

(54) КОНТАКТНА ДОЗНА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН ПРИКЛУЧОК

(57) 1 Контактна дозна (1) за електрични приклучоци (9а) или спојки, што содржи два еластични крака на дозната (2а, 2б) кои формираат отвор за вметнување (3) и помеѓу кој може да се прицврсти контактен пин (10, 10', 10'') од штекер (11) во отворот за вметнување (3) со еластично отклонување на двата крака на дозната (2а, 2б) далеку еден од друг долж рамнина на отклонување (А) кога контактниот пин (10, 10', 10'') се воведува во отворот за вметнување (3) нормално на рамнината на отклонување (А); каде што: контактната дозна (1) содржи вилушка (12) која вклучува прв и втор надворешен крак (4а, 4б) помеѓу кои се формира прв и втор внатрешен крак (5а, 5б); секој внатрешен крак (5а, 5б) има еден крај распореден на слободен крај (6а, 6б) од соодветниот на надворешните краци (4а, 4б) и кон другиот крај на секој внатрешен крак еден од краците на дозната (2а, 2б) е дефиниран така што има слободен крај; слободни области (F, F') се дефинирани помеѓу краците на дозната и надворешните краци (2а, 2б, 4а, 4б), така што кога контактниот пин (10,

10', 10'') се воведува во отворот за вметнување (3), двата крака на дозната (2а, 2б) можат еластично да се отклонат нанадвор во слободните области (F, F'); и каде што првиот и вториот крак на дозната (2а, 2б) носат еден наспорти друг барем на страната на отворот за вметнување (3) каде што краевите на првиот и вториот внатрешен крак (5а, 5б) се распоредени на слободните краеве (6а, 6б) првиот и вториот надворешен крак (4а, 4б) и каде што слободните краеве на краците на дозната (2а, 2б) се приближуваат еден со друг; назначено со тоа, што ограничувачки карактеристики (7, 7') се формирани помеѓу краците на дозната и надворешните краци (2а, 2б, 4а, 4б) на првиот и вториот надворешен крак (4а, 4б), кои го ограничуваат отклонувањето на првиот и вториот крак на дозната (2а, 2б); каде што ограничувачките карактеристики (7, 7') се димензионирани така што зависат од обликот на слободните краеве на краците на дозната (2а, 2б), краците на дозната кога се ангажираат на ограничувачките карактеристики (7, 7') можат да присвојат максимално растојание еден од друг кое секогаш ќе биде помало од минималниот дијаметар на контактниот пин (10, 10', 10'') што треба да се прими на прицврстен начин.

, има уште 10 патентни барања



(51) C 07F 9/59, C 07F 9/572, C 07F 9/38, C 07F 9/655, A 61K 31/675, A 61K 31/665, A 61K 31/662, A 61K 45/06

(11) 8669

(13) T1

(21) 2018/472

(22) 14/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201361764679P 14/02/2013 US

(96) 12/02/2014 EP14707887.7

(97) 28/03/2018 EP2956464

(73) Novartis AG

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BARNES, David, Weninger; COHEN, Scott, Louis and RIGEL, Dean, Franklin

(54) СУПСТИТУИРАНИ БИСФЕНИЛ
ДЕРИВАТИ НА БУТЕРНА ФОСФОНСКА
КИСЕЛИНА КАКО НЕП (НЕУТРАЛНА
ЕНДОПЕПТИДАЗА) ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение со формулата (I):



каде што:


R1 е H; -C1-7алкил или C6-10арил; каде што алкил е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно одбрани од групата составена од -O-C(O)-O-C3-7циклоалкил, -O-C(O)-C3-7циклоалкил, -O-C(O)-C6-10арил, -O-C(O)-O-C6-10арил, -O-C(O)-O-C1-7алкил, -O-C(O)-C1-7алкил, хетероарил, хетероциклил, -C(O)-хетероциклил, -C(O)NH2, -C(O)NH-C1-7алкил, и -C(O)N(C1-7алкил)2; каде што C3-7циклоалкил е заситена или незаситена, но не-ароматична, моноциклична, бициклична или трициклична C3-7 јаглеродородна група,

R2 е Cl, CH₃ или F;

R3 е H, F, Cl, CH₃ или OCH₃, или

негова фармацевтски прифатлива сол.

, има уште 18 патентни барања



(51) B 01D 53/86, B 01D 53/94, B 01J 21/06, B 01J 21/08, B 01J 35/10, B 01J 23/10, C 01F 17/00, F 01N 3/10

(11) 8728

(13) T1

(21) 2018/476

(22) 18/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) JP2011123010 01/06/2011 JP

(96) 28/05/2012 EP12792247.4

(97) 28/03/2018 EP2716361

(73) Rhodia Operations

40, rue de la Haie Coq 93306 Aubervilliers, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ONTAKA Naotaka; MITSUOKA Keiichiro and YOKOTA Kazuhiko

(54) КОМПЛЕКСЕН ОКСИД, МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИОТ, И КАТАЛИЗАТОР ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ИЗДУВЕН ГАС

(57) 1 Комплексен оксид што содржи силикон оксид, цериум оксид и опционално оксид на редок земјен метал елемент различен од цериум,

назначено со тоа, што:

- реткиот земјен метал елемент различен од цериум е одбран помеѓу итриум, лантан, прасеодимиум, неодимиум, самариум, европиум, гадолиниум, тербиум, диспрозиум, холмиум, ербиум, тулиум, итербиум, лутетиум, и мешавини од две или повеќе од нив;
- комплексот оксид содржи 1-20 делови по маса од силикон, пресметани како SiO₂, по вкупно 100 делови по маса од ретки земјени метал елементи вклучително цериум, пресметани како оксиди
- кога комплексот оксид е подложен на редуцирање со програмирана температура (TPR) мерено во 10% водород-90% аргон



атмосфера од 50°Ц до 900°Ц при што температурата се зголемува со стапка од 10°Ц/мин, следено од третирање со оксидација на 500°Ц за 0.5 часа, и потоа повторно се изведува мерење на редуцирање со програмирана температура, пресметаната стапка на редуцирање на истиот на и под 400°Ц е најмалку 1.5%,

- откако ќе се повторат три пати мерењето на редуцирањето со програмирана температура и третирањето со оксидација, специфичната

површинска област на комплексот оксид според БЕТ методата е најмалку 20 м²/г, стапката на редуцирање се пресметува како што следува:

стапка на редуцирање (%) = измерена потрошувачка на водород од примерок на и под 400°Ц (умол/г)/теоретска потрошувачка на водород од цериум оксид во примерок (умол/г) x 100.

, има уште 12 патентни барања

(51) **B 01D 17/02, C 22B 3/00**

(11) **8732**

(13) T1

(21) **2018/477**

(22) 18/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201161531074P 05/09/2011 US

(96) 31/08/2012 EP12756899.6

(97) 21/03/2018 EP2753720

(73) **Cytec Technology Corp.**

300 Delaware Avenue Wilmington, DE 19801, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SODERSTROM, Matthew, D. and SEXTON, Christopher

(54) **ПОСТАПКИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ**

РАСТВОРУВАЧ ОД ОРГАНСКА

ЕКСТРАКЦИЈА ОД ТВРДО-СТАБИЛИЗИРАНИ

ЕМУЛЗИИ ФОРМИРАНИ ВО

ХИДРОМЕТАЛУРШКИ КОЛА ЗА

ЕКСТРАКЦИЈА НА РАСТВОРУВАЧ

(57) 1 Постапка за обновување фаза на растворувач од органска екстракција од трврдо-стабилизирана емулзија формирана во хидрометалуршко коло за екстракција на растворувач што содржи:



а) мешање полимерно агрегирачки агенс што е растворлив во вода или што набабрува во вода со трврдо-стабилизираната емулзија, со што се сепарира емулзијата во нејзините водени,


органски и тврди компоненти; и б) отстранување на органскиот растворувач од фаза на екстракција од сепарирани компоненти,

со што се обновува органскиот растворувач од фаза на екстракција од емулзијата,

назначено со тоа, што полимерно агрегирачкиот агенс што е растворлив во вода или што набабрува во вода содржи полимер што е добиен од барем еден мономер селектиран од групата составена од:

i) катјонски мономер одбран од една или повеќе од формулите I, II, или III





(III),

каде што

R1, R2, и R5 се секое независно водород или C1 до C6 алкил;

R3 и R4 се секое независно водород, C1 до C12 алкил, арил, арилалкил, или хидроксиетил; и R2 и R4 или R2 и R3 може да се комбинираат да формираат цикличен прстен што содржи еден или повеќе хетеро атоми:

Z е коњугираната база на киселина,

X е кислород или -NR6, каде што

R6 е водород или C1 до C6 алкил; и

A е C1 до C12 алкилен;

диалил диалкиламониум халиди; N,N-

диалкиламиноалкил(мет)акрилати; N,N-диалкиламиноалкил(мет)акриламиди; соли од истите; кватернери од истите; и мешавини од истите;

ii) анијонски мономер селектиран од групата составена од (алкил)акрилна киселина; фумарна киселина; кротонска киселина; малеична киселина; 2-акриламидо-2-(C1-C6 алкил сулфонска киселина); стирен сулфонска киселина; соли од истите; и мешавини од истите; и

iii) нејонски мономер селектиран од групата составена од (алкил)акриламид; N-(алкил)акриламиди; N,N-диалкил акриламиди; метил акрилат; метил метакрилат; акрилонитрил; N-винил ацетамид; N-винилформамид; N-винил пиролидон; хидроксиалкил метакрилати; стирен; винил ацетат; соли од истите; и мешавини од истите.

, има уште 24 патентни барања

(51) A 61K 31/439, A 61P 25/00

(11) 8725 (13) T1

(21) 2018/478 (22) 18/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) US116106P 19/11/2008 US

(96) 19/11/2009 EP15151165.6

(97) 21/03/2018 EP2889033

(73) Forum Pharmaceuticals Inc.

225 Second Avenue Waltham, MA 02451, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Koenig, Gerhard; Chesworth, Richard and Shapiro, Gideon

(54) ТРЕТМАН НА НЕГАТИВНИ СИМПТОМИ ОД ШИЗОФРЕНИЈА СО (R)-7-ХЛОРО-N-(ХИНУКЛИДИН-3-ИЛ)БЕНЗО[В]ТИОФЕН-2-

КАРБОКСАМИД И НИВНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ СОЛИ

(57) 1 (R)-7-хлоро-N-(хинуклидин-3-ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамид или негова фармацевтски прифатлива сол, или фармацевтски состав што го содржи наведениот (R)-7-хлоро-N-(хинуклидин-3-ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамид или негова фармацевтски прифатлива сол, за употреба во метода за третирање на индивидуално страдање од негативни симптоми на шизофренија назначено со тоа, што (R)-7-хлоро-N-(хинуклидин-3-ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамидот или неговата фармацевтски прифатлива сол се амиднистрира на пациентот во дневна доза од 0.1 mg - 3 mg. , има уште 6 патентни барања



НАПРТ 1

(51) **B 01D 53/94, B 01J 35/10, B 01J 23/10, B 01J 37/03, C 01B 13/36, C 01F 17/00, C 01G 25/00**

(11) **8727**

(13) T1

(21) **2018/479**

(22) 18/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) FR0903506 17/07/2009 FR

(96) 02/07/2010 EP10726996.1

(97) 21/03/2018 EP2454196

(73) **Rhodia Opérations**

40, rue de La Haie Coq 93306 Aubervilliers, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) IFRAH, Simon and LARCHER, Olivier

(54) **СОСТАВ ШТО СОДРЖИ СЕРИУМ ОКСИД И ЦИРКОНИУМ ОКСИД ШТО ИМА СПЕЦИФИЧНА ПОРОЗНОСТ, МЕТОДА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИОТ И УПОТРЕБА НА ИСТИОТ ВО КАТАЛИЗА**

(57) 1 Состав на база на цериум оксид и циркониум оксид што содржи најмалку 30 wt%


цериум оксид; што има, после калцинација на температура од 900°C за период од 4 часа, две популации на пори, соодветните дијаметри на истите се центрирани околу вредноста на:

- помеѓу 5 и 15 nm за 1та популација и помеѓу 45 и 65 nm за 2та популација доколку пропорцијата на цериум оксид е помеѓу 30% и 65%; или друго
- помеѓу 10 и 20 nm за 1та популација и помеѓу 60 и 100 nm за 2та популација доколку пропорцијата на цериум оксид е повисока од 65%,

изразот “популација на пори центрирани околу одредена вредност” значи дека, на кривата (Ц) што го дава дериватот од функцијата $V=f(d)$, В го претставува волуменот на пора како функција од дијаметарот на пора d , присуството, во кривата (Ц), на врв е забележан максимумот од кој е лоциран на оваа дадена вредност.

, има уште 20 патентни барања

Нацрт 1



(51) A 61K 31/135, A 61K 31/192, A 61K 9/28, A 61K 9/16, A 61K 9/20, A 61K 47/36

(11) 8671 (13) T1
(21) 2018/480 (22) 19/06/2018
(45) 30/11/2018

(30) IT2013MI00210 14/02/2013 IT

(96) 06/02/2014 EP14705987.7

(97) 18/04/2018 EP2956129

(73) LABORATORIOS MENARINI S.A.

Alfonso XII, 587 08912 Badalona Barcelona, ES

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SCHMITZ, Reinhard and KOHL, Tobias

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ ДЕКСКЕТОПРОФЕН И ТРАМАДОЛ**

(57) 1 Фармацевтски состав во цврста орална дозирана форма, којшто содржи:

i) комбинација на две активни фармацевтски состојки, декскетопрофен како сол со органски или неоргански бази и трамадол како сол со органски или неоргански киселини, кадешто:
- органската или неорганската база е избрана

од групата составена од трометамол, триметиламин, диметиламин, етиламин, триметиламин, диетиламин, L-лизин, L-аргинин, диетаноламин, натриум хидроксид,
- органската или неорганската база е избрана

од групата составена од хидрохлорна, хидробромна, фосфорна, сулфурна, метансулфонска, бензенсулфонска, толуенсулфонска, оцетна, пропионска, малична, малеична, сукцинска, цитрична, L-тартаратна, млечна, малонска, аспартамска, глутаминска;

ii) филтер којшто е микрокристална целулоза;


iii) врзувач избран од групата составена од пченкарен скроб, пре-желатинизиран пченкарен скроб и хидромелоза или нивни смеси;

iv) фармацевтски прифатлив ексципиент, кадешто сите компоненти на составот се во физички контакт.


, има уште 19 патентни барања

Слика 1

A) Dextropropfen TRIS



B) Tramadol HCl



(51) **A 61K 31/137, A 61K 31/215, A 61K 31/275, A 61K 31/47, A 61K 9/00, A 61P 29/00**

(11) **8673**

(13) T1

(21) **2018/481**

(22) 20/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) EP12179232 03/08/2012 -- and

EP12187939 10/10/2012 --

(96) 02/08/2013 EP13745073.0

(97) 11/04/2018 EP2879672

(73) **FWP IP APS**

Østergade 24 A, 1100 København K., DK

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) RUPP, Roland; TERWEY, Theis and ANDERSEN, Peder M.

(54) **КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА**

(57) 1 Комбинација за употреба во оралниот третман на мултиплекс склероза која што се состои од ди-метилфумарат и еден агенс селектиран од терифлуномид и финголимод како активни состојки и еден или повеќе фармацевтски прифатливи ексципиенти. , има уште 23 патентни барања

(51) **C 07K 16/28, A 61P 37/08**

(11) **8675**

(13) T1

(21) **2018/482**

(22) 20/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) US20080260307 29/10/2008 US

(96) 27/10/2009 EP16161244.5

(97) 18/04/2018 EP3064511

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MARTIN, Joel H; PAPADOPOULOS, Nicholas J; FAIRHURST, Jeanette L and HUANG, Tammy T

(54) МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА НА ЧОВЕЧКИ АНТИТЕЛА СО ВИСОК АФИНИТЕТ ЗА ЧОВЕЧКИ IL-4 РЕЦЕПТОР

(57) 1 Употреба на антитело или антиген-врзувачки фрагмент коишто специфично се врзуваат за човечки интерлеукин-4 рецептор (hIL-4R) (SEQ ID NO:274) во производството на лек за лекувањето на болест или нарушување, кадешто болеста или нарушување е избрано од

групата составена од нарушувања на бели дробови, воспалителни нарушувања и алергиски реакции, кадешто антителото или негов фрагмент, содржи тешка низа на варијабилан регион (HCVR) којшто ја содржи аминокиселинската секвенца прикажана во SEQ ID NO:162 и лесна низа на варијабилан регион (LCVR) којшто ја содржи аминокиселинската секвенца прикажана во SEQ ID NO:164.

, има уште 9 патентни барања

(51) **A 61K 31/65, A 61K 9/20, A 61K 9/00**

(11) **8704**

(13) T1

(21) **2018/483**

(22) 21/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) US20080040398P 28/03/2008 US

(96) 30/03/2009 EP09723896.8

(97) 28/03/2018 EP2271348

(73) **Paratek Pharmaceuticals, Inc.**


75 Park Plaza Boston, MA 02116, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) JOHNSTON, Sean

(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА ОРАЛНА ТАБЛЕТА НА СОЕДИНЕНИЕ НА ТЕТРАЦИКЛИН

(57) 1 Орална формулација во форма на таблета 9-[(2,2-диметил-пропил амино) метил]-миноциклин или негова сол, содржи 18 до 22% тежински проценти на 9-[2,2-диметил-пропил амино) метил]-миноциклин, и назначена со тоа што таблетата е формирана со метод на компактирање на ролна.
, има уште 10 патентни барања



Нацрт 1.

(51) D 21F 1/32, D 21F 7/12, D 21F 7/10

(11) 8701 (13) T1

(21) 2018/485 (22) 21/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) DE102015015949 08/12/2015 DE

(96) 15/11/2016 EP16198949.6

(97) 28/03/2017 EP3178989

(73) Messer Austria GmbH and Messer
Slovenija d.o.o.

Industriestrasse 5 2352 Gumpoldskirchen, AT
and Jugova 20 2342 Ruse, SI

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Thaller, Bernhard and Sibila, Dejan

(54) МЕТОДА И УРЕД ЗА ТРЕТИРАЊЕ ФИЛЦ
ОД ПРЕСА

(57) 1 Метода за третирање бескраен филц кој
во постапка за производството на хартија се
користи за одводнување на хартиена мрежа, во
која метода бескрајниот филц (2) за време на
една револуција со помош на барем еден валјак

за притискање (3, 4) се доведува во контакт со
хартиената мрежа (5), овде апсорбира вода, и
подоцна, се третира преку вода за чистење за
повторно воспоставување на апсорбирачка
филц структура која се доставува преку млазник
под висок-притисок (12), се суши во инсталација
за сушење (9) и враќа до валјакот за притискање
(3, 4), каде што водата за чистење која се
користи за повторно воспоставување
апсорбирачка структура од бескрајниот филц (2)
во спротивна насока на млазникот под висок-
притисок (12) се газира со јаглерод диоксид,
каде што водата за чистење во доводот на
јаглеродниот диоксид има притисок од барем
5.18 бара, јаглеродниот диоксид се доставува во
водата за чистење во течна состојба, и каде што
барем дел од јаглеродниот диоксид се раствора
во водата за чистење и заедно со водата за
чистење барем делумно го пенетрира филцот.
, има уште 6 патентни барања



(51) **C 07K 14/005, C 12N 15/867, A 61K 38/15**

(11) **8726**

(13) T1

(21) **2018/486**

(22) 21/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) EP13166266 02/05/2013 --

(96) 30/04/2014 EP14724030.3

(97) 06/06/2018 EP2992004

(73) **Pharis Biotec GmbH**

Feodor-Lynen-Strasse 31 30625 Hannover, DE

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) FORSSMANN, Wolf-Georg; ZGRAJA, Andreas and RICHTER, Rudolf

(54) **Протрансдуцин В како промотор на трансфер на гени**

(57) 1. Пептид којшто ја содржи следната секвенца: X-Glu-Cys-Lys-Ile-Lys-Gln-Ile-Ile-Asn-Met-Trp-Gln, назначено со тоа, што групата X-Glu е аминокиселина, конкретно пироглутамска киселина.

, има уште 5 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61K 31/196, A 61K 31/606, A 61K 31/616, A 61K 9/28, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 61K 47/32**

(11) **8699**

(13) T1

(21) **2018/487**

(22) 21/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) EP20120166110 30/04/2012 -- and US201261640217P 30/04/2012 US

(96) 29/04/2013 EP17156227.5

(97) 23/05/2018 EP3189830

(73) **Tillotts Pharma AG**

Baslerstrasse 15 4310 Rheinfelden, CH

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BRAVO GONZÁLEZ, Roberto Carlos; BUSER, Thomas; GOUTTE, Frédéric Jean-


Claude; BASIT, Abdul, Waseh; VARUM, Felipe, José, Oliveria and FREIRE, Ana, Cristina

(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА ЛЕК СО ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ


(57) 1 Формулација на лек со продолжено ослободување за орална администрација да се ослободи лекот во дебелото црево кај субјект, споменатата формулација содржи: јадро и обложување на јадрото, јадрото содржи лек и обложувањето содржи надворешен слој и внатрешен слој, каде што надворешниот слој содржи смеса од

прв полимерен материјал којшто е подложен на напад од колонски бактерии и втор полимерен материјал којшто има рН вредност на рН 6 или повеќе, и каде што внатрешниот слој содржи трет полимерен материјал којшто е не-јонски полимер којшто е растворлив во интестиналната течност или гастроинтестиналната течност и барем еден адитив избран од пуферирачки агенс и база.

, има уште 14 патентни барања



Слика 1



Слика 2

(51) C 07C 279/18, C 07D 217/26, C 07D 333/68, C 07D 333/40, C 07D 333/24, C 07D 307/81, C 07D 333/70, A 61K 31/24, A 61K 31/472, A 61K 31/381, A 61K 31/343, A 61P 13/12

(11) 8698

(13) T1

(21) 2018/488

(22) 22/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) JP20130050011 13/03/2013 JP

(96) 13/03/2014 EP14763790.4

(97) 30/05/2018 EP2975023

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-0045, JP


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) YAMAKI, Susumu; FUJIYASU, Jiro; ASANO, Toru; KANEKO, Osamu; KOIKE, Yuka; IMAIZUMI, Tomoyoshi; URANO, Yasuharu; SATOU, Tomohki and SASAMURA, Satoshi

(54) СОЕДИНЕНИЕ ЕСТЕР НА ГВАНИДИНОБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА

(57) 1 1. Соединение со формулата (I) или негова сол:



назначено со тоа, што:

L1 е врска или –понижок алкилен-,

L2 е понижок алкилен кој може да биде супституиран со супституент одбран од групата D1,

R1 е H, или понижок алкил кој може да биде супституиран со супституент одбран од групата која се состои од i) арил кој може да биде супституиран со супституент одбран од групата D2; ii) ароматска хетероциклична група која може да биде супституирана со супституент одбран од групата D2; и iii) –CO2H, или R1 се комбинира со групата HO2C-L2 и формира цикличен amino супституиран со –CO2H; и

прстенот B е нафтаденил, 1,2,3,4-тетрахидронафтаденил, 2,3-дихидроинден-1-ил, бензотиофендиил, бензофурандиил, или 2,3-дихидробензофурандиил, каде што групата D1 содржи:

- (1) халоген,
- (2) –OH и –O-понижок алкил,
- (3) –SH и –S-понижок алкил,
- (4) –S(O)-понижок алкил и –S(O)2-понижок алкил,
- (5) –CN,
- (6) –NO2,
- (7) –NH2, –NH-(понижок алкил) и –N(понижок алкил)2,
- (8) –C(O)-понижок алкил,
- (9) арил супституиран со најмалку еден супституент одбран од групата која се состои

од понижок алкил кој може да биде супституиран со најмалку еден супституент одбран од групата која се состои од халоген и –CO2H, –O-(понижок алкил кој може да биде супституиран со најмалку една група –CO2H), халоген и –CO2H; и

(10) –C(O)-O-понижок алкил и –CO2H или негов биолошки еквивалент; и групата D2 содржи:

- (1) халоген,
- (2) –OH и –O-понижок алкил,
- (3) –SH и –S-понижок алкил,
- (4) –S(O)-понижок алкил и –S(O)2-понижок алкил,
- (5) –CN,
- (6) –NO2,
- (7) –NH2, –NH-(понижок алкил) и –N(понижок алкил)2,
- (8) –C(O)-понижок алкил,
- (9) –C(O)-NH2, –C(O)-NH-(понижок алкил) и –C(O)-N(понижок алкил)2,
- (10) –C(O)-O-понижок алкил и –CO2H или негов биолошки еквивалент; и
- (11) понижок алкил и –O-понижок алкил, каде што секој од нив може да биде супституиран со најмалку еден супституент одбран од групата која се состои од (1) и (10) наведени погоре, каде што:

арил значи група на моноцикличен до трицикличен ароматски јаглеродород во прстенот, која содржи 6 до 14 јаглеродни атоми; ароматска хетероциклична група значи ароматска моноциклична хетероциклична група која содржи 5 до 6 елементи на прстенот и која содржи најмалку еден хетероатом одбран од O, N и S како атом кој го сочинува прстенот, или ароматска бициклична хетероциклична група којашто е формирана по пат на фузија на наведениот ароматски моноцикличен хетероцикличен со прстен на бензен или на тиофен;

цикличен amino е неароматска хетероциклична група која содржи атом на азот, којашто има врска врз азотниот атом и каде што наведената неароматска хетероциклична група е неароматска моноциклична хетероциклична група која содржи 3 до 7 елементи на прстенот и содржи најмалку еден хетероатом одбран од О, N и S како атом кој го сочинува прстенот, или неароматска бициклична хетероциклична група којашто е формирана по пат на фузија на наведениот неароматски хетероцикличен со прстен на бензен, прстен на тиофен, или прстен на циклохексан, во којшто дел од врските може да бидат незаситени;

понижок алкил значи праволиниски или

разгранет алкил кој содржи 1 до 6 јаглеродни атоми,

понижок алкилен значи двовалентна група којашто е формирана по пат на отстранување на било кој водороден атом на наведениот понижок алкил; и

биолошки еквивалент на $-\text{CO}_2\text{H}$ значи $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}-\text{OH}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}-\text{O}$ -понижок алкил, $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}-\text{CN}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}-\text{S}(\text{O})_2$ -понижок алкил, $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}-\text{S}(\text{O})_2-\text{N}(\text{понижок алкил})_2$, тетразолил, оксадиазолонил, оксадиазолетионил, оксатиадиазолил, тиазидиазолил, триазолетионил и хидроксизоксазолил.

, има уште 20 патентни барања

(51) **A 61K 31/501, A 61P 25/14, A 61P 25/00**

(11) **8697** (13) T1

(21) **2018/489** (22) 22/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) GB20140003944 06/03/2014 GB

(96) 06/03/2015 EP15709324.6

(97) 06/06/2018 EP3113778

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi,
Osaka 541-0045, JP


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ALMOND, Sarah

(54) **ПИРИДАЗИН ДЕРИВАТИ ЗА УПОТРЕБА**
ВО ЗАШТИТАТА ИЛИ ЛЕКУВАЊЕТО НА
АТАКСИЧНО НАРУШУВАЊЕ

(57) 1 Соединение со формула (I), или негова фармацевтска прифатлива сол,



кадешто

[SEP]

R1 претставува водороден или флуорен атом или трифлуорометил група;

R2 претставува група-X-Y-R3; [SEP]

X и Y секој независно претставува врска, кислороден атом или група- C(O), -S(O)n, -C(O)NR4, -S(O)2NR4, -NR4, [SEP]

или -CR4R5-, под услов ако X и Y не може заедно истовремено да претставуваат врска и под услов ако X и Y се заедно различно од врска, потоа барем еден од X и Y претставува- CR4R5-; [SEP]

n е 0, 1 или 2; [SEP]

секој R4 независно претставува водороден атом или C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил група; ^[11]_{SEP}
секој R5 независно претставува водороден атом, C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил група или =CH- ^[11]_{SEP}
R3 претставува 3- до 10-член заситен или незаситен карбоцикличен или хетероцикличен прстенест систем, прстенестиот систем само по себе е опционално супституиран со барем еден супституент избран од халоген, хидроксил, цијано, оксо, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C1-C6 халоалкил, C1-C6 хидроксиалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, C1-C6 алкилкарбонил, C1-C6 алкилкарбонилокси, C1-C6 алкоксикарбонил,

амино, -CON(R6)2, C1-C6 алкиламино, ди-(C1-C6 алкил)амино, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 циклоалкилокси, C3-C6 циклоалкилметил, -[O]p-(CH2)q-O-R7 и 4- до 6-член заситен или незаситен хетероцикличен прстен (опционално супституиран со барем еден супституент избран од C1-C4 алкил и C1-C4 алкокси); ^[11]_{SEP}
секој R6 независно претставува водороден атом или C1-C6 алкил група; ^[11]_{SEP}
p е 0 или 1; ^[11]_{SEP}
q е 1, 2, 3 или 4; и ^[11]_{SEP}
R7 претставува C1-C6 алкил група; ^[11]_{SEP}
за употреба во заштитата или лекувањето на атакично нарушување.

, има уште 14 патентни барања

(51) E 03B 7/04, F 16L 41/02, F 16L 37/00, F 16L 15/00, F 16L 33/207

(11) 8723

(13) T1

(21) 2018/490

(22) 22/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) DE201320100762U 20/02/2013 DE

(96) 18/02/2014 EP14705343.3

(97) 04/04/2018 EP2959200

(73) Uponor Innovation AB

P.O. Box 101 73061 Virsbo, SE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје



(72) BARTENSTEIN, Paul

(54) ЦЕВЕН ПРИКЛУЧОК И СКЛОПКА СО ЦЕВЕН ПРИКЛУЧОК

(57) 1 1. Цевен приклучок (RVS) за зидна инсталација на реден цевен систем или прстенест цевен систем, кој се состои исклучиво од првиот приклучок (AS1), вториот приклучок (AS2), третиот приклучок (AS3) и цевен дел (UA) со U-облик, при што -цевниот приклучок (RVS) се произведува во еден комад;

- со подолжна оска (LA1, LA2, LA3) на приклучоци (AS1, AS2, AS3) во суштина се наоѓаат во првата рамна (E1);
- првиот приклучок (AS1) и вториот приклучок (AS2) сместени се на заедничка страна во однос на втората рамна (E2), при што втората рамна (E2) лежи управно на првата рамна (E1) и проѓа низ подолжна оска (LA3) на третиот приклучок (AS3);
- третиот приклучок (AS3) има навој,
- првиот приклучок (AS1) и вториот приклучок (AS2) споени се со помош на цевест дел (UA) во U-облик, при што издолжениот цевест дел (LA) со третиот приклучок (AS3) е формиран од цевестиот дел (UA) со U-облик; и кај кој првиот приклучок (AS1) и вториот приклучок (AS2) се меѓусебно раздвоени на таков начин што првиот приклучок (AS1) и вториот приклучок (AS2) се достапни за поврзување на цевоводот со помош на алат, поодредено со алати (PW) за пресување.

, има уште 12 патентни барања



(51) C 07D 213/40, C 07D 405/12, C 07D 213/78, C 07D 213/74, C 07D 213/71, C 07D 213/26, C 07D 213/30, C 07D 491/04, C 07D 213/61, C 07D 213/64, A 61K 31/505, A 61K 31/44, A 61K 31/436, A 61K 31/4355, A 61P 25/00

(11) 8721

(13) T1

(21) 2018/491

(22) 22/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) DK201100520P 08/07/2011 DK and US201161505847P 08/07/2011 US

(96) 06/07/2012 EP12740520.7

(97) 30/05/2018 EP2729447

(73) H. Lundbeck A/S


Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PÜSCHL, Ask; ESKILDSSEN, Jørgen and SAMS, Anette Graven

(54) ПОЗИТИВНИ АЛОСТЕРНИ МОДУЛАТОРИ
НА НИКОТИНСКИ АЦЕТИЛХОЛИНСКИ
РЕЦЕПТОР

(57) 1 Соединение спрема формула [1]



во која K1, K2, K3, K4 и K5 се избрани независно еден од друг од H, C^αалкил, C2-балкенил, C2-балкинил, C1_балкокси, цијано и на халоген, при што спомнатите C^α-балкил, C2-балкенил и C2. балкинил опционо се супституирани со еден или повеќе супституенти независно избрани од хлор и флуор;

K6 е хидроксиметил;

A7 е C-K7, A8 е И, а A9 е C-K9;

K7, K9, K10 и K11 избрани се независно еден од друг од H, C1-балкил, C2.балкенил, C2-балкинил, C1-балкокси, цијано, МК12К13, C1-

балкилсулфонил и халоген, при што спомнатите С1-балкил, С2. балкенил, С2-балкинил или С1-балкокси опционо се супституирани со еден или повеќе супституенти избрани од хлор, флуор, С1-балкокси, цијано и (МК12К13;

К12 и К13 независно претставуваат водород, С^αалкил, С2-балкенил и С2-балкинил; и нивните фармацевтски прифатливи соли.

, има уште 17 патентни барања

(51) **A 61K 31/138, A 61K 38/14, A 61P 31/04, A 61P 31/10**

(11) **8696**

(13) T1

(21) **2018/492**

(22) 25/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) GB201015079 10/09/2010 GB

(96) 09/09/2011 EP11758257.7

(97) 28/03/2018 EP2613774

(73) **Helperby Therapeutics Limited**

66 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LH, GB

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HU, Yanmin and COATES, Anthony RM


(54) **КОМБИНАЦИЈА ОД ФЕНОКСИБЕНЗАМИН И ПОЛИМИКСИН Е ЗА ТРЕТИРАЊЕ МИКРОБНИ ИНФЕКЦИИ**

(57) 1 Комбинација што содржи феноксибензамин или негова фармацевтски прифатлива сол и/или солват, и полимиксин Е или негова фармацевтски прифатлива сол и/или солват.

, има уште 8 патентни барања

Нацрт 1

Бактерицидна активност на сулоктил и мефлоксин против стационарна фаза на *Pseudomonas aeruginosa*



(51) **A 61K 51/04, A 61K 51/10, A 61P 35/00**

(21) **2018/493**

(22) 25/06/2018

(11) **8693**

(13) T1

(45) 30/11/2018

(30) GB201002508 12/02/2010 GB

(96) 14/02/2011 EP11702857.1

(97) 28/03/2018 EP2533817

(73) Bayer AS

Drammensveien 288 0283 Oslo, NO

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ



ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) RAMDAHL, Thomas

**(54) КОМПЛЕКСИ ШТО ЕМИТИРААТ ЦЕЛНИ
АЛФА-ЧЕСТИЧКИ ШТО СОДРЖАТ ТОРИУМ
РАДИОНУКЛИД И ХИДРОКСИПИРИДИНОН
ШТО СОДРЖИ ЛИГАНД**


(57) 1 од целно ткиво што содржи

- средина од целно ткиво одбрана од антители, конструкции од антители, фрагменти од антители, конструкции од фрагменти или мешавини од истите, пептид, аминокиселина, стероиден или нестероиден хормон, фолат, естроген, тестостерон или биотин,
- лиганд што содржи октадентат хидроксипиридинон со формулата III или IV



назначено со тоа, што RN е супституирана или несупституирана хидрокарбил група;
каде што RL е поврзувачка средина, RB е потпорна средина, и T е шаблон група која ги прикачува секоја од четирите хелатни хидроксипиридинон средини преку нивните поврзувачки групи,
- спојувачка средина која го поврзува лигандот што содржи октадентат хидроксипиридинон за целната средина,
и
- 4+ јонот од радионуклид што го емитира алфа 227-ториумот.

, има уште 7 патентни барања



(51) C 07D 403/12, C 07D 417/14, C 07D 231/14, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 493/08, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 409/12, A 61K 31/4155, A 61P 29/00

(11) 8689

(13) T1

(21) 2018/494

(22) 25/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) JP2014039880 28/02/2014 JP

(96) 27/02/2015 EP15713244.0

(97) 02/05/2018 EP3110810

(73) Teijin Pharma Limited

Kasumigaseki Common Gate, West Tower, 2-1 Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8585,, JP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) GEUNS-MEYER, Stephanie; HAO, Xiaolin; SHIN, Youngsook; BECK, Hilary Plake; CHAKKA, Nagasree; CEE, Victor J.; CUSHING, Timothy D.; BOOKER, Shon Keith; BREGMAN, Howard; EPSTEIN, Oleg; FOX, Brian M.; HIBIYA, Kenta; HIRATA, Jun; HUA, Zihao; HUMAN, Jason;

KAKUDA, Shinji; LOPEZ, Patricia; NAKAJIMA, Ryota; OKADA, Kazuhisa; OLSON, Steven H.; OONO, Hiroyuki; PENNINGTON, Lewis D.; SASAKI, Kosuke; SHIMADA, Keiko; WHITE, Ryan D.; WURZ, Ryan P.; YI, Shuyan and ZHENG, Xiao Mei

(54) ДЕРИВАТ НА ПИРАЗОЛ АМИД

(57) 1 Соединение претставено со формулата (I) или негова фармацевтски прифатлива сол:



назначено со тоа, што:

R1 е одбрано од F, Cl, Br, C1 до C6 алкил група



супституирана од 0, 1, 2 или 3 Ra групи и C3 до C8 циклоалкил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Ra групи;

Y е одбрано од C4 до C6 циклоалкил група, C6 до C9 бициклоалкил група и C6 до C9 спироалкил група, од кои сите се супституирани од R2 група, 0 или 1 R6 група и 0, 1, 2 или 3 R7 групи;

R2 е одбрано од -OH, -CO₂H, -SO₃H -CONH₂, -SO₂NH₂, (C1 до C6 алкокси)карбонил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи, (C1 до C6 алкил)аминокарбонил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи, C1 до C6 алкилсулфонил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи, C1 до C6 алкиламиносулфонил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи, (хидроксикарбонил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи, (C1 до C6 алкокси)карбонил(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи, (C1 до C6 алкил)сулфонил(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи и (C2 до C6 алкенил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи;

R6 и R7 се независно одбрани од H, F, -OH, -NH₂, -CN, C1 до C6 алкил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rb групи и C1 до C6 алкокси група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rb групи;

R3 е одбрано од H, F, Cl, -CH₃ и -CF₃;

R4 е одбрано од C1 до C6 алкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи, (C2 до C6 алкенил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи, (C2 до C6 алкинил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи, (C1 до C6 алкокси)(C2 до C4 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи, (C6 до C10 арил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rf групи, (5- до 10-члена хетероарил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rf групи, C3 до C8 циклоалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C3 до C8 циклоалкенил

група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, (C3 до C8 циклоалкил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, (C3 до C8 циклоалкенил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, 3- до 8-члена хетероциклоалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи и (3- до 8-члена хетероциклоалкил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C6 до C9 спироалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, (C6 до C9 спироалкил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C6 до C9 спирохетероалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или Rg групи, C5 до C9 бициклоалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, (C5 до C9 бициклоалкил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C6 до C9 хетеробициклоалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, и (C6 до C9 хетеробициклоалкил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи;

R5 е одбрано од C6 до C10 арил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Ri групи, 5- до 10-члена хетероарил група супституирана од 0, 1, 2, 3, или 4 Ri групи, C3 до C8 циклоалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rj групи, C3 до C8 циклоалкенил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rj групи и 3- до 8-члена хетероциклоалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rj групи;

R8 и R9 се независно одбрани од H, F, -OH, -NH₂, C1 до C3 алкил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rh групи, и C1 до C6 алкокси група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rh групи; или R8 и R9 заедно формираат оксо група или тиоксо група;

R12 е H; или R4 и R12 заедно се -CRmRm-CR13R14-CRmRm- или -CR13R14-CRmRm-CRmRm- за да се формира пиролдин прстен; R13 е одбрано од H, C1 до C6 алкил група

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи, C6 до C10 арил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rf групи, C6 до C10 арилокси група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rf групи, (C2 до C6 алкенил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи, (C2 до C6 алкинил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи, (C1 до C6 алкокси)(C2 до C4 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи, (C6 до C10 арил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rf групи, (5- до 10-члена хетероарил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rf групи, C3 до C8 циклоалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C3 до C8 циклоалкенил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, (C3 до C8 циклоалкил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, (C3 до C8 циклоалкенил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, 3- до 8-члена хетероциклоалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи и (3- до 8-члена хетероциклоалкил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи; C6 до C9 спироалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, (C6 до C9 спироалкил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C6 до C9 спирохетероалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C6 до C9 бициклоалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, (C5 до C9 бициклоалкил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C6 до C9 хетеробициклоалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, и (C6 до C9 хетеробициклоалкил)(C1 до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи;

R14 е независно одбран од H и C1 до C6 алкил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи; или

R13 и R14 заедно формираат C3 до C8

циклоалкан прстен супституиран од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C3 до C8 циклоалкен прстен супституиран од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, или 3- до 8-член хетероциклоалкан прстен супституиран од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи;

Rm е независно одбран од H, F, Cl, -CH₃ и -CF₃;

Rg и Rj се, независно одбрани од F, Cl, C1 до C6 алкил група, -OH, -CN, -NH₂, -NO₂, -CO₂H, C1 до C6 алкокси група, моно(C1 до C6 алкил)амино група, ди(C1 до C6 алкил)амино група, -CF₃, C1 до C6 алкилен група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rl групи, C2 до C6 алкилен група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rl групи и оксо група;

Rf и Ri се независно одбрани од F, Cl, Br, -OH, -CN, -NO₂, -CO₂H, C1 до C6 алкил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, C2 до C6 алкенил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, C2 до C6 алкинил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, C3 до C8 циклоалкил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, C1 до C6 алкокси група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, C3 до C8 циклоалкилокси група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, -SH, C1 до C6 алкилтио група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, C3 до C8 циклоалкилтио група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, (C1 до C6 алкил)карбонил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, (C1 до C6 алкокси)карбонил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, (C1 до C6 алкил)аминокарбонил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, 3- до 8-члена хетероциклоалкил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, C1 до C6 алкилсулфонил група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, -NH₂, моно(C1 до C6 алкил)амино група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи и ди(C1 до C6 алкил)амино група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи; и

Ra, Rb, Rc, Re, Rh, Rk и Rl се независно одбрани од F, C1 до C4 алкил група, -OH, -CN, -

NO₂, -NH₂, -CO₂H, C₁ до C₆ алкокси група,
моно(C₁ до C₆ алкил)амино група, ди(C₁ до C₆
алкил)амино група, -CF₃ и оксо група.

, има уште 12 патентни барања

(51) C 07D 233/90, C 07D 401/06, C 07D 401/12,
C 07D 403/12, C 07D 413/12, A 61K 31/4439, A
61K 31/4245, A 61K 31/4178, A 61K 31/4164, A
61K 31/4174, A 61P 43/00, A 61P 25/04, A 61P
21/00, A 61P 19/02, A 61P 19/00, A 61P 29/00

(11) 8724

(13) T1

(21) 2018/495

(22) 25/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) JP2013123968 12/06/2013 JP

(96) 12/06/2014 EP14811154.5

(97) 02/05/2018 EP3009426

(73) Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

28-8, Honkomagome 2-chome Bunkyo-ku
Tokyo 113-8650, JP


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) IKEGAMI, Satoru; WATANABE, Atsushi;
HIRANO, Kimio and OHYAMA, Tadashi

(54) **ДЕРИВАТ НА 4-АЛКИНИЛ ИМИДАЗОЛ И
ЛЕК ШТО ГО СОДРЖИ ИСТИОТ КАКО
АКТИВНА СОСТОЈКА**

(57) 1 Дериват на 4-алкинилимидазол
претставен со општата формула (I) или негова
фармацевтски прифатлива сол:



[назначено со тоа, што прстен е циклохексил
супституиран од Е на 4-позиција или фенил
супституиран од Е на 4-позиција; прстен В е

циклоалкил, арил или хетероарил;
m е цел број било кој од 0~2;
n е цел број било кој од 1~3;
R1 е атом на водород, C1~C4 алкил група,
C1~C4 алкокси група, халоген атом, или C1~C4
халоалкил група;

R2 и R3 се секој независно атом на водород,
халоген атом или C1~C4 алкил група или може,
земени заедно со атомот на јаглерод на кој R2 и
R3 се соседни, да формираат C3~C6 јаглероден
прстен;

R4 и R5 се секој независно атом на водород или
C1~C4 алкил група или може, земени заедно со
атомот на јаглерод на кој R4 и R5 се соседни, да
формираат C3~C6 јаглероден прстен,
и R6 и R7 се секој независно атом на водород,
C1~C4 алкил група, C1~C4 алкокси група,
C1~C4 хидроксиалкил група, карбоксил група,
циано група, халоген атом, C1~C4 халоалкил
група, или C1~C4 халоалкокси група;
X е -OR8, -NR9R10 или халоген атом; R8 е атом
на водород, C1~C4 алкил група или C1~C4
халоалкил група;

R9 и R10 се секој независно атом на водород
или C1~C4 алкил група или може, земени
заедно со атомот на азот на кој R9 и R10 се
соседни, формираат хетероцикл што содржи
азот, Y е единечна врска, атом на кислород или
атом на сулфур; и
Е е -CO₂H, -CO₂P, при што P претставува алкил,
проксетил или медоксомил, или биоизостер на
карбоксил група претставен од хидроksamска
киселина (-CO-NH-OH), сулфонамид (-NH-SO₂-
C1~C6 алкил), ацилцианамид (-CO-NH-CN),
ацилсулфонамид (-CO-NH-SO₂-C1~C6 алкил, -
SO₂-NH-CO-C1~C6 алкил), тетразолил,
оксадиазолонил, оксадиазолтионил,

оксатиадизолил, тиадизолонил,
триазолтионил, и хидроксиизоксазолил]. , има уште 16 патентни барања

(51) C 07D 233/90, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 407/12, C 07D 409/06, C 07D 409/14, C 07D 495/04, C 07D 413/14, C 07D 417/06, C 07D 417/12, C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 487/08, C 07D 413/06

(11) 8722

(13) T1

(21) 2018/496

(22) 25/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) JP2008161049 19/06/2008 JP and JP2009004882 13/01/2009 JP

(96) 17/06/2009 EP09766748.9

(97) 06/06/2018 EP2297114

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi,
Osaka 541-0045, JP


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) KUROITA, Takanobu; IMAEDA, Yasuhiro;
TAYA, Naohiro; TOKUHARA, Hidekazu;
IWANAGA, Kouichi and FUKASE, Yoshiyuki

(54) **ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО СОЕДИНЕНИЕ И НЕГОВА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение претставено со формулата (I):



назначено со тоа, што:

R1 е C1-6 алкилна група;

R2 е:

(1) C1-6 алкилна група која може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од:

- a) хидрокси група,
- b) атом на халоген,
- c) C1-6 алкокси група,
- d) C1-6 алкил-карбонилокси група,
- e) ароматска хетероциклична група која може да содржи 1 до 3 атоми на халоген,
- f) C3-10 циклоалкилна група и
- g) циклична amino група која може да содржи оксо група,

(2) 3- до 10-члена хетероциклична група која може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од C1-6 алкилна група и оксо група,

(3) карбокси група,

(4) C1-6 алкокси-карбонилна група која може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од неароматска хетероциклична група која може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од C1-6 алкилна група и оксо група;

(5) C1-6 алкил-карбонилна група; или

(6) група претставена со формулата: -CO-NR'R" каде што R' и R" се засебно атом на водород, или

R' и R", заедно со азотниот атом со кој се поврзани, формираат хетероциклик кој содржи азот и кој може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од атоми на халоген;


X е:

(1) атом на водород;

(2) C1-6 алкилна група која може да биде супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од:



- a) атом на халоген,
 b) хидрокси група,
 c) C1-6 алкокси група која содржи C1-6 алкокси група или атом на халоген,
 d) C1-6 алкилтио група,
 e) арилна група,
 f) арилокси група која може да содржи C1-6 алкокси група или атом на халоген; и
 g) хетероарилна група; или
 (3) C3-10 циклоалкилна група; и
 прстенот A е прстен којшто е претставен со формулата:



или негова сол.

, има уште 16 патентни барања

(51) **A 61M 5/32, A 61M 5/31**

(11) **8688** (13) T1

(21) **2018/497** (22) 25/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) US20080010779 11/01/2008 US;

US20080135262 18/07/2008 US and

US20080192551 18/09/2008 US

(96) 29/12/2008 EP08870751.8

(97) 04/04/2018 EP2240222

(73) **UCB Biopharma SPRL**

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MORGAN, Darrell, P.; KONTORVICH, Boris;

VORDENBERG, Steven; VICARI, Joern;

FREITAG, Eric; LEE, Alex and FORMOSA, Dan

(54) **СИСТЕМИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА НА**

ЛЕК КОН ПАЦИЕНТИ СО РЕВМАТСКИ

АРТРИТИС


(57) 1 Горно капаче (112) во лизгачки зафат со периферниот завршеток на шприцот за набодување на иглата, горното капаче (112) содржи:

надворешно капаче (606);
 внатрешно капаче (602); и

конектор (604) обликуван за да се вметне во внатрешноста и биде во зафат со надворешното капаче (606) и во зафат со внатрешното капаче (602) и има множество на краци (702a-702d) симетрично одалечени во простор еден во однос на друг, секој прв крак (702a-702d) има множество на внатрешно поставени запци (703), насочени во правец на периферниот регион на конекторот (604) и адаптиран за да биде во зафат со проксималниот регион на внатрешното капаче (602), кадешто секој од множеството на внатрешно поставени запци (703) се поставени под агол во однос на множеството на први краци (702a-702d), конекторот (604) има множество на втори краци (706a, 706b) симетрично одалечени во простор еден во однос на друг,

се карактеризира со тоа што секој втор крак (706a, 706b) има множество на надворешно поставени запци (707a-707d) поставени на завршетокот на вториот крак (706a, 706b) и адаптиран да е во зафат со периферниот регион на надворешното капаче (606).

, има уште 11 патентни барања



Слика 1А

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85**

(11) **8687**

(13) T1

(21) **2018/498**

(22) 25/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) US201261611950P 16/03/2012 US and
US201261736930P 13/12/2012 US

(96) 15/03/2013 EP13713652.9

(97) 02/05/2018 EP2825036

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

**777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, Lynn
and MCWHIRTER, John**

(54) **АНТИТЕЛА СО ЛЕСНА НИЗА
ИЗГРАДЕНИ ОД ХИСТИДИН И ГЕНЕТСКИ
МОДИФИЦИРАНИ ГЛОДАРИ ЗА
ГЕНЕРИРАЊЕ НА ИСТИТЕ**

(57) 1 Генетски модифициран глодар којшто
содржи во неговата гермлина на еднотен локус
на имуноглобулинска лесна низа локус на

имуноглобулинска лесна низа којашто содржи
генска секвенца на единечна преуредена
човечка имуноглобулинска лесна низа на
варијабилан регион добиена од преуредена Yk1-
39/JK или Vk3-20/JK секвенца, кадешто генската
секвенца на единечната преуредена човечка
имуноглобулинска лесна низа на варијабилан
регион е оперативно поврзана за генска
секвенца на имуноглобулинска лесна низа на
константен регион, и кадешто

(i) генската секвенца на единечната преуредена
човечка имуноглобулинска лесна низа на
варијабилан регион содржи Yk1-39/JK генска
секвенца којашто содржи замена на барем еден
не-хистидин кодон со хистидин кодон дизајниран
да изрази хистидин

(a) на позиција избрана од 105, 106, 108, 111, и
нивна комбинација;

(b) на позиции 105, 106, 108, и 111; или

(c) на позиции 106, 108, и 111; или

(ii) генската секвенца на единичната преуредена човечка имуноглобулинска лесна низа на варијабилен регион содржи Vk3-20/JK којшто содржи замена на барем еден не- хистидин кодон со хистидин кодон дизајниран да изрази хистидин

нивна комбинација;
(b) на позиции 105, 106, 107, и 109, или
(c) на позиции 105, 106, и 109;
кадешто позициите се во согласност со IMGT нумерирање.

(a) на позиција избрана од 105, 106, 107, 109, и

, има уште 19 патентни барања




Figure 1

(51) A 61K 31/137, A 61K 31/138, A 61K 9/20, A 61K 31/64, A 61K 31/145, A 61K 31/164, A 61K 31/185, A 61K 31/195, A 61K 31/42, A 61K 31/428, A 61K 31/44, A 61K 31/445, A 61P 25/16, A 61P 25/00, A 61P 25/28

(11) 8720

(21) 2018/499

(30) EP20110305217 01/03/2011 --:

EP20110305687 06/06/2011 --:

US201161468658P 29/03/2011 US and

US201161493606P 06/06/2011 US

(96) 01/03/2012 EP13196468.6

(97) 02/05/2018 EP2796132

(73) **Pharnext**

11, rue des Peupliersv 92130 Issy-les-Moulineaux, FR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат


ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Cohen, Daniel; Nabirochkin, Serguei;

Chumakov, Ilya; Vial, Emmanuel and Guedj, Mickaël

**(54) ТЕРАПИЈА НА НЕУРОЛОШКИ
ПОРЕМЕТУВАЊА СО КОМБИНАЦИЈА НА
БАКЛОФЕН И АКАМПРОСАТ**

(57) 1 Комбинација која опфаќа баклофен или прифатлива негова фармацевтски прифатлива сол,и , има уште 12 патентни барања акампросат или негова фармацевтски



Слика 1

(51) C 07D 277/30, C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 417/04, A 61K 31/4745, A 61P 35/00

(11) 8719

(13) T1

(21) 2018/500

(22) 25/06/2018

(45) 30/11/2018

(30) IN2013MUM2816 28/08/2013 IN and IN2013MUM3497 04/11/2013 IN

(96) 28/08/2014 EP14839213.7

(97) 30/05/2018 EP3038622

(73) Medivation Technologies LLC

525 Market Street, 36th Floor San Francisco, CA 94105, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат


ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) RAI, Roopa; CHAKRAVARTY, Sarvajit; PHAM, Son Minh; PUJALA, Brahmam; JANGIR, Ramniwas; GUGULOTH, Rambabu and SHARMA, Vijay Kumar

(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЯ И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА

(57) 1 1. Соединение

(a) формула (Ia) или (Ib):




или негова фармацевтски прифатлива сол, во кои:

А е или:


i. арил или хетероарил, од кои секој има еден прстен, супституиран со 1, 2, или 3 супституенти избрани од групата која ја сочинува халоген, CN, CF₃, OH, C1-C6 рамен или разгранет алкил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 циклоалкенил, C1-C6 рамен или разгранет хидроксиалкил, C1-C3 рамен или разгранет алкокси, C3-C6 циклоалкилметил, -(CH₂)_mCF₃, =O, -CH₂OCH₃, -OBn, -CO₂H, -CO₂-алкил, -NR_{10R11}, а -CONR_{10R11}; или

ii. арил или хетероарил, од кои секој има повеќе од еден прстен, опционо супституиран со 1, 2, или 3 супституенти избрани од групата што ја сочинуваат халоген, CN, CF₃, OH, C1-C6 рамен или разгранет алкил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 циклоалкенил, C1-C6 рамен или разгранет хидроксиалкил, C1-C3 рамен или разгранет алкокси, C3-C6 циклоалкилметил, -(CH₂)_mCF₃, =O, -CH₂OCH₃, -CH₂OH, -OBn, -CO₂H, -CO₂-алкил, -NR_{10R11}, а -CONR_{10R11};

секое R_{C4}, R_{C5}, и R_{C6}, независно е водород, халоген, CN, CF₃, OH, C1-C3 рамен или разгранет алкил, C2-C3 алкенил, C2-C3 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 циклоалкенил, C1-C3 рамен или разгранет алкокси, -CO₂H, -CONR_{10R11}, или -NHCONH₂; или земено од R_{C7} поради образување на група



R_{C7} е водород, C1-C6 рамен или разгранет алкил, C1-C6 рамен или разгранет хидроксиалкил, -(CR_{9a}R_{9b})_mNR_{10R11}, -CO₂-алкил, -(CR_{9a}R_{9b})_mO-алкил, -(CR_{9a}R_{9b})_mOPO₃Na₂, -(CR_{9a}R_{9b})_mO(CR_{9a}R_{9b})_nO-алкил, -(CR_{9a}R_{9b})_mO(C=O)-алкил, -(CR_{9a}R_{9b})_mO(CR_{9a}R_{9b})_nO(C=O)-алкил, -(C=O)CH=CH₂, -SO₂R_{C8}; или земено со еден од R_{C4}, R_{C5} или R_{C6} поради образување на група



R_{C8} е рамен или разгранет C1-C6 перхалоалкил, рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкенил, рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкинил, рамен или разгранет C1-C6 алкил со најмалку еден атом на халоген, рамен или разгранет C2-C6 алкенил со најмалку еден атом на халоген, или рамен или разгранет C2-C6 алкинил со најмалку еден атом на халоген;


R_{C8'} е рамен или разгранет C1-C6 алкил, рамен или разгранет C1-C6 перхалоалкил, рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкенил, рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкинил, рамен или разгранет C1-C6 алкил со најмалку еден атом на халоген, рамен или разгранет C2-C6 алкенил со најмалку еден атом на халоген, или рамен или разгранет C2-C6 алкинил со најмалку еден атом на халоген ;

секое R_{9a} и R_{9b} , каде што е присатно, независно е водород или C1-C6 рамен или разгранет алкил; R_{10} и R_{11} независно се водород, $-SO_2R_{C8}$, C1-C6 рамен или разгранет алкил, C2-C6 рамен или разгранет алкенил, C3-C6 циклоалкил, или C3-C6 циклоалкенил; или се земени заедно со N за кој се врзани за да образуваат C3-C6 хетероцикл, пиролидинон, пиперидинон, оксазолидинон, оксазинанон, имидазолидинон, тетрахиdropиримидин-2(1H)-он, 1 λ^6 ,2-тиазолидин-1,1-дион, 1,2 λ^6 ,3-оксатиазолидин-2,2-дион, или 1 λ^6 ,2,5-тиадиазолидин-1,1-дион;

X е хетероатом избран од S, O; или NR_B во кој е R_B водород, C1-C6 рамен или разгранет алкил, или C3-C6 циклоалкил; и


секое m и n е 1, 2 или 3; или


(b) формула (IIa) или (IIb):




или негова фармацевтски прифатлива сол, во кои:

(i) A е група избрана од групата која ја чинат:










во кои прстенот кој содржи X е врзан за прстенот A на било која расположива положба на прстенот A; или


(ii) каде A групата е избрана од групата која ја чинат:








секое R_4 , R_5 , и R_6 , независимо е водород, халоген, CN, CF_3 , OH, C1-C3 рамен или разгранет алкил, C2-C3 алкенил, C2-C3 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 циклоалкенил, C1-C3 рамен или разгранет алкокси, $-CO_2H$, $-CONR_{10}R_{11}$, или $-NHCONH_2$; или земено од R_7 поради образување на група



R_7 е водород, C1-C6 рамен или разгранет алкил, C1-C6 рамен или разгранет хидроксиалкил, $-(CR_{9a}R_{9b})_mNR_{10}R_{11}$, $-CO_2$ -алкил, $-(CRR_{9a}R_{9b})_mO$ -алкил, $-(CR_{9a}R_{9b})_mOPO_3Na_2$, $-(CR_{9a}R_{9b})_mO(CR_{9a}R_{9b})_nO$ -алкил, $-(CR_{9a}R_{9b})_mO(C=O)$ -алкил, $-(CR_{9a}R_{9b})_mO(CR_{9a}R_{9b})_n(C=O)$ -алкил, $-(C=O)CH=CH_2$, $-SO_2R_8$; или земено со еден од R_4 , R_5 или R_6 поради образување на група



R_8 е рамен или разгранет C1-C6 перхалоалкил, рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкенил, рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкинил, рамен или разгранет C1-C6 алкил со најмалку еден атом на халоген, рамен или разгранет C2-C6 алкенил со најмалку еден атом на халоген, или рамен или разгранет C2-C6 алкинил со најмалку еден атом на халоген;

R_8 е рамен или разгранет C1-C6 алкил, рамен или разгранет C1-C6 перхалоалкил, рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкенил, рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкинил, рамен или разгранет C1-C6 алкил со најмалку еден атом на халоген, рамен или разгранет C2-C6 алкенил со најмалку еден атом на халоген, или рамен или разгранет C2-C6 алкинил со најмалку еден атом на халоген;

секое R_{9a} и R_{9b} , доколку е присатно, независимо е водород или C1-C6 рамен или разгранет алкил;


R_{10} и R_{11} независимо се водород, $-SO_2R_8$, C1-C6 рамен или разгранет алкил, C2-C6 рамен или разгранет алкенил, C3-C6 циклоалкил, или C3-C6 циклоалкенил; или се земени заедно со N за кој се врзани за да образуваат C3-C6 хетероцикл, пиролидинон, пиперидинон, оксазолидинон,

оксазинанон, имидазолидинон, тетрагидропиримидин-2(1H)-он, 1 λ^6 ,2-тиазолидин-1,1-дион, 1,2 λ^6 ,3-оксатиазолидин-2,2-дион, или 1 λ^6 ,2,5-тиадиазолидин-1,1-дион;

X е хетероатом избран од S, O; или NR_B во кој R_B е водород, C1-C6 рамен или разгранет алкил, или C3-C6 циклоалкил; и

секое *m* и *n* е 1, 2 или 3.

, има уште 12 патентни барања



СЛИКА 1

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A01K67/027	8A01K67/027	8687	T1
8C07K16/00	8A01K67/027	8687	T1
8C07D405/12	8C07D403/12	8689	T1
8C07D409/12	8C07D403/12	8689	T1
8A01N63/00	8A01N63/00	8690	T1
8A61K31/40	8A61K31/40	8718	T1
8A61P1/08	8A61K31/40	8718	T1
8H04N19/44	8H04N19/463	8717	T1
8C07D401/14	8C07D233/90	8722	T1
8C07D417/12	8C07D233/90	8722	T1
8C07D487/08	8C07D233/90	8722	T1
8B01J21/08	8C01F17/00	8728	T1
8E02D5/48	8E02D5/52	8647	T1
8E02D7/02	8E02D5/52	8647	T1
8A61K31/565	8A61K9/20	8703	T1
8H01R13/115	8H01R13/115	8668	T1
8A61K31/137	8A61K31/215	8673	T1
8A61P27/02	8C07D403/12	8679	T1
8A61K31/519	8C07D471/04	8680	T1
8C07D417/14	8C07D401/14	8685	T1
8C07K16/30	8A61K39/395	8707	T1
8C07J31/00	8C07J9/00	8709	T1
8A61P31/10	8A61K31/138	8696	T1
8C12N15/85	8A01K67/027	8691	T1
8A61K31/472	8C07D333/40	8698	T1
8A61P25/16	8C07D487/04	8651	T1
8B25B27/30	8B21F35/00	8652	T1
8A61P19/02	8C07D233/90	8724	T1
8C07D401/12	8C07D233/90	8724	T1
8H04N19/11	8H04N19/463	8716	T1
8H04N19/593	8H04N19/463	8716	T1
8A61K38/15	8C07K14/005	8726	T1
8A61K31/202	8A61K31/202	8656	T1

8E04H12/22	8E04H12/22	8657	T1
8C07K16/28	8A61K45/06	8658	T1
8C07K16/30	8A61K45/06	8658	T1
8A61P25/00	8C07J1/00	8659	T1
8C07D473/16	8C07D473/18	8681	T1
8F16D65/18	8B61H15/00	8663	T1
8A61K31/4745	8A61K31/4745	8719	T1
8A61P25/00	8A61K31/137	8720	T1
8A61P25/16	8A61K31/137	8720	T1
8B60T13/66	8B60T13/66	8665	T1
8A61K31/437	8C07D403/12	8666	T1
8B60L15/20	8F16H61/04	8692	T1
8A61K31/538	8A61K31/4178	8694	T1
8A61P43/00	8A61K31/4178	8694	T1
8A23L3/3517	8A01N31/02	8705	T1
8A23L3/3562	8A01N31/02	8705	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	8675	T1
8A61K31/4155	8C07D403/12	8689	T1
8C07D401/14	8C07D403/12	8689	T1
8C07D405/14	8C07D403/12	8689	T1
8H04N19/593	8H04N19/463	8717	T1
8C07D233/90	8C07D233/90	8722	T1
8C07D407/12	8C07D233/90	8722	T1
8A61P3/04	8C07D401/06	8677	T1
8F25C3/04	8F25C3/04	8650	T1
8B01J21/06	8C01F17/00	8728	T1
8C01F17/00	8C01F17/00	8728	T1
8D21F7/12	8D21F1/32	8701	T1
8A61H7/00	8A61H7/00	8702	T1
8B01D17/02	8C22B3/00	8732	T1
8A61K9/00	8A61K9/20	8704	T1
8C07K1/20	8C07K14/565	8670	T1
8C07K1/22	8C07K14/565	8670	T1
8A61K39/00	8C12N15/09	8674	T1



8C07D471/04	8C07D471/04	8680	T1
8C07K16/18	8A61K39/00	8734	T1
8A61P35/00	8C07D209/44	8684	T1
8A61K31/4436	8C07D401/14	8685	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	8685	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	8707	T1
8A61K9/28	8A61K9/00	8699	T1
8A61P25/14	8A61K31/501	8697	T1
8C09D5/14	8C09D5/14	8700	T1
8A61K31/395	8C07D487/04	8712	T1
8C07K16/00	8A01K67/027	8691	T1
8A61K31/4985	8C07D487/04	8651	T1
8C07D401/06	8C07D233/90	8724	T1
8C07D403/12	8C07D233/90	8724	T1
8B01D53/94	8C01F17/00	8727	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	8655	T1
8C07K16/46	8C07K16/24	8655	T1
8A61K39/395	8A61K45/06	8658	T1
8H04N19/70	8H04N19/176	8660	T1
8C12N7/02	8C12N7/02	8662	T1
8C07D473/18	8C07D473/18	8681	T1
8A61P35/00	8A61K51/10	8693	T1
8B61H15/00	8B61H15/00	8663	T1
8A61P35/00	8A61K31/4745	8719	T1
8A61K31/137	8A61K31/137	8720	T1
8A61K31/138	8A61K31/137	8720	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	8666	T1
8A61K31/46	8A61K31/4178	8694	T1
8A61K31/4747	8A61K31/4178	8694	T1
8A01N35/02	8A01N31/02	8705	T1
8A01N37/02	8A01N31/02	8705	T1
8A23B7/154	8A01N31/02	8705	T1
8A61Q11/02	8A01N31/02	8705	T1
8D06M16/00	8A01N31/02	8705	T1
8C07D403/06	8C07D403/06	8708	T1
8A61P29/00	8C07D403/12	8689	T1
8H04N19/11	8H04N19/463	8717	T1
8C07D409/06	8C07D233/90	8722	T1
8C07D409/14	8C07D233/90	8722	T1
8C07D487/04	8C07D233/90	8722	T1
8C07D401/06	8C07D401/06	8677	T1

8B01J23/10	8C01F17/00	8728	T1
8A61K31/436	8C07D213/26	8721	T1
8A61K31/44	8C07D213/26	8721	T1
8A61P25/00	8C07D213/26	8721	T1
8C07D213/30	8C07D213/26	8721	T1
8C07D213/61	8C07D213/26	8721	T1
8C07D491/04	8C07D213/26	8721	T1
8E02D5/28	8E02D5/52	8647	T1
8D21F7/10	8D21F1/32	8701	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	8729	T1
8A61K31/675	8A61K45/06	8669	T1
8C07D237/16	8C07D237/16	8672	T1
8C07D237/22	8C07D237/16	8672	T1
8A61P29/00	8C07D403/12	8679	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	8679	T1
8C07D403/14	8C07D403/12	8679	T1
8C07J71/00	8C07J9/00	8709	T1
8E03B7/04	8E03B7/04	8723	T1
8A61P25/00	8A61K31/501	8697	T1
8C07H19/23	8C07D487/04	8712	T1
8C07D333/24	8C07D333/40	8698	T1
8C07D333/68	8C07D333/40	8698	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	8651	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	8651	T1
8B21F35/00	8B21F35/00	8652	T1
8A61P19/00	8C07D233/90	8724	T1
8H04N19/463	8H04N19/463	8716	T1
8A61K31/41	8A01N43/82	8654	T1
8A61P25/00	8A61K31/439	8725	T1
8C01B13/36	8C01F17/00	8727	T1
8C07J7/00	8C07J1/00	8659	T1
8C07K16/30	8C07K14/47	8661	T1
8A61K51/04	8A61K51/10	8693	T1
8A61K51/10	8A61K51/10	8693	T1
8A61K31/44	8A61K31/137	8720	T1
8A61K31/445	8A61K31/137	8720	T1
8A61K31/64	8A61K31/137	8720	T1
8B60T8/17	8B60T13/66	8665	T1
8A61P35/00	8C07D403/12	8666	T1
8A61K31/437	8A61K31/4178	8694	T1
8A61K31/496	8A61K31/4178	8694	T1

8A61P1/08	8A61K31/4178	8694	T1
8A61K35/30	8A01N63/00	8690	T1
8C12N5/0775	8A01N63/00	8690	T1
8C07D413/14	8C07D233/90	8722	T1
8C07D495/04	8C07D233/90	8722	T1
8A61F2/00	8A61F2/00	8706	T1
8B01D53/86	8C01F17/00	8728	T1
8C07D213/26	8C07D213/26	8721	T1
8C07D213/78	8C07D213/26	8721	T1
8H01Q19/19	8H01Q1/12	8730	T1
8A61K39/395	8C07K16/24	8729	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	8703	T1
8C22B3/00	8C22B3/00	8732	T1
8A61K31/665	8A61K45/06	8669	T1
8C07F9/59	8A61K45/06	8669	T1
8A61K31/4155	8C07D403/12	8679	T1
8A61P31/00	8C07D403/12	8679	T1
8A61K47/34	8A61K47/34	8733	T1
8A61K31/496	8C07D209/44	8684	T1
8A61K31/4439	8C07D401/14	8685	T1
8A61P39/04	8A61K9/20	8686	T1
8A61K31/616	8A61K9/00	8699	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	8699	T1
8A61K9/20	8A61K9/00	8699	T1
8A61K39/02	8A61K39/02	8695	T1
8A61K38/14	8A61K31/138	8696	T1
8C07D497/04	8C07D495/04	8713	T1
8A61K31/4188	8C07D487/04	8712	T1
8A61K31/7052	8C07D487/04	8712	T1
8A61P31/12	8C07D487/04	8712	T1
8C07C279/18	8C07D333/40	8698	T1
8A61P43/00	8C07D233/90	8724	T1
8A61K31/439	8A61K31/439	8725	T1
8B01J23/10	8C01F17/00	8727	T1
8B01J37/03	8C01F17/00	8727	T1
8C01G25/00	8C01F17/00	8727	T1
8A61K39/00	8A61K45/06	8658	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	8658	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	8661	T1
8A61K31/522	8C07D473/18	8681	T1
8A61P29/00	8A61K38/16	8683	T1

8A61K45/06	8A01N31/02	8705	T1
8B01J14/00	8B01J19/24	8710	T1
8A61P37/04	8A61K38/17	8711	T1
8A61K31/4196	8C07D403/06	8708	T1
8C07D493/08	8C07D403/12	8689	T1
8A61K31/485	8A61K31/40	8718	T1
8H04N19/159	8H04N19/463	8717	T1
8B01D53/94	8C01F17/00	8728	T1
8D21F1/32	8D21F1/32	8701	T1
8H01Q1/12	8H01Q1/12	8730	T1
8C07F9/655	8A61K45/06	8669	T1
8A61K31/192	8A61K31/135	8671	T1
8A61K9/16	8A61K31/135	8671	T1
8A61K9/20	8A61K31/135	8671	T1
8A61K31/50	8C07D237/16	8672	T1
8A61K9/00	8A61K31/215	8673	T1
8G01N33/574	8C12N15/09	8674	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	8678	T1
8A61P3/00	8C07D471/04	8680	T1
8A61P31/00	8A61K31/166	8682	T1
8C07K16/26	8A61K39/00	8734	T1
8C07C65/05	8C07D209/44	8684	T1
8C07C69/02	8C07D209/44	8684	T1
8C07D209/44	8C07D209/44	8684	T1
8A61K31/4545	8C07D401/14	8685	T1
8C07D487/06	8C07D401/14	8685	T1
8C07D491/10	8C07D401/14	8685	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	8707	T1
8G01N33/68	8A61K39/395	8707	T1
8A61K31/196	8A61K9/00	8699	T1
8A61K31/606	8A61K9/00	8699	T1
8F16L33/207	8E03B7/04	8723	T1
8F16L37/00	8E03B7/04	8723	T1
8F16L41/02	8E03B7/04	8723	T1
8C07D495/04	8C07D495/04	8713	T1
8A61K31/41	8C07D487/04	8712	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	8691	T1
8A61K31/24	8C07D333/40	8698	T1
8A61K31/343	8C07D333/40	8698	T1
8C07D307/81	8C07D333/40	8698	T1
8C07D333/40	8C07D333/40	8698	T1



8A61K31/4174	8C07D233/90	8724	T1
8A61K31/4178	8C07D233/90	8724	T1
8A61K31/4439	8C07D233/90	8724	T1
8A61P25/04	8C07D233/90	8724	T1
8A61P29/00	8C07D233/90	8724	T1
8H04N19/159	8H04N19/463	8716	T1
8H04N19/44	8H04N19/463	8716	T1
8F03G3/00	8F03G3/00	8653	T1
8C12N15/867	8C07K14/005	8726	T1
8B01J35/10	8C01F17/00	8727	T1
8C07J9/00	8C07J1/00	8659	T1
8H04N19/147	8H04N19/176	8660	T1
8H04N19/96	8H04N19/176	8660	T1
8A61K38/16	8A61K38/16	8683	T1
8A61K39/02	8A61K38/16	8683	T1
8A61P17/00	8A61K38/16	8683	T1
8A61K38/00	8C07K14/705	8664	T1
8C07K14/705	8C07K14/705	8664	T1
8C07D277/30	8A61K31/4745	8719	T1
8C07D401/12	8C07D403/12	8666	T1
8B60K1/02	8F16H61/04	8692	T1
8B60W10/08	8F16H61/04	8692	T1
8A61K31/4178	8A61K31/4178	8694	T1
8B01J19/24	8B01J19/24	8710	T1
8A61P37/08	8C07K16/28	8675	T1
8H04N19/463	8H04N19/463	8717	T1
8C07D471/04	8C07D233/90	8722	T1
8A61K31/454	8C07D401/06	8677	T1
8F01N3/10	8C01F17/00	8728	T1
8C07D213/40	8C07D213/26	8721	T1
8C07D213/64	8C07D213/26	8721	T1
8C07D213/74	8C07D213/26	8721	T1
8A61K31/4184	8C07D401/04	8731	T1
8A61K31/662	8A61K45/06	8669	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	8669	T1
8C07K1/18	8C07K14/565	8670	T1
8A61K31/215	8A61K31/215	8673	T1
8A61K31/47	8A61K31/215	8673	T1
8A61K31/4375	8C07D471/04	8680	T1
8A61K31/166	8A61K31/166	8682	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	8734	T1

8A61K31/496	8C07D401/14	8685	T1
8C07D401/04	8C07D401/14	8685	T1
8C07D471/08	8C07D401/14	8685	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	8686	T1
8A61K47/36	8A61K9/00	8699	T1
8C07J41/00	8C07J9/00	8709	T1
8F16L15/00	8E03B7/04	8723	T1
8A61K31/138	8A61K31/138	8696	T1
8A61K31/501	8A61K31/501	8697	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	8712	T1
8C07D333/70	8C07D333/40	8698	T1
8C07D233/90	8C07D233/90	8724	T1
8A61K39/395	8C07K16/24	8655	T1
8H04N19/119	8H04N19/176	8660	T1
8A61P1/00	8A61K38/16	8683	T1
8C07D487/04	8A61K31/4745	8719	T1
8A61K31/164	8A61K31/137	8720	T1
8A61K31/195	8A61K31/137	8720	T1
8A61K9/20	8A61K31/137	8720	T1
8B60T17/22	8B60T13/66	8665	T1
8C07D471/04	8C07D403/12	8666	T1
8C07D487/04	8C07D403/12	8666	T1
8C12R1/645	8A01N31/02	8705	T1
8A61K45/06	8A61K38/17	8711	T1
8A61P19/02	8A61K38/17	8711	T1
8A61M5/31	8A61M5/31	8688	T1
8C07D401/12	8C07D403/12	8689	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	8689	T1
8C07D417/14	8C07D403/12	8689	T1
8A61K45/06	8A61K31/40	8718	T1
8H04N19/176	8H04N19/463	8717	T1
8C07D417/06	8C07D233/90	8722	T1
8E02D5/52	8E02D5/52	8647	T1
8C23C2/00	8C23C2/00	8648	T1
8H01Q15/16	8H01Q1/12	8730	T1
8H01Q23/00	8H01Q1/12	8730	T1
8A61K31/4439	8C07D401/04	8731	T1
8A61P35/00	8C07D401/04	8731	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	8731	T1
8A61K31/65	8A61K9/20	8704	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	8704	T1

8C07F9/38	8A61K45/06	8669	T1
8C12N5/00	8C07K14/565	8670	T1
8A61K47/36	8A61K31/135	8671	T1
8A61K9/28	8A61K31/135	8671	T1
8C07K16/28	8C12N15/09	8674	T1
8A61P7/00	8C07D471/04	8680	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	8685	T1
8A61K9/28	8A61K9/20	8686	T1
8A61K31/38	8C07D495/04	8713	T1
8A61K31/519	8C07D495/04	8713	T1
8A61K31/381	8C07D333/40	8698	T1
8A61P13/12	8C07D333/40	8698	T1
8C07D217/26	8C07D333/40	8698	T1
8A61K31/4164	8C07D233/90	8724	T1
8H04N19/176	8H04N19/463	8716	T1
8C01F17/00	8C01F17/00	8727	T1
8A61P37/06	8C07K16/24	8655	T1
8A45B23/00	8E04H12/22	8657	T1
8H04N19/176	8H04N19/176	8660	T1
8A61P19/00	8A61K38/16	8683	T1
8A61K38/19	8C07K14/705	8664	T1
8C07D417/04	8A61K31/4745	8719	T1
8A61K31/145	8A61K31/137	8720	T1
8A61K31/185	8A61K31/137	8720	T1
8A61K31/42	8A61K31/137	8720	T1
8A61P25/28	8A61K31/137	8720	T1
8C07D513/04	8C07D403/12	8666	T1
8F16H61/04	8F16H61/04	8692	T1
8A61K31/4184	8A61K31/4178	8694	T1
8A01N31/02	8A01N31/02	8705	T1
8A01N63/04	8A01N31/02	8705	T1
8A23B4/20	8A01N31/02	8705	T1
8C12P7/00	8A01N31/02	8705	T1
8C12N15/85	8A01K67/027	8687	T1
8A61M5/32	8A61M5/31	8688	T1
8C07D231/14	8C07D403/12	8689	T1
8A61K31/4178	8A61K31/40	8718	T1
8C07D401/12	8C07D233/90	8722	T1
8C07D413/06	8C07D233/90	8722	T1
8B01J35/10	8C01F17/00	8728	T1
8A61K31/4355	8C07D213/26	8721	T1

8A61K31/505	8C07D213/26	8721	T1
8C07D213/71	8C07D213/26	8721	T1
8C07D405/12	8C07D213/26	8721	T1
8C23C2/20	8C23C2/00	8648	T1
8H01Q19/13	8H01Q1/12	8730	T1
8C07F9/572	8A61K45/06	8669	T1
8C07K14/565	8C07K14/565	8670	T1
8A61K31/135	8A61K31/135	8671	T1
8A61K31/275	8A61K31/215	8673	T1
8A61P29/00	8A61K31/215	8673	T1
8C12N15/09	8C12N15/09	8674	T1
8A61P35/00	8C07D403/12	8679	T1
8C07D401/14	8C07D403/12	8679	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	8680	T1
8A61K31/443	8C07D401/14	8685	T1
8A61K31/4433	8C07D401/14	8685	T1
8C07D413/14	8C07D401/14	8685	T1
8C07D487/10	8C07D401/14	8685	T1
8A61K31/4196	8A61K9/20	8686	T1
8A61K47/32	8A61K9/00	8699	T1
8A61K31/575	8C07J9/00	8709	T1
8A61P1/16	8C07J9/00	8709	T1
8C07J9/00	8C07J9/00	8709	T1
8A61P31/04	8A61K31/138	8696	T1
8C09D5/16	8C09D5/14	8700	T1
8A61K31/4245	8C07D233/90	8724	T1
8A61P21/00	8C07D233/90	8724	T1
8C07D413/12	8C07D233/90	8724	T1
8A01N43/82	8A01N43/82	8654	T1
8C07K14/005	8C07K14/005	8726	T1
8A61P3/06	8A61K31/202	8656	T1
8A61K31/57	8C07J1/00	8659	T1
8A61K31/575	8C07J1/00	8659	T1
8C07J1/00	8C07J1/00	8659	T1
8C12Q1/68	8C07K14/47	8661	T1
8A61P35/00	8C07D473/18	8681	T1
8A61P37/00	8C07D473/18	8681	T1
8A61K48/00	8A61K38/16	8683	T1
8A61P37/00	8A61K38/16	8683	T1
8C07D471/04	8A61K31/4745	8719	T1
8A61K31/428	8A61K31/137	8720	T1



8A61K31/439	8A61K31/4178	8694	T1
8A01N37/36	8A01N31/02	8705	T1
8A23L3/3508	8A01N31/02	8705	T1
8A61Q19/00	8A01N31/02	8705	T1

8C12N1/14	8A01N31/02	8705	T1
8C01B15/06	8B01J19/24	8710	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	8711	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
4D Pharma Research Limited	A 61K 38/16, A 61K 48/00, A 61K 39/02, A 61P 29/00, A 61P 19/00, A 61P 17/00, A 61P 37/00, A 61P 1/00	8683	T1
4D Pharma Research Limited	C 12N 1/00, A 61P 35/00	8714	T1
Abbvie Inc. and Apogenix AG	C 07K 14/705, A 61K 38/00, A 61K 38/19	8664	T1
Acacia Pharma Limited	A 61K 31/40, A 61K 31/4178, A 61K 31/485, A 61K 45/06, A 61P 1/08	8718	T1
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited	A 61K 31/202, A 61P 3/06	8656	T1
ARES TRADING S.A.	C 07K 1/18, C 07K 1/20, C 07K 1/22, C 07K 14/565, C 12N 5/00	8670	T1
Array Biopharma, Inc.	C 07D 403/12, C 07D 401/14, C 07D 403/14, A 61K 31/4155, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 27/02, A 61P 31/00	8679	T1
Astex Therapeutics Limited	C 07C 65/05, C 07C 69/02, C 07D 209/44, A 61K 31/496, A 61P 35/00	8684	T1
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG	H 01R 13/115	8668	T1
Bayer AS	A 61K 51/04, A 61K 51/10, A 61P 35/00	8693	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 38/17, A 61K 45/06, A 61P 19/02, A 61P 37/04	8711	T1
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY	A 61K 39/02	8695	T1
Cavasino, Luciano Alberto	E 04H 12/22, A 45B 23/00	8657	T1
Celgene International II Sàrl	A 01N 43/82, A 61K 31/41	8654	T1
Chiome Bioscience Inc.	G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 12N 15/09, A 61K 39/00	8674	T1
Cytex Technology Corp.	B 01D 17/02, C 22B 3/00	8732	T1
Daiichi Sankyo Company, Limited	C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61K 39/00, A 61K 45/06	8658	T1
Dr. Werner Röhrs GmbH & Co. KG	B 21F 35/00, B 25B 27/30	8652	T1
Eli Lilly and Company	C 07K 16/18, C 07K 16/26, A 61K 39/00	8734	T1
EmeraMed Limited	A 61K 31/166, A 61P 31/00	8682	T1
Evonik Degussa GmbH	B 01J 14/00, B 01J 19/24, C 01B 15/06	8710	T1
Fontaine Engineering und Maschinen GmbH	C 23C 2/20, C 23C 2/00	8648	T1

Forum Pharmaceuticals Inc.	A 61K 31/439, A 61P 25/00	8725	T1
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg	C 12N 15/85, C 12N 9/12, A 61K 39/00, A 61K 35/12, A 61K 48/00	8676	T1
FWP IP APS	A 61K 31/137, A 61K 31/215, A 61K 31/275, A 61K 31/47, A 61K 9/00, A 61P 29/00	8673	T1
Genethon	C 12N 7/02	8662	T1
Gilead Apollo, LLC	C 07D 495/04, C 07D 497/04, A 61K 31/38, A 61K 31/519	8713	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07D 487/04, C 07H 19/23, A 61K 31/4188, A 61K 31/41, A 61K 31/395, A 61K 31/7052, A 61P 31/12	8712	T1
GlaxoSmithKline LLC	C 07D 473/16, C 07D 473/18, A 61K 31/522, A 61P 35/00, A 61P 37/00	8681	T1
Granger, Maurice	F 03G 3/00	8653	T1
H. Lundbeck A/S	C 07D 213/40, C 07D 405/12, C 07D 213/78, C 07D 213/74, C 07D 213/71, C 07D 213/26, C 07D 213/30, C 07D 491/04, C 07D 213/61, C 07D 213/64, A 61K 31/505, A 61K 31/44, A 61K 31/436, A 61K 31/4355, A 61P 25/00	8721	T1
Helperby Therapeutics Limited	A 61K 31/138, A 61K 38/14, A 61P 31/04, A 61P 31/10	8696	T1
Helsinn Healthcare SA	C 07D 401/06, A 61K 31/454, A 61P 3/04	8677	T1
ImmunoGen, Inc.	A 61K 39/395	8678	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61K 31/4375, A 61P 7/00, A 61P 35/00, A 61P 3/00	8680	T1
Incyte Holdings Corporation	C 12N 1/00, A 61P 35/00	8715	T1
INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)	A 61K 31/4178, A 61K 31/4184, A 61K 31/437, A 61K 31/439, A 61K 31/46, A 61K 31/538, A 61K 31/4747, A 61K 31/496, A 61P 1/08, A 61P 43/00	8694	T1
Intercept Pharmaceuticals, Inc.	C 07J 31/00, C 07J 71/00, C 07J 9/00, C 07J 41/00, A 61K 31/575, A 61P 1/16	8709	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 07K 16/24, A 61K 39/395	8729	T1
Jeneil Biosurfactant Company, LLC	A 01N 31/02, A 01N 35/02, A 01N 37/02, A 01N 37/36, A 01N 63/04, D 06M 16/00, C 12N 1/14, C 12P 7/00, C 12R 1/645, A 23B 7/154, A 23B 4/20, A 23L 3/3562, A 23L 3/3508, A 23L 3/3517, A 61K 45/06, A 61Q 11/02, A 61Q 19/00	8705	T1
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, vertreten durch den Präsidenten and Ganymed Pharmaceuticals GmbH	C 07K 14/47, C 07K 16/30, C 12Q 1/68	8661	T1
Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.	C 07D 233/90, C 07D 401/06, C 07D 401/12, C 07D 403/12, C 07D 413/12, A 61K 31/4439, A 61K 31/4245, A 61K 31/4178, A 61K 31/4164, A 61K 31/4174, A 61P 43/00, A 61P 25/04, A 61P 21/00, A 61P 19/02, A 61P 19/00, A 61P 29/00	8724	T1



KES Keschwari Electronic Systems GmbH & Co. KG	F 16D 65/18, B 61H 15/00	8663	T1
KES Keschwari Electronic Systems GmbH & Co. KG	B 60T 13/66, B 60T 8/17, B 60T 17/22	8665	T1
LABORATORIOS MENARINI S.A.	A 61K 31/135, A 61K 31/192, A 61K 9/28, A 61K 9/16, A 61K 9/20, A 61K 47/36	8671	T1
LPG SYSTEMS	A 61H 7/00	8702	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 04N 19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176	8716	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 04N 19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176	8717	T1
MedImmune, LLC	G 01N 33/68, C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/395	8707	T1
Medivation Technologies LLC	C 07D 277/30, C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 417/04, A 61K 31/4745, A 61P 35/00	8719	T1
Merck Patent GmbH	C 07K 16/46, C 07K 16/24, A 61K 39/395, A 61P 37/06	8655	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61K 31/519, A 61P 25/16	8651	T1
Messer Austria GmbH and Messer Slovenija d.o.o.	D 21F 1/32, D 21F 7/12, D 21F 7/10	8701	T1
Mithra Pharmaceuticals S.A.	A 61K 9/20, A 61K 31/565	8703	T1
Multiple Sclerosis Research Center Of New York	A 01N 63/00, C 12N 5/0775, A 61K 35/30	8690	T1
Nanto Inc.	C 09D 5/16, C 09D 5/14	8700	T1
Nektar Therapeutics	A 61K 47/34	8733	T1
NOVARTIS AG	A 61K 31/4196, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A 61P 39/04	8686	T1
Novartis AG	C 07F 9/59, C 07F 9/572, C 07F 9/38, C 07F 9/655, A 61K 31/675, A 61K 31/665, A 61K 31/662, A 61K 45/06	8669	T1
OKEANOS CORPORATION	F 25C 3/04	8650	T1
Paratek Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/65, A 61K 9/20, A 61K 9/00	8704	T1
Pharis Biotech GmbH	C 07K 14/005, C 12N 15/867, A 61K 38/15	8726	T1
Pharnext	A 61K 31/137, A 61K 31/138, A 61K 9/20, A 61K 31/64, A 61K 31/145, A 61K 31/164, A 61K 31/185, A 61K 31/195, A 61K 31/42, A 61K 31/428, A 61K 31/44, A 61K 31/445, A 61P 25/16, A 61P 25/00, A 61P 25/28	8720	T1
Plexxikon Inc.	C 07D 403/12, C 07D 487/04, C 07D 401/12, C 07D 513/04, C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00	8666	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85	8691	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/28, A 61P 37/08	8675	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85	8687	T1
Rhodia Operations	B 01D 53/86, B 01D 53/94, B 01J 21/06, B 01J 21/08, B 01J 35/10, B 01J 23/10, C 01F 17/00, F 01N 3/10	8728	T1
Rhodia Opérations	B 01D 53/94, B 01J 35/10, B 01J 23/10, B 01J 37/03, C 01B 13/36, C 01F 17/00, C 01G 25/00	8727	T1
Saic Motor Corporation Ltd	F 16H 61/04, B 60K 1/02, B 60L 15/20, B 60W 10/08	8692	T1

Saic Motor Corporation Ltd.	B 60K 6/00	8667	T1
Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni	A 61F 2/00	8706	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119, H 04N 19/147, H 04N 19/96, H 04N 19/70, H 04N 19/176	8660	T1
Sloan-Kettering Institute for Cancer Research and Aragon Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 401/04, A 61K 31/4184, A 61K 31/4439, A 61P 35/00	8731	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 237/16, C 07D 237/22, A 61K 31/50	8672	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 401/14, C 07D 487/10, C 07D 487/06, C 07D 471/08, C 07D 417/14, C 07D 413/14, C 07D 401/04, C 07D 491/10, C 07D 405/14, A 61K 31/496, A 61K 31/4545, A 61K 31/4439, A 61K 31/4436, A 61K 31/4433, A 61K 31/443	8685	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07C 279/18, C 07D 217/26, C 07D 333/68, C 07D 333/40, C 07D 333/24, C 07D 307/81, C 07D 333/70, A 61K 31/24, A 61K 31/472, A 61K 31/381, A 61K 31/343, A 61P 13/12	8698	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 31/501, A 61P 25/14, A 61P 25/00	8697	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 233/90, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 407/12, C 07D 409/06, C 07D 409/14, C 07D 495/04, C 07D 413/14, C 07D 417/06, C 07D 417/12, C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 487/08, C 07D 413/06	8722	T1
Teijin Pharma Limited	C 07D 403/12, C 07D 417/14, C 07D 231/14, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 493/08, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 409/12, A 61K 31/4155, A 61P 29/00	8689	T1
Tillotts Pharma AG	A 61K 31/196, A 61K 31/606, A 61K 31/616, A 61K 9/28, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 61K 47/32	8699	T1
Tiroler Rohre GmbH	E 02D 5/28, E 02D 7/02, E 02D 5/52, E 02D 5/48	8647	T1
Ubiquiti Networks, Inc.	H 01Q 1/12, H 01Q 15/16, H 01Q 23/00, H 01Q 19/19, H 01Q 19/13	8730	T1
UCB Biopharma SPRL	C 07D 403/06, A 61K 31/4196	8708	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61M 5/32, A 61M 5/31	8688	T1
Uponor Innovation AB	E 03B 7/04, F 16L 41/02, F 16L 37/00, F 16L 15/00, F 16L 33/207	8723	T1
Washington University and Sage Therapeutics, Inc.	C 07J 9/00, C 07J 1/00, C 07J 7/00, A 61K 31/57, A 61K 31/575, A 61P 25/00	8659	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) **TM 2015/777** (220) 29/07/2015
(442) 30/11/2018

(731) **DANTE INTERNATIONAL S.A., with its registered office in Bucharest**

148 Virtutii street, registered with the Trade Register under no J40/372/2002, fiscal code 14399840, duly represented by Mr. Sorin Ionescu, in his/her capacity as VP International Development Director, RO

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Онлајн е секогаш полесно

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги на он-лајн малопродажба за: електронски производи за потрошувачи, електрични компоненти, апарати за домаќинство, гаџети, предмети за лична нега, автомобилски производи, спортски производи, производи за домаќинство и градина, облека, артикли за миленичиња, играчки, книги, музика и филмови; малопродажба на електрични апарати за домаќинство во специјализирани продавници; рекламирање, водење на работењето, управување со работата, за се погоренаведено

(210) **TM 2015/1189** (220) 18/11/2015
(442) 30/11/2018

(731) **Пашоја Пушка Пранвера с. Подмочани, 7310, Ресен, МК**
(540)



(591) сина, бела и окер
(531) 25.01.19;26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) **TM 2016/237** (220) 03/03/2016
(442) 30/11/2018

(731) **Durata Therapeutics Holding C.V. 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005,, KY**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

XYDALBA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 антибиотски препарати

(210) **TM 2016/920** (220) 26/09/2016
(442) 30/11/2018

(731) **Здружение за фитнес активности ФИТ ЛАЈФСТАЈЛ КЛУБ Куманово ул. Лесковачка бр. 2/2-2, Куманово, МК**
(740) Ѓорѓевиќ Сузана
ул. Иво Лола Рибар 103, Куманово
(540)



(531) 02.01.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
 кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2016/1045 (220) 02/11/2016
 (442) 30/11/2018

(731) ЕМ МЕДИА ДОО Скопје
 ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1 кат 4-9,
 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

курир. мкд

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2016/1046 (220) 02/11/2016
 (442) 30/11/2018

(731) ЕМ МЕДИА ДОО Скопје
 ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1 кат 4-9,
 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

kurir.mk

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2017/486 (220) 08/05/2017
 (442) 30/11/2018

(731) Олимпија Камчева Стојческа
 ул. Ганчо Хаципанзов бр. 10, 1000, Скопје,
 МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, сина, розева, темно зелена, црвена, виолетова, темно виолетова, портокалова, црна, жолта

(531) 04.05.01;27.05.02;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи,

печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња кл. 25 облека, обувки и капи кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2017/801** (220) 14/08/2017
(442) 30/11/2018

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

PULS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава: апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос,

обработка и репродукција на звук, слики или податоци; магнетски носачи на податоци; машини за сметање, хардвер за обработка на податоци, компјутери; ЦД, ДВД и други дигитални носачи на податоци (вклучени во оваа класа); компјутерски софтвер; електронски складирани податоци (што може да се даунлодираат), електронски публикации (што може да се даунлодираат) кл. 38 телекомуникации; услуги на агенции за печат; изнајмување на телекомуникациска апаратура; информации за телекомуникации

(210) **TM 2017/1254** (220) 22/12/2017
(442) 30/11/2018

(731) **DKH Retail Limited**
Unit 60, The Runnings, Cheltenham,
Gloucestershire, GL51 9NW, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SUPRERDRY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека; обувки; капи; лежерна облека; спортска облека; облека за вежбање; капути; јакни; кожени јакни; ветровки; фатирани елеци; плетена облека; џемпери; блузи; блузони; маици; кошули; поло маици; панталони; фармерки; шорцеви; хеланки; панталони за трчање; сукњи; фустани; одела; вратоврски; колани [облека]; облека за скијање; облека за пливање; облека за плажа; долна облека; чорапи; пиџами; бањарки; ракавици; марами; плетени капи; капи со стреа; чизми; патики

(210) **TM 2018/217** (220) 14/03/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Deciem Beauty Group Inc**

517 Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A 1R4, CA

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметички препарати за нега на тело; продукти за нега на тело и кожа, имено, навлажнувачи за лице, навлажнувачи за тело, третмани против стареење на лице; продукти против стареење на тело, имено, креми против стареење за тело, лосиони, гелови, масла, средства за чистење на кожата, сапун за тело, пилинзи, навлажнувачи, кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и препарати за нега на кожа за отстранување на брчки; третмани за врат за локална употреба, имено, лосиони, креми, гелови, масла, средства за чистење на кожата, пилинзи, навлажнувачи, кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и препарати за нега на кожа за отстранување на брчки на врат; не-медицински третмани за стрии, имено, лосиони, креми, гелови, масла, средства за чистење на кожата, пилинзи, навлажнувачи, кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и препарати за нега на кожа за отстранување на брчки за третирање на стрии на кожа; не-медицински третмани за целулит, имено, лосиони, креми, гелови, масла, средства за чистење на кожа, навлажнувачи, кондиционери за кожа за намалување на целулит; третмани за избелување и/или осветлување на кожата, имено, лосиони, креми, гелови, масла, средства зачистење на кожата,

навлажнувачи, кондиционери за кожа за избелување и осветлување на кожа; продукти за нега на коса, имено, спрејови за коса, лосиони за нега на коса, регенератори за коса и гел за коса; козметика; препарати за чистење, избелувачи и други супстанции за употреба за алишта, имено, избелувач за алишта, детергенти за алишта и восок за алишта; препарати за чистење, полирање, триење и абразивни препарати; сапуни, имено, антиперспирантни сапуни, сапуни за тело, сапун за капење и сапун за раце; есенцијални масла, лосиони за коса; средства за чистење на забите, креми за лице и тело, купки, шампони, навлажнувачи за тело, колонска вода; парфимирана вода; парфеми; дезодоранс за лична употреба
кл. 35 услуги за продавници за малопродажба од полето на козметиката, продукти за лична нега, продукти за нега на кожа, лице и тело и продукти за убавина; услуги за онлајн малопродажба од полето на козметиката, продукти за лична нега, продукти за нега на кожа, лице и тело и продукти за убавина

(210) **TM 2018/375** (220) 19/04/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Kandit d.o.o. Osjek**

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, црвена, жолта, златна, бела
(531) 19.03.25;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) **TM 2018/528** (220) 07/06/2018
(442) 30/11/2018
(300) 017899987 15/05/2018 ЕМ
(731) **Amouage SAOC**
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

INTERLUDE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми;
мириси; етерични масла; козметика; лосиони
за коса; препарати за нега на косата и кожата;
креми и лосиони за телото и лицето; пудра;
препарати за употреба при бањање и
туширање; деодоранси

(210) **TM 2018/678** (220) 05/07/2018
(442) 30/11/2018
(731) **КЕГИ КОЛЕВ ДООЕЛ увоз-извоз**
Скопје
ул. 11-ти Октомври бр. 251/лок 251 ГТЦ-
Приземје, Скопје, МК
(540)

K&K

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи што не
се опфатени со другите класи
кл. 25 облека, обувки, чевли и капи
кл. 28 вртимушки [играчки], возила играчки,
бешешки вежбални, балони за играње

(210) **TM 2018/695** (220) 10/07/2018
(442) 30/11/2018
(731) **Панде Марковски**
ул. Христо Татарчев бр. 22 а/4, Скопје, МК

(540)



(531) 02.05.23;26.11.12;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 бизнис проценки, пребарување,
испитување, информации, истражување и
бизнис раководење

(210) **TM 2018/696** (220) 10/07/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Панде Марковски**
ул. Христо Татарчев бр. 22 а/4, Скопје, МК
(540)



(531) 26.11.25;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 бизнис проценки, пребарување,
испитување, информации, истражување и
бизнис раководење

(210) **TM 2018/697** (220) 10/07/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Панде Марковски**
ул. Христо Татарчев бр. 22 а/4, Скопје, МК

(540)



(531) 26.11.25;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 бизнис проценки, пребарување,
испитување, информации, истражување и
бизнис раководење

(210) ТМ 2018/749 (220) 25/07/2018

(442) 30/11/2018

(731) Друштво за сервисирање,
производство и трговија ЛТХ СЕРВИС
ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Георги Димитров бр. 10/локал 2А,
Скопје, МК

(740) Науновски Кирил

ул. Никола Тримпаре бр.22, Скопје

(540)



(591) црна, сина

(531) 27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: бела техника, ладилници, ладилни
пултови, ладилници за професионална
употреба, професионална кујнска опрема за
хотели и ресторани; професионална опрема
за перење алишта, опрема за ладење и
топлење за маркети, делови и опрема за
системи за ладење, топлење и климатизација
кл. 37 одржување и сервис на опрема и

систем за ладење, греење, климатизација,
проветрување и перење, изведба на системи
за ладење, греење, климатизација,
проветрување

кл. 42 проектирање и изработка на проектна
документација за ладење, греење,
климатизација, проветрување, кујни и
перални во ресторани и хотели,
температурно мапирање за простории за
ладење и амбиентални складишта

(210) ТМ 2018/775 (220) 31/07/2018

(442) 30/11/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК

(540)

FOVELID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2018/793 (220) 08/08/2018

(442) 30/11/2018

(731) Халк Банка АД Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, МК
(540)



(591) сина и портокалова

(531) 26.15.25;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
повлекување или трансфер на парични
средства [АТМ]

кл. 16 брошури;

билтени;

периодични публикации;

весници;
 печатени материјали;
 печатени публикации;
 печатени формулари и обрасци;
 печати;
 печати [жигови, отпечатоци]
 печати со адреси;
 плика [канцелариски материјали];
 постери;
 регистар [главни книги];
 регистри;
 списанија;
 штипки за пари;
 кл. 35 агенции за рекламирање; ажурирање
 на рекламниот материјал; ажурирање и
 одржување податоци во компјутерски бази
 на податоци;
 ажурирање и одржување информации во
 регистри;
 барање спонзорства;
 бизнис информации;
 бизнис испитување;
 бизнис истражување;
 бизнис пребарување;
 бизнис проценки;
 бизниси (услуги за преместување на
 бизнисите);
 вработување персонал;
 дизајнирање рекламен материјал;
 дистрибуција на примероци;
 изнајмување билборди [панос за
 рекламирање];
 изнајмување време за рекламирање преку
 медиумите;
 изнајмување канцелариски машини и
 опрема *;
 маркетинг;
 маркетинг истражување;
 маркетинг студии;
 обезбедување деловни информации преку
 веб-страница;
 обезбедување комерцијални и деловни
 контакт-информации;

обезбедување онлајн пазар за купувачи и
 продавачи на стоки и услуги;
 објавување рекламни текстови;
 огласување со плаќање по клик;
 односи со јавноста;
 организирање изложби за комерцијални или
 рекламни цели;
 пишување рекламни текстови;
 преговарање и склучување трговски
 трансакции за трети лица;
 преговори за бизнис контакти со други;
 презентација на стоки преку комуникациски
 медиуми, за малопродажба;
 претставување на производител;
 раководење со датотеки (компјутеризирано
 раководење со датотеки);
 раководење (советодавни услуги за бизнис
 раководење);
 ревизија;
 рекламирање;
 рекламирање преку радио;
 рекламни огласи (ширење на рекламните
 огласи);
 рекламирање преку пошта;
 собирање информации во компјутерските
 бази на податоци;
 собирање статистички податоци;
 телевизиско рекламирање;
 умножување документи;
 фактурирање;
 кл. 36 банкарски служби за дебитни
 картички;
 анализирање (финансиско анализирање);
 агенции за кредити;
 агенции за станови;
 агенции за недвижности;
 агенции за наплаќање долгови;
 банкарски трансакции од дома;
 банкарство;
 брокерство *;
 верификација на чекови;
 гаранции;
 давање заеми врз основа на хипотеки;



депонирање скапоцености;
 доверителство;
 заеднички фондови;
 заеми;
 известување за цени на хартии од вредност;
 здравствено осигурување;
 издавање вредносни купони;
 издавање кредитни картички;
 издавање патнички чекови;
 изнајмување заеднички канцеларии за работење;
 изнајмување канцеларии [недвижности];
 изнајмување станови;
 инвестирање средства;
 капитални инвестиции;
 кредити со отплата на рати;
 кредитирање со заложно обезбедување;
 купување на кредит;
 лизинг на недвижности;
 лизинг на фарми;
 наплаќање кирија;
 нумизматичка проценка Обезбедување
 финансиски информации преку интернет;
 организирање на финансирањето за градежни проекти;
 организирање наплаќање;
 осигурителни информации;
 осигурување;
 осигурување на живот;
 осигурување од несреќи;
 осигурување од пожар;
 позајмување врз основа на залог;
 поморско осигурување;
 порамнување, финансиско;
 посредници за недвижности;
 посредување за хартии од вредност;
 посредување при осигурување;
 пренесување средства (електронско пренесување средства);
 прибирање добротворни средства;
 проценка за надоместок на штета [финансиска проценка];
 проценување антиквитети;

проценување накит;
 проценување недвижен имот;
 проценување поштенски марки;
 проценување уметнички дела;
 разменување пари;
 служби за кредитни картички;
 советување во врска со осигурување;
 советување во врска со финансии;
 статистички услуги;
 трговија за акции и обврзници;
 управување со емисии на јаглерод;
 управување со недвижни имоти;
 управување со станбени згради;
 услуги за берзанско посредување;
 услуги за ликвидирање претпријатија,
 финансиски работи;
 услуги за плаќање пензија;
 услуги за советување во врска со задолжување;
 услуги на фондови за помош за позајмување;
 услуги поврзани со индивидуални сефови во банки;
 факторинг [администрирање на побарувачката на една организација со посредство на надворешен орган];
 финансиски информации;
 финансиски проценки [осигурување, банкарство, недвижнини];
 финансиски услуги;
 финансиско спонзорирање;
 финансиско управување;
 финансиско управување со исплатата на надомести за други;
 кл. 38 електронска пошта;
 комуникации со телефон;
 комуникација со мобилни телефони;
 комуникација со помош на мрежи со оптички кабли;
 комуникација со помош на компјутерски терминали;
 обезбедување пристап до бази на податоци;
 повикување [радио, телефонски или други

средства за електронска комуникација];
пренесување по факс;
пренесување слики и пораки со помош на
компјутери;

(210) **TM 2018/794** (220) 09/08/2018
(442) 30/11/2018

(731) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

FLEXISTYLE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 женски хигиенски производи, како што
се влошки, тампони, дневни влошки, гаџи за
женска хигиена, интерлабилни влошки за
женска хигиена, пелени за инконтиненција,
влошки и гаџи за инконтиненција

(210) **TM 2018/795** (220) 09/08/2018
(442) 30/11/2018

(731) **ВЕГГ ТЕХНОЛОГИЈА ДООЕЛ Скопје**
ул. Февруарски поход бр. 36/39, 1000,
Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, црна
(531) 01.15.03;26.11.13;27.05.17
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување, горива
(вклучително и течните горива за мотори) и
материи за осветлување, свеќи и фитили за
осветлување

кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2018/797** (220) 10/08/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Занаетчија Златар Буши-Голд**
Селами Буши Скопје

ул. Лазар Танев бр. 38, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела

(531) 24.09.02;26.15.25;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или
преслечени со нив, кои не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;
часовници и хронометриски инструменти

(210) **TM 2018/803** (220) 13/08/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Ивановска Лепојевик Даница**
ул. „Благој Ѓорев“ бр. 137-2/17, 1400,
Велес, МК

(540)



(591) црна, црвена
(531) 26.01.06;27.01.06
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дизајнирање рекламен материјал;
обработка на текстови;
објавување рекламни текстови;
пишување рекламни текстови;
рекламирање

кл. 41 известување за рекреација;
објавување книги;
објавување текстови, со исклучок на
рекламни текстови;
одржување часови по фитнес;
организирање и водење работилници [обука];
организирање и водење семинари;
академии [образование];
пишување текстови што не се рекламни
текстови;

подучување;
практична обука [демонстрирање];
услови за рекреирање (обезбедување услови
за рекреирање);
услуги на здравствени клубови;
услуги на кампови за летување [забава];
услуги на клубови [забава или образование];
услуги на личен тренер (фитнес);
физичко образование;
кл. 42 научно истражување
кл. 44 психолози (услуги на психолози);
услуги за советување за здравјето;
Услуги на алтернативна медицина;
терапевтски услуги;
физикална терапија;

хиропракса [лекување со масажа на
'рбетните пршлени];

(210) ТМ 2018/804 (220) 14/08/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ
Куманово

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, МК
(540)

KUMAN

(531) 27.05.02
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи, услуги на
продажба на големо врзани за цигари; тутун;
тутунски производи; запалки; кибрит; артикли
за пушачи

(210) ТМ 2018/805 (220) 14/08/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ
Куманово

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, МК
(540)

ZETA

(531) 27.05.17
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за

цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

(210) ТМ 2018/806 (220) 14/08/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ Куманово

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, МК (540)

Romanoff

(531) 27.05.02;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

(210) ТМ 2018/844 (220) 24/08/2018
(442) 30/11/2018

(731) Палензовска Електролуks Силвана ул. Александар Турунцев бр.1-13, П.фах бр.52, 7000, Битола, МК

(540)



(591) бела, жолта

(531) 24.09.10;25.01.19;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 сечење, обликување и обработка на камен, бисти од камен, бетон или мермер, вештачки камен, градежни материјали /неметални/, гранит, гробници /неметални/, гробови (рамки за гробови /неметални/, камен, камен (предмети направени од камен), камен за градба, мермер, мозаици за градба, надгробен камен, надгробни плочи /неметални/, надгробни плочи /неметални/, надгробни споменици /неметални/, неметални плочници, огноотпорен камен, плочи за градба /неметални/, плочи за поплочување /неметални/, плочи од вештачки материјал за обложување патишта, под од камени плочи, подови (неметални), скулптури од камен, бетон или мермер, спомен плочи /неметални/, столбови /надгробни столбови/ неметални, столбови /неметални/, уметнички предмети од камен, фигури од камен, бетон или мермер
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со мермер, камен гранит и предмети од мермер, камен и гранит, вадење руди
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги, каменономи (вадење камен)

(210) ТМ 2018/851 (220) 31/08/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Друштво за спортски активности
ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПОБЕДА АД Прилеп**
ул. Александар Македонски бб, Прилеп,
МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -
АНДРЕВСКИ, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена
(531) 21.03.01;24.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 обувки за фудбал; спортски дресови;
маици со кратки ракави;
кл. 35 деловно управување со спортисти;
рекламирање; изнајмување билборди [паноа
за рекламирање]
кл. 41 обезбедување спортска опрема;
организирање спортски натпревари; обука
(тренирање); организирање и водење
работилници (обуки); професионално
насочување; услуги на клубови (спортски
клуб)

(210) ТМ 2018/856 (220) 04/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Друштво за производство на
мелнички, пекарски слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**
бул. „Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, бела, портокалова,
кафена, окер, жолта и црна

(531) 08.01.15;19.03.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки за украсување божикни елки;
бисквити; колачиња од слад; колач;
слаткарски производи; чајни колачиња; тесто
за колач; слатки; бисквити петит-бер; колач
со ориз

кл. 35 малопроджба и големопродажба на
бисквити и слаткарски производи

(210) ТМ 2018/858 (220) 04/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД**

ул. 10 бр. 44, с. Кадино, 1041 Илинден,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, жолта, светло кафена,
зелена, црна

(531) 08.05.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 колбаси, тенок колбас
 кл. 35 услуги на увоз-извоз и трговија на
 големо и мало со: колбаси, тенок колбас

(210) **TM 2018/859** (220) 04/09/2018
 (442) 30/11/2018

(731) **Apotex Technologies Inc.**

150 Signet Drive

Toronto, ON M9L 1T9, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

PELGRAZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
 производи; фармацевтски производи кои се
 состојат од или содржат пегфилграсим

(210) **TM 2018/860** (220) 05/09/2018
 (442) 30/11/2018

(731) **Балон Твистер ДООЕЛ Скопје**

ул. Будимпештанска 11 б, МК

(740) Балон Твистер Стор

ул. Московска 24/4

(540)



(531) 21.01.16;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало на
 реквизити за родендени и забави

(210) **TM 2018/861** (220) 05/09/2018
 (442) 30/11/2018

(731) **Cambridge Enterprise Limited**

**The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge,
 Cambridgeshire, CB2 1TN, UK**

(740) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000 Скопје
 (540)

ICthinking

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 подготовка за образовни курсеви,
 обука и подучување во полето на пред-
 преговарање и разрешување на конфликти

(210) **TM 2018/864** (220) 05/09/2018
 (442) 30/11/2018

(731) **The Procter & Gamble Company**

**One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
 Ohio 45202, US**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)

MYSTERY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за перење и други средства за
 употреба при перење на алишта; препарати
 за чистење, нега и обработка и разубавување
 на ткаенини; омекнувач на ткаенини,
 средства за подобрување на кондицијата на
 ткаенините

(210) **TM 2018/865** (220) 06/09/2018
 (442) 30/11/2018

(731) **ГАРЕВСКА ИРЕНА**

Загребска 3 бр. 16, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта, сребрена, бела, црна

(531) 03.13.05;25.01.09;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 мед и други пчелини производи со потекло од Мариово

(210) **TM 2018/869** (220) 07/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) **GREEN COLA LTD**

Strati Myrivili 5, Strovolos 2046, Nicosia, CY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, зелена, темно црвена и бела

(531) 26.04.22;27.05.04;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани и негазирани безалкохолни пијалоци; безалкохолни пијалоци

(210) **TM 2018/870** (220) 07/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) **GREEN COLA LTD**

Strati Myrivili 5, Strovolos 2046, Nicosia, CY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, зелена, жолта и бела

(531) 26.04.22;27.05.04;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани и негазирани безалкохолни пијалоци; безалкохолни пијалоци

(210) **TM 2018/871** (220) 07/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) **GREEN COLA LTD**

Strati Myrivili 5, Strovolos 2046, Nicosia, CY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, зелена, портокалова и бела

(531) 26.04.22;27.05.04;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани и негазирани безалкохолни пијалоци; безалкохолни пијалоци

(210) **TM 2018/876** (220) 10/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) **ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС**

ДООЕЛ

ул. Ѓорче Петров бр. 4, Куманово, МК

(540)



(591) ПОРТОКАЛОВА, ЦРВЕНА, ЗЕЛЕНА И БЕЛА

(531) 02.09.01;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 подготвени производи од месо
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со месни преработки

(210) ТМ 2018/878 (220) 11/09/2018

(442) 30/11/2018

(300) 304463019 17/03/2018 CN

(731) **Monster Energy Company, a Delaware corporation**

1 Monster way Corona, California 92879, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела

(531) 03.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучително
газирани и енергетски пијалоци, сирупи,
концентрати, прашоци и подготовки за

правење пијалоци, вклучително и газирани и
енергетски пијалоци

(210) ТМ 2018/879 (220) 11/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) **Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, црвена, бела

(531) 25.01.19;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски
кл. 32 пиво

(210) ТМ 2018/880 (220) 11/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) **Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, црвена, бела

(531) 25.01.19;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(210) ТМ 2018/881 (220) 11/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, црвена, бела

(531) 25.01.19;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(210) ТМ 2018/882 (220) 11/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.

Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi
Bölgesi Melek Aras Bulvarı Aromatik Cad.

No: 55 Tuzla, Istanbul, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

EQITAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и
ветеринарни препарати; хигиенски производи
за медицинска употреба, хемиски реагенски
за медицинска или ветеринарна употреба

(210) ТМ 2018/883 (220) 11/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) S.C. Johnson & Son, Inc

1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-
2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 водоотпорни хемиски смеси за обувки,
кожа или текстил; хемиски смеси за
истегнување на обувки
кл. 2 бои, пигменти, врзивни средства и
мастила за употреба во производството на
обувки и производи од кожа
кл. 3 пред-третман за дамки и флеку за
ткаенини вклучувајќи облека, тапацир и
тепих; отстранувач на флеку и дамки за
ткаенини вклучувајќи облека, тапацир и

тепих; сапуни кои не се употребуваат за тело; детергенти кои не се употребуваат за тело; восоци за под; восоци за мебел; заштитни облоги за мебел, под; средства за одзатнување на одвод; средства за чистење на тврди површини; препарати за белење и други супстанции за употреба на ткаенини; марамчиња за еднократна употреба обложени со хемикалии и други соединенија за чистење, за употреба во домаќинството; отстранувачи на восок; повеќенаменски средства за чистење во домаќинството, средства за чистење на тоалетни школки, средство за чистење на туш, средство за чистење на кујна; повеќенаменско средство за чистење стакло и други разновидни површини; третиран целулозни синтетички листови за употреба во машини за перење за апсорпција на нечистотија и боја за време на перење; препарати за мирис на воздух; парфеми за соба или атмосфера; етерични масла за атмосфера, парфимирани препарати за воздух; потпури; темјан; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; средства за полирање, креми и пигментирани преливи за обувки и предмети од кожа; заштитни средства за кожа, односно, заштитни средства за полирање на кожа, заштитни креми за кожа; препарати за хемиско чистење, имено, лента за хемиско чистење и други средства за чистење на кожа, велур, винил, пластика и производи произведени од овие материјали; отстранувачи на премази за производи од кожа и винил; средства за полирање и креми за обувки и производи од кожа, вклучително и за прикривање на траги од гребнатини; заштитни средства за обувки и производи од кожа, имено, средства за полирање на обувки и средства за полирање на кожа; марамчиња обложени со средства за чистење и полирање; масло за заштита на нозете од напукнување (не за медицински цели)

кл. 4 свеќи, восок; свеќи од цитронела кои се користат против инсекти, односно, свеќи кои содржат средства против инсекти; парфимирани свеќи

кл. 5 спреј и течни средства за дезинфекција, освен за употреба на телото; освежувачи на воздух; дезодоранси за воздух; препарати за прочистување на воздухот; дезодоранси за тепих и простории; дезодоранси за ткаенини; инсектициди; средства против инсекти; марамчиња кои содржат средства против инсекти, за употреба на телото; спирали против комарци; мамки за инсекти кои содржат инсектициди за контрола на инсекти и штетници; лековити масти за олеснување на чешање и црвенило од каснувања од инсекти, комбиниран антифунгален спреј за нозе; дезодоранси за обувки

кл. 11 електричен диспензер за мирис; светилки и свеќни фенери против инсекти

кл. 16 пластични кеси за употреба во домаќинството; вакумирачки пластични кеси за складирање за повеќекратна употреба во домаќинството; пластични обвивки; лепила за поправка на чевли, обувки за дожд и други кожени, гумени, најлонски, пластични, платнени, ленени или винил површини
кл. 21 пластични контејнери за употреба во домаќинството; мал домашен прибор и контејнери (не од скапоцени метали или обложени со нив); лажици за чевли и калап за чевли; ткаенини и сунѓери за полирање; четки за чевли; рачно управувано средство за чистење на стакло, на кое се држат влошки за чистење; четки за триење за чистење во домаќинството

кл. 25 уреди против лизгање за обувки; влошки против лизгање и внатрешни влошки за обувки; влошки внатрешни влошки и стапалки (влошки) за обувки; поткрепи за обувки; подлоги за пети, потпирачи за пети, поткрепи за чорапи и хулахопки; чорапи,



чорапи и хулахопки
 кл. 26 врвки за чевли

(210) **TM 2018/884** (220) 11/09/2018
 (442) 30/11/2018

(731) **S.C. Johnson & Son, Inc**
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, црна

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 водоотпорни хемиски смеси за обувки, кожа или текстил; хемиски смеси за истегнување на обувки
 кл. 2 бои, пигменти, врзивни средства и мастила за употреба во производството на обувки и производи од кожа
 кл. 3 пред-третман за дамки и флеку за ткаенини вклучувајќи облека, тапацир и тепих; отстранувач на флеку и дамки за ткаенини вклучувајќи облека, тапацир и тепих; сапуни кои не се употребуваат за тело; детергенти кои не се употребуваат за тело; восоци за под; восоци за мебел; заштитни облоги за мебел, под; средства за одзатнување на одвод; средства за чистење на тврди површини; препарати за белење и други супстанции за употреба на ткаенини; марамчиња за еднократна употреба обложени со хемикалии и други соединенија за чистење, за употреба во домаќинството; отстранувачи на восок; повеќенаменски средства за чистење во домаќинството, средства за чистење на тоалетни школки, средство за чистење на туш, средство за чистење на кујна; повеќенаменско средство

за чистење стакло и други разновидни површини; третирали целулозни синтетички листови за употреба во машини за перење за апсорпција на нечистотија и боја за време на перење; препарати за мирис на воздух; парфеми за соба или атмосфера; етерични масла за атмосфера, парфимирани препарати за воздух; потпури; темјан; препарати за чистење, полирање, триење и нагизување; средства за полирање, креми и пигментирани преливи за обувки и предмети од кожа; заштитни средства за кожа, односно, заштитни средства за полирање на кожа, заштитни креми за кожа; препарати за хемиско чистење, имено, лента за хемиско чистење и други средства за чистење на кожа, велур, винил, пластика и производи произведени од овие материјали; отстранувачи на премази за производи од кожа и винил; средства за полирање и креми за обувки и производи од кожа, вклучително и за прикривање на траги од гребнатини; заштитни средства за обувки и производи од кожа, имено, средства за полирање на обувки и средства за полирање на кожа; марамчиња обложени со средства за чистење и полирање; масло за заштита на нозете од напукнување (не за медицински цели)
 кл. 4 свеќи, восок; свеќи од цитронела кои се користат против инсекти, односно, свеќи кои содржат средства против инсекти; парфимирани свеќи
 кл. 5 спреј и течни средства за дезинфекција, освен за употреба на телото; освежувачи на воздух; дезодоранси за воздух; препарати за прочистување на воздухот; дезодоранси за тепих и простории; дезодоранси за ткаенини; инсектициди; средства против инсекти; марамчиња кои содржат средства против инсекти, за употреба на телото; спирали против комарци; мамки за инсекти кои содржат инсектициди за контрола на инсекти и штетници; лековити масти за олеснување

на чешање и црвенило од каснувања од инсекти, комбиниран антифунгален спреј за нозе; дезодоранси за обувки
 кл. 11 електричен диспензер за мирис; светилки и свеќни фенери против инсекти
 кл. 16 пластични кеси за употреба во домаќинството; вакумирачки пластични кеси за складирање за повеќекратна употреба во домаќинството; пластични обвивки; лепила за поправка на чевли, обувки за дожд и други кожени, гумени, најлонски, пластични, платнени, ленени или винил површини
 кл. 21 пластични контејнери за употреба во домаќинството; мал домашен прибор и контејнери (не од скапоцени метали или обложени со нив); лажици за чевли и калап за чевли; ткаенини и сунѓери за полирање; четки за чевли; рачно управувано средство за чистење на стакло, на кое се држат влошки за чистење; четки за триење за чистење во домаќинството
 кл. 25 уреди против лизгање за обувки; влошки против лизгање и внатрешни влошки за обувки; влошки внатрешни влошки и стапалки (влошки) за обувки; поткрепи за обувки; подлоги за пети, потпирачи за пети, поткрепи за чорапи и хулахопки; чорапи, чорапи и хулахопки
 кл. 26 врвки за чевли

(210) **TM 2018/887** (220) 14/09/2018
 (442) 30/11/2018

(731) **Друштво за производство трговија и услуги ЦИРЦЛЕ ДООЕЛ увоз-извоз Велес ул. 11-ти Октомври бр. 8, 1400, Велес, МК**
 (740) **БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје**
 (540)



(531) 26.01.03;27.05.24
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, торби за патување
 кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски, баретки, корсети, чевли, чизми, спортски обувки, сандали, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери, кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми, елеци, џемпери, чорапи
 кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, торби за патување, облека, обувки, капи, вратоврски, баретки, корсети, чевли, чизми, спортски обувки, сандали, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери, кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми, елеци, џемпери, чорапи

(210) **TM 2018/888** (220) 14/09/2018
 (442) 30/11/2018

(300) 87/835336 15/03/2018 US and
 87/835345 15/03/2018 US

(731) **Twentieth Century Fox Film Corporation**

10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје**
 (540)

AVATAR

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 играни филмови; кинематографски филмови; играни филмови со научна фантастика, фантазија, акција, авантура, комедија, драма, музика и забава за деца;



однапред снимени ДВД-а со научна фантастика, фантазија, акција, авантура, комедија, драма, музика и забава за деца; однапред снимени ЦД-а со научна фантастика, фантазија, акција, авантура, комедија, драма, музика, и забава за деца и музички изведби; однапред снимени ЦД-а, ЦД ромови, ДВД-а, и флеш мемориски картички; аудио и видео снимки; музички тонски записи кои може да се симнуваат; датотеки со тонски записи од играни филмови кои може да се симнуваат; однапред снимени ЦД-а со тонски записи од играни филмови; аудио и видео снимки со научна фантастика, фантазија, акција, авантура, комедија, драма, музика и забава за деца кои може да се симнуваат; филмови кои може да се симнуваат; играни филмови кои може да се симнуваат; играни филмови, телевизиски шоуа и видео снимки со научна фантастика, фантазија, акција, авантура, комедија, драма, музика и забава за деца кои може да се симнуваат; тонови за звонење, телефонски звучни сигнали, графика, позадина, игри и музика кои може да се симнуваат; тонови за звонење, телефонски звучни сигнали, графика, позадина, игри и музика кои може да се симнуваат преку глобална компјутерска мрежа и безжични уреди; софтвер; компјутерски софтвер; книги кои може да се симнуваат; аудио книги; софтвер кој може да се симнува; компјутерски софтвер за заштита на екран; компјутерски игри; софтвер за игри; софтвер за игри кој може да се симнува; софтвер за видео игри; подлоги за глуфчиња; компјутерски додатоци; додатоци за мобилни телефони; футроли за носење за мобилни телефони, други преносни направи и компјутери; украсни магнети; очила; наочари; футроли за очила; мобилни софтверски апликации кои може да се симнуваат; мобилни софтверски апликации за мобилни

комуникациски направи за користење во дистрибуција на дигитални видеа, видео датотеки, видео игри, и мултимедијални содржини кои може да се симнуваат; софтверски апликации за коцкање кои може да се симнуваат; мобилен апликациски софтвер; мобилен апликациски софтвер кој може да се симнува; компјутерски апликациски софтвер за мобилни телефони, вклучувајќи, софтвер за играње игри кои може да се симнуваат; компјутерски апликациски софтвер за играње на мобилен телефон, таблет или други преносни електронски направи кој може да се симнува; софтвер за видео игри за користење со мобилни направи; програми за електронски игри; програми за електронски игри кои може да се симнуваат; софтвер за електронски игри; компјутерски програми за игри; компјутерски програми за игри кои може да се симнуваат; интерактивни програми за игри; интерактивен софтвер за игри; софтверски апликации (дизајнирани да извршуваат различни функции) и софтверски апликации (дизајнирани за единствена цел и да извршуваат една функција) кои може да се симнуваат, имено, компјутерски апликациски софтвер за игри; софтвер за видео игри за користење на безжични уреди кој може да се симнува; компјутерски софтвер за игри кој може да се симнува од глобална компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за игри за видео и компјутерски игри; компјутерски програми за видео игри; компјутерски софтвер за забавни игри; софтвер за игри со виртуелна реалност; софтвер за зголемена реалност; софтвер за зголемена реалност за користење во мобилни направи за интегрирање на електронски податоци со околина од реалниот свет со цел забава и играње; очила за виртуелна реалност; слушалки за на глава за витруелна реалност; слушалки за во уво;

слушалки; слушалки за на глава; електронски изданија; електронски изданија, имено, книги, стрипови, магазини, прирачници и памфлети со забава, вести, музика, и уметност; футроли за очила; футроли за мобилни телефони; футроли за мобилни направи; футроли за електронски направи; футроли за носење лап-топови; футроли за паметни телефони

кл. 41 услуги на забава;услуги на забава во вид на аудио, визуелна и аудио-визуелна забава;услуги на забава во вид на аудио, визуелни, аудио-визуелни и дигитални содржини;образовни услуги;презентирање и дистрибуција на аудио и визуелни дела во вид на играни филмови;обезбедување спортски и културни активности;образование и услуги на забава, имено, продукција, дистрибуција, и презентирање на аудио и визуелни дела во вид на играни филмови, филмови и телевизиски програми;услуги на забава во вид на телевизиски серии, мултимедијални програмски серии, радио програми, играни филмови, видеа, филмови и филмски клипови;обезбедување он-лајн информации за забава;обезбедување он лајн компјутерски бази со податоци со забава и образовни информации;обезбедување он-лајн информации во областа на забавата и образованието;обезбедување он-лајн информации во областа на лингвистиката;обезбедување он-лајн информации во областа на телевизиските програми, играни филмови, филмови, радио програми, мултимедијални програми, и видео забава преку Интернет и комуникациски мрежи;обезбедување веб страни со аудио, визуелни и аудио-визуелни содржини кои не може да се симнуваат;обезбедување веб страни со играни филмови, видеа, филмови и филмски клипови кои не може да се симнуваат;услуги на забава во вид на видеа и слики кои не може да се симнуваат;услуги

на забава во вид на видеа и слики со телевизиски шоуа, филмови, и мултимедијални програмски серии за научна фантастика, фантазија, акција, авантура, комедија, драма, музика и забава за деца кои не може да се симнуваат пренесувани преку Интернет и комуникациски мрежи;услуги на забава во вид на видеа и слики со филмови кои не може да се симнуваат пренесувани преку Интернет и комуникациски мрежи;забава и образовни услуги во вид на телевизија и мултимедијални програмски серии со теми од генерален интерес на луѓето дистрибуирани преку различни платформи на повеќе форми на преносни медиуми;обезбедување информации за забава на други преку глобална компјутерска мрежа;услуги на забавни паркови и тематски паркови;услуги на забава во вид на мјузикли во живо, комедија и драмски изведби;услуги на забава во вид на изведби во живо на актери, музичари, акробати и останати изведувачи;забава во вид на циркуси;забава во вид на изведби во живо;услуги на забава, имено, обезбедување веб страници за он-лајн коцкање;обезбедување казино игри и видео игри преку Интернет и комуникациски мрежи кои не може да се симнуваат;услуги на забава, имено, обезбедување он-лајн компјутерски игри;услуги на забава во форма на обезбедување интерактивни услуги за играње на игри кои се играат преку компјутерски или комуникациски мрежи;обезбедување игри;он-лајн услуги на играње;он-лајн компјутерски услуги на играње;издавање на книги;интерактивен софтвер за компјутерски и видео игри;обезбедување книги кои не може да се симнуваат;обезбедување онлајн електронски публикации во областа на компјутерските игри кои не може да се симнуваат;услуги за електронски игри обезбедени преку Интернет или друга комуникациска мрежа;договарање



и спроведување Интернет игри кои не може да се симнуваат; обезбедување услуги на забава и информации за забава преку компјутерски, електронски и онлајн бази со податоци; обезбедување онлајн софтвер за игри за виртуелна реалност кој не може да се симнува; он-лајн публикации; он-лајн книги; он-лајн журналы, имено, блогови со лични мислења во области од генерален интерес, лингвистика, научна фантастика и фантазија; он-лајн објавување на електронски публикации; услуги на забава, вклучувајќи, обезбедување веб страници со тонови за свонење, графика, позадина и игри; медиумски содржини за мобилни уреди и услуги на забава во вид на подготовка на содржини; музеи; услуги на музеи; услуги на патувачки музеи; музејски услуги во вид на патувачки изложби во вид на наука, лингвистика, истражување, конзервација, природа, и правење филмови; тури со водич на изложби во областа на научната фантастика и фантазија; образовни услуги, имено, обезбедување изложби во областа на науката, лингвистиката и зачувувањето на природата; организирање општествени и културни настани; обезбедување забавни изложби; организирање и договарање изложби за културни, образовни, и забавни цели; образовни услуги, имено, прикажување на серии филмови; организација на шоуа и настани за културни цели; организирање, договарање и спроведување настани, чиј профит се донира во хуманитарни цели; обезбедување кампови за деца и возрасни; обезбедување информации, вести и коментари во областа на забавата; услуги за информации за рекреација; услуги на кинематографија; договарање и спроведување авантури за интерактивна потрага по богатство во живо; уметнички изложби

(210) **TM 2018/889** (220) 17/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) **КАБТЕЛ д.о.о.ел. Скопје****ул.Перо Наков бр. 1 (управна зграда ЖАС-I кат), 1000, Скопје, МК**

(740)

(540)



(591) црвена, бела, сива, црна

(531) 26.15.01; 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски уреди

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирање кои се однесуваат на истите услуги за индустриски анализи и истражување, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2018/890** (220) 17/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) **LINING SPORTS (SHANGHAI)****COMPANY LIMITED**

China Merchants Tower 32th Floor, Suite 3201, No.161 Lujiazui (E) Road, Pudong, Shanghai 200120, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 ранци; спортски торби; торби за патување; женски чанти; кутии за клучеви; планинарски стапови; џебни паричници; портмонеа; кожени прибори за патување; чадори

кл. 25 костуми за капење; појаси; чизми; качкети; облека; обувки; ракавици [облека]; трикотажа; маици со кратки ракави; влечки
кл. 28 топки за игри; топки за играње; рекети; апарати за боди-билдинг; торби за голф со или без тркала; палки за голф; ракавици за голф

(210) **TM 2018/891** (220) 17/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) **LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED**

China Merchants Tower 32th Floor, Suite 3201, No.161 Lujiazui (E) Road, Pudong, Shanghai 200120, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

LI-NING

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 ранци; спортски торби; торби за патување; женски чанти; кутии за клучеви; планинарски стапови; џебни паричници; портмонеа; кожени прибори за патување; чадори

кл. 25 костуми за капење; појаси; чизми; качкети; облека; обувки; ракавици [облека]; трикотажа; маици со кратки ракави; влечки
кл. 28 топки за игри; топки за играње; рекети; апарати за боди-билдинг; торби за голф со или без тркала; палки за голф; ракавици за голф

(210) **TM 2018/892** (220) 18/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) **PPG INDUSTRIES OHIO, INC.**

a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 01.05.01;26.15.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 мешавини за премачкување во вид на боја за примена кај возила

(210) **TM 2018/896** (220) 18/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) **Xiamen Tungsten Co., Ltd**

Kejingshe, Haicang District, Xiamen, Fujian, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.04;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 Алати [делови од машини]; Сечила [делови од машини]; Глави за дупчење [делови за машини]; Држачи на сврдла [делови од машини]; Ножеви [делови од машини]; Ножици [машини]; Чекани [делови од машини]; Парни пневматски чекани; Електрични чекани; Машини за дупчење; Брусилици како делови од машини; Секачи за валање [рачни алати]; Електрични алати за машини за обработка на метали, имено алати за завртување; Машини за обработка на метали; Сечила за електрични пили

кл. 8 Секачи за валање [рачни алати]; Сврдла [делови од рачни алати]; Сечила [рачни алати]; Бургии [рачни алати]; Сврдла за ширење дупки; Сечила за авиони; Алати за стругање; Ножеви за режење; Алати за стружење [рачни алати]; Шупливи сврдла за дупчење големи отвори [рачни алати]

(210) ТМ 2018/900 (220) 18/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство, преработка и трговија со земјоделски производи и саден материјал СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје ул. Рафаел Батино бр. 37, Скопје, МК (740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје (540)



Еликсир

(531) 19.07.10;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи


кл. 29 желеа, џемови и компоти

кл. 31 пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2018/901 (220) 18/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство, преработка и трговија со земјоделски производи и саден материјал СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје ул. Рафаел Батино бр. 37, Скопје, МК (740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје (540)



(591) виолетова, зелена и розева

(531) 05.07.13;26.04.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи

кл. 29 желеа, џемови и компоти

кл. 31 пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2018/902** (220) 19/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Deva Holding A.Ş.**
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Fusix

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/903** (220) 19/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Deva Holding A.Ş.**
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Esoblok

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/904** (220) 19/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI**
KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

GR 86

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(210) **TM 2018/905** (220) 19/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Друштво за услуги и трговија БАДУ КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје**
бул. Партизански Одреди бр. 149 лок. 13, Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)


(531) 26.01.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци, услуги во барови, снек-барови, бифеа, кафетерии (експрес ресторани), мотели, пансиони, ресторани, ресторани со самопослужување, служење храна и пијалаци, хотели, услуги на вашоку ресторан, услуги на камповите за летување

(210) **TM 2018/911** (220) 24/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Друштво за производство трговија и услуги ЃОЗЛЕМЕ ТАЈМ ДООЕЛ Кочани**

ул. ВМРО БР. 45/2, 2300, Кочани, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, црна, бела

(531) 26.01.19;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалаци, кафетерии (експрес ресторани),
ресторани, ресторани со самопослужување,
служење храна и пијалоци, услуги во барови,
снек-барови, бифеа, услуги на вашоку
ресторан, мотели, пансиони, хотели, услуги
на камповите за летување

(210) ТМ 2018/913 (220) 25/09/2018

(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство трговија и
услуги СПАСИЌ-ГРУП ДООЕЛ Куманово
ул. ЈНА бр. 26, 1300, Куманово, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 пудра за шминкање, пудриери, пудрила,
талк за тоалетна употреба, кармини, сјај

(црвило за сјај), маскара, козметички
моливчиња, моливчиња за веѓи, козметички
лосиони, шамивчиња натопени со козметички
лосиони, козметички препарати за слабеење,
козметички прибор, козметички производи,
козметички производи за слабеење,
козметички производи за веѓи, креда за
чистење, креми (козметички креми), креми за
белење на кожата, масти за козметичка
употреба, масла за козметичка употреба,
масла за парфеми и мириси, масла за
тоалетна употреба, масло од јасмин, масло
од лаванда, масло од роза, парфимерија,
парфеми, дезодоранси за лична употреба,
дезодорантни сапуни, етерични екстракти,
етерични масла, лосиони за козметичка
употреба, лосиони за коса, шампони, бои за
коса, неутрализатори за трајно виткање на
косата, бадемово млеко за козметичка
употреба, бадемово масло, бадемов сапун,
депилатори, колонска вода, трепки (вештачки
трепки), сјај за нокти, лак за нокти, препарати
за отстранување на лак, нокти (вештачки
нокти), производи за сончање[козметички
производи], сапуни (дезодорантни сапуни)
кл. 35 продажба на мало и продажба на
големо на: пудра за шминкање, пудриери,
пудрила, талк за тоалетна употреба,
кармини, сјај (црвило за сјај), маскара,
козметички моливчиња, моливчиња за веѓи,
козметички лосиони, шамивчиња натопени со
козметички лосиони, козметички препарати
за слабеење, козметички прибор, козметички
производи, козметички производи за
слабеење, козметички производи за веѓи,
креда за чистење, креми (козметички креми),
креми за белење на кожата, масти за
козметичка употреба, масла за козметичка
употреба, масла за парфеми и мириси, масла
за тоалетна употреба, масло од јасмин,
масло од лаванда, масло од роза,
парфимерија, парфеми, дезодоранси за
лична употреба, дезодорантни сапуни,

етерични екстракти, етерични масла, лосиони за козметичка употреба, лосиони за коса, шампони, бои за коса, неутрализатори за трајно виткање на косата, бадемово млеко за козметичка употреба, бадемово масло, бадемов сапун, депилатори, колонска вода, трепки (вештачки трепки), сјај за нокти, лак за нокти, препарати за отстранување на лак, нокти (вештачки нокти), производи за сончање[козметички производи], сапуни (дезодорантни сапуни)

(210) **TM 2018/914** (220) 25/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) **INSAJDER PRODUKCIJA DOO**
Savska 5, Beograd, RS

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

INSAJDER

(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници; периодични публикации;
флаери; пишани или цртани книги; каталози;
печатени публикации; печатени работи;
магазини; честитки и разгледници; стрипови
кл. 35 огласување
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; разонода

(210) **TM 2018/915** (220) 25/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) **INSAJDER PRODUKCIJA DOO**
Savska 5, Beograd, RS

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

INSAJDER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници; периодични публикации;
флаери; пишани или цртани книги; каталози;
печатени публикации; печатени работи;
магазини; честитки и разгледници; стрипови
кл. 35 огласување
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; разонода

(210) **TM 2018/916** (220) 25/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Друштво за трговија на големо и**
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје

ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1,
1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, жолта, црвена, зелена, кафена,
црна

(531) 08.05.01;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 говедско месо baby beef (бејби биф)
кл. 35 рекламирање
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока

(210) **TM 2018/918** (220) 25/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Друштво за производство, услуги и**
трговија увоз-извоз ВАЛМАР дооел
Кичево

ул. Мито Јовески бр. 27, Кичево, МК

(740) Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ
Ул. Јордан Константинов-Џинот 3, 1000,
Скопје



(540)



(591) црвена и бела

(531) 03.04.11;06.01.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 вода (минерална вода)

(210) **TM 2018/936** (220) 27/09/2018

(442) 30/11/2018

(300) 017909081 29/05/2018 ЕМ

(731) **Amouage SAOC****PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

PORTRAYAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми; мириси; етерични масла; козметика; лосиони за коса; препарати за нега на косата и кожата; креми и лосиони за тело и лицето; пудра; препарати за употреба при бањање и туширање; деодоранси

(210) **TM 2018/937** (220) 27/09/2018

(442) 30/11/2018

(300) 017912790 05/06/2018 ЕМ

(731) **Amouage SAOC****PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

FIRST NIGHT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми; мириси; етерични масла; козметика; лосиони за коса; препарати за нега на косата и кожата; креми и лосиони за тело и лицето; пудра; препарати за употреба при бањање и туширање; деодоранси

(210) **TM 2018/989** (220) 12/10/2018

(442) 30/11/2018

(731) **СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје****ул. 11 Октомври бр.7, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)

СОНУВАМЕ. МЕНУВАМЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи и работи поврзани со недвижен имот

кл. 41 забава, претстави, песни, видео записи, аудио/видео пренесувачи, спортски и културни активности, промоција, разонода и рекреација

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци; ресторани, кафулиња

(210) **TM 2018/990** (220) 12/10/2018

(442) 30/11/2018

(731) **СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје****ул. 11 Октомври бр.7, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)

ВОЗИ ПРАВО, ВОЗИ ЗДРАВО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи и работи поврзани со недвижен имот

кл. 41 забава, претстави, песни, видео записи, аудио/видео пренесувачи, спортски и културни активности, промоција, разонода и рекреација

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци; ресторани, кафулиња

(210) ТМ 2018/991 (220) 12/10/2018

(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство, трговија услуги и транспорт ХИДРО КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. 11ти Ноември бр. 248, Куманово, МК (540)



Hi-TERM

(531) 01.15.05;01.15.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмисиски

елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца; автоматски апарати за продажба

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компакт-дискови, дВД и други дигитални медиуми за снимање; механизми за апаратура што работи на монети; регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски софтвер; апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

(210) ТМ 2018/992 (220) 12/10/2018

(442) 30/11/2018

(731) A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED No. 146, Dawson Street, Colombo 2, LK and No. 146, Dawson Street, Colombo 2, LK

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

ANJALI

THE GIFT OF TEA

(531) 27.05.01



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(210) **TM 2018/993** (220) 12/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Друштво за трговија и услуги
АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје**
**ул. Елисие Поповски - Марко бр. 10/лок. 7,
Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, сина, бела
(531) 26.01.02; 26.13.25; 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; административна обработка на
нарачките за купување; бизнис (помош во
водењето бизнис); бизнис информации;
бизнис пребарување; бизнис проценки;
информации (бизнис информации);
испитување (бизнис испитување); јавно
мислење (испитување на јавното мислење);
компјутерски бази на податоци
(систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци); компјутерско
рекламирање преку интернет; комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми); за мапопродажба,
консултации за раководење со персонал;
консултирање (професионално бизнис
консултирање); маркетинг истражување;
објавување рекламни текстови; обработка на
текстови; пребарување (бизнис
пребарување); раководење со датотеки
(компјутеризирано раководење со датотеки);
раководење со персонал (консултации за

раководење со персонал); рекламирање;
рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи); рекламни текстови (објавување
рекламни текстови); рекламни текстови
(пишување рекламни текстови); собирање
информации во компјутерските бази на
податоци; собирање статистички податоци;
советување за бизнис работење и
организација, советување за организирање
на работењето; текстови (обработка на
текстови); текстови (пишување рекламни
текстови)

кл. 38 телекомуникации; емитување радио
програми; емитување телевизиски програми;
телевизиски програми (емитување
телевизиски програми); телекомуникации
(информации од областа на
телекомуникациите)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности; електронско
издаваштво; звучни записи (изнајмување
звучни записи); он-лајн публикување
електронски книги и списанија

(210) **TM 2018/995** (220) 12/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **PODRAVKA prehrambena industrija,
d.d.**

Ante Starčevića 32, 48000, Koprivnica, HR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Сладок допир на фантазијата

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 крем за матење; шлаг крем
кл. 30 прашок за пудинзи; какао; мешавини
за торти; прашок за колачи; чоколаден мус;
суфле; средства за стврднување на крем;
мешавини за подготовки на десерти, бонбони
и кремове; подготовки за печење, како на

пример прашок за печење, сода за печење [бикарбонат сода што се користи за печење]; квасец во прав; ароми, преливи; производи за исхрана врз база на скроб, скробно брашно; прашкасти производи за подготовка на сладолед; адитиви за стврднување и зголемување на трајноста на производите; компоненти за засилување на вкусови во прехранбената индустрија, цимет, анасоново семе, лакирица; изладени и замрзнати теста и десерти; сладолед; пудинзи; слатки ролати

(210) **TM 2018/997** (220) 12/10/2018
(442) 30/11/2018
(731) **Caleres, Inc, a Delaware corporation**
83000 Maryland Avenue, St. Louis, Missouri
63105, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

RYKÄ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи

(210) **TM 2018/1000** (220) 16/10/2018
(442) 30/11/2018
(731) **Друштво за производство, трговија**
и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар
ул. Димитар Влахов бр. 31, Гостивар, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) златна, бела, црвена, зелена, жолта,
портокалова, кафена, црна
(531) 11.01.02;11.03.20;25.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи

(210) **TM 2018/1001** (220) 16/10/2018
(442) 30/11/2018
(731) **Друштво за производство, трговија**
и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар
ул. Димитар Влахов бр. 31, Гостивар, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BEGOVA SUPA

(591) бела, црвена, зелена, жолта,
портокалова, кафена, сива
(531) 11.01.02;11.03.20;25.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи

(210) **TM 2018/1002** (220) 16/10/2018
(442) 30/11/2018
(731) **Друштво за производство, трговија**
и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар
ул. Димитар Влахов бр. 31, Гостивар, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

(591) сина, бела, црвена, зелена, жолта,
портокалова, кафена

(531) 03.07.03;11.03.20;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(210) ТМ 2018/1003 (220) 16/10/2018
(442) 30/11/2018(731) Друштво за производство, трговија
и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар

ул. Димитар Влахов бр. 31, Гостивар, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

GOVEĐA SUPA

(591) светло и темно сина, зелена, жолта,
бела, кафена

(531) 03.04.02;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(210) ТМ 2018/1004 (220) 16/10/2018
(442) 30/11/2018(731) Друштво за производство, трговија
и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар

ул. Димитар Влахов бр. 31, Гостивар, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

(591) жолта, црвена, зелена, бела,
портокалова, кафена

(531) 03.07.03;05.09.24;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(210) ТМ 2018/1007 (220) 17/10/2018
(442) 30/11/2018(731) Друштво за промет и услуги
ТРИМАКС ДОО СкопјеБул. Кузман Јосифовски 15/6-Лок.-1, 1000,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, црна

(531) 20.01.03;20.01.17;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни апарати и инструменти за обука
и настава
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии; канцелариски материјали;
лепила за канцелариска или куќна употреба;

материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња кл. 35 рекламирање, водење на работење; управување со работата, групирање во корист на други, овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: научни апарати и инструменти за обука и настава; хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

(210) **TM 2018/1010** (220) 18/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Pfizer Inc.**

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

STAQUIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2018/1013** (220) 18/10/2018

(442) 30/11/2018

(731) **ЕЛЕКТРОПРОМЕТ**

Радњанска 3, Кавадарци, МК

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(591) во сите бои и комбинации

(531) 24.15.05;26.11.11;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 аспиратори; електрични мешалки; блендери ; бојлери;машини за миене садови; машини за сушење; машини за месо; електрични куќни уреди; електрични процесори за храна; електрични уреди за мелење; електрични рачни ножеви; електрични апарати и машини за чистење; машини за лупење; машини за плакнење; електрични ножици; машини за шиене; вакуумски чистачи; машини за перење; електрични машини за бришење за домашни потреби

кл. 11 инсталации за осветлување; загревање, производство на пареа, печење, ладење, сушење, вентилација; инсталации за еркондишн; инсталации за вентилација на возила; уреди за печење за домашни потреби; камини, електрични машини за кафе; опрема за греење; електрични радијатори; тави; апарати за печење; рерни за печење; уреди за ладење, електрични готвачки преси; електрични уреди за пржење; електрични бојлери на гас; скари; апарати за вентилација, апарати за колач; електрични садови за готвење; електрични котли;микробранови печки; плочи за приготвување колачи, фен за коса; апарати за печење кафе; апарати за печење овошје; апарати за вентилација и освежувањеч апарати и машини за замрзнување; уреди и инсталации за замрзнување; фрижидери и

комори за замрзнување
 кл. 20 мебел, канцелариски мебел, столици,
 работни маси, работни маси за пишување,
 маси за компјутери, маси за техничко
 цртање; регистри (шкафови за регистри),
 шкафови за регистри, шкафчиња, училишен
 мебел, полица за шкафови за картотеки,
 полица за шкафови за картотеки

(210) **ТМ 2018/1016** (220) 19/10/2018
 (442) 30/11/2018

(731) **Друштво за производство, трговија
 и услуги ФУД ЛАБ ДОО Скопје**
бул. Борис Трајковски бр. 130, Скопје, МК
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена и бела
 (531) 19.11.04;19.11.09;27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати и инструменти: научни,
 поморски, геодетски, фотографски,
 кинематографски, оптички, за вагање, за
 мерење, сигнализација, контрола
 (инспекција), спасување и настава; апарати
 и инструменти за спроведување,
 вклучување, трансформирање,
 акумулирање, регулирање или
 контролирање на електрицитетот; апарати
 за снимање, пренос и репродукција на звук
 или слика, магнетски носачи на податоци,
 дискови за снимање, автоматски машини и
 механизми за апаратите што се активираат
 со монети или жетони, регистар каси,
 машини за сметање и опрема за обработка
 на податоци и компјутери, апарати за
 гаснење пожар
 кл. 42 научни и технолошки услуги и

истражувања и планирања кои се
 однесуваат на истите; услуги за индустриски
 анализи и истражувања; проектирање и
 развој на компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
 услуги; хигиенска нега и нега на убавината
 на луѓето или животните; услуги од областа
 на земјоделството, градинарството и
 шумарството

(210) **ТМ 2018/1017** (220) 19/10/2018
 (442) 30/11/2018

(731) **СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Јоанидис
 ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, магента, темно сина, зелена,
 жолта и црна
 (531) 25.07.20;27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
 услуги преку медиуми
 кл. 36 осигурување, финансиски и монетарни
 работи и работи врзани за недвижен имот
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалоци, ресторани, кафулиња

(210) **ТМ 2018/1018** (220) 19/10/2018
 (442) 30/11/2018

(731) **СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Јоанидис
 ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, магента, темно сина, зелена,
жолта и црна

(531) 25.07.20;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
услуги преку медиуми

кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња

(210) **ТМ 2018/1019** (220) 19/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, магента, темно сина, зелена,
жолта и црна

(531) 25.07.20;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
услуги преку медиуми

кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња

(210) **ТМ 2018/1020** (220) 19/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, магента, темно сина, црна
(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
услуги преку медиуми

кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња

(210) **ТМ 2018/1021** (220) 19/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, магента, темно сина, зелена,
жолта и црна

(531) 25.07.20;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 комуникации со јавност и реклама на услуги преку медиуми

кл. 36 осигурување, финансиски и монетарни работи и работи врзани за недвижен имот

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци, ресторани, кафулиња

(210) **TM 2018/1022** (220) 19/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, магента, темно сина, црна

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 комуникации со јавност и реклама на услуги преку медиуми

кл. 36 осигурување, финансиски и монетарни работи и работи врзани за недвижен имот

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци, ресторани, кафулиња

(210) **TM 2018/1024** (220) 22/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Alvogen Pharma Trading Europe**
EOOD

86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2018/1026** (220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Бучков Ламбе**

ул. Коце Металец бр. 4/1-27, Скопје, МК

(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат
Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна

(531) 24.17.04; 26.04.18; 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски супстанции (додатоци во исхраната)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со диететски сустанции (додатоци во исхраната)

(210) **TM 2018/1027** (220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Бучков Ламбе**

ул. Коце Металец бр. 4/1-27, Скопје, МК

(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат
Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје, 1000, Скопје
(540)

GET BODY!

(591) црвена, бела, црна

(531) 24.17.04;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски супстанции (додатоци во исхраната)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со диететски супстанции (додатоци во исхраната)

(210) **TM 2018/1028** (220) 19/10/2018

(442) 30/11/2018

(300) 017892483 25/04/2018 EM

(731) **HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A. also trading as "EKO ABEE"**

8A Cheimarras street, 15125 Marousi,, GR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина

(531) 01.15.05;26.11.12;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 гасови за употреба во дистрибуција на течности;гас во течна форма за индустриска употреба;криогени препарати во цврста состојба;течна или гасна форма;бутанол;бутан (зацврстен) за индустриски цели

кл. 4 горива; бутан гориво; бутан за осветлување; бутан полесно гориво; бутан гас за употреба како гориво; бутан гас за употреба како гориво за домаќинството; пропан, пропан гас; пропан за греење; пропан за осветлување; пропан за употреба како гориво; пропан гас кој се продава во цилиндри за употреба во факели; течен гас; течен нафтен гас; течни нафтени гасови што се користат во моторните возила; течни нафтени гасови што се користат за домашни цели; течни нафтени гасови што се користат за индустриски цели; осветлувачко масло; гасно гориво; зацврстен гас [гориво]; испарливи горивни смеси

кл. 6 контејнери од метал за течен гас; метални цевки за пренос на течност и гас; метални контејнери за компресиран гас или течен воздух; метални цилиндри за компресиран гас или течности (празни); контејнери од метал за хемикалии, компресиран гас или течен воздух; шишиња (метални контејнери) за компресиран гас или течен воздух; метални цилиндри за гас под притисок

кл. 7 пумпи, компресори и вентилатори; пневматски пумпи за снабдување на течни гасови

кл. 11 собна греалка која работи на пропан гас; собни греалки со вертикално поставена цилиндрична конвекција кои работат на пропанска пареа; бутан факели за употреба во кујна; грејни апарати за цврсти, течни или гасни горива; шпорети на гас; бојлери на гас; комбинирани шпорети за готвење и контејнери за гас

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариско работење; малопродажни услуги во врска со следните производи: гасови за употреба во дистрибуција на течности; гас во течна форма за индустриска употреба; криогени препарати во цврста состојба; течна или



гасна форма; бутанол; бутан (зацврстен) за индустриски цели; горива; бутанско гориво; бутан за осветлување; бутан полесно гориво; бутан гас за употреба како гориво; бутан гас за употреба како гориво за домаќинството; пропан; пропан гас; пропан за греење; пропан за осветлување; пропан за употреба како гориво; пропан гас кој се продава во цилиндри за употреба во факели; течен гас; течен нафтен гас; течни нафтени гасови што се користат во моторните возила; течни нафтени гасови што се користат за домашни цели; течни нафтени гасови што се користат за индустриски цели; осветлувачко масло; гориво за гас; зацврстен гас [гориво]; испарливи горивни смеси; контејнери од метал за течен гас; метални цевки за пренос на течности и гас; метални контејнери за компресиран гас или течен воздух; метални цилиндри за компресиран гас или течности (празни); контејнери од метал за хемикалии; компресиран гас или течен воздух; шишиња (метални контејнери) за компресиран гас или течен воздух; метални цилиндри за гас под притисок; пумпи; компресори и вентилатори; пневматски пумпи за снабдување на течни гасови; собна греалка која работи на пропан гас; собни греалки со вертикално поставена цилиндрична конвекција кои работат на пропанска пареа; бутан факели за употреб а во кујна; апарати за греење за цврсти; течни или гасни горива; шпорети на гас; бојлери на гас; комбинирани шпорети за готвење и контејнери за гас

кл. 40 претворување на нафтен гас во течна состојба

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со нив; индустриска анализа и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; истражување и пронаоѓање на нафта и гас; геофизички истражувања за

нафтените, гасните и рударските индустрии; истражување и пребарување на гас и нафта

(210) **TM 2018/1030** (220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **NIHON NOHYAKU CO., LTD. a corporation duly organized and existing under the laws of Japan**
19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

MONCUT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди; инсектициди; фунгициди; хербициди; митициди

(210) **TM 2018/1031** (220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, портокалова и жолта
(531) 26.03.07
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

(210) **TM 2018/1032** (220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **PepsiCo, Inc.**

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, жолта, окер, црвена, црна, бела

(531) 08.07.08;25.01.15;26.03.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

(210) **TM 2018/1033** (220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **PepsiCo, Inc.**

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, окер, црна и бела

(531) 08.07.08;25.01.15;26.03.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

(210) **TM 2018/1034** (220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **PepsiCo, Inc.**

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, окер, црвена, црна и бела

(531) 08.07.08;25.01.15;26.03.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

(210) **TM 2018/1035** (220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)**

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

PROACE S

(551) индивидуална

(510, 511)



кл. 12 автомобили и нивните структурни делови

(210) **TM 2018/1036** (220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **PepsiCo, Inc.**

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ЗА ОДВАЖНИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, смрзнато, сушено и зготвено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; ужинки на база на овошје, зеленчук, сирење или кашкавал, месо, апетисани; подготвени апетисани; ужинки на база на компир; чипс од компири; крцкав чипс од компири
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, селф; оцет, сосови (како мирудии); зачини; мраз; ужинки на база на брашно, пченка, житарки, ориз; пченкарен чипс; тортиља чипс

(210) **TM 2018/1038** (220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ Скопје**
ул. Прашка бр. 13-3-8, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

SINCERITAS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2018/1039** (220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ Скопје**
ул. Прашка бр. 13-3-8, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) црна и зелена

(531) 01.15.15; 26.11.07; 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2018/1042** (220) 25/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **ViiV Healthcare (No.4) Limited**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9, GB
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

XENTROVIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински производи
и супстанции, вакцини

(210) **TM 2018/1045** (220) 26/10/2018
(442) 30/11/2018
(731) **Агенција за маркетинг, издавачка**
дејност и видеопродукција „МАРИЛИ“
Лидија ДООЕЛ
ул. „11 Октомври“ бр. 86,2/12, 1000, Скопје,
МК
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, зелена, црвена
(531) 05.03.13;05.03.20;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обука со предавање
и изложбен дел од производи и услуги на
компанији од област на медицината,
фармацијата и козметиката

(210) **TM 2018/1052** (220) 26/10/2018

(442) 30/11/2018

(731) **MALOUCHIS Iosif**
Xenopolou 13, Thessaloniki, GR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



Marbella

(531) 03.07.17;26.01.16;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, суров или преработен;
производиод тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, замени за тутун, (не за
медицински употреби); артикли за пушачи,
филтри за цигари, кутии за цигари и
пепелници

(210) **TM 2018/1053** (220) 26/10/2018
(442) 30/11/2018
(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-**
hemijska industrija Vršac
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DEMANURO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски додатоци (додатоци на
исхрана) за луѓе

(210) **TM 2018/1054** (220) 26/10/2018
(442) 30/11/2018
(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-**
hemijska industrija Vršac
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS



(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

D-MANURO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски додатоци (додатоци на
исхрана) за луѓе

(210) **TM 2018/1062** (220) 31/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.**
Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi
Bölgesi Melek Aras Bulvari Aromatik Cad.
No: 55 Tuzla, Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Sulbaksit

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски ветеринарски и
санитарни препарати, диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати
за уништување штетници, фунгициди,
хиприциди

(210) **TM 2018/1063** (220) 31/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.**
Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi
Bölgesi Melek Aras Bulvari Aromatik Cad.
No: 55 Tuzla, Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Jecron

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски ветеринарски и
санитарни препарати, диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати
за уништување штетници, фунгициди,
хиприциди

(210) **TM 2018/1064** (220) 31/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) **ViiV Healthcare (No.4) Limited**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, GB
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

ZENJOYCE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински производи
и супстанции, вакцини

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	5	МК/Т/2018/1026	16	МК/Т/2017/0486	29	МК/Т/2018/0876
1	МК/Т/2018/0793	5	МК/Т/2018/1027	16	МК/Т/2018/0793	29	МК/Т/2018/0900
1	МК/Т/2018/0883	5	МК/Т/2018/1030	16	МК/Т/2018/0883	29	МК/Т/2018/0901
1	МК/Т/2018/0884	5	МК/Т/2018/1038	16	МК/Т/2018/0884	29	МК/Т/2018/0916
1	МК/Т/2018/1028	5	МК/Т/2018/1039	16	МК/Т/2018/0914	29	МК/Т/2018/0995
2	МК/Т/2018/0883	5	МК/Т/2018/1042	16	МК/Т/2018/0915	29	МК/Т/2018/1000
2	МК/Т/2018/0884	5	МК/Т/2018/1053	16	МК/Т/2018/1007	29	МК/Т/2018/1001
2	МК/Т/2018/0892	5	МК/Т/2018/1054	18	МК/Т/2018/0887	29	МК/Т/2018/1002
3	МК/Т/2017/0486	5	МК/Т/2018/1062	18	МК/Т/2018/0890	29	МК/Т/2018/1003
3	МК/Т/2018/0217	5	МК/Т/2018/1063	18	МК/Т/2018/0891	29	МК/Т/2018/1004
3	МК/Т/2018/0528	5	МК/Т/2018/1064	19	МК/Т/2018/0844	29	МК/Т/2018/1036
3	МК/Т/2018/0864	6	МК/Т/2018/0991	20	МК/Т/2018/1013	30	МК/Т/2015/1189
3	МК/Т/2018/0883	6	МК/Т/2018/1028	21	МК/Т/2018/0883	30	МК/Т/2018/0375
3	МК/Т/2018/0884	7	МК/Т/2018/0793	21	МК/Т/2018/0884	30	МК/Т/2018/0856
3	МК/Т/2018/0913	7	МК/Т/2018/0896	24	МК/Т/2018/0678	30	МК/Т/2018/0865
3	МК/Т/2018/0936	7	МК/Т/2018/0991	25	МК/Т/2017/0486	30	МК/Т/2018/0992
3	МК/Т/2018/0937	7	МК/Т/2018/1013	25	МК/Т/2017/1254	30	МК/Т/2018/0995
4	МК/Т/2018/0795	7	МК/Т/2018/1028	25	МК/Т/2018/0678	30	МК/Т/2018/1031
4	МК/Т/2018/0883	8	МК/Т/2018/0896	25	МК/Т/2018/0851	30	МК/Т/2018/1032
4	МК/Т/2018/0884	9	МК/Т/2017/0801	25	МК/Т/2018/0883	30	МК/Т/2018/1033
4	МК/Т/2018/1028	9	МК/Т/2018/0793	25	МК/Т/2018/0884	30	МК/Т/2018/1034
5	МК/Т/2016/0237	9	МК/Т/2018/0888	25	МК/Т/2018/0887	30	МК/Т/2018/1036
5	МК/Т/2018/0775	9	МК/Т/2018/0889	25	МК/Т/2018/0890	31	МК/Т/2018/0879
5	МК/Т/2018/0794	9	МК/Т/2018/0991	25	МК/Т/2018/0891	31	МК/Т/2018/0880
5	МК/Т/2018/0859	9	МК/Т/2018/1007	25	МК/Т/2018/0997	31	МК/Т/2018/0881
5	МК/Т/2018/0882	9	МК/Т/2018/1016	26	МК/Т/2018/0883	31	МК/Т/2018/0900
5	МК/Т/2018/0883	11	МК/Т/2018/0883	26	МК/Т/2018/0884	31	МК/Т/2018/0901
5	МК/Т/2018/0884	11	МК/Т/2018/0884	28	МК/Т/2016/0920	32	МК/Т/2018/0869
5	МК/Т/2018/0900	11	МК/Т/2018/0991	28	МК/Т/2017/0486	32	МК/Т/2018/0870
5	МК/Т/2018/0901	11	МК/Т/2018/1013	28	МК/Т/2018/0678	32	МК/Т/2018/0871
5	МК/Т/2018/0902	11	МК/Т/2018/1028	28	МК/Т/2018/0890	32	МК/Т/2018/0878
5	МК/Т/2018/0903	12	МК/Т/2018/0904	28	МК/Т/2018/0891	32	МК/Т/2018/0879
5	МК/Т/2018/1010	12	МК/Т/2018/1035	29	МК/Т/2018/0375	32	МК/Т/2018/0880
5	МК/Т/2018/1024	14	МК/Т/2018/0797	29	МК/Т/2018/0858	32	МК/Т/2018/0881



32	МК/Т/2018/0918	35	МК/Т/2018/0860	36	МК/Т/2018/1020	41	МК/Т/2018/0914
34	МК/Т/2018/0804	35	МК/Т/2018/0876	36	МК/Т/2018/1021	41	МК/Т/2018/0915
34	МК/Т/2018/0805	35	МК/Т/2018/0887	36	МК/Т/2018/1022	41	МК/Т/2018/0989
34	МК/Т/2018/0806	35	МК/Т/2018/0913	37	МК/Т/2018/0749	41	МК/Т/2018/0990
34	МК/Т/2018/1052	35	МК/Т/2018/0914	37	МК/Т/2018/0844	41	МК/Т/2018/0993
35	МК/Т/2015/0777	35	МК/Т/2018/0915	37	МК/Т/2018/0889	41	МК/Т/2018/1045
35	МК/Т/2016/0920	35	МК/Т/2018/0916	38	МК/Т/2017/0801	42	МК/Т/2018/0749
35	МК/Т/2016/1045	35	МК/Т/2018/0993	38	МК/Т/2018/0793	42	МК/Т/2018/0803
35	МК/Т/2016/1046	35	МК/Т/2018/1007	38	МК/Т/2018/0889	42	МК/Т/2018/0889
35	МК/Т/2017/0486	35	МК/Т/2018/1017	38	МК/Т/2018/0914	42	МК/Т/2018/1016
35	МК/Т/2018/0217	35	МК/Т/2018/1018	38	МК/Т/2018/0915	42	МК/Т/2018/1028
35	МК/Т/2018/0695	35	МК/Т/2018/1019	38	МК/Т/2018/0993	43	МК/Т/2015/1189
35	МК/Т/2018/0696	35	МК/Т/2018/1020	39	МК/Т/2015/1189	43	МК/Т/2018/0905
35	МК/Т/2018/0697	35	МК/Т/2018/1021	39	МК/Т/2018/0916	43	МК/Т/2018/0911
35	МК/Т/2018/0749	35	МК/Т/2018/1022	40	МК/Т/2018/0795	43	МК/Т/2018/0989
35	МК/Т/2018/0793	35	МК/Т/2018/1026	40	МК/Т/2018/1028	43	МК/Т/2018/0990
35	МК/Т/2018/0803	35	МК/Т/2018/1027	41	МК/Т/2016/0920	43	МК/Т/2018/1017
35	МК/Т/2018/0804	35	МК/Т/2018/1028	41	МК/Т/2016/1045	43	МК/Т/2018/1018
35	МК/Т/2018/0805	36	МК/Т/2018/0793	41	МК/Т/2016/1046	43	МК/Т/2018/1019
35	МК/Т/2018/0806	36	МК/Т/2018/0989	41	МК/Т/2017/0486	43	МК/Т/2018/1020
35	МК/Т/2018/0844	36	МК/Т/2018/0990	41	МК/Т/2018/0803	43	МК/Т/2018/1021
35	МК/Т/2018/0851	36	МК/Т/2018/1017	41	МК/Т/2018/0851	43	МК/Т/2018/1022
35	МК/Т/2018/0856	36	МК/Т/2018/1018	41	МК/Т/2018/0861	44	МК/Т/2018/0803
35	МК/Т/2018/0858	36	МК/Т/2018/1019	41	МК/Т/2018/0888	44	МК/Т/2018/1016

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED	МК/Т/2018/0992
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD	МК/Т/2018/1024
Amouage SAOC	МК/Т/2018/0528
Amouage SAOC	МК/Т/2018/0936
Amouage SAOC	МК/Т/2018/0937
Apotex Technologies Inc.	МК/Т/2018/0859
Caleres, Inc, a Delaware corporation	МК/Т/2018/0997

Cambridge Enterprise Limited	МК/Т/2018/0861
DANTE INTERNATIONAL S.A., with its registered office in Bucharest	МК/Т/2015/0777
Deciem Beauty Group Inc	МК/Т/2018/0217
Deutsche Telekom AG	МК/Т/2017/0801
Deva Holding A.Ş.	МК/Т/2018/0902
Deva Holding A.Ş.	МК/Т/2018/0903
DKH Retail Limited	МК/Т/2017/1254
Durata Therapeutics Holding C.V.	МК/Т/2016/0237
GREEN COLA LTD	МК/Т/2018/0869
GREEN COLA LTD	МК/Т/2018/0870
GREEN COLA LTD	МК/Т/2018/0871
HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A. also trading as "EKO ABEE"	МК/Т/2018/1028
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/2018/1053
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/2018/1054
INSAJDER PRODUKCIJA DOO	МК/Т/2018/0914
INSAJDER PRODUKCIJA DOO	МК/Т/2018/0915
Kandit d.o.o. Osjek	МК/Т/2018/0375
LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED	МК/Т/2018/0890
LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED	МК/Т/2018/0891
MALOUCHIS Iosif	МК/Т/2018/1052
Monster Energy Company, a Delaware corporation	МК/Т/2018/0878
NIHON NOHYAKU CO., LTD. a corporation duly organized and existing under the laws of Japan	МК/Т/2018/1030
PepsiCo, Inc.	МК/Т/2018/1031
PepsiCo, Inc.	МК/Т/2018/1032
PepsiCo, Inc.	МК/Т/2018/1033
PepsiCo, Inc.	МК/Т/2018/1034
PepsiCo, Inc.	МК/Т/2018/1036
Pfizer Inc.	МК/Т/2018/1010
PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	МК/Т/2018/0995
PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	МК/Т/2018/0892
S.C. Johnson & Son, Inc	МК/Т/2018/0883
S.C. Johnson & Son, Inc	МК/Т/2018/0884
The Procter & Gamble Company	МК/Т/2018/0864
The Procter & Gamble Company	МК/Т/2018/0794
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)	МК/Т/2018/1035
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)	МК/Т/2018/0904
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.	МК/Т/2018/0882
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.	МК/Т/2018/1062
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.	МК/Т/2018/1063



Twentieth Century Fox Film Corporation	МК/Т/2018/0888
ViiV Healthcare (No.4) Limited	МК/Т/2018/1042
ViiV Healthcare (No.4) Limited	МК/Т/2018/1064
Xiamen Tungsten Co., Ltd	МК/Т/2018/0896
Агенција за маркетинг, издавачка дејност и видеопродукција „МАРИЛИ“ Лидија ДООЕЛ	МК/Т/2018/1045
Балон Твистер ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/0860
Бучков Ламбе	МК/Т/2018/1026
Бучков Ламбе	МК/Т/2018/1027
ВЕГГ ТЕХНОЛОГИЈА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/0795
ГАРЕВСКА ИРЕНА	МК/Т/2018/0865
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ	МК/Т/2018/0876
Друштво за производство на мелнички, пекарски слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/2018/0856
Друштво за производство трговија и услуги ЃОЗЛЕМЕ ТАЈМ ДООЕЛ Кочани	МК/Т/2018/0911
Друштво за производство трговија и услуги СПАСИЌ-ГРУП ДООЕЛ Куманово	МК/Т/2018/0913
Друштво за производство трговија и услуги ЦИРЦЛЕ ДООЕЛ увоз-извоз Велес	МК/Т/2018/0887
Друштво за производство, преработка и трговија со земјоделски производи и саден материјал СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје	МК/Т/2018/0900
Друштво за производство, преработка и трговија со земјоделски производи и саден материјал СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје	МК/Т/2018/0901
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ Гостивар	МК/Т/2018/1000
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ Гостивар	МК/Т/2018/1001
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ Гостивар	МК/Т/2018/1002
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ Гостивар	МК/Т/2018/1003
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ Гостивар	МК/Т/2018/1004
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ Куманово	МК/Т/2018/0804
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ Куманово	МК/Т/2018/0805
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ Куманово	МК/Т/2018/0806
Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/1038
Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/1039
Друштво за производство, трговија и услуги ФУД ЛАБ ДОО Скопје	МК/Т/2018/1016
Друштво за производство, трговија услуги и транспорт ХИДРО КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/2018/0991
Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз ВАЛМАР дооел Кичево	МК/Т/2018/0918
Друштво за промет и услуги ТРИМАКС ДОО Скопје	МК/Т/2018/1007

Друштво за сервисирање, производство и трговија ЛТХ СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2018/0749
Друштво за спортски активности ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПОБЕДА АД Прилеп	МК/Т/2018/0851
Друштво за трговија и услуги АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/2018/0993
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт импорт Скопје	МК/Т/2018/0916
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД	МК/Т/2018/0858
Друштво за услуги и трговија БАДУ КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2018/0905
ЕЛЕКТРОПРОМЕТ	МК/Т/2018/1013
ЕМ МЕДИА ДОО Скопје	МК/Т/2016/1045
ЕМ МЕДИА ДОО Скопје	МК/Т/2016/1046
Занаетчија Златар Буши-Голд Селами Буши Скопје	МК/Т/2018/0797
Здружение за фитнес активности ФИТ ЛАЈФСТАЈЛ КЛУБ Куманово	МК/Т/2016/0920
Ивановска Лепојевик Даница	МК/Т/2018/0803
КАБТЕЛ д.о.о.е.л. Скопје	МК/Т/2018/0889
КЕГИ КОЛЕВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2018/0678
Олимпија Камчева Стојческа	МК/Т/2017/0486
Палензовска Електролюкс Силвана	МК/Т/2018/0844
Панде Марковски	МК/Т/2018/0695
Панде Марковски	МК/Т/2018/0696
Панде Марковски	МК/Т/2018/0697
Пашоја Пушка Пранвера	МК/Т/2015/1189
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	МК/Т/2018/1017
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	МК/Т/2018/1018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	МК/Т/2018/1019
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	МК/Т/2018/1020
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	МК/Т/2018/1021
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	МК/Т/2018/1022
СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје	МК/Т/2018/0989
СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје	МК/Т/2018/0990
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/2018/0879
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/2018/0880
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/2018/0881
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2018/0775
Халк Банка АД Скопје	МК/Т/2018/0793



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **26888** (151) 19/11/2018
(210) ТМ 2007/397 (220) 14/05/2007
(181) 14/05/2017
(450) 30/11/2018

(732) **FUTURE ENTERPRISES PTE LTD**
101 Geylang Lorong 23, Unit 05-03/04
Prosper House Singapore 388399, SG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

МАСТЕА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај, чај со овошни вкусови, зелен чај и
листови од чај

(111) **26790** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2008/1470 (220) 03/10/2008
(181) 03/10/2018
(450) 30/11/2018

(732) **АЛДИС Трејд ДОО**
ул. Ферид Бајрам бр.43, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) зелена, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: млеко и млечни производи, кафе,
капучино, инстант-кафе, инстант витамински
напивки, тестенини, шпагети, варен зеленчук,
варено овошје, грозје /суво/, замрзнато
овошје, зеленчук (салата од зеленчук),
конзервиран грашок, конзервиран зеленчук,

конзервирани шампињони /печурки/, леќа
/зеленчук/ конзервирана, мармалад, месо
(конзервирано месо), месо (месни екстракти),
овошје (конзервирано овошје), овошни
желиња, овошни салати, путер, пченка
(пченкарно масло), риба, риба (конзервирана
риба), рибини филети, јадења врз база на
риба, салами, салати. од зеленчук, сардини,
морски плодови /неживи/, сирење, сувомесни
производи, сушен зеленчук, туна, урми, џем,
бадеми, (слатки врз база на бадеми),
бисквити, бонбони, вафли, жита (снегулки од
сушени жита), какао (производи од какао),
карамел бонбони, марципан /слатки од шеќер
и бадем/, медени слатки, овошни слатки,
пастили /бонбони/, пржена пченка, пудинзи,
сладолед, сладолед (прашок за сладолед),
сладолед (средства за зацвстување на
сладоледот) слаткарски производи, слатки,
торти, украси за слатки /за јадење/за слатки,
чајни колачиња /мињони/, чоколада, млеко за
сончање, влошки, козметички памук,
чепкалки за уши, влажни шамичиња; за бебе,
влажни шамичиња за козметичка употреба,
прашоци за перење, шампони за бебе,
сапуни за бебе, средства за миене садови,
сапуни, крем-сапуни, кожени крпи, сунѓери,
сунѓери за миене садови, сунѓери-крпи,
абразивни крпи, жици за садови, средства за
чистење, светилки, козметички средства за
лична хигиена, парфеми, дезодоранси, пасти
за заби, бои за коса, лосиони, лосиони за
бричење, детски хартиени пелени, бела
техника

(111) **26813** (151) 13/11/2018
(210) ТМ 2009/259 (220) 23/03/2009
(181) 23/03/2019
(450) 30/11/2018

(732) **СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ**
ул."11 Октомври" бр. 7, 1000 Скопје, МК
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје

(540)



(591) бела и магента

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски и монетарни работи и работи врзани за недвижен имот

(111) **26889** (151) 20/11/2018
 (210) ТМ 2009/324 (220) 07/04/2009
 (181) 07/04/2019
 (450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи, трговија и услуги **ВЕНЕЦ АД** увоз-извоз Долни Дисан - Неготино, МК

(540)



(591) златна, бела, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и

природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(111) **26890** (151) 21/11/2018
 (210) ТМ 2009/403 (220) 29/04/2009
 (181) 29/04/2019
 (450) 30/11/2018

(300) 2005-120029 21/12/2005 JP

(732) **Shimano Inc.**

3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

(111) **26776** (151) 07/11/2018
 (210) ТМ 2011/1325 (220) 14/12/2011
 (181) 14/12/2021
 (450) 30/11/2018

(732) **ARTEKS d.o.o.,****Svetolika lazarevica 25, 31230 Arilje, RS**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; животинска кожа; торби и куфери
 кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за

кревети и маси
кл. 25 одела за машки, јакни, панталони, кошули, маици, палта, џинс, пижами, долна облека, вратоврски, ремени за панталони, обувки, патики, спортски обувки, кратки чорапи, тренерки, спортска облека, марами и марамчиња
кл. 35 рекламирањем водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **26789** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2011/1343 (220) 21/12/2011
(181) 21/12/2021
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВ ДООЕЛ Куманово с. Тронежа бб, 1300 Куманово, МК (540)



(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, тесто за слатки и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

(111) **26730** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2015/566 (220) 26/05/2015
(181) 26/05/2025
(450) 30/11/2018

(732) **Constantin Film-Holding GmbH**
Siebensterngasse 37, 1070 Vienna, AT

(740) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)

Constantin Film

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 носачи на податоци од сите видови, со или без податоци; магнетни носачи на податоци од сите видови; опрема, апарати и инструменти за снимање, складирање, трансфер и репродукција на слика и звук; видео касети, записи, CD-ROM-ови, CD-E-a; ДВД-а; развиени филмови; магнетни и оптички носачи на податоци; видео
кл. 41 забава; правење на аудиовизуелна продукција од сите видови, исто така филмови и видео филмови во или надвор од студиа, како и технички совети во врска со таквите активности; кинематографска филмска продукција и видео филмска продукција, изнајмување на долгометражни и видео филмови

(111) **26732** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2015/1004 (220) 09/10/2015
(181) 09/10/2025
(450) 30/11/2018

(732) **Toto Limited**

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски



Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) светло зелена, темно зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(111) **26845** (151) 16/11/2018
(210) ТМ 2016/206 (220) 25/02/2016
(181) 25/02/2026
(450) 30/11/2018

(732) **Адвокатско друштво Трпеноски**
ул. Аминта Трети бр. 37/22, Скопје, МК
(540)



(591) бела, сива и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 45 правни услуги

(111) **26785** (151) 07/11/2018
(210) ТМ 2016/621 (220) 16/06/2016
(181) 16/06/2026
(450) 30/11/2018

(732) **Стојчевски Томислав**
ул. Народни Херои бр. 21, Битола, МК
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

BONZITA

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) **26786** (151) 07/11/2018
(210) ТМ 2016/622 (220) 16/06/2016
(181) 16/06/2026
(450) 30/11/2018

(732) **Стојчевски Томислав**
ул. Народни Херои бр. 21, Битола, МК
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

VIVANOVA

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) **26820** (151) 14/11/2018
(210) ТМ 2016/771 (220) 08/08/2016
(181) 08/08/2026
(450) 30/11/2018

(300) 3173610 08/07/2016 UK
(732) **Amouage SAOC**
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр. 15а-13, 1000 Скопје
(540)

BEACH HUT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми;
мириси; етерични масла; козметика; лосиони
за коса; препарати за нега на косата и кожата;
креми и лосиони за тело и лицето; пудра;

препарати за употреба при бањање и туширање; деодоранси

(111) **26821** (151) 14/11/2018
(210) ТМ 2016/772 (220) 08/08/2016
(181) 08/08/2026
(450) 30/11/2018
(300) 2016725245 13/07/2016 RU
(732) **Amouage SAOC**
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

JOURNEY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми;
мириси; етерични масла; козметика; лосиони
за коса; препарати за нега на косата и кожата;
креми и лосиони за тело и лицето; пудра;
препарати за употреба при бањање и
туширање; деодоранси

(111) **26822** (151) 14/11/2018
(210) ТМ 2016/773 (220) 08/08/2016
(181) 08/08/2026
(450) 30/11/2018
(300) 87/119740 28/07/2016 US
(732) **Amouage SAOC**
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

MYTHS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми;
мириси; етерични масла; козметика; лосиони
за коса; препарати за нега на косата и кожата;
креми и лосиони за тело и лицето; пудра;

препарати за употреба при бањање и туширање; деодоранси

(111) **26823** (151) 14/11/2018
(210) ТМ 2016/807 (220) 22/08/2016
(181) 22/08/2026
(450) 30/11/2018

(300) 86/917,008 23/02/2016 US
(732) **Amgen Inc., (Delaware corporation)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

PUSHTRONEX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 инјектори за медицински намени;
системи за испорака на лек

(111) **26791** (151) 14/11/2018
(210) ТМ 2017/11 (220) 03/01/2017
(181) 03/01/2027
(450) 30/11/2018

(732) **Jaguar Land Rover Limited**
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, GB
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

JAGUAR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски хардвер; он-борд
компјутери за возила; компјутери за
автономно возење; он борд електронски
системи за обезбедување помош при возење
и паркирање; он борд електронски системи за
автоматско сопирање; он борд електронски



системи за помош при возење во лента или престојување; систем за одржување на постојана брзина во возилото; апаратура за контрола на брзината на возилото; компјутерски софтвер; автомотивен компјутерски софтвер и хардвер; компјутерски софтвер за употреба во врска со возила; телеметриски уреди за моторни возила и погонски апликации; електрични контролни табли; апаратура, инструменти и дисплеи за електронска контрола; сензори; опрема за безбедност на возилото; системи за безбедност и помош при возење; ласери за употреба во врска со возила; lidar апаратура за возила; радар апаратура за возила; камери за возила; онборд камери; акциони камери; паркинг сензори и ретровизор камери за возила; автомотивни мерни инструменти; електронска апаратура за прибирање мерења и примање податоци; компјутерски софтвер, мобилни апликации и безжичен пренос и приемна опрема за употреба во врска со автономно возење и возење без употреба на раце, карактеристики на безбедноста на автомобилот и функции на аларм или предупредување, предупредувања за спречување на несреќи и сообраќајни предупредувања; контролна единица за возење за возила; систем за помош на возачи за моторни возила; станици за полнење на електрични возила; апаратура и кабли за употреба при полнење на електрични возила; батерии за возила; електрични акумулатори, регулатори на волтажа, антени, електрични батерии и склопови; уреди за предупредување против кражба; аларм сензори; мерачи; инструментални табли и кластери; одометри; брзинометри; тахометри; температурни сензори; волтметри; амперметри; апаратура за тестирање; мерачи на близина; прекинувачи на електрично коло; комутатори; електрични кондензатори; електрични врски;

електрични кабли; електрични осигурувачи; кутии за електрични осигурувачи; електрична апаратура и инструменти за контрола за моторни возила и мотори/погони; електрични сензори; апаратура за гаснење пожари; мерачи; леќи за лампи; печатени електрични кола; електрични релеји; електрични прекинувачи; опрема за електрична инсталација; апаратура за тестирање; апаратура за снимање, пренос или репродукција на звук и слики; далечинска контрола за мотори; стартери за далечинска контрола за возила; светла за итно предупредување; систем за известување во случај на опасност; електронски интерфејс модули што се продаваат како интегрален дел од возилото; дисплеј табли за возила; електронски дисплеј системи за возачот за возила; аудио, аудиовизуелна или телекомуникациска опрема; радио апарат; in-sat системи за забава; опрема за репродукција на звук; телевизори; радио; ЦД плеери; звучници; слушалки; лични дигитални асистенти (PDA); таблет компјутери; мултимедијални уреди; MP3 или MP4 апарат и опрема; мобилни хард драјвери; USB драјвери; кутии и држачи за мобилни телефони, смартфони, компјутери, лични дигитални асистенти, лаптопи, ноутбук компјутери; полначи за мобилни телефони, смартфони, лаптопи и таблет компјутери; телефони; мобилни телефони; слушалки и додатоци за мобилен телефон и таблет компјутер; украси за телефони; позадини за телефони и таблети; инсталации за телефон во автомобил; медиуми за снимање; опрема за итно предупредување на автопат; термометри; компаси; калкулатори; електронска апаратура и инструменти за упатства и настава; електрична и научна апаратура за употреба при поправка и сервисирање на возила; магнети; метро за мерење; очила, очила за гледање, очила за

сонце, очила за возење, очила за скијање; кутии за очила, очила за сонце или очила за скијање; кациги за возачи; заштитна облека за возачи тркачи; безбедносни појаси и опрема за возачи и патници; апарат, ракавици и облека, сè за употреба за заштита од несреќи или повреди; глобален систем за позиционирање (GPS); системи за навигација составени од електронски предаватели, приемници, струјно/електрично коло, микропроцесори, софтвер за мобилен телефон и компјутер сите за употреба при навигација и сите интегрирани во моторно возило; електронски карти што може да се симнат (даунлодираат); опрема за безжичен пренос и прием; интерактивен мултимедијален софтвер; електрични врски; безжични контролери за далечинско набљудување и контрола на функцијата и статусот на другите електрични, електронски, сигнални системи и механички уреди за употреба во врска со возила и мотори/погони за возила; комуникациски апарат за пренос и прием на комуникации преку возила; компјутерски хардвер и софтвер за следење на однесувањето на возачите; сензори, компјутери и безжични примопредаватели за обезбедување поврзливост во рамките на возилото, меѓу возила, со целуларни телефони и со податочни центри; компјутерски хардвер, софтвер и електричен апарат за обезбедување тактилни, звучни и визуелни интерфејси за интеракција со присутните во возилото; опрема за безжичен пренос и прием за употреба во врска со компјутери на далечина за употреба во автомобили за следење, набљудување и дијагностицирање на одржувањето за возила и за обезбедување информации за возачите; софтвер за компјутерски апликации за употреба од страна на возачите и патниците во возилата за пристапување, гледање и интеракција со и симнување (даунлодирање)

на информации и забавна содржина; софтвер што може да се симне (даунлодира) и он-борд компјутерски софтвер што им обезбедува на корисниците далечински и во-возилото пристап до функциите на моторното возило и функциите во врска со безбедноста, удобноста, комуникацијата, забавата и навигацијата на возачот; дијагностички апарат составен од сензори за употреба при тестирање на функциите на возилото и во дијагностицирање на електричните и механичките проблеми на возилото; софтвер и софтверски апликации што ќе им овозможат на корисниците да ги следат и лоцираат украдените возила, да ја полнат електрониката, и да ги складираат и синхронизираат собраните персонализирани информации за корисникот и возилото; електронски интерфејс модули за жичен и безжичен интерфејс на мобилни телефони и електронски медиа плеери со автомотивен електричен систем; интегрирани електронски автоматски системи за возила; мобилни апликации што може да се симнат (даунлодираат); апликациски софтвер за употреба во или во врска со возила; компјутерски игри, софтвер за компјутерски игри; бази на податоци, збир на податоци, датотеки и софтвер во врска со 3Д печатење; бази на податоци, збир на податоци, датотеки и софтвер во врска со дизајнирање и производство на возила и нивни делови и додатоци; бази на податоци, збир на податоци, датотеки и софтвер во врска со дизајнирање и производство на реплика или модел на возила и нивни делови и додатоци; CAD софтвер и датотеки; датотеки со слики што може да се симнат (даунлодираат); електронски бази на податоци што содржат датотеки со слики; бази на податоци, збир на податоци, датотеки и софтвер во врска со шеми за краткотрајно изнајмување на автомобили; бази на податоци, збир на

податоци, датотеки и софтвер во врска со однесувањето на возачот на возилото; симулатори за симулирање на работење на копнени возила; виртуелни модели на возила или внатрешност на возила; софтвер и хардвер за виртуелна реалност; софтвер и хардвер за зголемена реалност; делови и фитинзи за кој било од погоренаведените стоки

кл. 12 моторни возила; копнени возила; беспилотни моторни возила [автономни моторни возила]; тркачки автомобили; powertrains (механизам за пренос на погон од мотор до тркала) за копнени возила; погони за копнени возила; мотори за копнени возила; погони за мотоцикли; мотори за мотоцикли; погони за велосипеди; мотори за велосипеди; погони за тркачки автомобили; потпирачи за рака на седиштата на возилото; торби за багаж специјално адаптирани да се сместат во просторот за багаж на возилата; торби за организирање на внатрешноста на автомобилот, мрежи и пепелници специјално адаптирани за монтирање во возила; потпирачи за глава на седиштата на возилото; покривки за потпирачи за глава на седиштата на возилото; заштита за ретровизор и украсни прекривки; прекривки за седиштата за автомобил; прекривки за тркалата за управување на возилото; прекривки што одговараат на возилата; тркала за возила; алуминиумски тркала; раткапна за тркала; бандажи за тркала; капак за тркало; средишен дел на капак за тркало; прекривки на тркалата; верижно тркало (ланчаник); спојлери за возила; прекривки за возила; седишта за возила; безбедносни седишта за возила; сигурносни појаси за возила; сигурносна опрема за возила; безбедносни сигнали [звучни] за возила; безбедносни и сигурносни уреди и опрема за возила против кражби; решетки за ладилник на возила; trim panel (поклопец за тело) на

возило; централна конзола за возило што се продава како дел од возилото и вклучува електронски интерфејси; велосипеди; трицикли; четирицикли; делови, фитинзи и дополнителна опрема за велосипеди, трицикли и четирицикли; колички и детски колички и нивни делови и додатоци; седишта за возила за бебе, новороденче и дете; делови и фитинзи за сите наведени стоки

(111) **26792** (151) 14/11/2018

(210) ТМ 2017/12 (220) 03/01/2017

(181) 03/01/2027

(450) 30/11/2018

(732) **Jaguar Land Rover Limited**

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, GB

(740) Друштво за застапување од областа

на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИК АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила; копнени возила; беспилотни моторни возила [автономни моторни возила]; тркачки автомобили; powertrains (механизам за пренос на погон од мотор до тркала) за копнени возила; погони за копнени возила; мотори за копнени возила; погони за мотоцикли; мотори за мотоцикли; погони за велосипеди; мотори за велосипеди; погони за тркачки автомобили; потпирачи за рака на седиштата на возилото; торби за багаж специјално адаптирани да се сместат во просторот за багаж на возилата; торби за организирање на внатрешноста на автомобилот, мрежи и пепелници специјално адаптирани за монтирање во возила;

потпирачи за глава на седиштата на возилото; покривки за потпирачи за глава на седиштата на возилото; заштита за ретровизор и украсни прекривки; прекривки за седиштата за автомобил; прекривки за тркалата за управување на возилото; прекривки што одговараат на возилата; тркала за возила; алуминиумски тркала; раткапна за тркала; бандажи за тркала; капак за тркало; средишен дел на капак за тркало; прекривки на тркалата; верижно тркало (ланчаник); спојлери за возила; прекривки за возила; седишта за возила; безбедносни седишта за возила; сигурносни појаси за возила; сигурносна опрема за возила; безбедносни сигнали [звучни] за возила; безбедносни и сигурносни уреди и опрема за возила против крајби; решетки за ладилник на возила; trim panel (поклопец за тело) на возило; централна конзола за возило што се продава како дел од возилото и вклучува електронски интерфејси; велосипеди; трицикли; четирицикли; делови, фитинзи и дополнителна опрема за велосипеди, трицикли и четирицикли; колички и детски колички и нивни делови и додатоци; седишта за возила за бебе, новороденче и дете; делови и фитинзи за сите наведени стоки

(111) **26806** (151) 15/11/2018
(210) ТМ 2017/54 (220) 25/01/2017
(181) 25/01/2027
(450) 30/11/2018

(732) **Хербе Алма доо Скопје**
ул. Никола Тесла бр. 11, Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 подготвување на храна и пијалоци, ресторански услуги, хотелско сместување

(111) **26726** (151) 06/11/2018
(210) ТМ 2017/111 (220) 09/02/2017
(181) 09/02/2027
(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги КАРГО ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Битола**

Солунска 192 а, Битола, МК
(540)



(591) бела, сина и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) **26810** (151) 13/11/2018
(210) ТМ 2017/659 (220) 03/07/2017
(181) 03/07/2027
(450) 30/11/2018

(732) **Société des Produits Nestlé S.A.**
1800 Vevey, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) бела, сива, сите нијанси на сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететска храна, напитки и супстанции прилагодени за медицинска и клиничка употреба; храна и хранливи супстанции за бебиња; млечни формули за бебиња; млеко во прав за бебиња; млечно брашно за

бебиња; додатоци на исхрана; додатоци на исхрана за медицинска употреба; хранливи и диететски додатоци за медицинска употреба; витамински препарати, препарати на база на минерали; растителни влакна, диететски; витамини; витамински препарати и супстанции; диететски и хранливи додатоци кл. 29 млеко и производи од млеко; млеко во прав; препарати и пијалаци на база на млеко; замени за млеко; напитки од млеко, во кои преовладува млеко; јогурт; соино млеко (замена за млеко)

(111) **26811** (151) 13/11/2018
(210) ТМ 2017/660 (220) 03/07/2017
(181) 03/07/2027
(450) 30/11/2018

(732) **Société des Produits Nestlé S.A.**
1800 Vevey, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

YOGOLINO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететска храна, напитки и супстанции прилагодени за медицинска и клиничка употреба; храна и хранливи супстанции за бебиња; млечни формули за бебиња; млеко во прав за бебиња; млечно брашно за бебиња; додатоци на исхрана; додатоци на исхрана за медицинска употреба; хранливи и диететски додатоци за медицинска употреба; витамински препарати, препарати на база на минерали; растителни влакна, диететски; витамини; витамински препарати и супстанции; диететски и хранливи додатоци кл. 29 млеко и производи од млеко; млеко во прав; препарати и пијалаци на база на млеко; замени за млеко; напитки од млеко, во кои

преовладува млеко; јогурт; соино млеко (замена за млеко)

(111) **26753** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2017/723 (220) 18/07/2017
(181) 18/07/2027
(450) 30/11/2018

(732) **"BELUPO lijekovi i kozmetika d.d."**

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

AGNIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 "фармацевтски производи за третман на дијабетис"

(111) **26724** (151) 05/11/2018
(210) ТМ 2017/739 (220) 21/07/2017
(181) 21/07/2027
(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги МАЈАМИ ДОО Идризово - Скопје**
ул. 1 бр. 101 Идризово, Скопје, МК
(540)



(591) сива и темно сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и скалдирање стока, организирање патувања

(111) **26815** (151) 15/11/2018
(210) ТМ 2017/1053 (220) 31/10/2017
(181) 31/10/2027

(450) 30/11/2018

(732) **Стедимарк ДООЕЛ Скопје**
ул.Горе Ѓоревски 64, општина Бутел,
Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хигиенски шамичиња, пелени за бебиња
(непропустливи гаќички)

кл. 16 пелени од хартија или целулоза за
еднократна употреба; пелени-гаќички од
хартија или целулоза за еднократна
употреба; шамичиња од хартија; шамичиња
од хартија за отстранување шминка
кл. 24 шамичиња од текстил
кл. 25 пелени од текстил, бебешки гаќички-
пелени; пелени за новороденчиња; пелени-
гаќички за доенчиња

(111) **26816** (151) 15/11/2018

(210) ТМ 2017/1054 (220) 31/10/2017

(181) 31/10/2027

(450) 30/11/2018

(732) **Стедимарк ДООЕЛ Скопје**
ул.Горе Ѓоревски 64, општина Бутел,
Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 марамчиња натопени со препарати за
вадење шминка; памук за козметичка
употреба

кл. 5 хигиенски влошки

кл. 16 хартија и производи од хартија,
вклучувајќи тоалетна хартија, крпи, салвети
за на маса, марамчиња од хартија;картон и
производи од картон, вклучувајќи нотеси од
кои се вадат страниците и работни фасцикли
кл. 21 чинии, послужавници и подметнувачи
за чаши, сите направени од картон и истите
за една употреба

(111) **26803** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2017/1065 (220) 03/11/2017

(181) 03/11/2027

(450) 30/11/2018

(732) **ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР дооел Скопје**
ул.Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка,
Ламела А, кат:3, 1000, Скопје, МК

(740) Ива Сотировска

бул.Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка,
Ламела А, кат:3, 1000, Скопје

(540)

Skopje Cocktail Week

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 коктейли, алкохолни пијалаци, виски,
измешани алкохолни пијалаци кои не се врз
база на пиво
кл. 41 забава, услуги на клубови [забава или
образование], известување за забави, ноќни
клубови, обука [третирање], организирање и
водење работилници [обука], практична
обука [демонстрирање] услуги на дискотеки
кл. 43 кафетерии [експрес ресторани],
служење храна и пијалаци, услуги во барови

(111) **26721** (151) 06/11/2018

(210) ТМ 2017/1096 (220) 15/11/2017

(181) 15/11/2027

(450) 30/11/2018

(732) **ВИН БРОКЕР АД Скопје**
ул. Франклин Рузвелт бр. 35, Скопје, МК
(540)



(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 посредување при осигурување

(111) **26777** (151) 14/11/2018

(210) ТМ 2017/1109 (220) 15/11/2017

(181) 15/11/2027

(450) 30/11/2018

(732) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони**

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) виолетова, жолта, сина, црна, зелена,
црвена, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 млечна чоколада

(111) **26778** (151) 14/11/2018

(210) ТМ 2017/1110 (220) 15/11/2017

(181) 15/11/2027

(450) 30/11/2018

(732) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони**

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) зелена, кафена, бела, црвена, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадни бонбони

(111) **26779** (151) 14/11/2018

(210) ТМ 2017/1111 (220) 15/11/2017

(181) 15/11/2027

(450) 30/11/2018

(732) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони**

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) зелена, бела, црвена, златна, сина,
жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 млечна чоколада

(111) **26780** (151) 14/11/2018
 (210) ТМ 2017/1112 (220) 15/11/2017
 (181) 15/11/2027
 (450) 30/11/2018
 (732) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони**
ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) зелена, кафена, бела, црвена, златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чоколаден десерт

(111) **26781** (151) 14/11/2018
 (210) ТМ 2017/1113 (220) 15/11/2017
 (181) 15/11/2027
 (450) 30/11/2018
 (732) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони**
ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) црвена, златна, сина, жолта, црна, кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 млечна чоколада

(111) **26782** (151) 14/11/2018
 (210) ТМ 2017/1114 (220) 15/11/2017
 (181) 15/11/2027
 (450) 30/11/2018
 (732) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони**
ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) розева, виолетова, жолта, црна, зелена, сина, златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 млечна чоколада

(111) **26784** (151) 14/11/2018
 (210) ТМ 2017/1115 (220) 15/11/2017
 (181) 15/11/2027
 (450) 30/11/2018
 (732) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони**
ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК
 (540)





(591) сина, жолта, кафена, црвена, златна,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 млечна чоколада

(111) **26783** (151) 15/11/2018
(210) ТМ 2017/1123 (220) 20/11/2017
(181) 20/11/2027
(450) 30/11/2018

(732) **ДППУ Вамаско ДООЕЛ**
ул. Булевар 8ми Септември бр. 56,
Скопје, МК
(540)



(591) црвена, зелена, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 стакло и ПВЦ прозорци и врати

(111) **26826** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2017/1158 (220) 01/12/2017
(181) 01/12/2027
(450) 30/11/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка**
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)

Alkafert

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 губрива

(111) **26827** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2017/1195 (220) 11/12/2017
(181) 11/12/2027
(450) 30/11/2018

(732) **ENNELIN LTD**
2nd Floor, Block A, Stapleton House, 110
Clifton Street, Company No. 09735135, GB
(740) **МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ**
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

H-FOUR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; компјутерски
софтвер за изработка, запишување,
скенирање, пренос, зачувување,
индексирање, пребарување, навигација,
анализа, филтрирање, споредување,
екстракција, пристап, споделување и
печатење на податоци и документи;
компјутерски софтвер кој на корисниците им
овозможува вчитување, преземање,
објавување, пристап, креирање, уредување,
договарање, индексирање, приказ,
споделување, размена, филтрирање и/или
коментирање на податоци, текст,
информативни документи или слики преку
компјутерски и комуникациони мрежи и
Интернет; софтвер за размена на датотеки;
компјутерски софтвер за употреба во врска
со финансии, вложувања и хартии од
вредност; компјутерски софтвер за употреба
во врска со договорна документација;
компјутерски софтвер за употреба во
колаборативен процес на подготовка на
документи; компјутерски софтвер кој
дозволува споделување на коментари за
документи и податоци; компјутерски софтвер
за конвертирање на слики од документи во
електронски формат; дигитални формати на
фајлови
кл. 36 финансиски услуги, услуги поврзани со

трансакции на пазарот на капитал; пружање на информации во врска со финансиски трансакции; информативни услуги поврзани со финансиски хартии од вредност; обезбедување на податоци во врска со финансиски трансакции; услуги на советување и консултантски услуги поврзани со сите претходно наведени услуги кл. 38 овозможување на пристап на документи зачувани во електронска форма во централните датотеки заради советување од далечина; овозможување на пристап на Интернет платформа; електронски пренос на документи; пренос на компјутерски документи

кл. 42 програмирање на софтвер; дизајнирање и развој на системи за чување на податоци; овозможување на привремена употреба на софтвер кој не може да се презема заради изработка, запишување, компресирање, пренос, зачувување, индексирање, пребарување, навигација, анализа, споредување, екстракција, пристап, споделување и печатење на податоци, договори и документи; овозможување на привремена употреба на онлајн софтвер кој не може да се презема заради користење во врска со финансии, финансиско тргување, инвестирања, хартии од вредност и договорна документација; програмирање на софтвер за Интернет платформи; пружање на платформа со технологија која им овозможува на интернет корисниците изработување, вчитување, преземање, уредување, приказ, споделување, размена и филтрирање на документи, договори, податоци, информации, слики и мултимедијали содржини; одржување на компјутерски софтвер; ажурирање на компјутерски софтвер; инсталирање на компјутерски софтвер; услуги на поправка на компјутерски софтвер; дизајнирање и развој на компјутерски софтвер; изнајмување на

компјутерски софтвер; закуп на компјутерски софтвер; хостирање на веб портали; дизајнирање на веб портали; скенирање и дигитализација на фајлови и документи; електронско зачувување на фајлови и документи; хостирање на платформи на Интернет; платформа како услуга [PAAS]; услуги на софтвер како услуга [SAAS]; консултантски, информативни и советодавни услуги поврзани со сите претходно наведени услуги; конверзија во формат на електронски фајл

кл. 45 правни услуги; услуги на правна поддршка; услуги на подготовка на правни документи

(111) **26828** (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2017/1196 (220) 11/12/2017

(181) 11/12/2027

(450) 30/11/2018

(732) **ENNELIN LTD**

2nd Floor, Block A, Stapleton House, 110 Clifton Street, Company No. 09735135, GB

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)



(591) тиркизна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за изработка, запишување, скенирање, пренос, зачувување, индексирање, пребарување, навигација, анализа, филтрирање, споредување,



екстракција, пристап, споделување и печатење на податоци и документи; компјутерски софтвер кој на корисниците им овозможува вчитување, преземање, објавување, пристап, креирање, уредување, договарање, индексирање, приказ, споделување, размена, филтрирање и/или коментирање на податоци, текст, информативни документи или слики преку компјутерски и комуникациони мрежи и Интернет; софтвер за размена на датотеки; компјутерски софтвер за употреба во врска со финансии, вложувања и хартии од вредност; компјутерски софтвер за употреба во врска со договорна документација; компјутерски софтвер за употреба во колаборативен процес на подготовка на документи; компјутерски софтвер кој дозволува споделување на коментари за документи и податоци; компјутерски софтвер за конвертирање на слики од документи во електронски формат; дигитални формати на фајлови

кл. 36 финансиски услуги, услуги поврзани со трансакции на пазарот на капитал; пружање на информации во врска со финансиски трансакции; информативни услуги поврзани со финансиски хартии од вредност; обезбедување на податоци во врска со финансиски трансакции; услуги на советување и консултантски услуги поврзани со сите претходно наведени услуги
кл. 38 овозможување на пристап на документи зачувани во електронска форма во централните датотеки заради советување од далечина; овозможување на пристап на Интернет платформа; електронски пренос на документи; пренос на компјутерски документи

кл. 42 програмирање на софтвер; дизајнирање и развој на системи за чување на податоци; овозможување на привремена употреба на софтвер кој не може да се

презема заради изработка, запишување, компресирање, пренос, зачувување, индексирање, пребарување, навигација, анализа, споредување, екстракција, пристап, споделување и печатење на податоци, договори и документи; овозможување на привремена употреба на онлајн софтвер кој не може да се презема заради користење во врска со финансии, финансиско тргување, инвестирања, хартии од вредност и договорна документација; програмирање на софтвер за Интернет платформи; пружање на платформа со технологија која им овозможува на интернет корисниците изработување, вчитување, преземање, уредување, приказ, споделување, размена и филтрирање на документи, договори, податоци, информации, слики и мултимедијали содржини; одржување на компјутерски софтвер; ажурирање на компјутерски софтвер; инсталирање на компјутерски софтвер; услуги на поправка на компјутерски софтвер; дизајнирање и развој на компјутерски софтвер; изнајмување на компјутерски софтвер; закуп на компјутерски софтвер; хостирање на веб портали; дизајнирање на веб портали; скенирање и дигитализација на фајлови и документи; електронско зачувување на фајлови и документи; хостирање на платформи на Интернет; платформа како услуга [PAAS]; услуги на софтвер како услуга [SAAS]; консултантски, информативни и советодавни услуги поврзани со сите претходно наведени услуги; конверзија во формат на електронски фајл

кл. 45 правни услуги; услуги на правна поддршка; услуги на подготовка на правни документи

(111) **26723** (151) 06/11/2018
(210) ТМ 2017/1242 (220) 21/12/2017
(181) 21/12/2027

(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство, трговија и услуги НИДО ГЛОБАЛ ТЕКСТИЛЕ ДООЕЛ Кочани

ул. Тодосија Паунов бр. 32, Кочани, МК

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, портокалова, светло виолетова, темно виолетова, сина, светло зелена, темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

(111) **26722** (151) 06/11/2018

(210) ТМ 2017/1243 (220) 22/12/2017

(181) 22/12/2027

(450) 30/11/2018

(732) Друштво за трговија, производство и проектирање ПИРАМИД БИЛДИНГ

СОЛУШНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул.

БУЛЕВАР АВНОЈ бр.60 локал 3, Скопје-

Аеродром

, МК

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Сава Ковачевиќ бр.47а лок.бр.10, 1000,

Скопје

(540)



(591) бела, црна, окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции, градежни работи, поправки, инсталациски услуги,

поставување подни и зидни облоги

кл. 42 инженерство, проектирање во областа на архитектура и градежништво

(111) **26804** (151) 15/11/2018

(210) ТМ 2018/66 (220) 02/02/2018

(181) 02/02/2028

(450) 30/11/2018

(732) Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт Скопје

ул. Сава Ковачевиќ бр. 1-4, Скопје, МК

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)



кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски софтвер за социјално вмрежување; алатки за развивање на компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за употреба како интерфејс за програмирање апликации (API); интерфејс за програмирање апликации (API) за употреба во развојот на софтверските апликации; интерфејс за програмирање апликации (API) за компјутерски софтвер кој ги потпомогнува онлајн за социјалното вмрежување и за вчитување, прикачување, симнување, и менаџмент на податоци; компјутерски софтвер за креирање, раководење и комуницирање со онлајн заедницата; компјутерски софтвер за организирање настани; компјутерски софтвер за креирање, уредување, прикачување, пристапување, прикажување, стриминг, гледање, тагирање, поврзување, забележување, покажување чувства за, коментирање на, вградување, пренесување, и споделување или на друг начин обезбедување електронски медиуми или компјутерски информации и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за изменување и овозможување пренос на слики, аудиовизуелна и видео содржина; компјутерски софтвер за уредување, собирање, организирање, изменување, пренос, споделување и складирање на податоци и информации; компјутерски софтвер за е-трговија за симнување кој им дозволува на корисниците да извршат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи; софтвер за испраќање електронски сигнални пораки, известувања и потсетници; софтвер за пренесување на налози; софтвер за испраќање и примање на електронски пораки; компјутерски софтвер за пребарување; магнетски кодирани картички за подарок; компјутерски софтвер за употреба

во креирање, раководење, мерење и ширење на рекламирањето на други лица; сервер за реклами, особено компјутерски сервер за услугите пристап складирање реклами и доставување реклами до вебстрани; софтвер за виртуелни реални игри; компјутерски хардвер за виртуелни реални игри; компјутерски периферни уреди; софтвер за виртуална реалност што се користи за да овозможи компјутерите, управувачките табли за видео игри, рачните управувачки табли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедат искуства на виртуелна реалност; софтвер за електронски игри за безжични уреди; софтвер за електронски игри за рачни симнување, постирање, блогирање, преку менаџирање, електронски уреди; програми за видео и компјутерски игри; периферни уреди за носење за компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за компјутерски игри; програми за електронски игри за симнување; софтвер за компјутерски игри; слушалки за употреба со компјутери; ласерска опрема за немедицински цели; периферни компјутерски уреди за носење; периферни уреди; компјутерски софтвер комуникација; софтвер за далечинска зголемена реалност за употреба во мобилни уреди за интегрирање електронски податоци со реална светска околина со цел за забава, образование, игри, комуникација и социјално вмрежување; софтвер за симнување во природата на мобилната апликација за пристапување и гледање текст, слики и електронски податоци поврзани со конференции во областа на развојот на софтвери компјутерски софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање и одржување на мобилни софтверски

апликации за преносливи електронски комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни компјутери и таблет компјутери; компјутерски софтвер за конвертирање природни јазици во машински извршливи команди; компјутерски софтвер, имено, интерфејс за преведување за овозможување интеракција помеѓу луѓето и машините; компјутерски софтвер во областа на вештачката интелигенција; алатки за развој на компјутерски софтвер за да им овозможи на мобилните софтверски апликации пристап во позадински услуги; имено, складирање на податоци, брзи известувања и менаџмент на корисници кл. 35 маркетинг, рекламирање и промотивни услуги; услуги за истражување на пазарот и информациона услуги; промовирање на стоки и услуги за други преку компјутер и комуникациски мрежи; бизнис и услуги за рекламирање, особено, медиумско планирање и медиумско купување за други; бизнис и услуги за рекламирање, особено, услуги за рекламирање за следење на рекламниот учинок, за раководење, дистрибуција и услуги за рекламирање, за анализирање на рекламните податоци, за пријавување на податоци за оптимизирање рекламирање, на и за перформансите на рекламирање; консултантски услуги во полето на рекламирањето, особено, прилагодување на напорите за маркетинг на други; услуги за комерцијални информирање, особено, служење реклами за обезбедување на извештаи, насочено рекламирање, и раководење со електронско зачувани реклами, за употреба на глобалната компјутерска мрежа; олеснување на размена и продажба на услуги и производи од трета страна преку компјутер и комуникациски мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои има широк спектар на производи за широка потрошувачка на други, картички за подарок,

и испорака на дигитални медиуми, слушалки за виртуелната реалност, и содржина и податоци за виртуелната реалност; обезбедување на онлајн место за маркетинг на продавачите на стоки и услуги; обезбедување на онлајн олеснување за поврзување на продавачите и купувачите; обезбедување на онлајн олеснување за информирањето на потрошувачите во полето за подароци; промовирање на добра и услуги за други преку обезбедување на онлајн олеснување преку истакнување на предлози за подароци; бизнис вмрежување; услуги на вработување и примање; услуги за рекламирање и дистрибуирање информации, особено, обезбедување на доверлив простор за рекламирање преку глобалната компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн компјутерски бази на податоци и онлајн пребарувања во бази на податоци во полето на доверливоста; при-пејд услуги за картички за подароци, особено, издавање на сертификат за картичка за подарок што може да бидат надоместоци за стоки и услуги; добротворни услуги, особено промоција на јавната свест во врска со добротворни, филантропски, волонтерски, јавни услуги и услуги во врска со заедницата и хуманитарни активности; обезбедување на натпреварувачки и стимулирачки наградни програми наменети за препознавање, наградување и охрабрување на поединец и група која учествува во самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни програми и услуги на заедницата и хуманитарни активности и споделување на производ од креативна работа; организирање на изложби и настани во полето за развој на софтвер и хардвер за комерцијални и цели за рекламирање; услуги на здружение што ги промовираат интересите на професионалците и бизнисите во полето за



развој на мобилната софтвер апликација услуги на обработка на финансиски трансакции, особено, расчистување и порамнување на финансиските трансакции преку компјутер и комуникациски мрежи; електронска обработка и пренос на податоци за плаќање на сметки за корисниците на компјутер и комуникациските мрежи; услуги за електронски трансфер на средства; услуги на плаќање на сметки; услуги на финансиска размена, особено, обезбедување на виртуелни валути за користење од страна на членовите на онлајн заедница преку компјутер и комуникациски мрежи кл. 38 услуги на споделување фотографии и видеа, особено, електронски пренос на дигитални фајлови за фотографии, видеа и аудио визуелна содржина помеѓу интернет корисниците; телекомуникации; овозможување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; телекомуникациски услуги, особено електронски пренос на електронски медиуми, податоци, пораки, графика, слики, аудио, видео и информации; обезбедување онлајн форуми за комуникација на теми од општиот интерес; обезбедување онлајн комуникациски линкови кои пренесуваат мобилни уреди и интернет корисници на други локални и глобални онлајн локации; обезбедување пристап до вебстрани на трети лица или до други електронски содржини на трети лица преку универзално приклучување; обезбедување онлајн услуги преку соби за разговор (chat rooms), маил и брзи пораки, и електронски огласни табли; аудио, текст и видео емитувачки услуги преку компјутер или други комуникациски мрежи, особено прикачување, постирање, прикажување, изменување, тагирање и електронско пренесување на податоци, информации, аудио и видео; услуги на глас преку интернет протокол

(VoIP); услуги на телефонски комуникации; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областа на социјалното вмрежување, социјалното претставување и запознавање

кл. 41 услуги за забава; обезбедување на компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци за образовна, рекреативна и забавна употреба во областа на забавата и во областите на средните, студентските, социјалните и заедничките интересни групи; услуги на споделување фотографии и видеа; електронски издавачки услуги за други; услуги за забава, особено овозможување интерактивни и услуги за игри за повеќе играчи и за еден играч за игри кои се играат преку компјутер или комуникациски мрежи; обезбедување информации за онлајн компјутерски игри и видео игри преку компјутер или организирање комуникациски и мрежи; спроведување на натпревари и потпомагање настани за играчи на видео игри и играчи на компјутерски игри; обезбедување онлајн ресурси за развивачите на софтвер; натпреварувачки и стимулирачки наградни програми дизајнирани да ги препознае, награди и поттикне поединците и групите кои се вклучуваат во услуги на само-подобрување, самореализација, хуманитарни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги на заедницата и хуманитарни активности и споделување на производите од креативната работа; организирање и спонзорирање натпреварувачки и стимулирачки наградни програми за развивачите на софтвер; објавување на образовни материјали, особено објавување на книги, списанија, весници и електронски публикации; образовни услуги, особено организирање и спроведување конференции, курсеви, семинари и онлајн обука во областа на рекламирањето, маркетингот, социјалното

вмрежување, интернетот и социјалните медиуми и дистрибуцијата на материјали за курсот во врска со тоа; онлајн списанија, особено блогови (blogs) во кој е дефинирана содржината на корисниците; образовни услуги, особено обезбедување виртуелно реални игри, интерактивна забава и виртуелно

реална содржина; обезбедување компјутерска игра за користење на целата мрежа од корисниците на мрежа; обезбедување онлајн зголемени реалност игри; образовни обезбедување услуги, онлајн видео особено игри; организирање изложби во областа на интерактивната забава, виртуелната реалност, потрошувачката електроника и забавната индустрија на видео игри за културни или образовни цели; организирање и спроведување образовни конференции; организирање изложби и настани во областа на развојот на софтвер за образовни цели; образовни услуги, имено организирање и спроведување конференции и семинари во областа на вештачката интелигенција и интернетот на предмети кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги, особено креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи и настани, да учествуваат во дискусии и да се вклучуваат во социјално, деловно и вмрежување во заедницата; компјутерски услуги, особено хостирање електронски капацитети за други за организирање и водење состаноци, настани и интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; компјутерски услуги како прилагодени веб страници што промовираат информации дефинирани од корисникот или назначени, лични профили, аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; компјутерски услуги, особено обезбедување пребарувачи за добивање податоци на

глобална компјутерска мрежа; обезбедување веб сајт што промовира технологија која овозможува он-лајн корисниците да креираат лични профили промовирајќи информации за социјално и деловно вмрежување и да ги пренесуваат и споделуваат таквите информации меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување времено користење на софтверски апликации што не се симнуваат за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница и пренос на аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; услуги на ASP, особено, хостирање компјутерски софтверски апликации на други; ASP што промовира софтвер за да овозможи или олесни креирање, уредување, симнување, постирање, блогирање, аотирање, пристапување, прикажување, стриминг, покажување прикачување, гледање, тагирање, поврзување, емоција за, коментирање на, вградување, пренесување и споделување или поинаку обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување услуга на он-лајн мрежа што овозможува корисниците да ги пренесат податоците за личниот идентитет во и да ги споделат податоците за личниот идентитет со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување информации од индекси и бази на информации што може да се пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графики, електронски медиуми, фотографски слики и аудио-визуелни информации, на компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување софтвер за е-трговија што не може да се симне за да им се овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; компјутерски услуги, особено, ASP што промовира API софтвер за да им



возможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; услуги на софтвер како промовираат услуга софтвер испраќање предупредувања за електронски пораки, за пренесување на налози и испраќање и примање на електронски пораки, и да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување времено користење на он-лајн софтвер што не може да се симне за употреба при раководење, мерење и следење реклами за други; ASP што промовира API софтвер за раководење, следење известување и мерење на медиумско планирање, медиумско купување и

рекламирање за други; провајдер на он-лајн платформа за купување реклами, особено, обезбедување на софтверски програми што не може да се симнат за да им се овозможи на купувачите и продавачите на он-лајн рекламирање да купуваат и продаваат рекламен инвентар; платформа како услуга (PAAS) што промовира компјутерска софтверска платформа за употреба при купување и ширење на реклама; ASP што промовира софтвер за употреба при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, таргетирање, анализирање, испорака и известување за он-лајн рекламирање и маркетинг; ASP што промовира софтвер за употреба при дизајнирање и раководење со он-лајн рекламни и маркетинг кампањи; дизајнирање и развивање софтвер за компјутерски игри и софтвер за видео игри за употреба со компјутери, програмски систем за видео игри и компјутерски мрежи; развивање на компјутерски хардвер за компјутерски игри; услуги за развивање на

видео игра; обезбедување он-лајн сајтови што им даваат на корисниците можност да прикачуваат, модифицираат и споделуваат содржина и податоци за виртуелна реалност; услуги на дизајн, инженерство, истражување, развој и тестирање во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на хиперлинкови; технички консултации во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на обезбедување времена хиперлинкови; употреба на компјутерски софтвер што не може да се симне што овозможува развој, проценка, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни уреди за електронска комуникација, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни компјутери и компјутерски таблети; едукативни услуги, имено, организирање и водење конференции и семинари во областа на вештачка интелигенција и интернет на нешта (IoT) кл. 45 услуги на социјално претставување, вмрежување и запознавање; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување, социјално претставување и запознавање; обезбедување социјални услуги и информации во областа на личниот развој, особено самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги во заедницата, и хуманитарни активности; обезбедување услуги на автентификација при трансакции на е-трговија; обезбедување на автентификација на корисник при електронски трансфер на средства, трансакции на кредитна и дебитна картичка и електронски чек преку глобална компјутерска мрежа

(111) 26805

(151) 15/11/2018

(210) ТМ 2018/67 (220) 02/02/2018

(181) 02/02/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт Скопје**

ул. Сава Ковачевиќ бр. 1-4, Скопје, МК

(740) **ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ**

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

(540)

fa<ulteti.mk

(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски софтвер за социјално вмрежување; алатки за развивање на компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за употреба како интерфејс за програмирање апликации (API); интерфејс за програмирање апликации (API) за употреба во развојот на софтверските апликации; интерфејс за програмирање апликации (API) за компјутерски софтвер кој ги потпомогнува онлајн за социјалното вмрежување и за вчитување, прикачување, симнување, и менаџмент на податоци; компјутерски софтвер за креирање, раководење и комуницирање со онлајн заедницата; компјутерски софтвер за организирање настани; компјутерски софтвер за креирање, уредување, прикачување, пристапување, прикажување, стриминг, гледање, тагирање, поврзување, забележување, покажување чувства за, коментирање на, вградување, пренесување, и споделување или на друг начин обезбедување електронски медиуми или компјутерски информации и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за изменување и овозможување пренос на слики,

аудиовизуелна и видео содржина; компјутерски софтвер за уредување, собирање, организирање, изменување, пренос, споделување и складирање на податоци и информации; компјутерски софтвер за е-трговија за симнување кој им дозволува на корисниците да извршат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи; софтвер за испраќање електронски сигнални пораки, известувања и потсетници; софтвер за пренесување на налози; софтвер за испраќање и примање на електронски пораки; компјутерски софтвер за пребарување; магнетски кодирани картички за подарок; компјутерски софтвер за употреба во креирање, раководење, мерење и ширење на рекламирањето на други лица; сервер за реклами, особено компјутерски сервер за услугите пристап складирање реклами и доставување реклами до вебстрани; софтвер за виртуелни реални игри; компјутерски хардвер за виртуелни реални игри; компјутерски периферни уреди; софтвер за виртуална реалност што се користи за да овозможи компјутерите, управувачките табли за видео игри, рачните управувачки табли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедат искуства на виртуелна реалност; софтвер за електронски игри за безжични уреди; софтвер за електронски игри за рачни симнување, постирање, блогирање, преку менаџирање, електронски уреди; програми за видео и компјутерски игри; периферни уреди за носење за компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за компјутерски игри; програми за електронски игри за симнување; софтвер за компјутерски игри; слушалки за употреба со компјутери; ласерска опрема за



немедицински цели; периферни компјутерски уреди за носење; периферни уреди; компјутерски софтвер комуникација; софтвер за далечинска зголемена реалност за употреба во мобилни уреди за интегрирање електронски податоци со реална светска околина со цел за забава, образование, игри, комуникација и социјално вмрежување; софтвер за симнување во природата на мобилната апликација за пристапување и гледање текст, слики и електронски податоци поврзани со конференции во областа на развојот на софтвери компјутерски софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносливи електронски комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни компјутери и таблет компјутери; компјутерски софтвер за конвертирање природни јазици во машински извршливи команди; компјутерски софтвер, имено, интерфејс за преведување за овозможување интеракција помеѓу луѓето и машините; компјутерски софтвер во областа на вештачката интелигенција; алатки за развој на компјутерски софтвер за да им овозможи на мобилните софтверски апликации пристап во позадински услуги; имено, складирање на податоци, брзи известувања и менаџмент на корисници кл. 35 маркетинг, рекламирање и промотивни услуги; услуги за истражување на пазарот и информациона услуги; промовирање на стоки и услуги за други преку компјутер и комуникациски мрежи; бизнис и услуги за рекламирање, особено, медиумско планирање и медиумско купување за други; бизнис и услуги за рекламирање, особено, услуги за рекламирање за следење на рекламниот учинок, за раководење, дистрибуција и услуги за рекламирање, за анализирање на рекламните податоци, за

пријавување на податоци за оптимизирање рекламирање, на и за перформансите на рекламирање; консултантски услуги во полето на рекламирањето, особено, прилагодување на напорите за маркетинг на други; услуги за комерцијални информирање, особено, служење реклами за обезбедување на извештаи, насочено рекламирање, и раководење со електронско зачувани реклами, за употреба на глобалната компјутерска мрежа; олеснување на размена и продажба на услуги и производи од трета страна преку компјутер и комуникациски мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои има широк спектар на производи за широка потрошувачка на други, картички за подарок, и испорака на дигитални медиуми, слушалки за виртуелната реалност, и содржина и податоци за виртуелната реалност; обезбедување на онлајн место за маркетинг на продавачите на стоки и услуги; обезбедување на онлајн олеснување за поврзување на продавачите и купувачите; обезбедување на онлајн олеснување за информирањето на потрошувачите во полето за подароци; промовирање на добра и услуги за други преку обезбедување на онлајн олеснување преку истакнување на предлози за подароци; бизнис вмрежување; услуги на вработување и примање; услуги за рекламирање и дистрибуирање информации, особено, обезбедување на доверлив простор за рекламирање преку глобалната компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн компјутерски бази на податоци и онлајн пребарувања во бази на податоци во полето на доверливоста; при-пејд услуги за картички за подароци, особено, издавање на сертификат за картичка за подарок што може да бидат надоместоци за стоки и услуги; добротворни услуги, особено промоција на јавната свест во врска со добротворни, филантропски, волонтерски, јавни услуги и

услуги во врска со заедницата и хуманитарни активности; обезбедување на натпреварувачки и стимулирачки наградни програми наменети за препознавање, наградување и охрабрување на поединец и група која учествува во самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни програми и услуги на заедницата и хуманитарни активности и споделување на производ од креативна работа; организирање на изложби и настани во полето за развој на софтвер и хардвер за комерцијални и цели за рекпамирање; услуги на здружение што ги промовираат интересите на професионалците и бизнисите во полето за развој на мобилната софтвер апликација услуги на обработка на финансиски трансакции, особено, расчистување и порамнување на финансиските трансакции преку компјутер и комуникациски мрежи; електронска обработка и пренос на податоци за плаќање на сметки за корисниците на компјутер и комуникациските мрежи; услуги за електронски трансфер на средства; услуги на плаќање на сметки; услуги на финансиска размена, особено, обезбедување на виртуелни валути за користење од страна на членовите на онлајн заедница преку компјутер и комуникациски мрежи кл. 38 услуги на споделување фотографии и видеа, особено, електронски пренос на дигитални фајлови за фотографии, видеа и аудио визуелна содржина помеѓу интернет корисниците; телекомуникации; овозможување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; телекомуникациски услуги, особено електронски пренос на електронски медиуми, податоци, пораки, графика, слики, аудио, видео и информации; обезбедување онлајн форуми за комуникација на теми од општиот интерес;

обезбедување онлајн комуникациски линкови кои пренесуваат мобилни уреди и интернет корисници на други локални и глобални онлајн локации; обезбедување пристап до вебстрани на трети лица или до други електронски содржини на трети лица преку универзално приклучување; обезбедување онлајн услуги преку соби за разговор (chat rooms), маил и брзи пораки, и електронски огласни табли; аудио, текст и видео емитувачки услуги преку компјутер или други комуникациски мрежи, особено прикачување, постирање, прикажување, изменување, тагирање и електронско пренесување на податоци, информации, аудио и видео; услуги на глас преку интернет протокол (VoIP); услуги на телефонски комуникации; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областа на социјалното вмрежување, социјалното претставување и запознавање

кл. 41 услуги за забава; обезбедување на компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци за образовна, рекреативна и забавна употреба во областа на забавата и во областите на средните, студентските, социјалните и заедничките интересни групи; услуги на споделување фотографии и видеа; електронски издавачки услуги за други; услуги за забава, особено овозможување интерактивни и услуги за игри за повеќе играчи и за еден играч за игри кои се играат преку компјутер или комуникациски мрежи; обезбедување информации за онлајн компјутерски игри и видео игри преку компјутер или организирање комуникациски и мрежи; спроведување на натпревари и потпомагање настани за играчи на видео игри и играчи на компјутерски игри; обезбедување онлајн ресурси за развивачите на софтвер; натпреварувачки и стимулирачки наградни програми дизајнирани да ги препознае, награди и поттикне поединците и



групите кои се вклучуваат во услуги на само-подобрување, самореализација, хуманитарни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги на заедницата и хуманитарни активности и споделување на производите од креативната работа; организирање и спонзорирање натпреварувачки и стимулирачки наградни програми за развивачите на софтвер; објавување на образовни материјали, особено објавување на книги, списанија, весници и електронски публикации; образовни услуги, особено организирање и спроведување конференции, курсеви, семинари и онлајн обука во областа на рекламирањето, маркетингот, социјалното вмрежување, интернетот и социјалните медиуми и дистрибуцијата на материјали за курсот во врска со тоа; онлајн списанија, особено блогови (blogs) во кој е дефинирана содржината на корисниците; образовни услуги, особено обезбедување виртуелно реални игри, интерактивна забава и виртуелно

реална содржина; обезбедување компјутерска игра за користење на целата мрежа од корисниците на мрежа; обезбедување онлајн зголемени реалност игри; образовни обезбедување услуги, онлајн видео особено игри; организирање изложби во областа на интерактивната забава, виртуелната реалност, потрошувачката електроника и забавната индустрија на видео игри за културни или образовни цели; организирање и спроведување образовни конференции; организирање изложби и настани во областа на развојот на софтвер за образовни цели; образовни услуги, имено организирање и спроведување конференции и семинари во областа на вештачката интелигенција и интернетот на предмети кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги,

особено креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи и настани, да учествуваат во дискусии и да се вклучуваат во социјално, деловно и вмрежување во заедницата; компјутерски услуги, особено хостирање електронски капацитети за други за организирање и водење состаноци, настани и интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; компјутерски услуги како прилагодени веб страници што промовираат информации дефинирани од корисникот или назначени, лични профили, аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; компјутерски услуги, особено обезбедување пребарувачи за добивање податоци на глобална компјутерска мрежа; обезбедување веб сајт што промовира технологија која овозможува он-лајн корисниците да креираат лични профили промовирајќи информации за социјално и деловно вмрежување и да ги пренесуваат и споделуваат таквите информации меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување времено користење на софтверски апликации што не се симнуваат за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница и пренос на аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; услуги на ASP, особено, хостирање компјутерски софтверски апликации на други; ASP што промовира софтвер за да овозможи или олесни креирање, уредување, симнување, постирање, блогирање, аотирање, пристапување, прикажување, стриминг, покажување прикачување, гледање, тагирање, поврзување, емоција за, коментирање на, вградување, пренесување и споделување или поинаку обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување услуга на он-лајн мрежа што овозможува корисниците да ги пренесат

податоците за личниот идентитет во и да ги споделат податоците за личниот идентитет со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување информации од индекси и бази на информации што може да се пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графики, електронски медиуми, фотографски слики и аудио-визуелни информации, на компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување софтвер за е-трговија што не може да се симне за да им се овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; компјутерски услуги, особено, ASP што промовира API софтвер за да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; услуги на софтвер како промовираат услуга софтвер испраќање предупредувања за електронски пораки, за пренесување на налози и испраќање и примање на електронски пораки, и да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување времено користење на он-лајн софтвер што не може да се симне за употреба при раководење, мерење и следење реклами за други; ASP што промовира API софтвер за раководење, следење известување и мерење на медиумско планирање, медиумско купување и

рекламирање за други; провајдер на он-лајн платформа за купување реклами, особено, обезбедување на софтверски програми што не може да се симнат за да им се овозможи на купувачите и продавачите на он-лајн рекламирање да купуваат и продаваат рекламен инвентар; платформа како услуга (PAAS) што промовира компјутерска

софтверска платформа за употреба при купување и ширење на реклама; ASP што промовира софтвер за употреба при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, таргетирање, анализирање, испорака и известување за он-лајн рекламирање и маркетинг; ASP што промовира софтвер за употреба при дизајнирање и раководење со он-лајн рекламни и маркетинг кампањи; дизајнирање и развивање софтвер за компјутерски игри и софтвер за видео игри за употреба со компјутери, програмски систем за видео игри и компјутерски мрежи; развивање на компјутерски хардвер за компјутерски игри; услуги за развивање на видео игра; обезбедување он-лајн сајтови што им даваат на корисниците можност да прикачуваат, модифицираат и споделуваат содржина и податоци за виртуелна реалност; услуги на дизајн, инженерство, истражување, развој и тестирање во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на хиперлинкови; технички консултации во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на обезбедување времена хиперлинкови; употреба на компјутерски софтвер што не може да се симне што овозможува развој, проценка, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни уреди за електронска комуникација, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни компјутери и компјутерски таблети; едукативни услуги, имено, организирање и водење конференции и семинари во областа на вештачка интелигенција и интернет на нешта (IoT) кл. 45 услуги на социјално претставување, вмрежување и запознавање; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување,

социјално претставување и запознавање; обезбедување социјални услуги и информации во областа на личниот развој, особено самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги во заедницата, и хуманитарни активности; обезбедување услуги на автентификација при трансакции на е-трговија; обезбедување на автентификација на корисник при електронски трансфер на средства, трансакции на кредитна и дебитна картичка и електронски чек преку глобална компјутерска мрежа

(111) **26799** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/88 (220) 09/02/2018
(181) 09/02/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Трговско друштво Интернационал
фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ**
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, МК
(540)



(591) бела, (светла и темно) црвена, (светла и темно) сина, црна, (светла и темно) зелена, портокалова, окер, жолта, (светла и темно) розева, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи - производи од млеко
кл. 35

(111) **26800** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/89 (220) 09/02/2018
(181) 09/02/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Трговско друштво Интернационал
фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ**
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, МК
(540)



(591) бела, (светла и темно) црвена, (светла и темно) сина, црна, (светла и темно) зелена, портокалова, окер, жолта, (светла и темно) розева, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи - производи од млеко
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

(111) **26734** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/132 (220) 21/02/2018
(181) 21/02/2028
(450) 30/11/2018

(732) **ДПТТУ ЕМИЛУ ДООЕЛ увоз-извоз**
Тетово
ул. Преспанска бр. 3, Тетово, МК
(540)



Emily

(591) сина, сива, розева
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крема за лице

(111) **26793** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/147 (220) 23/02/2018
(181) 23/02/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Родиќ Никола and Стилиновиќ
Стјепан**

**бул. Илинден бр. 81-8, Скопје, МК and ул.
Јани Лукровски бр. 12/1-27, Скопје, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал, водење спортска дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), објавување рекламни текстови, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), демонстрација на производи, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), обработка на текстови, организирање дејности од областа на спортот (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и

огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/, изнајмување рекламен простор, односи со јавност кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности, академии (обука), гимнастичка обука, организирање спортски натпревари, обезбедување спортска опрема, забавни паркови, педагошки истражувања од областа на спортот, рекреација, услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање), услуги на здравствени клубови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, образовни информации од областа на спортот, социјален и емотивен развој, образовни испитувања од областа на спортот, услуги на забавувачи, услуги од областа на образование спорт и забава, издавање на опрема за играње, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, организирање и спроведување на едукативни форуми, практично обучување /демонстрирање/, разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), туторство, услуги на спортски кампови, физичко образование

(111) **26735** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/165 (220) 02/03/2018
(181) 02/03/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Магрони ДОО Скопје**
ул. 1732 бр. 2, Скопје, МК
(540)



(591) црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 свежителен безалкохолен пијалак со ниска енергетска вредност пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци
кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(111) 26736 (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/166 (220) 02/03/2018

(181) 02/03/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Магрони ДОО Скопје**
ул. 1732 бр. 2, Скопје, МК
(540)



(591) црвена и розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 свежителен безалкохолен пијалак со ниска енергетска вредност пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци
кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(111) 26764 (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/174 (220) 05/03/2018

(181) 05/03/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул., „Македонско-косовска бригада“ бр.44, Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црна, бела, сина, црвена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 колачиња од слад; колач; слаткарски производи; чајни колачиња; тесто за колач; слатки; колач од ориз

(111) 26765 (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/175 (220) 05/03/2018

(181) 05/03/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски**

**проиводи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“
бр.44, Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црна, бела, виолетова, црвена
и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 колачиња од слад;колач;слаткарски
производи;чајни колачиња;тесто за
колач;слатки;колач од ориз

(111) **26766** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/176 (220) 05/03/2018
(181) 05/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
проиводи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“
бр.44, Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црна, бела, црвена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 колачиња од слад;колач;слаткарски
производи;чајни колачиња;тесто за
колач;слатки;колач од ориз

(111) **26767** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/196 (220) 08/03/2018
(181) 08/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Бионовел Плус ДОО Скопје
ул. Аминта трети 53/2, 1000, Скопје, МК
(540)**



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски прехранбени производи за
медицинска употреба

(111) **26738** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/201 (220) 09/03/2018
(181) 09/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) **B.S.A.
33 Avenue du Maine - Tour Maine
Montparnasse, 75015, Paris, FR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, жолта, бела, црвена, сива,
кафена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млечни производи, путер, сирење,
павлака (млечен производ); мешавини и
подготвени јадења што ги содржат претходно
споемнатите производи

(111) **26761** (151) 06/11/2018
(210) ТМ 2018/214 (220) 14/03/2018
(181) 14/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) **МЗТ ЕНЕРГЕТИКА АД Скопје**
ул. Перо Наков бр. 116, Скопје, МК
(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 вентил од метал, арматура за водовод
кл. 11 хидранти

(111) **26801** (151) 15/11/2018
(210) ТМ 2018/221 (220) 15/03/2018
(181) 15/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Ангелина Блажеска**
ул. Димитар Влахов бр. 57А-7, 6000,
Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи
кл. 42 проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; складирање на
електронски податоци, обезбедување на
онлајн софтвер без опција за превземање;
консултантски услуги за развивање
компјутерски системи, бази на податоци и
апликации

кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците

(111) **26802** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/222 (220) 15/03/2018
(181) 15/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Ангелина Блажеска**
ул. Димитар Влахов бр. 57А-7, 6000,
Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)



(591) тиркизна, светло и темно сина, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи

кл. 42 проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; складирање на електронски податоци, обезбедување на онлајн софтвер без опција за превземање; консултантски услуги за развивање компјутерски системи, бази на податоци и апликации

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **26818** (151) 14/11/2018

(210) ТМ 2018/233 (220) 19/03/2018

(181) 19/03/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Нена Минчев**

ул. Аминта Трети 65-1/17, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена, сина, виолетова, зелена, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички матреијал; фотграфии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците;

сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елки кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи),



организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии) кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. детски образовни програми; шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање детски шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), организирање и водење концерти, електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, детски градинки, забавни паркови, образовни информации, образовни испитувања, услуги на забавувачи, услуги од областа на образование и забава, издавање на опрема за играње, издавање на сценографии, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, организирање и спроведување на едукативни форуми, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби, таторство, услуги на преведување. услуги на спортски кампови, театарска продукција, услуги на зоолошки

градини, звучни записи (изнајмување звучни записи), изнајмување кинематографски филмови, книги (објавување книги) изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање исложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образоважни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на

филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси, одржување претстави во живо

(111) **26851** (151) 19/11/2018
(210) ТМ 2018/238 (220) 20/03/2018
(181) 20/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија**

ул. Димитрија Чуповски бр. 13, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)



(591) портокалова и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 обука; обука (практична обука), организирање и водење конгреси, организирање и водење конференции, организирање и водење концепти, организирање и водење работилници (обука), организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми)

кл. 45 лични и општествени услуги што ги дават трети лица за задоволување на

потребите на поединците, безбедносни услови за заштита на имот и лица

(111) **26743** (151) 06/11/2018
(210) ТМ 2018/241 (220) 20/03/2018
(181) 20/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) **МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО**

ул.Боца Иванова бр.1, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје (540)

ЗДРАВЈЕТО ЗАСЛУЖУВА ПОВЕЌЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; вклучително аптеки
кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **26829** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/255 (220) 23/03/2018
(181) 23/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Western Digital Technologies, Inc. A corporation of Delaware**



**5601 Great Oaks Parkway San Jose,
California 95119, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

UPTHERE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слики; аудио музички плеери; апарати за снимање на медиуми; уреди за аудио репродукција; единици за чување на резервни копии за компјутери; празни флеш мемориски картици; празни USB приклучоци; торби за пренос на компјутерски хардвер (опрема); апарати за компјутерска анализа, имено, интегрален компјутерски хардвер кој содржи фирмвер систем и софтвер за управување со центри за податоци со голем обем, анализа на податоци, складирање на податоци, и анализа на перформанси на системи за складирање на податоци; диск драјвери за компјутери; компјутерски хардвер и софтвер за складирање на податоци; компјутерски хардвер кој опфаќа шасија, куќиште, напојување, кабли; компјутерски хардвер за префрлање, складирање, пронаоѓање, превземање, пренос и испорака на дигитални содржини; компјутерски хардвер, имено, хард диск единици и полупроводнички дискови; компјутерски хардвер; компјутерска меморија; уреди за компјутерска меморија; уреди за складирање на компјутерски мрежи, имено, медиумски плеери, празни дигитални медиуми за складирање, преносни хард дискови, единици за полупроводнички дискови, флеш мемориски единици, хибридни диск единици и компјутерски периферни единици за

складирање и чување на резервни електронски податоци било локално или преку телекомуникациска мрежа или преку облак; уреди за складирање на компјутерска мрежа, односно складирање и чување на резервни електронски податоци било локално или преку телекомуникациска мрежа; футроли за пренос на компјутерски периферни единици; компјутерски периферни единици; компјутерски производи кои се користат за пренос, проследување, прикажување и репродукција на текстови, податоци, аудио и видео датотеки, дигитални слики и мултимедијални содржини за уреди за складирање на податоци, хард дискови, дискови и компјутерски периферни единици на телевизори, видео монитори, проектори, компјутерски и мобилни уреди, имено, компјутерски таблети, паметни телефони, лаптопи; компјутерски софтвер кој овозможува пронаоѓање на податоци; компјутерски софтвер; уреди за чување на податоци на компјутер, имено, уреди за мрежно складирање на податоци за делење на датотеки и чување на резервни датотеки во облак; уреди за чување на податоци на компјутер, имено, хардвер за компјутерска меморија, хард дискови за компјутери и полупроводнички (SSD) уреди за компјутери; уреди за чување на податоци на компјутери, имено, системи или подсистеми за складирање и архивирање на електронски податоци; хардвер за складирање на компјутер во облик на системи или подсистеми за складирање и архивирање на електронски податоци; компоненти за компјутери; кабли за пренос на податоци за употреба во пресметување; софтвер за компресија на податоци; опрема за обработка на податоци; уреди за складирање на податоци, имено, хард диск единици, единици на дигитални дискови, медиумски плеери,

празни дигитални медији за складирање, преносни единици на хард дискови, единици на полупроводнички дискови, флеш мемориски единици, единици на хибридни дискови и компјутерски периферни единици; уреди за складирање на податоци; програми за складирање на податоци; дијагностички апарати, кои не се за медицинска употреба, имено уреди кои се користат за анализа и оптимизација на компјутерски системи; мемориски дискови; диск драјвери; приклучни станици за уреди за складирање на податоци, имено, хард диск единици, преносни единици на хард дискови, единици на полупроводнички дискови и единици на хибридни дискови; компјутерски софтвер за далечински надзор и анализа кој може да се превземе; електронски билтени за превземање; мобилни апликации за превземање; публикации кои можат да се превземат; електронски интегрални картички; електронски компоненти за компјутери; електронски мемории; футроли за екстерни хард дискови; футроли за екстерни полупроводнички дискови; читачи на мемориски флеш картички; флеш приклучоци; мемориски флеш картички; флеш мемориски чипови; флеш меморија; чипови на интегрални кола; интегрални кола; интерфејси за компјутери; куќишта на интерни хард дискови; футроли за внатрешни полупроводнички единици; куќишта на внатрешни полупроводнички единици; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; мемориски картици; тр3 плеери; преносни флеш мемории; електрични кабли; единици за електрично напојување; печатени кола; научни апарати и инструменти; полупроводнички мемории и мемориски контролери; софтвер за пристап до видео записи и податоци кои се чуваат на дистрибуирани компјутерски уреди за

складирање; софтвер за компресирање на податоци; софтвер за анализа и оптимизација на компјутерски системи; софтвер за шифрирање на податоци; софтвер за максимално складирање на податоци; софтвер за управување и администрирање на уреди за чување на податоци; полупроводнички единици; уреди за складирање на податоци и нивно пронаоѓање; структурални куќишта за електронска и дата опрема; полупроводнички плочки за изработка на интегрални кола; компјутерски приклучни станици; компјутерски хардвер за системска анализа за фирмвер и софтвер за управување со центри за податоци од големи размери, анализа на податоци, складирање на податоци, и анализа на перформанси на системи за складирање; хардвер за компјутерски мрежи; компјутерски периферни единици; компјутерски софтвер за следење на компјутерски системи; уреди за чување на податоци на компјутери, имено, хардвер за мрежно складирање на податоци; електронски уреди за складирање на податоци, имено, единици за хард дискови, единици за дигитални дискови, празни дигитални медији за складирање, преносни хард дискови, единици на полупроводнички дискови, флеш мемориски единици, хибридни диск единици и компјутерски периферни единици; адаптери за флеш картички; единици за хард дискови; футроли за внатрешни хард дискови; монтажа на подлоги прилагодени за компјутерски хардвер; подвижни системи за чување на резервни податоци, имено, компјутерска опрема која се состои пред се од единици на хард дискови и полупроводнички дискови, а секундарно од компјутерски софтвер; системи за чување на резервни податоци засновани на подвижен харддиск; USB приклучоци



кл. 38 електронски пренос на податоци и документи преку компјутерски мрежи
 кл. 42 компјутерско програмирање; советување во област на компјутерски софтвер; анализа на компјутерски системи; дизајнирање на компјутерски системи; советување во област на дизајн и развој на компјутерски хардвер; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги на дизајн, развој, ажурирање и одржување на податоци од хард дискови (HDD), полупроводнички дискови (SSD) и компјутерски уреди за складирање на податоци; електронско складирање на податоци; индустриски истражувања во област на анализа на системи и оптимизација на уреди со постојана флеш меморија, центри за чување и обработка на податоци, хиперскалабилни компјутерски системи и компјутерски системи во облак (cloud); обезбедување на информации за компјутерски технологии; инсталирање на компјутерски софтвер; одржување на вграден софтвер (фирмвер) и софтвер; следење на компјутерски системи по далечински пристап; чување на резервни копии (бекапување) на податоци вон мрежа; обезбедување на информации за компјутерски технологии и програмирање; услуги на техничка поддршка во област на компјутерски хардвер и софтвер; услуги на техничка поддршка во област на компјутерски хардвер, складирање на компјутерски податоци, складирање на информации, вмрежување на компјутери и интерфејси, како и диск драјвови, компјутерски диск драјвови и електронски мемории; научни и технолошки услуги, истражување и дизајнирање во врска со истите; научни и технолошки услуги во вид на анализи на системи и оптимизација на уреди со постојана флеш меморија, центри за чување и обработка на податоци, анализи на хиперскалабилни компјутерски системи

(компјутерски системи кои имаат можност за додавање на нови процесори, хард дискови и/или мемории на постоечки компјутерски и/или дистрибутивно опкружување, карактеристично за сервери со голем број на компјутери) и анализа на системи на компјутери во облак (cloud) и оптимизација, истажување и дизајн на се во врска во погоре наведеното; сервер хостинг; услуги на техничка поддршка, имено, решавање на проблеми со компјутерски софтвер; ажурирање на вграден софтвер (фирмвер) и софтвер; компјутерство во облак (cloud)); услуги на компјутерско и електронско складирање на податоци; услуги на компјутерска технолошка поддршка; услуги на електронско складирање на податоци за архивирање на бази со податоци, слики и други електронски податоци; следење на компјутерски системи по далечински пристап како би се обезбедила правилна работа и оптимизација на наведените системи; услуги на платформи преку компјутерски софтверски платформи; повторно воспоставување (опоравување) на компјутерски податоци; услуги на техничко советување во област на информации технологии; услуги на техничка поддршка, имено, услуги на миграции на дата центри, сервери и апликации на бази на податоци

(111) **26881** (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/257 (220) 27/03/2018

(181) 27/03/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Методи КАРАКИРОВ**

ул. Максим Горки бр. 5-3, Општина

Центар, 1000, Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат

ул. Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, светло зелена, темно зелена, кафена, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје; џемови, компоти

кл. 31 земјоделски производи, свежо овошје

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци

(111) **26856** (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/260 (220) 27/03/2018

(181) 27/03/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Мелти ДОО**

ул. Јане Сандански 50/2-5, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) зелена и нијанси, црна, бела, кафена и нијанси, жолта, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за храна и пијалаци; услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги и пијалаци „за носење“ (take away); услуги за ресторани за брза храна; услуги за рресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување подготвени оброци;

подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(111) **26847** (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/261 (220) 27/03/2018

(181) 27/03/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за интернет едукација ЦБЦ КОЛЕКТИВ ДОО Скопје**

ул. Востаничка бр. 140, Скопје, МК

(740) Ниновски Петар

ул. Златко Шнајдер 4а стан 2, Скопје

(540)

БРЕИНСТЕР BRAINSTER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 маркетинг; маркетинг истражување; рекламирање, маркетинг и промотивни услуги; директен маркетинг; маркетинг консултации; маркетинг информирање; маркетинг услуги

кл. 41 академии [образование];

информирање за образование; Образовни

услуги; организирање и водење работилници

[обука]; подучување; практична обука

[демонстрирање]; професионално

насочување [совети во врска со

образованието и оспособувањето];

подготовка и спроведување на едукациони

курсеви; спроведување курсеви;

кл. 42 дизајн, развој и програмирање на

компјутерски софтвери; дизајн и развој на

софтвер во полето на мобилни апликации;

развој и дизајн на мобилни апликации

(111) **26885** (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/262 (220) 27/03/2018


(181) 27/03/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за интернет едукација ЦБЦ КОЛЕКТИВ ДОО Скопје**

ул. Востаничка бр. 140, Скопје, МК

(740) Ниновски Петар
ул. Златко Шнајдер 4а стан 2, Скопје
(540)



(591) црна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 маркетинг; маркетинг истражување; рекламирање, маркетинг и промотивни услуги; директен маркетинг; маркетинг консултации; маркетинг информирање; маркетинг услуги
кл. 41 академии [образование]; информирање за образование; Образовни услуги; организирање и водење работилници [обука]; подучување; практична обука [демонстрирање]; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]; подготовка и спроведување на едукациони курсеви; спроведување курсеви;
кл. 42 дизајн, развој и програмирање на компјутерски софтвери; дизајн и развој на софтвер во полето на мобилни апликации; развој и дизајн на мобилни апликации

(111) 26860 (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/263 (220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) зелена, црвена, жолта, бела, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млечни производи
кл. 35 малопроджба и големопродажба на млечни производи

(111) 26861 (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/264 (220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово

с. Радово бр. 45, Босилово, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, жолта, бела, сива, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млечни производи, јогурт
кл. 35 малопроджба и големопродажба на млечни производи, јогурт

(111) 26862 (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/265 (220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово с. Радово бр. 45, Босилово, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) зелена, црвена, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи
кл. 35 малопроджба и големопродажба на млечни производи

(111) 26863 (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/267 (220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово с. Радово бр. 45, Босилово, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена, сива, окер, светла и темна кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи, јогурт
кл. 35 малопроджба и големопродажба на млечни производи, јогурт

(111) 26864 (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/268 (220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово с. Радово бр. 45, Босилово, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) сина, црвена, бела, зелена, сива, окер, светла и темна кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи, кисело млеко
кл. 35 малопроджба и големопродажба на млечни производи, кисело млеко

(111) 26865 (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/269 (220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово с. Радово бр. 45, Босилово, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена, сива, окер, светла и темна кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи, кисело млеко

кл. 35 малопроджба и големопродажба на млечни производи, кисело млеко

(111) 26866 (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/270 (220) 27/03/2018

(181) 27/03/2028

(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) сина, црвена, бела, зелена, сива, окер, светла и темна кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи, павлака

кл. 35 малопроджба и големопродажба на млечни производи, павлака

(111) 26867 (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/271 (220) 27/03/2018

(181) 27/03/2028

(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово

с. Радово бр. 45, Босилово, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена, сива, окер, светла и темна кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи, павлака

кл. 35 малопроджба и големопродажба на млечни производи, павлака

(111) 26868 (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/272 (220) 27/03/2018

(181) 27/03/2028

(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово

с. Радово бр. 45, Босилово, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, жолта, бела, црна, кафена, окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи, сирење
кл. 35 малопродажба и големопродажба на млечни производи, сирење

(111) **26883** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/283 (220) 30/03/2018
(181) 30/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за трговија и услуги НЕФА МЕБЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Манапо бр. 3/1-1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **26830** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/291 (220) 30/03/2018
(181) 30/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) **HGST Netherlands B.V.**

Herikerbergweg 238 Luna ArenA, 1101 CM, Amsterdam, NL

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

G-TECHNOLOGY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни апарати и инструменти; компјутерски хардвер; компјутерски периферни единици; компјутери компоненти; хардвер за компјутерски мрежи; електрични кабли; компјутерски софтвер; програми за складирање податоци; компјутерски софтвер кој овозможува превземање на податоци; компјутерски софтвер за кодирање; компјутерски софтвер за компресија на податоци; апликации кои може да се превземат за употреба на мобилни уреди; компјутерски софтвер за далечинско управување и анализа кој може да се превземе; компјутерски софтвер за следење на компјутерски системи; кабли за пренос на податоци; приклучни станици; интерфејси за компјутери; интегрални кола; картички со електронски интегрирани кола; торби за пренесување на компјутерски периферни единици; торби за екстерни хард дискови; торби за екстерни SSD дискови; торби за интерни хард дискови; торби за интерни SSD дискови; кукишта на интерни хард дискови; кукишта на интерни SSD дискови; апарати за снимање на медиуми; уреди за складирање на податоци; компјутерска меморија; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; електронски мемории; мемориски картички; usb приклучоци; флеш меморија; адаптери за флеш картички; читачи на флеш

картички;празни usb приклучоци;флеш мемориска картичка;празни флеш мемориски картички;преносни уреди за флеш меморија;полупроводнички мемориски уреди;компјутери диск драјвери;хард дискови;SSD дискови;backup драјвери за компјутери (драјвери за чување на резервни копии);публикации кои можат да се превземат;електронски известувања (билтени) кои можат да се превземат кл. 16 хартија;самолеплива хартија;хартија за употреба во производство на кеси и пакувања;канцелариски материјали;печатени работи;печатени прирачници;печатени проспекти;каталози;хартиени етикети;натписи од хартија или картон;кутии од хартија;картонски кутии;прирачници во област на компјутерска технологија, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, складирање на податоци и спецификации на компјутерски производи;печатени памфлети, дијаграми, брошури, прирачници, книги, книшки, пропагандни летоци, информативен рекламен материјал, информативни листови и билтени, самолепливи налепници и комплети кои се состојат исклучиво од еден или повеќе од претходно наведените материјали во област на компјутерска технологија, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, складирање на податоци, и спецификација на компјутерски производи;упатства од област на компјутерска технологија, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, складирање на податоци, и спецификации за компјутерски производи;печатен материјал за обука од областа на компјутерска технологија, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, складирање на податоци, и спецификации за компјутерски производи;хартија за завиткување и пакување;пластична меуреста фолија за завиткување или

пакување;пластични или хартиени кеси за пакување на производи, писма и вреќички;пластична фолија за пакување;хартиени ролни за пакување кл. 42 научни и технолошки услуги; услуги на електронско складирање на податоци за архивирање на бази со податоци, слики и други електронски податоци; советување во област на информациска технологија; дизајн и развој на компјутерски софтвер; дизајн, одржување, развој и ажурирање на компјутерски софтвер; технички советодавни услуги кои се однесуваат на информатичката технологија; обезбедување на технички совети поврзани со компјутерски хардвер и софтвер; утврдување на проблеми на компјутерски софтвер (техничка поддршка); услуги на миграција на податоци; чување на резервни копии на податоци вон мрежа; повторно воспоставување на компјутерски податоци; обезбедување на информации кои се однесуваат на компјутерска технологија и програмирање

(111) **26882** (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/292 (220) 02/04/2018

(181) 02/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **СТАР МИЛК ДООЕЛ експорт-импорт**

с. Каменјане

ул. 101, бб, с.Каменјане, МК

(540)



(591) бела, сива, сиво, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи, сирење, кашкавал, урда, павлака, јогурт, косело млеко

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со млеко и млечни производи, сирење, кашкавал, урда, павлака, јогурт, кисело млеко

(111) **26884** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/293 (220) 02/04/2018
(181) 02/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Трговско друштво за производство, услуги и промет ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје**
ул. Народен фронт бр. 17, Скопје, МК
(540)

Payten
MEMBER OF GJSSECO GROUP

(591) црна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, електрични алати; мотори и погонски машини [освен за сувоземни возила]; машински спојници и трансмисиски елементи [освен за сувоземни возила]; земјоделски направи [кои не се рачни]; инкубатори за јајца; автоматски апарати за продажба

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; Магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компакт-дискови, ДВД и други дигитални медиуми за снимање; механизми за апарати што се активираат со монети; регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка податоци, компјутери; компјутерски софтвер; апарати за гаснење пожар

кл. 36 осигурување; Финансиски работи; Монетарни работи; Работи поврзани со недвижности

кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образование; обука; забава; спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **26849** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/294 (220) 02/04/2018
(181) 02/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION**

AF, NO. 150, LI-TE RD., PEI TOU, TAIPEI, TW

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

AREZ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 преносни компјутери; лаптоп компјутери; графички картици; персонални компјутери; таблет компјутери; компјутери; компјутерски хардвер; компјутерски софтвер, снимен; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; ЛЦД-а [ЛЦД дисплеи со течни кристали]; монитори [компјутерски хардвер]; компјутерски екрани; дисплеј екрани; апарати за обработка на податоци; дискетни единици

(111) **26859** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/296 (220) 03/04/2018
(181) 03/04/2028
(450) 30/11/2018



(732) Друштво за производство и трговија **МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО**
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

BeneFit

(591) зелена, црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз, тапиока и саго; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. 31 зрнести, земјоделски, градинарски и шумски производи и кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(111) **26848** (151) 19/11/2018
 (210) ТМ 2018/297 (220) 03/04/2018
 (181) 03/04/2028
 (450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство и трговија **МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО**
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

СЕКОЈ ДЕН! ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз, тапиока и саго; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. 31 зрнести, земјоделски, градинарски и шумски производи и кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **26853** (151) 20/11/2018
 (210) ТМ 2018/298 (220) 03/04/2018
 (181) 03/04/2028
 (450) 30/11/2018

(732) **KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD**
4-26, Ikenohata, 1-chome, Taito-ku, Tokyo
110-8782, JP
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

VALBON

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 пестициди; инсектициди; фунгициди; инсектицидни фунгициди и хербициди

(111) **26886** (151) 20/11/2018
 (210) ТМ 2018/299 (220) 04/04/2018
 (181) 04/04/2028
 (450) 30/11/2018
 (732) **Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС**
ул. Донбас 14/1-1, 1000, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Јоанидис
 ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 45 правни услуги

(111) **26854** (151) 20/11/2018
 (210) ТМ 2018/300 (220) 04/04/2018
 (181) 04/04/2028
 (450) 30/11/2018
 (732) **САШО ГРОЗДАНОСКИ**
Бул. Јане Сандански бр. 64/3-20, 1000,
Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Јоанидис
 ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
 (540)

Orbis Consulting International

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на работење;
 управување со работата; канцелариски
 работи
 кл. 41 образовни услуги; обука; едукативен
 консалтинг
 кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражување и планирањето поврзано со

нив;индустриски анализи и истражувачки
 услуги

(111) **26878** (151) 20/11/2018
 (210) ТМ 2018/305 (220) 05/04/2018
 (181) 05/04/2028
 (450) 30/11/2018
 (732) **Фармацевтска хемиска козметичка**
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
 (540)



(591) портокалова, жолта, бела, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 млеко за сончање

(111) **26876** (151) 20/11/2018
 (210) ТМ 2018/306 (220) 05/04/2018
 (181) 05/04/2028
 (450) 30/11/2018
 (732) **Фармацевтска хемиска козметичка**
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
 (540)



(591) портокалова, жолта, бела, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за сончање со антицелулитен ефект

(111) **26857** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/307 (220) 05/04/2018
(181) 05/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) портокалова, жолта, бела, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 масло за интензивно потемнување

(111) **26858** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/308 (220) 05/04/2018
(181) 05/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) портокалова, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 масло за брзо и интензивно потемнување

(111) **26880** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/309 (220) 05/04/2018
(181) 05/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) портокалова, жолта, бела, темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 масло за сончање

(111) **26870** (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/310 (220) 05/04/2018

(181) 05/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) портокалова, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 масло за сончање

(111) **26877** (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/311 (220) 05/04/2018

(181) 05/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, сина, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 млеко по сончање

(111) **26869** (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/312 (220) 05/04/2018

(181) 05/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, сива, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 гел по сончање со разладувачки ефект

(111) **26871** (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/313 (220) 05/04/2018

(181) 05/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, жолта, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за сончање за лице

(111) **26875** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/314 (220) 05/04/2018
(181) 05/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
**бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК**
(540)



(591) бела, портокалова, жолта, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за сончање

(111) **26872** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/315 (220) 05/04/2018
(181) 05/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

**бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК**
(540)



(591) бела, жолта, портокалова, светло
виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 млеко за сончање

(111) **26852** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/328 (220) 11/04/2018
(181) 11/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Wrangler Apparel Corp.**
3411 Silverside Road, Wilmington, DE
19810, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

WRANGLER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **26831** (151) 20/11/2018
(210) ТМ 2018/331 (220) 12/04/2018
(181) 12/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Лимак ДОО Скопје**
ул. Св. Кирил и Македонија бр. 7/зграда
1/2 - приземје, Скопје, МК
(540)

LIMAK SKOPJE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 хотели, ресторански услуги

(111) **26887** (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/332 (220) 12/04/2018

(181) 12/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Лимак ДОО Скопје**
**ул. Св. Кирил и Македонија бр. 7/зграда
1/2 - приземје, Скопје, МК**

(540)



(591) сина и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со
недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталационски услуги

(111) **26855** (151) 20/11/2018

(210) ТМ 2018/333 (220) 12/04/2018

(181) 12/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **САШО ГРОЗДАНОСКИ**
**бул. Јане Сандански бр. 64/3-20, 1000,
Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)

BridgeBlue

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работата; канцелариски
работи

кл. 41 образовни услуги; обука; едукативен
консалтинг

(111) **26760** (151) 06/11/2018

(210) ТМ 2018/337 (220) 12/04/2018

(181) 12/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за производство, трговија
и услуги СТИБЕРА ЕКСКЛУЗИВ увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп**
**ул. Народен херој Орде Чопела бр. 191,
Прилеп, МК**

(540)



(591) црвена, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 големи куфери за патување;
женски чанти;

куфери;

куфери со тркала;

торби за пазарење;

торби за патување;

чадори за сонце;

чадори;

кл. 20 детски креветчиња; дрвени
украси; држачи за изложување; држачи за
завеси што не се од текстил; држачи за
саксии; држачи за саксии
[мебел]; закачалки; закачалки за облека што
не се од метал; затвораачи за садови што не се
од метал; заштитни мрежи за врати

[мебел];камп	столови;канцелариски	капи;	
мебел;клупи		кошули;	
[мебел];мебел;перници;ратан;рамки	за	кратки	чорапи;
слики;столчиња		маици	со кратки ракави;
кл. 22	шатори;	манжетни;	
шатори од синтетички материјали;		облека	*
шатори од текстил;		обувки	*
јажиња за пакување;		палта;	
јажиња за закачување слики итн.;		панталони;	
заштитни мрежи за врати [мебел];		пиџами;	
камп	столови;	престилки[облека];	
канцелариски	мебел;	работнички	комбинезони;
клупи [мебел];		ракавици	без прсти;
мебел;		ракавици	за скијање;
перници;		ракавици	[облека];
ратан;		ремени	[облека];
рамки за слики;		спортски	обувки *
столчиња;		трикотажа;	
кл. 24	вреќи за спиење;	трикотажна	облека;
држачи за завеси од текстилни материјали;		хеланки;	
етикети	одткаенини;	хулахопки;	
завеси за врати;		чорапи;	
завеси за туширање од текстил или пластика;		шалови;	
завеси од текстил или пластика;		јакни [облека];	
крпи за лице од текстил;			
крпи од текстил;			
мрежести	завеси;	(111) 26762	(151) 06/11/2018
мрежи против	комарци;	(210) ТМ 2018/338	(220) 12/04/2018
навлаки за перници;			(181) 12/04/2028
памучни ткаенини;			(450) 30/11/2018
прекривки за мебел од текстил;		(732) Друштво за производство, трговија	
прекривки за перници;		и услуги СТИБЕРА ЕКСКЛУЗИВ увоз-	
ракавици за чистење;		извоз ДООЕЛ Прилеп	
салфети од текстил за маса;		ул. Народен херој Орде Чопела бр. 191,	
тесни чаршафи за маса од текстил;		Прилеп, МК	
ткаенини за бањи, освен облека;		(540)	
трикотажа;			
шамичиња од текстил;			
кебиња за кревети;			
кл. 25	бањарки;		
влечки;			
горна облека [наметки];		(591) црвена, сина	
готова облека [конфекциска облека];		(551) индивидуална	
		(510, 511)	



кл. 18 големи куфери за патување;женски чанти;куфери;куфери со тркала;торби за пазарење;торби за патување;чадори за сонце;чадори

кл. 20 детски креветчиња;дрвени украси;држачи за изложување;држачи за завеси што не се од текстил;држачи за саксии;држачи за саксии [мебел];закачалки;закачалки за облека што не се од метал;затвораачи за садови што не се од метал;заштитни мрежи за врати [мебел];камп столови;канцелариски мебел;клучи

[мебел];мебел;перници;ратан;рамки за слики;столчиња

кл. 22 шатори;шатори од синтетички материјали;шатори од текстил;јажиња за пакување;јажиња за закачување слики итн.;заштитни мрежи за врати [мебел];камп столови;канцелариски мебел;клучи [мебел];мебел;перници;ратан;рамки за слики;столчиња

кл. 24 вреќи за спиење;држачи за завеси од текстилни материјали;етикети од ткаенини;завеси за врати;завеси за туширање од текстил или пластика;завеси од текстил или пластика;крпи за лице од текстил;крпи од текстил;мрежести завеси;мрежи против комарци;навлаки за перници;памучни ткаенини;прекривки за мебел од текстил;прекривки за перници;ракавици за чистење;салфети од текстил за маса;тесни чаршафи за маса од текстил;ткаенини за бањи, освен облека;трикотажа;шамичиња од текстил;кебиња за кревети

кл. 25 бањарки;влечки;горна облека [наметки];готова облека [конфекциска облека];капи;кошули;кратки чорапи;маици со кратки ракави;манжетни;облека *;обувки *;палта;панталони;пиџами;престилки[облека];работнички комбинезони;ракавици без прсти;ракавици за скијање;ракавици

[облека];ремени [облека];спортски обувки *;трикотажа;трикотажна облека;хеланки;хулахопки;чорапи;шалови;јакни [облека]

(111) **26727** (151) 06/11/2018
(210) ТМ 2018/339 (220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, златна, зелена, бела, црна, кафена, сива

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) **26737** (151) 06/11/2018
(210) ТМ 2018/341 (220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
светло кафена, темно кафена, сива, кремова
боја

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(111) **26740** (151) 06/11/2018

(210) ТМ 2018/343 (220) 13/04/2018

(181) 13/04/2028

(450) 30/11/2018

**(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, сива, златна, кремова боја

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(111) **26733** (151) 02/11/2018

(210) ТМ 2018/345 (220) 13/04/2018

(181) 13/04/2028

(450) 30/11/2018

**(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива, кремова боја

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(111) **26731** (151) 06/11/2018

(210) ТМ 2018/347 (220) 13/04/2018

(181) 13/04/2028

(450) 30/11/2018

**(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



ГОРСКО СВЕТЛО

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна, кафена, сива, кремova боја

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) **26729** (151) 06/11/2018

(210) ТМ 2018/349 (220) 13/04/2018

(181) 13/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни**

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



ГОРСКО 1,5L

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна, светло кафена, темно кафена, сива, кремova боја

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) **26725** (151) 06/11/2018

(210) ТМ 2018/351 (220) 13/04/2018

(181) 13/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Бојан Јовановски**

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

1 CONCEPT STORE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и сулуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење); комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми); on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање



на продажбата за трети лица, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 38 имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, кабелска телевизија (емитување кабелска телевизија), обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; телевизиски програми (емитување телевизиски програми), услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти

(изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звунни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовавни цели), приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на

филмовите); прикажување филмови; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), нокни клубови; одржување претстави во живо кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци;привремено сместување

(111) **26846** (151) 19/11/2018

(210) ТМ 2018/355 (220) 16/04/2018

(181) 16/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани ул. Прохор Пчински бр. 33, Чаир, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) светло жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 ортопедски чевли; чевли за медицинска употреба

кл. 25 спортски чевли; спортски обувки; горни делови на обувки

(111) **26833** (151) 16/11/2018

(210) ТМ 2018/356 (220) 16/04/2018

(181) 16/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани ул. Прохор Пчински бр. 33, Чаир, 1000, Скопје, МК**
(540)



SAM SHOES

(591) темно и светло жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 ортопедски чевли; чевли за медицинска употреба

кл. 25 спортски чевли; спортски обувки; горни делови на обувки

(111) **26834** (151) 16/11/2018

(210) ТМ 2018/357 (220) 16/04/2018

(181) 16/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани ул. Прохор Пчински бр. 33, Чаир, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 ортопедски чевли; чевли за медицинска употреба

кл. 25 спортски чевли; спортски обувки; горни делови на обувки

(111) **26814** (151) 13/11/2018

(210) ТМ 2018/358 (220) 16/04/2018

(181) 16/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **A&E ГРОУП КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул. Роналд Реган бр. 14,, Скопје, МК
 (740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, крем и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 мелено кафе и цели зрна кафе, какао, чај (чај од билки и чај што не е од билки), пијалаци од кафе, чај, какао и еспресо, пијалаци направени со база на чај, чоколадо во прав и ванила во прав; сосови за додавање во пијалаци; чоколаден сируп, сируп со вкус за додавање во пијалаци, печива како и мафини, земички, бисквити, колачиња, тестенини и леб, сендвичи, гранола, спремно-за-пиене кафе, спремно-за-пиене чај, сладолед и замрзнати слатки (слаткарски производи); чоколадо, бонбони и слатки (слаткарски производи)
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) **26812** (151) 13/11/2018
 (210) ТМ 2018/359 (220) 16/04/2018
 (181) 16/04/2028
 (450) 30/11/2018

(732) **ЕФТИНИЈА ИМПЕКС ДОО увоз-извоз**

Качанички пат бр. 260, Скопје, МК
 (740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за копнени возила); машински елементи за спојување и пренос (освен за копнени возила); земјоделски направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца
 кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети
 кл. 9 научни, научички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
 кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење,

вентилација, снабдување со вода и санитарни намени

(111) **26728** (151) 06/11/2018

(210) ТМ 2018/360 (220) 17/04/2018

(181) 17/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена, кремова боја, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31

пивски

слад

кл. 32 пиво

(111) **26825** (151) 15/11/2018

(210) ТМ 2018/371 (220) 18/04/2018

(181) 18/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Златевски Љубиша**

Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,

Гостивар, МК

(540)



(591) црна, жолта, бела, црвена, сива, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалаци и други безалкохолни пијалаци

(111) **26850** (151) 19/11/2018

(210) ТМ 2018/372 (220) 18/04/2018

(181) 18/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Златевски Љубиша**

Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,

Гостивар, МК

(540)



(591) црна, жолта, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалаци и други безалкохолни пијалаци

(111) **26739** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/379 (220) 19/04/2018

(181) 19/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Влатко Јаневски; Димитар Петров;
Танче Гроздановски and Љолес Сотирис**
ул. Франце Прешерн бр. 17, Скопје, МК;
ул. 4-ти Јули бр. 69, Скопје, МК; ул.
Кленоец бр. 19а, Скопје, МК and ул.
Струма бр. 3/3-11, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

BANDOFF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 претходно снимени носачи на звук што
содржат музика
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности; а особено продукција на музика,
настапи во живо од страна на музичка група

(111) **26741** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/380 (220) 19/04/2018
(181) 19/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за производство трговија
и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз
Неготино**
ул. Манчо Малиминов бр. 30, Неготино,
МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) темна и светла сива, златна, окер,
бела, црна

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(111) **26742** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/381 (220) 19/04/2018
(181) 19/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за производство трговија
и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз
Неготино**
ул. Манчо Малиминов бр. 30, Неготино,
МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) темна и светла сива, златна, окер,
бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(111) **26744** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/385 (220) 20/04/2018
(181) 20/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.**
1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku Osaka-shi,
Osaka 544-8666, JP
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметика; козметички колекции; козметички препарати за нега на кожа; препарати за отстранување шминка; препарати за шминка; креми за белеење на кожата; маски за убавина; сапуни; шампони; антиперспиранти; препарати за сончање; сјај за усни; купка за тело; дезодорански за луѓе или животни

(111) **26798** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/386 (220) 19/04/2018

(181) 19/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп ул. Цане Кузмановски бр. 1, Прилеп, МК (540)**



ZLATEN DAB

(591) зелена, бела, црна, црвена, златна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво

(111) **26746** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/387 (220) 20/04/2018

(181) 20/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Monster Energy Company, a Delaware corporation**

1 Monster Way, Corona, California 92879, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

RULE YOUR KINGDOM!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучително газирани и енергетски пијалоци; сирупи, концентрати, пудри и додатоци за правење пијалоци, вклучително и газирани и енергетски пијалоци; пиво

(111) **26748** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/389 (220) 23/04/2018

(181) 23/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **The Dow Chemical Company (Delaware corporation)**

Midland, Michigan, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

V PLUS PERFORM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии за понатамошно производство, имено, полиоли и изоцијанати што ќе се користат во производството на изолациони пени

(111) **26749** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/391 (220) 23/04/2018

(181) 23/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **ЛИОН ДОО**

ул.„Ленинова“ бр. 1, 2200, Свети Николе,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) синозелена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од жито, тесто и слатки,
интегрални бисквити, какао, чоколадо, какао
крем барои, какао крем
кл. 35 рекламирање; услуги на увоз - извоз и
трговија на големо и мало со: производи од
жито, тесто и слатки, интегрални бисквити,
какао, чоколадо, какао крем барови, какао
крем

(111) **26750**

(151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/392

(220) 23/04/2018


(181) 23/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **C. Uyemura & Co., Ltd.**

2-6 Dosho-machi, 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JP

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 индустриски хемикалии; раствори за
површинска заштита (за нанесување
превлека); раствори за безструјно (хемиско)
нанесување на превлека; раствори за
електрохемиско нанесување; помошни
средства за нанесување превлека; хемиска
подготовка за нанесување превлека; хемиски
средства за активирање на површината;
детергенти (одмастувачи) кои се користат во
процесот на производство; хемикалии кои се
користат во кади за хемиско и
електрохемиско нанесување на превлеку;
адитиви (додатоци) за кади за нанесување;
агенси за предtretman; агенси за
нагризување; хемиски препарати за третман
на површината; средства за отстранување на
превлеките; хемикалии кои се користат во
производство и фабрикација на штампани
кола, имено хемикалии за металзирање
вклучувајќи третман за отстранување на
слоеве, стабилизатори, кондиционери,
активатори и неутрализери; електрохемиски
процес за нанесување на бакар
кл. 7 машини за нанесување на превлеку;
машини за нанесување превлеку, особено
машини за безструјно (хемиско) и
електролитичко нанесување на превлеку;
кади за нанесување превлека; резервоари за
нанесување превлека; машини за
производство на полупроводници; машини за
изработка печатени електронски плочки;
машини и апарати за полирање; машини за
работа со метали; машини (апарати); машини
и апарати за третман за деминерализација;
машини за хемиски процеси; машини за
производство на плочки; машини за
формирање на печатени електронски плочки;
машини за мелење; уреди со третман за
отстранување на слоеви; апарати за
електролитичко нанесување; резервоари за
хемиски процеси; машини и апарати за

нанесување превлака и апарати за производство на полупроводници; машини и апарати за нанесување на превлеки и за производство на печатени електронски плочки; опрема за површински третман и производство на печатени електронски плочки; опрема за површински третман на плочки; машини за ракување со хемикалии, особено електролитички апарати за регенерација; машини кои се користат за производство на електрични и електронски кола

кл. 9 компјутерски софтвер; апарати за мерење; машини за автоматско контролирано нанесување на превлеки; електроди; електролизери; апарати за регулација на струјата; скенери за печатени електронски плочки

(111) **26751** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/393 (220) 23/04/2018

(181) 23/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **C. Uyemura & Co., Ltd.**

2-6 Doshomachi, 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

UYEMURA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 индустриски хемикалии; раствори за површинска заштита (за нанесување превлека); раствори за безструјно (хемиско) нанесување на превлека; раствори за електрохемиско нанесување; помошни средства за нанесување превлека; хемиска подготовка за нанесување превлека; хемиски средства за активирање на површината;

детергенти (одмастувачи) кои се користат во процесот на производство; хемикалии кои се користат во кади за хемиско и електрохемиско нанесување на превлеки; адитиви (додатоци) за кади за нанесување; агенси за предтретман; агенси за нагризување; хемиски препарати за третман на површината; средства за отстранување на превлеките; хемикалии кои се користат во производство и фабрикација на штампани кола, имено хемикалии за металзирање вклучувајќи третман за отстранување на слоеви, стабилизатори, кондиционери, активатори и неутрализери; електрохемиски процес за нанесување на бакар кл. 7 машини за нанесување на превлеки; машини за нанесување превлеки, особено машини за безструјно (хемиско) и електролитичко нанесување на превлеки; кади за нанесување превлека; резервоари за нанесување превлека; машини за производство на полупроводници; машини за изработка печатени електронски плочки; машини и апарати за полирање; машини за работа со метали; машини (апарати); машини и апарати за третман за деминерализација; машини за хемиски процеси; машини за производство на плочки; машини за формирање на печатени електронски плочки; машини за мелење; уреди со третман за отстранување на слоеви; апарати за електролитичко нанесување; резервоари за хемиски процеси; машини и апарати за нанесување превлака и апарати за производство на полупроводници; машини и апарати за нанесување на превлеки и за производство на печатени електронски плочки; опрема за површински третман и производство на печатени електронски плочки; опрема за површински третман на плочки; машини за ракување со хемикалии, особено електролитички апарати за регенерација; машини кои се користат за

производство на електрични и електронски кола

кл. 9 компјутерски софтвер; апарати за мерење; машини за автоматско контролирано нанесување на превлеку; електроди; електролизери; апарати за регулација на струјата; скенери за печатени електронски плочки

(111) **26844** (151) 16/11/2018
(210) ТМ 2018/394 (220) 24/04/2018
(181) 24/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за хотелиерство, трговија и услуги ТРОКАДЕРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Тетово**

160 31, Тетово, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

TROKADERO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои не се опфатени во другите класи); видови печатари; блокови за печатење

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пива; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **26775** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/395 (220) 24/04/2018
(181) 24/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за земјоделско-сточарско производство, преработка и промет на големо и мало, увоз-извоз СКОВИН АД Скопје**

ул. 15-ти Корпус бр.3, Гази-Баба, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, златна, кремova боја

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадо

кл. 33 вино

кл. 35 малопродажба; претставување на производи; ширење рекламен материјал; услуги за управување со продажба; промовирање на продажба за трети лица; услуги за комерцијални информации во врска со вино; малопродажба на чоколадо

(111) **26842** (151) 16/11/2018
(210) ТМ 2018/396 (220) 24/04/2018
(181) 24/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. Илинденска бб, 2310, Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



VIVA LA VITA

(591) бела, виолетова, црвена, зелена,
светло и темно кафена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 интегрални бисквити со суво овошје и
прелив

(111) **26768** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/399 (220) 25/04/2018

(181) 25/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Patrón Spirits International AG**

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен
пива);дестилирани

алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и
ликери

(111) **26769** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/400 (220) 25/04/2018

(181) 25/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Patrón Spirits International AG**

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен
пива);дестилирани

алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и
ликери

(111) **26770** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/402 (220) 25/04/2018

(181) 25/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Patrón Spirits International AG**

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен
пива);дестилирани

алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и
ликери

(111) **26771** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/403 (220) 25/04/2018

(181) 25/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Patrón Spirits International AG**

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен
пива);дестилирани
алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и
ликери

(111) **26772** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/404 (220) 25/04/2018

(181) 25/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Patrón Spirits International AG****Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

**GRAN
PATRÓN**
Burdeos

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен
пива);дестилирани
алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и
ликери

(111) **26773** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/405 (220) 25/04/2018

(181) 25/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Patrón Spirits International AG****Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

**GRAN
PATRÓN**
PLATINUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен
пива);дестилирани
алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и
ликери

(111) **26774** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/406 (220) 25/04/2018

(181) 25/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Patrón Spirits International AG****Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

**GRAN
PATRÓN**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен
пива);дестилирани
алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и
ликери

(111) **26752** (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/407 (220) 25/04/2018

(181) 25/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство трговија
и услуги БУТИК-РЕВОЛУШН ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје

ул.КЕЈ 13-ти Ноември бр. 2/локал 7, 1000,
Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите кпаси, торби за патување, кожени
ремени, портмонеа, женски чанти, кожени
кутии, прекривачи од кожа, крзна
кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,
баретки, корсети, чевли, чизми, спортски
обувки, сандали, облека од имитација на
кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани,
ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки,
долна облека, пуловери, кошули, шамии,
шалови, пантолони, костуми, елечи,
џемпери, чорапи

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите кпаси, торби за патување, кожени
ремени, портмонеа, женски чанти, кожени
кутии, прекривачи од кожа, крзна, облека,
обувки, капи, вратоврски, баретки, корсети,
чевли, чизми, спортски обувки, сандали,
облека од имитација на кожа, облека од кожа,
палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,
кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми,
елечи, џемпери, чорапи

(111) 26754 (151) 12/11/2018

(210) ТМ 2018/410 (220) 26/04/2018

(181) 26/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) Трговско друштво за производство
промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје

ул.Киро Крстевски бр. 15/3, 1000, Скопје,
МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на продажба на големо и на
мало на: актовки, ранци, торби за кампери,
торби за алпинисти, спортски торби, торби за
патување, кожени ремени, портмонеа,
женски чанти, кожени кутии, прекривачи од
кожа, крзна, куфери, облека, обувки, капи,
вратоврски, чизми, спортски обувки, сандали,
облека од имитација на кожа, облека од кожа,
палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,
кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми,
елечи, џемпери, чорапи, виљушки за маса,
лажици, ножеви, прибор за јадење,
биберици, соларници, бокалчиња, вазни,
чинии, шишиња, шољи, стаклени чаши за
пиење, стаклени садови, чајници, тави,
тенџериња, термоси, украсни статуетки од
порцелан теракота или стакло, саксии за
цвеќе, сервиси за јадење со исклучок на
ножеви виљушки и лажици, сервиси за кафе,
сервиси за чај, производи од кристал
(стакларија), предмети од порцелан, прибори
за употреба во домаќинствата сите со
потекло од Италија

(111) 26787

(151) 12/11/2018



(210) ТМ 2018/411 (220) 26/04/2018
(181) 26/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје**
ул. Партизански одреди бр. 154, Скопје,
МК

(540)

UNION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
неметални контејнери, за складирање или
транспорт; необработена или
полуобработена коска, рог, китова коска или
седеф; школки; морска пена; килибар
кл. 28 игри и играчки; апарати за видео игри;
производи за гимнастика и спорт; украси за
елка

(111) **26788** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/412 (220) 26/04/2018
(181) 26/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје**
ул. Партизански одреди бр. 154, Скопје,
МК

(540)

FAVORIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
неметални контејнери, за складирање или
транспорт; необработена или
полуобработена коска, рог, китова коска или
седеф; школки; морска пена; килибар
кл. 28 игри и играчки; апарати за видео игри;

производи за гимнастика и спорт; украси за
елка

(111) **26755** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/415 (220) 27/04/2018
(181) 27/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Artevos GmbH**

Robert-Bunsen-Str. 7, 79108 Freiburg, DE

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца; млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски
производи и зрна, кои не се вклучени во
другите класи; живи животни; свежо овошје и
зеленчук; семиња, природни билки и
цвеќиња; храна за животни; слад
кл. 32 пива; минерална и газирана вода и
други безалкохолни пијалаци; пијалоци од
овошје, пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци

(111) **26757** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/416 (220) 27/04/2018
(181) 27/04/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Artevos GmbH**
Robert-Bunsen-Str. 7, 79108 Freiburg, DE
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

ARTEVOS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски производи и зрна, кои не се вклучени во другите класи; живи животни; свежо овошје и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќиња; храна за животни; слад
кл. 32 пива; минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалаци; пијалоци од овошје, пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **26758** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/419 (220) 27/04/2018
(181) 27/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Wyeth LLC**
235 East 42nd Street, 10017 New York, NY , US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DUAVIVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање симптоми на менопауза и за превенција и третман на губење на коскената маса

(111) **26759** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/420 (220) 27/04/2018
(181) 27/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) **PharmacoNutrition GmbH**
Baarerstrasse 75 CH-6300 Zug, CH
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

CLARICELL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати со исклучок на антибиотици и анти-инфективни препарати; ветеринарни препарати; санитарски и санитарни препарати за медицински намени; диетални субстанции прилагодени за медицинска употреба; диететски суплементи; храна за бебиња; фластери, завои, материјали за завивање и преврзување рани; материјали за пломбирање заби, забен восок; дезинфициенси

кл. 29 додатоци кон храна во форма на протеини
кл. 32 едноставни пијалоци; пива; минерални и газирани води и други без-алкохолни пијалоци; овошни пијалоци, овошни џусови; сирупи и други препарати за правење пијалоци

(111) **26843** (151) 16/11/2018
(210) ТМ 2018/427 (220) 03/05/2018
(181) 03/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за производство трговија и услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ Гевгелија**
ул. Гевгелија бр. 18, 1480, Гевгелија, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-Б, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 алва, ароми за колач, бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, гуми за цваќање, жита (снегулки од сушени жита), зобени снегулки, какао, какао (производи од какао), карамел бомбони, кафе, кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), марципан /слатки од шеќер и бадем/, матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, мента (бомбони од мента), мента за слатки, ароматични, овошни слатки, палачинки, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни снегулки, саќести слатки, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (слатки од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, торти, украси за слатки /за јадење/, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шеќер, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва

кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: алва, ароми за колач,

бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, гуми за цваќање, жита (снегулки од сушени жита), зобени снегулки, какао, какао (производи од какао), карамел бомбони, кафе, кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), марципан /слатки од шеќер и бадем/, матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, мента (бомбони од мента), мента за слатки, ароматични, овошни слатки, палачинки, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни снегулки, саќести слатки, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (слатки од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, торти, украси за слатки /за јадење/, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шеќер, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва

(111) **26836** (151) 16/11/2018

(210) ТМ 2018/431 (220) 04/05/2018

(181) 04/05/2028

(450) 30/11/2018

(300) 20170663.3 09/11/2017 KG

(732) **Reemtsma Cigarttenfabriken GmbH**
Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; производи од тутун; замени за тутун што не се за медицинска или куратина употреба; цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за виткање на цигари; кутии за цигари; филтри за цигари; хартија за виткање цигари; електронски цигари; течност за електронски цигари; производи за пушачите; кибрити

(111) **26838** (151) 16/11/2018
(210) ТМ 2018/432 (220) 04/05/2018
(181) 04/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) **DC Comics**

**2900 West Alameda Avenue, Burbank,
California 91505, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 кинематографски филмови кој вклучуваат комедија, драма, акција, авантура и/или анимација, и кинематографски филмови за емитување на телевизија кои вклучуваат комедија, драма, акција, авантура и/или анимација; аудио видео дискови, и DVD кои вклучуваат музика, комедија, драма, акција, авантура, и/или анимација; аудио видео дискови, и DVD кои вклучуваат музика, комедија, драма, акција, авантура, и/или

анимација; стерео слушалки; батерии; бежични телефони; ЦД плеери; аудио и видео плеери што може да си симнуваат за медиумска содржина со мултимедијални и интерактивни функции, софтвер за пребарување на видео записи и анотации, софтвер за заштита на содржината, софтвер за управување со база на податоци, софтвер за синхронизира на база на податоци; компјутерски програми за пристап, прелистување и пребарување на онлјан бази на податоци, софтвер кој им овозможува на корисниците да играат и програмираат аудио, видео, текст и мулти-медијални содржини поврзани со забава; апликации за компјутерски софтвери за стриминг и складирање аудио-визуелна медиумска содржина; софтвер за компјутерски игри за употреба на мобилни и целуларни телефони; програми за видео и компјутерски игри; касети (cartridges) за видео игри; софтвер за компјутерски и видео игри; софтвер за компјутерски игри за машини за игра вклучувајќи слот машини; компјутерски софтвер или фирмвер за игри на среќа на било која компјутеризирана платформа, кои вклучуваат специјализирани играчки конзоли, видео-базирани слот машини, автоматски слот машини и терминали за лотарија; CD-ROM и компјутерски DVD игри и компјутерски програми, имено, софтвер за поврзување на дигитални видеа и аудио медиуми со глобална компјутерска информативна мрежа; софтвер за стриминг на аудиовизуелна и мултимедијална содржина преку интернет и глобална комуникациска мрежа; софтвер за стриминг на аудиовизуелна и мултимедијална содржина на мобилни дигитални електронски уреди; компјутерски софтвер за безжична достава на содржина; компјутерски софтвер за набавување, пристапување, и гледање на стрипови, стрип-книги, филмови, тв шоу, видеа, и



мултимедијална содржина; мобилни апликации за пристапување и стриминг на аудиовизуелна и мултимедијална содржина преку интернет и глобални комуникациски мрежи; софтвер за видео игри; софтвер за компјутерски игри; компјутерски игри кои се симнуваат; интерактивни програми за видео игри; касети и дискови за компјутерски игри; софтвер за преземање на компјутерски игри за употреба на мобилни телефони, таблети и персонални компјутери кој што се симнува; програми за електронски игри; софтвер за електронски игри за мобилни телефони, таблети, персонални компјутери, и рачни електронски уреди; софтверски и хардверски програм за игри во виртуелна реалност; кинематографски филмови што се симнуваат и телевизиски шоа кои вклучуваат белетристички и небелетристички приказни на најразлични теми обезбедени преку услуга на видео-на-барање (video-on-demand); магнетно кодирани магнетски картички, имено, картички за телефон, кредитни картичка, картички за пари, дебитни картички, поклон картички и магнетни клуч картички; подлошки за маус; празни УСБ флеш драјв; додатоци за мобилни телефони, лаптопи, таблети, дигитални камери, дигитални музички плеери, паметни часовници, персонални дигитални асистенти, и електронски направи за читање книги, имено, заштитни ракави, навлаки, кутии, екрани (faceplates), преслеки (skins), ленти (straps), и заштитни прекривки за дисплеј екран; слушалки за глава; слушалки за уши; воки-токи; телефони; мобилни телефони; слушалки за мобилни телефони; адаптери за мобилни телефони; очила; додатоци за очила, имено, ленти, врвки за на врат, ленти за на глава што спречуваат очилата да се поместуваат на тој што ги носи; очила за гледање; очила за сонце; футроли за очила за гледање и за очила за сонце; двоглед;

декоративни магнети; обележани линеари; лупа; микрофони; спортски кациги; велосипедски кациги; елеци за пловење; публикации кои што се симнуваат како книги кои вклучуваат ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и/или драмски филмови, стрипови, стрип-книги, книги за деца, водич за стратегии, списанија кои вклучуваат ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и/или драмски филмови, боенки, книги за детски активности и списанија од полето на забавата

кл. 16 печатени материјали и производи од хартија, имено, книги со ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и драмски филмови, стрипови, стрип-книги, книги за деца, водич за стратегии, списанија со ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и драмски филмови, боенки, детски книги со активности; канцелариски материјал, хартија за пишување, плика, тетратки, дневници, картички за белешки, честитки, колекционерски сликички за размена; литографи; пенкала, моливи, кутии за нив, гуми, мрсни боици, маркери, дрвени боици, комплекти за сликање, кредити и табли за кредити; сликички (налепници) и книги за сликички; налепница (ознака), прецртани слики (со топлина); постери; лепливи пластични фолии со хартија што се отстранува за нанесување слики за декоративни цели; монтирани и немонтирани фотографии; насловни страни на книги, маркери за книги, календари, хартија за виткање подароци; хартиени декорации за забави, имено, хартиени салфети, украсни подметки од хартија, креп хартија, покани, хартиени чаршави за маса, хартиени декорации за торта; печатени прецртани слики што се аплицираат на вез или на ткаенина; печатени шаблони за костуми, пижами, дуксери и маици

кл. 18 спортски торби, кенгури за бебиња, ранци, торби за на плажа, торби за книги, торби за пелени, патни торби, курирски ташни за на рамо, актен ташни, спортски торби, големи торби, новчаничиња за монети, торбички за на половина што се носат одзади, ранци, торбички за на половина, торби за пазарење, торби за пазарење што може повторно да се употребуваат; чадори; паричници; додатоци направени од кожа, имено, паричници, женски чанти и појаси за рамо

кл. 21 стаклени, керамички и земјени производи, имено, длабоки чинии, плитки чинии, шолји за кафе, и шолји; стакларија за пијалаци, имено, бокалчиња, кригли и чаши за пиење; комплети за шеќер и млеко; бебешки шишенца/шолји; тегли за колачи; украсни статуетки од порцелан, теракота или стакло; четки за заби; неелектрични садови за кафе што не се од благородни метали; кутии за ручек; садови за ручек; корпи за хартиен отпад; садови за ладење (кофи со мраз); пластични кофи; полици/држачи за во бања; калапи за колачи; прибор за послужување, имено, лопатки за сервирање пити, постолје за торта кое се врти, шпатули, стугалки за употреба во домаќинство, и лопатки за торти; чутури; пластични подметки; термички изолирани садови за храна или пијалаци; секачи (модли) за колачи; отварачи за плутени тапи; шишиња за вода што се продаваат празни; бокали за вино; плоснати шишенца за пиење; ракавици за работа во градина; гумени ракавици за домаќинство; и сервис за ручање, имено, хартиени чинии и хартиени чашки; украсни подметки, што не се од хартија или текстил; крпи

кл. 25 облека за мажи жени и деца, имено, кошули, маици, дуксери, тренерки за трчање, панталони, гаќи, шорцеви, маици со прерамки, облека за на дожд, бебешки

лигавчиња од ткаенина, здолништа, блузи, фустани, боди за бебиња, прерамки за облека (трегери), џемпери, јакни, палта, палта за дожд, одеа за на снег, вратоврски, пењуари, шешири, капи, стреички за сонце, ракавици, каиши, марами, облека за спиење, пижами, долна женска облека, долна облека, чизми, чевли, патики, сандали, чорапи, кратки чизми, папучи со чорапи, облека за пливање и костуми за маскенбал и за денот на вештерките

кл. 35 услуги на онлајн продавници за малопродажба кои вклучуваат забавна и едукативна содржина, имено, претплата на филмови и телевизиски шоуа; услуги на продавници за малопродажба, услуги на онлајн продавници за малопродажба, сите вклучувајќи стоки за потрошувачи и предмети за подарок, сувенири, колекционерски предмети, компјутерски игри, компјутерски додатоци, ДВД, книги, стрипови, стрип-книги, однапред снимени аудио книги, електронски книги, очила за сонче, магнети, накит, привезоци за клучеви, часовници, дрангулии (trinkets), печатени работи, публикации, карти, постери, уметнички материјали, канцелариски материјали, стикери, канцелариски и школски набавки, ташни, новчаници, ранци, облека за миленичиња, прибор и садови за домаќинство и кујна, чаршави и постелнина за домаќинство, сервиси за домаќинство, садови за домаќинство, облека, модни додатоци, капи, обувки, костуми, додатоци за костуми, декорации за новогодишна елка, игри, спортски производи, играчки, украсни статуетки, храна, кристализиран шеќер за исхрана, и пијалаци; давање информации, вести, и коментари во полето на забавната дејност; услуги на рекламирање и промовирање; услуги на дигитално рекламирање; прибирање на информации во компјутерски бази на податоци; услуги на

маркетинг, рекламирање и промовирање; услуги на информации и истражувања на пазарот; услуги на рекламирање, имено, промовирање на производи и услуги од други преку компјутер или комуникациски мрежи; водење на онлајн пазари за други; услуги на малопродажни онлајн продавници кои што вклучуваат дигитални медиуми, имено, однапред снимен дигитален звук, видео и записи на податоци кои што вклучуваат музика, текст, видео, игри, комедија, драма, акција, авантура или анимација; промовирање на производите и услугите на други преку интернет; обезбедување на онлајн управување на компјутерски бази на податоци и онлајн бази на податоци кои што може да се пребаруваат во полето на забавата за други; услуги на онлајн рекламирање и маркетинг; обезбедување и изнајмување на рекламен простор на интернет; обезбедување на онлајн аукциски услуги; услуги на споредбено пазарење, имено услуги на обезбедување на комерцијални информации и совет за потрошувачи и услуги на обезбедување на споредување на цени; услуги на маркетинг кл. 38 телекомуникации; услуги на телекомуникации; обезбедување на онлајн капацитети за интеракција во реално време со други компјутерски корисници во врска со теми од општ интерес; обезбедување на онлајн соби за разговор, електронски огласни табли и форуми за пренесување на пораки меѓу корисници; стриминг на аудиовизуелна и мултимедијална содржина преку интернет; пренесување и доставување на аудиовизуелна и мултимедијална содржина преку интернет; услуги на пренесување на видео-на-барање; пренесување на аудио и видео на барање; стриминг на аудио и визуелна содржина; аудио и визуелно емитување; пренесување и доставување на аудио и визуелна содржина; услуги на

интернет емитување; услуги на видео емитување преку интернет; услуги на аудио емитување преку интернет; услуги на видео емитување преку интернет или други комуникациски мрежи, имено електронско пренесување на видео клипови; услуги на емитување и обезбедување на телекомуникациски пристап до видео и аудио содржина обезбедена преку услуги на видео-на-барање преку интернет; обезбедување на пристап на повеќе корисници до глобална компјутерска мрежа на информации; услуги на соби за разговор; услуги на портали; е-маил услуги; обезбедување на кориснички пристап на интернет; обезбедување на онлајн услуги што им овозможуваат на корисниците да креираат сопствени профили што вклучуваат информации за социјално вмрежување; обезбедување на пристап на онлајн компјутерски бази на податоци и онлајн бази на податоци што се пребаруваат во полето на забавата; обезбедување на пристап до компјутерски мрежи или интернет страни кои вклучуваат интерактивни групи за дискусија, вклучувајќи такви групи за дискусија во врска со книги, стрипови, стрип-книги, книги за деца, автори и читање кл. 41 издавачки услуги; услуги на електронско издаваштво, имено, објавување на текст и графички дела на други на он-лајн написи, новелизација, сценарија, стрипови, водичи за стратегии, фотографии и визуелни материјали; публикации што не може да се преземат како книги со ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и драмски филмови, стрипови, книги за деца, водич за стратегии, списанија со ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и драмски филмови, боенки, детски книги со активности и списанија во областа на забава; услуги на електронска/и игра/и обезбедени преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн

компјутерски, електронски и видео игри; обезбедување времена употреба на интерактивни игри што не може да се преземат; обезбедување на капацитети за казино и играње игри; услуги на забава, имено, казино игри; услуги на електронски казино игри; услуги на забава како развој на мултиплекс кина и театри, филмски изложби, дистрибуција на филм; услуги на забава, имено, обезбедување филмови и телевизиски шоуа што не може да се преземат преку услуга видео-на-барање; обезбедување филмови и телевизиски шоуа што не може да се преземат преку услуга на пренос видео-на-барање; обезбедување на вебсајт со телевизиски шоуа, филмови и мултимедијална забавна содржина што не може да се преземат, како и информации, мислења/оценки и препораки во врска телевизиски шоуа, филмови и мултимедијална забавна содржина; услуги на забава како развивање, креирање, продукција, дистрибуција и постпродукција на кинематографски филмови, телевизиски шоуа, специјални настани и мултимедијална забавана содржина; услуги на забава како театарски, музички и комични изведби во живо; услуги на забавни паркови; презентација на шоуа и/или филмови во живо или претходно снимени; забавни и/или рекреативни информации; услуги на забавни клубови; услуги на фан клубови

(111) **26879** (151) 19/11/2018
(210) ТМ 2018/433 (220) 04/05/2018
(181) 04/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) **"INDRIT" SH.P.K**

Vlore Lagjia Rilindja, Rruga Misto Mele,
Objekt Nr. 1390 kati 1, Vlore / Shqiperi, --
(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, тиркизна, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 опрема за осветлување, греење, готвење, ладење, сушење, вентилација, опрема за стерилизација на вода и греење на вода за саниарни намени

(111) **26795** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/434 (220) 07/05/2018
(181) 07/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за трговија и услуги**

НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ

с. Дрслајца, Струга, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) темно портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 путер, путер од лешник, путер од какао, путер од кикиритки, путер од кокосов орев, путер од млеко, алгинати за храна, бадеми мелени, масло од кокосов орев, масло од репка за исхрана, кандирано овошје, снегулки од компири, овошни желеа, џем од ѓумбир, морски алги, јаткасто овошје (орев, бадем лешник), сушено и подготвувано



овошје и зеленчук
 кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, ананасово семе, прополис за исхрана на луѓето. пијалаци од какао со млеко, мед, желеа, бадемови колачи, мусли, мушкатов орев, алги
 кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: путер, путер од лешник, путер од какао, путер од кикиритки, путер од кокосов орев, путер од млеко, путер од лешник и какао, путер од лешник какао и мед, намаз од лешник и путер од млеко, намаз од лешник и канела, алгинати за храна, бадеми мелени, масло од кокосов орев, масло од репка за исхрана, кандирано овошје, снегулки од компири, овошни желеа, џем од ѓумбир, морски алги, јаткасто овошје (орев, бадем лешник), сушено и подготвувано овошје и зеленчук, свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, ананасово семе, прополис за исхрана на луѓето. пијалаци од какао со млеко, мед, желеа, бадемови колачи, мусли, мушкатов орев, алги

(111) **26839** (151) 16/11/2018
 (210) ТМ 2018/435 (220) 07/05/2018
 (181) 07/05/2028
 (450) 30/11/2018

(732) **Biocon Limited**
20 th KM, Hosur Road, Electronic City,
Bangalore-560100, IN

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

BASALOG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи и медицински препарати

кл. 10 медицински и терапевтски апарати и инструменти

(111) **26840** (151) 16/11/2018
 (210) ТМ 2018/436 (220) 07/05/2018
 (181) 07/05/2028
 (450) 30/11/2018

(732) **Biocon Limited**

20 th KM, Hosur Road, Electronic City,
Bangalore-560100, IN

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

Basalog One

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи и медицински препарати

кл. 10 медицински и терапевтски апарати и инструменти

(111) **26841** (151) 16/11/2018
 (210) ТМ 2018/439 (220) 08/05/2018
 (181) 08/05/2028
 (450) 30/11/2018

(732) **АИТОНИКС ДООЕЛ**

ул. Васил Ѓоргов 20А бизнис центар
Менхетен кат 1, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

AITONIX

(591) Портокалова, темно сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис (помош во водењето бизнис), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис проценки, вработување персонал (НР логистика); експерти за ефикасност, компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци), компјутерско рекламирање преку интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба, консултации за раководење со персонал, консултирање (професионално бизнис консултирање), маркетинг истражување, маркетинг студии, надворешно рекламирање, односи со јавноста, организирање бизнис настани за комерцијални и рекламни цели, организирање трговски саеми за комерцијални и рекламни цели, организирање бизнис конференции (маркетинг, продажба, менаџмент), семинари и обуки од областа на бизнисот; помош во водењето бизнис, бизнис консалтинг, медијација за започнување бизнис локално и меѓународно; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица, проценки (бизнис проценки), раководење (советодавни услуги за бизнис раководење), раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки), раководење со персонал (консултации за раководење со персонал), систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, собирање информации во компјутерските бази на податоци, советување за бизнис работење, советување за бизнис работење и

организација, услуги за преместување на бизнисите, увоз-извоз и трговија на големо и мало со компјутери
кл. 37 инсталирање, одржување и поправка на компјутерски хардвер; услуги за одржување кои се однесуваат на компјутерски хардвер; дијагностички услуги за одржување на компјутери; информации за поправки

кл. 42 Компјутерски решенија; компјутерско програмирање; компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); анализа на компјутерски системи; компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); советување за компјутерска технологија; советување за компјутерска безбедност; компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); конверзија на податоци од физички на електронски носачи; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; креирање и дизајнирање на мрежно базирани индекси на информации за други [информатички технолошки услуги] советување за безбедност на податоци; услуги за енкрипција на податоците; дигитализирање на документи [скенирање]; умножување компјутерски програми; електронско складирање на податоци; електронско следење на личните податоци за откривање на кражба на идентитет преку интернет; електронско следење на активноста на кредитни картички за откривање измама преку интернет; советување за информатичка технологија (IT); обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб-

страница;инсталирање компјутерски програми; советување за безбедност на интернет;одржување компјутерски програми; следење на компјутерски системи со далечински пристап;следење на компјутерски системи за откривање дефекти;следење на компјутерски системи за откривање на неовластен пристап или кршење на податоци; сигурносно копирање на податоци вон-страната;аутсорсинг даватели на услуги во областа на информатичката технологија; дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); контролирање на квалитетот; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); истражување и развој за други;обезбедување алатки за пребарување по интернет; серверски хостинг; софтвер како услуга [SaaS];п ремерување; истражувања во техниката;технички проекти (проучување технички проекти); техничко пишување; технолошки консултации; советување за телекомуникациска технологија; компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); советување за веб дизајн; Развој и дизајнирање на мобилни апликации, услуги за услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на \л/еб сајтови, \л/еб центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски

софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **26794** (151) 12/11/2018
 (210) TM 2018/448 (220) 08/05/2018
 (181) 08/05/2028
 (450) 30/11/2018

**(732) American-Cigarette Company
 (Overseas) Limited**

Route de France 17, Boncourt, 2926, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) бела, црна, сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 цигари; тугун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замена за тутун (не е за медицински цели); пури, цигарило (мали цигари); запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за виткање цигари, обвивки за цигари, филтри за цигари; џебен апарат за виткање цигари; рачни машини за полнење на тутун во хартиени обвивки; електронски цигари; течности за електронски

цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **26796** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/449 (220) 09/05/2018
(181) 09/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

FERAL KID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26797** (151) 12/11/2018
(210) ТМ 2018/450 (220) 09/05/2018
(181) 09/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

FERAL DAILY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26809** (151) 15/11/2018
(210) ТМ 2018/487 (220) 17/05/2018
(181) 17/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за производство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт Гостивар**

ул. „Мара Угринова“ бр. 144, 1230, Гостивар, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Candeo

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26874** (151) 19/11/2018
(210) ТМ 2018/489 (220) 17/05/2018
(181) 17/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за маркетинг и**

комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје

ул. Славка Недиќ 14/1, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 демонстрација на производи, изнајмување рекламен простор, изложби, рекламирање, маркетинг, истражување на пазар, маркетинг на настани, услуги на маркетинг

кл. 41 забавни, спортски и културни активности, организирање натпревари, приредби (одржување приредби), приредби (организирање приредби), разонода, организирање фестивали, музички концерти, музички настапи, услуги на музички концерти, услуги на музички фестивали, музички концерти во живо, организирање на музички настапи

(111) **26873** (151) 19/11/2018
 (210) ТМ 2018/490 (220) 17/05/2018
 (181) 17/05/2028
 (450) 30/11/2018

(732) **Друштво за маркетинг и комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје**
ул. Славка Недиќ 14/1, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
 ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, бела црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 демонстрација на производи, изнајмување рекламен простор, изложби, рекламирање, маркетинг, истражување на пазар, маркетинг на настани, услуги на маркетинг

кл. 41 забавни, спортски и културни активности, организирање натпревари, приредби (одржување приредби), приредби (организирање приредби), разонода, организирање фестивали, музички концерти, музички настапи, услуги на музички концерти, услуги на музички фестивали, музички концерти во живо, организирање на музички настапи

(111) **26832** (151) 16/11/2018
 (210) ТМ 2018/491 (220) 18/05/2018
 (181) 18/05/2028
 (450) 30/11/2018

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје**
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

VALE-RELAX

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **26817** (151) 14/11/2018
 (210) ТМ 2018/496 (220) 21/05/2018
 (181) 21/05/2028
 (450) 30/11/2018

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ВЕЈПР АПЛИКАЦИИ ДОО Скопје**
ул. Христо Смирненски бр. 42 - локал 3, Скопје, МК

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат
 бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, бела, сива и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички

апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање и контрола на електрична енергија, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **26808** (151) 15/11/2018
 (210) ТМ 2018/497 (220) 21/05/2018
 (181) 21/05/2028
 (450) 30/11/2018

(300) 2017-1018 27/11/2017 LI
 (732) **Swarovski Aktiengesellschaft**
Dröschstrasse 15 9495 Triesen, LI
 (740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од благородни метали или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; тијари, украси за коса од благороден метал (накит); часовници и хронометриски инструменти; вистински накит и бижутерија; скапоцени камења; украси (накит); ѓердани (накит); обетки; белегзии; прстени (накит); брошеви; алки; привезоци (накит); привезоци за ланче; синцирчиња од благородни метали; медалјони на отварање; петлици за ракави; медалјони; привезоци за клучеви од благородни метали; привезоци за клучеви со ситни украси; делови накит од стакло; вистински или вештачки благородни камења, пластика, обичен или благороден метал за лична употреба; кутии за накит; рачни и сидни часовници и нивни делови; часовници со функција за безжична комуникација; часовници кои вклучуваат мемориска функција; кутии адаптирани за држење на рачни и сидни часовници; природни или синтетички благородни камења од сите видови и за секаква намена; скапоцени камења, особено стаклени скапоцени камења и вештачки скапоцени камења; камчиња за накит од брусено стакло

кл. 35 услуги на малопродажба или големопродажба; услуги на малопродажба или големопродажба преку интернет; услуги на комерцијално промовирање, информирање и рекламирање; услуги на комерцијално промовирање, информирање и рекламирање преку интернет; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; промовирање на продажба; ширење на реклами (летоци, проспекти, печатен материјал, примероци); собирање на најразновидна стока во полза на другите, исклучувајќи го транспортот на истата,

овозможувајќи им на потрошувачите лесно да ги видат и купат тие стоки; собирање на најразновидна стока во полза на другите, исклучувајќи го транспортот на истата, овозможувајќи им на потрошувачите да ги анализираат таквите производи на веб страна и лесно да ја купат таа стока; сите претходно спомнати услуги во врска со накит, ѓердани, обетки, белегзии, прстени како накит, привезоци како накит, привезоци за ланче, привезоци за клучеви [ситни украси или синцирчиња], рачни часовници, сидни часовници, украси за накит, фигурини, декорации за прослави, декоративни предмети главно направени од стакло, канделабри, делови за канделабри, апарати за осветлување, инструменти за пишување, ташни, торбички, новчаници, футроли за мобилни телефони, наочари за сонце, очила, футроли за наочари за сонце и очила, стакларија, стаклени длабоки чинии, стаклени кутии, чаши за пиење, сервиси за јадење (со исклучок на ножеви, вилушки и лажици), вазни, свеќници, огледала, рамки за слики, парфимерија, козметика, електронски уреди што може се носат и уреди за следење на активности што може да се носат, облека, обувки, текстилна стока, мебел, УСБ стикови, УСБ приклучоци, уреди за складирање на податоци компатибилни за УСБ, електронско пенкало за користење на екрани на допир, звучници и звучни системи (особено преносни звучници), ташни, футроли и прекривки специјално дизајнирани за слушалки, компјутери, дигитални асистенти и мобилни телефони; рекламни и промотивни услуги поврзани со претходно споменатите стоки

(111) **26807** (151) 15/11/2018
 (210) ТМ 2018/499 (220) 22/05/2018
 (181) 22/05/2028
 (450) 30/11/2018

(732) **Друштво за инженеринг, производство, сервисирање, ремонт и монтажа на лифтови РАДЕ КОНЧАР ЛИФТОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
 ул. Христо Татарчев бр. 91-Б-2/16, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црвена, зелена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 7 лифтови, лифтови за станбени и деловни згради, панорамски и луксузни лифтови, лифтови за посебна намена, фасадни лифтови, теретни и малотеретни лифтови, хидраулични подигнувачки платформи

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги, монтирање и поправање лифтови и угостителска опрема

(111) **26819** (151) 14/11/2018
 (210) ТМ 2018/503 (220) 23/05/2018
 (181) 23/05/2028
 (450) 30/11/2018

(732) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)**
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

VIBALLA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди

(111) **26763** (151) 06/11/2018

(210) ТМ 2018/504 (220) 28/05/2018

(181) 28/05/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за трговија туризам и услуги ШАР ЕКСПРЕС Рамадан ДООЕЛ увоз-извоз, с. Слатино, Теарце**

1204 с.Слатино, Теарце, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) светло црвена, темно црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 изнајмување возила, изнајмување автобуси, изнајмување автомобили, такси превоз, автобуски превоз, влечење возила, транспортни услуги; организирање патувања, организирање крстарења, придружување патници, превезување патници, резервации за превоз, резервации за патувања, разгледувања на културни знаменитости и обиколки (туризам), информирање за превоз, изнајмување возила, услуги на преселување, превоз со блиндирано возило, пренос на скапоцености со обезбедување кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување, бироа за сместување (хотели и агенции), сместување (изнајмување за времено сместување), резервирање за сместувања, услуги во барови, резервирање пансиони, пансиони и интернати, бифеа (снек-барови), кафетерии

(експрес ресторани), услуги на камповите за летување, служење храна и пијалаци, летувалишта, резервирање хотели, хотели, изнајмување простории за состаноци, изнајмување за времено сместување, ресторани, ресторани со самопослужување

(111) **26747** (151) 06/11/2018

(210) ТМ 2018/505 (220) 28/05/2018

(181) 28/05/2028

(450) 30/11/2018

(732) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(540)

DEXLOREN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26745** (151) 06/11/2018

(210) ТМ 2018/506 (220) 28/05/2018

(181) 28/05/2028

(450) 30/11/2018

(732) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(540)

BOSFEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26756** (151) 06/11/2018

(210) ТМ 2018/509 (220) 28/05/2018

(181) 28/05/2028

(450) 30/11/2018

(732) **ANAND INTERNATIONAL**



76 A&B Govt. Indl Estate, Charkop Kandivali . (West) Mumbai - 400067, IN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

DIGNO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 пенкала, прибор за пишување, хартија, хартија за пакување, просирна хартија, пергамент хартија, издавачки материјал, книги, нотеси [бележници], плика, папки, материјали за повезување, етикети, рекламна табла направена од хартија или картон, меморандуми, летоци, визит карти, честитки, брошури, картони, картонски производи, најлон или торби со еднократна употреба за пакување, пластична балонска обвивка за пакување или замотување, леток, периодични публикации, илустрирани списанија за деца, весник, канцелариски материјали, бришачи, острилки електрични или неелектрични, линијари, моливи, одбележувачи, корици

(111) 26824 (151) 15/11/2018
(210) ТМ 2018/513 (220) 30/05/2018
(181) 30/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство
градежништво трговија и услуги РОЈАЛ
Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип
ул. Јаким Стојковски бр. 16, 2210,
Пробиштип, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)

КАКО СЕ ДОГОВОРИМЕ, ТАКА ИЗЛЕЗЕ!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 книговодство, сметки (изработка на изводи од сметки), комерцијална администрација на издавањето лиценци за стоки и услуги за други лица, административна обработка на нарачките за купување, рекламирање [огласување], агенции за рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламен материјал (ажурирање на рекламниот материјал), рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), рекламен простор (изнајмување рекламен простор), советување на потрошувачите (комерцијални информации и советување на потрошувачите) [продавница за советување на потрошувачите], анализа (анализа на цените), одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни, проценки (бизнис проценки), договарање претплати на весници за трети лица, уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии), помош (помош во водењето бизнис), аукционерство, ревизија, лепење плакати, книговодство, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, советување за бизнис работење и организација, помош во водењето бизнис, бизнис менаџмент на хотели, советување за организирање на работењето, бизнис проучување, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), комерцијално-информативни агенции, комерцијални информации и советување на потрошувачите [продавница за советување на потрошувачи], помош за комерцијално или индустриско работење, комуникациски медиуми (презентација на стоки на комуникациски медиуми) за малопродажба, служби за споредување (служби за споредување на цените), собирање статистички податоци, компјутерски датотеки

(средување на информации во компјутерски датотеки), компјутерски датотеки (систематизација на информации во компјутерски датотеки), консултирање (професионално бизнис консултирање), потрошувачи (комерцијални информации и советување на потрошувачи) [продавница за советување на потрошувачите], анализа на цените, пребарување податоци во компјутерски документи за трети лица, претставување на стоките, директно поштенско рекламирање, ширење на рекламните огласи, дистрибуција на примероци, копирање документи, економско прогнозирање, експерти за ефикасност, агенции за вработување, проценка на стеблата во шумите, проценка на волна, изложби (организирање изложби) од комерцијален и рекламен карактер, раководење со датотеки (компјутизирано раководење со датотеки), прогнозирање (економско прогнозирање), класификација на волна, агенции за увоз и извоз, помош за индустриско работење (помош за комерцијално или индустриско работење), информативни агенции (комерцијално-информативни агенции), советување за организирање на работењето, бизнис проучување, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), комерцијално-информативни агенции, информации (бизнис информации), испитување (бизнис испитување), истражување (бизнис истражување), фактурирање, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели, раководење (советнички услуги за бизнис раководење), помош за работење (помош за комерцијално или индустриско работење), раководење (компјутизирано раководење со датотеки), консултации за раководење (консултации за раководење со персонал), маркетинг истражување, маркетинг студии, ангажирање манекени за рекламирање или

промовирање на производи, услуги за пратење на печатените вести, претплати на весници (договарање претплати на весници) за трети лица, изнајмување канцелариски машини и опрема, компјутерско рекламирање преку интернет, испитување на јавното мислење, организирање изложби од комерцијален и рекламен карактер, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], подготовки за исплата, консултации за раководење со персонал, вработување персонал, фотокопирање, испитување (испитување на јавното мислење), презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажба, служби за споредување на цените, обработка (административна обработка на нарачките за купување), обработка (обработка на текстови), услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми], психолошко тестирање за селекција на персонал, односи со јавноста, објавување рекламни текстови, рекламирање, агенции за рекламирање, подготвување рекламни рубрики, изнајмување рекламен материјал, рекламни текстови (објавување рекламни текстови), рекламни текстови (пишување рекламни текстови), нарачки за купување (административна обработка на нарачките за купување), рекламирање преку радио, радио реклами, вработување (вработување персонал), услуги за преместување на бизнисите, изнајмување рекламен простор, изнајмување време за рекламирање на медиумите, изнајмување машини за фотокопирање, изнајмување автомати [за цигари или пијалаци], изнајмување (изнајмување канцелариски машини и опрема), изнајмување (изнајмување рекламен материјал), копирање (копирање документи), проучување (бизнис



проучување), малопродажба (презентација на стоки на комуникациски медиуми за малопродажба), промовирање на продажбата за трети лица, примероци (дистрибуција на примероци), секретарски услуги, уредување излози, стенографски услуги, барање спонзорства, изводи од сметки (изработка на изводи од сметки), статистички податоци (собирање статистички податоци), претплати (договарање претплати на весници) за трети лица, систематизација на информации во компјутерски датотеки, подготвување даночни уплати, телекомуникациски услуги (договарање претплати за телекомуникациски услуги) за трети лица, телефонски одговор за претплатници што не се достапни, телевизиско рекламирање, телевизиски реклами, тестирање (психолошко тестирање) за селекција на персонал, текстови (пишување рекламни текстови, стебла (проценка на стеблата во шумите), трговски саеми (организирање трговски саеми) за комерцијални или рекламни цели, преписи , дактилографски услуги, ажурирање на рекламниот материјал, автомати (изнајмување автомати), обработка на текстови, пишување рекламни текстови кл. 37 заштита од рѓосување на возила, асфалтирање, зидање, надзор на градежни работи, изолирање градежни работи, изградба на штандови и продавници, изолирање градби, градби (чистење градби, надворешни површини), градби (чистење градби, внатрешни површини), булдожери (изнајмување булдожери), столарија (поправање), миене автомобили, чистење оџаци, мажини за чистење (изнајмување машини за чистење), чистење (чистење возила), изградба, опрема за градење (изнајмување опрема за градење), информирање за градби, хидроизолирање (градби), рушење градби, монтирање и

поправање печки, одржување мебел, обновување мебел, подмачкување (подмачкување возила), градење пристаништа, монтирање и поправање на апарати аз греење, индормирање (информирање за градби), известување (известување за поправки), монтирање врати и прозорци, изолирање (изолирање градежни работи), отстранување пречки кај електрични апарати, монтирање и поправање уреди за наводнување, монтирање кујнска опрема, монтирање и поправање лифтови, брави (поправање сигурносни брави), подмачкување (подмачкување возила), монтирање, одржување и поправка на машини, зидарски услуги, десонфектирање, копање бунари, монтирање и поправање електрични апарати, багери (изнајмување багери), уништување (уништување штетници), со исклучок на земјоделство, градење фабрики, монтирање и поправање противпожарни аларми, молерисување, внатрешност и надворешност, лепење тапети, поставување асфалтна површина (поставување асфалтна површина на патишта), градење заштитни зидови на пристаништа, изградба и одржување цевководи, малтерисување, поставување водоводни инсталации, поправање пумпи, услуги поврзани со каменолом, полнење тонери за печатачи, изнајмување булдожери, изнајмување опрема за градење, изнајмување кранови (градежна опрема), изнајмување багери, известување за поправки, поправање сигурносни брави, поправања (подводни поправања), обновивање (обновување мебел), менување гуми, занитнување, поставување асфалтна површина на патишта, ставање покриви на објекти, антикорозивно заштитување, поставување скелиња, изолирање (изолирање градби) бензиски станици (бензиски станици за

возила), натписи (бојосување или поправка натписи), надвоз(надзор на градежни работи), одржување базени, миене возила, лепење тапети, градење поправање скпадишта, бунари(копање бунари), чистење прозорци, прозорци (монтирање врати и прозорци), гуми менување, вулканизрање гуми, градење под вода, тапазирање, поправање тапациран мебел, лакирање, чистење возила, подмачкување возила, одржување возила кл. 42 градежно советување, архитектура, планирање градби, советување за заштеда на енергија, заштита на животна средина(истражување на полето на заштита на животната средина) истражување (подводно истражување), геолошки истражувања на терен, геолошки истражувања, геолошки испитувања, дизајнирање графика, давање простор за веб (интернет) страници, индустриски дизајн, премерување земјиште, одржување (креирање и одржување) веб интернет страници за други, испитување материјали, физика(истражување), проекти(технички проекти), истражувања на терен (геолошки истражувања на терен), обезбедување алати за пребарување по интернет, контролирање на квалитетот, внатрешно уредување, програмирање (програмирање копјутерски системи), дизајн (индустриски дизајн), внатрешно уредување, дизајнирање графика, планирање градби, заштеда на енергија (советување за заштеда на енергија), инжињерство, премерување, истражување на полето на заштита на животната средина, подводно истражување, урбанистичко планирање, геолошки истражувања, дизајнирање (индустриски дизајн), испитувања (геолошки испитувања, проекти (технички проекти), премерување земјиште

(111) **26837** (151) 16/11/2018
(210) ТМ 2018/515 (220) 30/05/2018

(181) 30/05/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за комуникациски услуги**

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Spirit

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и



информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и

компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) 26835

(151) 16/11/2018

(210) ТМ 2018/516 (220) 30/05/2018

(181) 30/05/2028

(450) 30/11/2018

(732) **Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Pulse

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на

глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за



поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии,

компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)	5	26815	10	26834	22	26762	29	26859
1	26748	5	26816	10	26839	23	26723	29	26860
1	26750	5	26819	10	26840	24	26723	29	26861
1	26751	5	26832	10	26846	24	26760	29	26862
1	26826	5	26839	11	26761	24	26762	29	26863
3	26734	5	26840	11	26812	24	26776	29	26864
3	26744	5	26853	11	26879	24	26815	29	26865
3	26816	6	26761	12	26787	24	26883	29	26866
3	26820	6	26812	12	26788	25	26752	29	26867
3	26821	7	26750	12	26791	25	26760	29	26868
3	26822	7	26751	12	26792	25	26762	29	26881
3	26832	7	26807	14	26808	25	26776	29	26882
3	26857	7	26812	16	26743	25	26793	29	26889
3	26858	7	26884	16	26756	25	26815	30	26732
3	26869	8	26812	16	26815	25	26833	30	26749
3	26870	9	26730	16	26816	25	26834	30	26764
3	26871	9	26739	16	26818	25	26838	30	26765
3	26872	9	26750	16	26830	25	26846	30	26766
3	26875	9	26751	16	26838	25	26852	30	26775
3	26876	9	26791	16	26844	26	26723	30	26777
3	26877	9	26804	18	26752	28	26787	30	26778
3	26878	9	26805	18	26760	28	26788	30	26779
3	26880	9	26812	18	26762	28	26818	30	26780
5	26745	9	26817	18	26776	29	26738	30	26781
5	26747	9	26827	18	26838	29	26755	30	26782
5	26753	9	26828	19	26783	29	26757	30	26784
5	26758	9	26829	20	26760	29	26759	30	26785
5	26759	9	26830	20	26762	29	26789	30	26786
5	26767	9	26838	20	26787	29	26795	30	26789
5	26796	9	26849	20	26788	29	26799	30	26814
5	26797	9	26884	20	26883	29	26800	30	26842
5	26809	9	26890	21	26816	29	26810	30	26843
5	26810	10	26823	21	26838	29	26811	30	26844
5	26811	10	26833	22	26760	29	26848	30	26848



30	26859	33	26741	35	26835	37	26887	42	26801
30	26888	33	26742	35	26837	38	26725	42	26802
30	26889	33	26768	35	26838	38	26817	42	26804
31	26727	33	26769	35	26841	38	26827	42	26805
31	26728	33	26770	35	26843	38	26828	42	26817
31	26729	33	26771	35	26845	38	26829	42	26824
31	26731	33	26772	35	26847	38	26835	42	26827
31	26733	33	26773	35	26851	38	26837	42	26828
31	26737	33	26774	35	26854	38	26838	42	26829
31	26740	33	26775	35	26855	39	26724	42	26830
31	26755	33	26803	35	26860	39	26726	42	26835
31	26757	33	26889	35	26861	39	26735	42	26837
31	26789	34	26794	35	26862	39	26736	42	26841
31	26795	34	26836	35	26863	39	26763	42	26847
31	26848	35	26725	35	26864	40	26884	42	26854
31	26859	35	26735	35	26865	41	26725	42	26883
31	26881	35	26736	35	26866	41	26730	42	26884
31	26889	35	26743	35	26867	41	26739	42	26885
32	26727	35	26749	35	26868	41	26743	43	26725
32	26728	35	26752	35	26873	41	26793	43	26763
32	26729	35	26754	35	26874	41	26803	43	26803
32	26731	35	26775	35	26882	41	26804	43	26806
32	26733	35	26776	35	26885	41	26805	43	26814
32	26735	35	26790	35	26887	41	26818	43	26831
32	26736	35	26793	36	26721	41	26838	43	26856
32	26737	35	26795	36	26813	41	26847	43	26881
32	26740	35	26799	36	26827	41	26848	45	26801
32	26746	35	26800	36	26828	41	26851	45	26802
32	26755	35	26801	36	26845	41	26854	45	26804
32	26757	35	26802	36	26884	41	26855	45	26805
32	26759	35	26804	36	26887	41	26873	45	26827
32	26798	35	26805	37	26722	41	26874	45	26828
32	26825	35	26808	37	26807	41	26884	45	26845
32	26844	35	26818	37	26824	41	26885	45	26851
32	26850	35	26824	37	26841	42	26722	45	26886

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	26753	МК/Т/2017/0723
INDRIT SH.P.K	26879	МК/Т/2018/0433
ANAND INTERNATIONAL	26756	МК/Т/2018/0509
ARTEKS d.o.o.,	26776	МК/Т/2011/1325
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION	26849	МК/Т/2018/0294
American-Cigarette Company (Overseas) Limited	26794	МК/Т/2018/0448
Amgen Inc., (Delaware corporation)	26823	МК/Т/2016/0807
Amouage SAOC	26820	МК/Т/2016/0771
Amouage SAOC	26821	МК/Т/2016/0772
Amouage SAOC	26822	МК/Т/2016/0773
Artevos GmbH	26755	МК/Т/2018/0415
Artevos GmbH	26757	МК/Т/2018/0416
B.S.A.	26738	МК/Т/2018/0201
BOSNALIJEK d.d.	26796	МК/Т/2018/0449
BOSNALIJEK d.d.	26797	МК/Т/2018/0450
BOSNALIJEK d.d.	26747	МК/Т/2018/0505
BOSNALIJEK d.d.	26745	МК/Т/2018/0506
Biocon Limited	26839	МК/Т/2018/0435
Biocon Limited	26840	МК/Т/2018/0436
C. Uyemura &Co., Ltd.	26750	МК/Т/2018/0392
C. Uyemura &Co., Ltd.	26751	МК/Т/2018/0393
Constantin Film-Holding GmbH	26730	МК/Т/2015/0566
DC Comics	26838	МК/Т/2018/0432
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	26819	МК/Т/2018/0503
ENNELIN LTD	26827	МК/Т/2017/1195
ENNELIN LTD	26828	МК/Т/2017/1196
FUTURE ENTERPRISES PTE LTD	26888	МК/Т/2007/0397
HGST Netherlands B.V.	26830	МК/Т/2018/0291
Jaguar Land Rover Limited	26791	МК/Т/2017/0011
Jaguar Land Rover Limited	26792	МК/Т/2017/0012
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD	26853	МК/Т/2018/0298
Monster Energy Company, a Delaware corporation	26746	МК/Т/2018/0387
Patrón Spirits International AG	26768	МК/Т/2018/0399
Patrón Spirits International AG	26769	МК/Т/2018/0400
Patrón Spirits International AG	26770	МК/Т/2018/0402



Patrón Spirits International AG	26771	МК/Т/2018/0403
Patrón Spirits International AG	26772	МК/Т/2018/0404
Patrón Spirits International AG	26773	МК/Т/2018/0405
Patrón Spirits International AG	26774	МК/Т/2018/0406
PharmacoNutrition GmbH	26759	МК/Т/2018/0420
ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	26744	МК/Т/2018/0385
Reemtsma Cigarttenfabriken GmbH	26836	МК/Т/2018/0431
Shimano Inc.	26890	МК/Т/2009/0403
Société des Produits Nestlé S.A.	26810	МК/Т/2017/0659
Société des Produits Nestlé S.A.	26811	МК/Т/2017/0660
Swarovski Aktiengesellschaft	26808	МК/Т/2018/0497
The Dow Chemical Company (Delaware corporation)	26748	МК/Т/2018/0389
Toto Limited	26732	МК/Т/2015/1004
Western Digital Technologies, Inc. A corporation of Delaware	26829	МК/Т/2018/0255
Wrangler Apparel Corp.	26852	МК/Т/2018/0328
Wyeth LLC	26758	МК/Т/2018/0419
Љолес Сотирис	26739	МК/Т/2018/0379
A&E ГРУП КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	26814	МК/Т/2018/0358
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	26777	МК/Т/2017/1109
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	26778	МК/Т/2017/1110
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	26779	МК/Т/2017/1111
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	26780	МК/Т/2017/1112
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	26781	МК/Т/2017/1113
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	26782	МК/Т/2017/1114
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	26784	МК/Т/2017/1115
АИТОНИКС ДООЕЛ	26841	МК/Т/2018/0439
АЛДИС Трејд ДОО	26790	МК/Т/2008/1470
Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС	26886	МК/Т/2018/0299
Адвокатско друштво Трпеноски	26845	МК/Т/2016/0206
Ангелина Блажеска	26801	МК/Т/2018/0221
Ангелина Блажеска	26802	МК/Т/2018/0222
Бионовел Плус ДОО Скопје	26767	МК/Т/2018/0196
Бојан Јовановски	26725	МК/Т/2018/0351
ВИН БРОКЕР АД Скопје	26721	МК/Т/2017/1096
ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР дооел Скопје	26803	МК/Т/2017/1065
ДППУ Вамаско ДООЕЛ	26783	МК/Т/2017/1123
ДПТТУ ЕМИЛУ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово	26734	МК/Т/2018/0132
Друштво за земјоделско-сточарско производство, преработка и промет на големо и мало, увоз-извоз СКОВИН АД Скопје	26775	МК/Т/2018/0395
Друштво за инженеринг, производство, сервисирање, ремонт и монтажа на лифтови РАДЕ КОНЧАР ЛИФТОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26807	МК/Т/2018/0499

Друштво за интернет едукација ЦБЦ КОЛЕКТИВ ДОО Скопје	26847	МК/Т/2018/0261
Друштво за интернет едукација ЦБЦ КОЛЕКТИВ ДОО Скопје	26885	МК/Т/2018/0262
Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт Скопје	26804	МК/Т/2018/0066
Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт Скопје	26805	МК/Т/2018/0067
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	26837	МК/Т/2018/0515
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	26835	МК/Т/2018/0516
Друштво за маркетинг и комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје	26874	МК/Т/2018/0489
Друштво за маркетинг и комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје	26873	МК/Т/2018/0490
Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васа ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип	26824	МК/Т/2018/0513
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово	26860	МК/Т/2018/0263
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово	26861	МК/Т/2018/0264
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово	26862	МК/Т/2018/0265
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово	26859	МК/Т/2018/0296
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово	26848	МК/Т/2018/0297
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово	26863	МК/Т/2018/0267
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово	26864	МК/Т/2018/0268
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово	26865	МК/Т/2018/0269
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово	26866	МК/Т/2018/0270
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово	26867	МК/Т/2018/0271
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово	26868	МК/Т/2018/0272
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи, трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз	26889	МК/Т/2009/0324
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски проиводи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	26764	МК/Т/2018/0174
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски проиводи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	26765	МК/Т/2018/0175
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски проиводи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	26766	МК/Т/2018/0176



Друштво за производство трговија и услуги БУТИК-РЕВОЛУШН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26752	МК/Т/2018/0407
Друштво за производство трговија и услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ Гевгелија	26843	МК/Т/2018/0427
Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино	26741	МК/Т/2018/0380
Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино	26742	МК/Т/2018/0381
Друштво за производство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт Гостивар	26809	МК/Т/2018/0487
Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВ ДООЕЛ Куманово	26789	МК/Т/2011/1343
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕЈПР АПЛИКАЦИИ ДОО Скопје	26817	МК/Т/2018/0496
Друштво за производство, трговија и услуги КАРГО ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	26726	МК/Т/2017/0111
Друштво за производство, трговија и услуги МАЈАМИ ДОО Идризово - Скопје	26724	МК/Т/2017/0739
Друштво за производство, трговија и услуги НИДО ГЛОБАЛ ТЕКСТИЛЕ ДООЕЛ Кочани	26723	МК/Т/2017/1242
Друштво за производство, трговија и услуги СТИБЕРА ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	26760	МК/Т/2018/0337
Друштво за производство, трговија и услуги СТИБЕРА ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	26762	МК/Т/2018/0338
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје	26832	МК/Т/2018/0491
Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ	26795	МК/Т/2018/0434
Друштво за трговија и услуги НЕФА МЕБЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26883	МК/Т/2018/0283
Друштво за трговија туризам и услуги ШАР ЕКСПРЕС Рамадан ДООЕЛ увоз-извоз, с. Слатино, Теарце	26763	МК/Т/2018/0504
Друштво за трговија, производство и проектирање ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. БУЛЕВАР АВНОЈ бр.60 локал 3, Скопје-Аеродром	26722	МК/Т/2017/1243
Друштво за хотелиерство, трговија и услуги ТРОКАДЕРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Тетово	26844	МК/Т/2018/0394
ЕФТИНИЈА ИМПЕКС ДОО увоз-извоз	26812	МК/Т/2018/0359
Златевски Љубиша	26825	МК/Т/2018/0371
Златевски Љубиша	26850	МК/Т/2018/0372
ЛИОН ДОО	26749	МК/Т/2018/0391
Лимак ДОО Скопје	26831	МК/Т/2018/0331
Лимак ДОО Скопје	26887	МК/Т/2018/0332
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	26743	МК/Т/2018/0241
МАКПРОГРЕС ДОО	26842	МК/Т/2018/0396
МЗТ ЕНЕРГЕТИКА АД Скопје	26761	МК/Т/2018/0214
Магрони ДОО Скопје	26735	МК/Т/2018/0165

Магрони ДОО Скопје	26736	МК/Т/2018/0166
Мелти ДОО	26856	МК/Т/2018/0260
Методи КАРАКИРОВ	26881	МК/Т/2018/0257
Нена Минчев	26818	МК/Т/2018/0233
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	26798	МК/Т/2018/0386
САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани	26846	МК/Т/2018/0355
САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани	26833	МК/Т/2018/0356
САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани	26834	МК/Т/2018/0357
САШО ГРОЗДАНОСКИ	26854	МК/Т/2018/0300
САШО ГРОЗДАНОСКИ	26855	МК/Т/2018/0333
СТАР МИЛК ДООЕЛ експорт-импорт с. Каменјане	26882	МК/Т/2018/0292
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ	26813	МК/Т/2009/0259
Стедимарк ДООЕЛ Скопје	26815	МК/Т/2017/1053
Стедимарк ДООЕЛ Скопје	26816	МК/Т/2017/1054
Стилиновиќ Стјепан	26793	МК/Т/2018/0147
Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија	26851	МК/Т/2018/0238
Стојчевски Томислав	26785	МК/Т/2016/0621
Стојчевски Томислав	26786	МК/Т/2016/0622
ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје	26787	МК/Т/2018/0411
ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје	26788	МК/Т/2018/0412
Трговско друштво Интернационал фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ	26799	МК/Т/2018/0088
Трговско друштво Интернационал фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ	26800	МК/Т/2018/0089
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	26727	МК/Т/2018/0339
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	26737	МК/Т/2018/0341
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	26740	МК/Т/2018/0343
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	26733	МК/Т/2018/0345
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	26731	МК/Т/2018/0347
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	26729	МК/Т/2018/0349
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	26728	МК/Т/2018/0360
Трговско друштво за производство промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26754	МК/Т/2018/0410
Трговско друштво за производство, услуги и промет ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје	26884	МК/Т/2018/0293



Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26826	МК/Т/2017/1158
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26878	МК/Т/2018/0305
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26876	МК/Т/2018/0306
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26857	МК/Т/2018/0307
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26858	МК/Т/2018/0308
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26880	МК/Т/2018/0309
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26870	МК/Т/2018/0310
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26877	МК/Т/2018/0311
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26869	МК/Т/2018/0312
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26871	МК/Т/2018/0313
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26875	МК/Т/2018/0314
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26872	МК/Т/2018/0315
Хербe Алма доо Скопје	26806	МК/Т/2017/0054

ПРОМЕНИ

(111) 3396

(732) **DuPont Teijin Films U.S., Limited Partnership a Delaware Corporation**
Chestnut Run Plaza 728 974, Centre Road P.
O. Box 2915, Wilmington, DE, 19805, US

(111) 3099

(732) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago IL 60654, US

(111) 3100

(732) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago IL 60654, US

(111) 3952

(732) **HERTZ SYSTEM INC.**
8501 Williams Road, Estero, Florida 33928,
US

(111) 1094

(732) **LEK farmacevtska družba d.d.**
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI

(111) 1603

(732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto**
Šmarješka cesta 6, 8000, Novo mesto, SI

(111) 2061

(732) **UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION**

10 Farm Springs road, Farmington, CT 06032, US

(111) **2062**

(732) **UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION**

10 Farm Springs road, Farmington, CT 06032, US

(111) **2063**

(732) **UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION**

10 Farm Springs road, Farmington, CT 06032, US

(111) **1803**

(732) **Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)**
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP

(111) **7716**

(732) **Rothmans of Pall Mall Limited**
Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

(111) **7677**

(732) **Rothmans of Pall Mall Limited**
Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

(111) **9173**

(732) **Wyeth Holdings LLC**
235 East 42nd Street New York, NY 10017-5755, US

(111) **7424**

(732) **Discover Financial Services**
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, US

(111) **7377**

(732) **BRIDGESTONE CORPORATION**

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, , Tokyo, JP

(111) **9415**

(732) **Rexall Soundown, Inc**
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, 11779, New York, US

(111) **7528**

(732) **Wm. Wrigley Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US

(111) **7431**

(732) **Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)**
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP

(111) **7401**

(732) **ZITO d.o.o**
Smartinska cesta 154, 1529, Ljubljana, SI

(111) **7569**

(732) **Wm. Wrigley Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US

(111) **7794**

(732) **Wm. Wrigley Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US

(111) **7886**

(732) **Wm. Wrigley Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US

(111) **8199**

(732) **Wm. Wrigley Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US

(111) **7993**



(732) **Wm. Wrigley Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) **8161**

(732) **KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER**
ENTERTAINMENT (Sony Computer
Entertainment)
2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) **9373**

(732) **Philip Morris Global Brands Inc**
9201 Arboretum Parkway, Richmond,
Virginia, 23236, US

(111) **8815**

(732) **Philip Morris Global Brands Inc**
9201 Arboretum Parkway, Richmond,
Virginia, 23236, US

(111) **8652**

(732) **New Balance Athletics, Inc.**
100 Guest Street, Boston, Massachusetts
02135, US

(111) **8653**

(732) **New Balance Athletics, Inc.**
100 Guest Street, Boston, Massachusetts
02135, US

(111) **8654**

(732) **New Balance Athletics, Inc.**
100 Guest Street, Boston, Massachusetts
02135, US

(111) **10955**

(732) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago IL 60654, US

(111) **11211**

(732) **Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also**
trading as Seiko Epson Corporation)

1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo,
JP

(111) **11220**

(732) **Essity Hygiene and Health Aktiebolag**
SE-405 03 Göteborg, SE

(111) **11302**

(732) **New Balance Athletics, Inc.**
100 Guest Street, Boston, Massachusetts
02135, US

(111) **11174**

(732) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago IL 60654, US

(111) **11595**

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски**
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, МК

(111) **14275**

(732) **Double A (1991) Public Company**
Limited
1 Moo 2, Thatoo, Srimahaphote, Prachinburi,
TH

(111) **13852**

(732) **SANYANG MOTOR CO., LTD.**
No. 3, Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu,
TW

(111) **15593**

(732) **ЛОГОС ПЛУС АБЦ ДООЕЛ Друштво**
за странски јазици и компјутери
ул. „Аминта Трети“ бр. 75, 1000, Скопје,
МК

(111) **14174**

(732) **Fresenius Kabi AG**
Else-Kroner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE

(111) 14172
(732) Fresenius Kabi AG
Else-Kroner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE

(111) 14173
(732) Fresenius Kabi AG
Else-Kroner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE

(111) 14090
(732) Smithers-Oasis Company
295 South Water Street, Suite 201, Kent, Ohio
44240, US

(111) 13979
(732) easyGroup Ltd
10 Ansdell Street, London, W8 5BN, GB

(111) 14323
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago IL 60654, US

(111) 14322
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago IL 60654, US

(111) 14529
(732) JT International SA
Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH

(111) 14318
(732) Wm. Wrigley Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 14684
(732) JT International SA
Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH

(111) 14899
(732) MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Osmangazi Mahallesi Maresal Fevzi Cakmak
Caddesi No: 38, Esenyurt, Istanbul, TR

(111) 15095
(732) ALPARGATAS S.A.
Avendia Doutor Cardoso de Melo, 1336, 14
andar, Vila Olimpia, Sao Paulo - SP, 04.548-
004 , BR

(111) 16037
(732) Wm. Wrigley Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 16769
(732) Wm. Wrigley Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 16770
(732) Wm. Wrigley Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 16127
(732) MEGA DISPOSABLES S.A.
148 Dekelias Street, 13678 Aharnes, GR

(111) 17174
(732) Block Drug Company, Inc.
Corporation Service Company, Princeton
South Corporate Center, Suite 160, 100
Charles Ewing Blvd., Ewing, New Jersey
08628, US

(111) 18775
(732) Block Drug Company, Inc.
Corporation Service Company, Princeton
South Corporate Center, Suite 160, 100
Charles Ewing Blvd., Ewing, New Jersey
08628, US

(111) 15890



(732) **Block Drug Company, Inc.**
Corporation Service Company, Princeton
South Corporate Center, Suite 160, 100
Charles Ewing Blvd., Ewing, New Jersey
08628, US

(111) **17208**

(732) **Block Drug Company, Inc.**
Corporation Service Company, Princeton
South Corporate Center, Suite 160, 100
Charles Ewing Blvd., Ewing, New Jersey
08628, US

(111) **17817**

(732) **Deckers Outdoor Corporation**
250 Coromar Drive, Goleta, California, U.S.
93117, US

(111) **17232**

(732) **Zoetis Schweiz GmbH**
Schärenmoosstrasse 99, 8052, Zürich, CH

(111) **18921**

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

(111) **20101**

(732) **Avocent Huntsville LLC**
4991 Corporate Drive Huntsville, Alabama
35805, US

(111) **21762**

(732) **Fashion One Television LLC,**

246 West Broadway, New York, NY 10013, US

(111) **23111**

(732) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago IL 60654, US

(111) **24105**

(732) **Друштво за производство трговија и**
услуги АРМОП ПЛУС ДОО увоз-извоз
Скопје
бул. Трета Македонска Бригада бр. 48,
1000, Скопје, МК

(111) **26576**

(732) **Друштво за интерактивни веб**
медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје
бул. Паризански Одреди бр. 14/1-29, 1000,
Скопје, МК

(111) **26492**

(732) **Cainiao Smart Logistics Holding**
Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box
847, Grand Cayman, KY1-1103, KY

(111) **26490**

(732) **Cainiao Smart Logistics Holding**
Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box
847, Grand Cayman, KY1-1103, KY

ПРЕНОС

(111) **144**

(732) **Wolverine Outdoors, Inc.**
9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan
49351, US

(111) **720**

(732) **Wolverine Outdoors, Inc.**
9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan
49351, US

(111) 1569

(732) Top Shop International SA
Via Ferruccio Pelli 13, , 6900, Lugano, CH

(111) 2590

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware, 19808, US

(111) 1309

(732) Coors Brewing Company
1801 California Street, Suite 4600, Denver,
Colorado 80202, US

(111) 1310

(732) Coors Brewing Company
1801 California Street, Suite 4600, Denver,
Colorado 80202, US

(111) 1311

(732) Coors Brewing Company
1801 California Street, Suite 4600, Denver,
Colorado 80202, US

(111) 5941

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 6883

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 6895

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 6891

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 6489

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 2221

(732) Coatings Foreign IP Co. LLC
c/o The Corporation Trust Company,
Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, US

(111) 8670

(732) British American Tobacco Western
Europe Commercial Trading Limited
Globe House, 1 Water Street, London, WC2R
3LA, GB

(111) 8665

(732) British American Tobacco Western
Europe Commercial Trading Limited
Globe House, 1 Water Street, London, WC2R
3LA, GB

(111) 7999

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 8000

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB



(111) 8001 (732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB	980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
(111) 8002 (732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB	(111) 9190 (732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
(111) 7998 (732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB	(111) 10275 (732) Дејан Мијалов ул. Широк дол бр. 8, Штип, МК
(111) 7997 (732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB	(111) 10275 (732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце Котески“ 23, Прилеп, МК
(111) 8269 (732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB	(111) 10275 (732) Комерцијална банка АД Скопје ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, МК
(111) 8486 (732) Novartis Consumer Health S.A Route de l'Etraz, 1197, Prangins, CH	(111) 11220 (732) SCA Hygiene Products AB SE-405 03, Goteborg, SE
(111) 9264 (732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB	(111) 11310 (732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
(111) 8586 (732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited	(111) 10771 (732) ВИКТОРИЈА БРЕНД дооел бул. Гоце Делчев бр. 7/ДТЦ МАВРОВКА Ц- КАТ 3/14, Скопје, МК
	(111) 14053 (732) Комерцијална банка АД Скопје ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, МК
	(111) 14053

(732) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп
ул. „Леце Котески“ бб, Прилеп, МК

(111) 14053

(732) Дејан Мијалов
ул. Широк дол бр. 8, Штип, МК

(111) 13996

(732) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп
ул. „Леце Котески“, 23, Прилеп, МК

(111) 13996

(732) Комерцијална банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, МК

(111) 13996

(732) Дејан Мијалов
ул. Широк дол бр. 8, Штип, МК

(111) 15174

(732) ADT Services GmbH
Victor von Brauns-Strasse 21, 8212
Neuhausen am Rheinfall, CH

(111) 15174

(732) Sensormatic Electronics, LLC
6600 Congress Avenue, Boca Raton, FL
33487, US

(111) 14603

(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, CH

(111) 14801

(732) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп
ул. „Леце Котески“, 23, Прилеп, МК

(111) 14801

(732) Комерцијална банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, МК

(111) 15010

(732) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп
ул. „Леце Котески“, 23, Прилеп, МК

(111) 15010

(732) Комерцијална банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, МК

(111) 15010

(732) Дејан Мијалов
ул. Широк дол бр. 8, Штип, МК

(111) 15934

(732) Комерцијална банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, МК

(111) 15934

(732) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп
ул. „Леце Котески“, 23, Прилеп, МК

(111) 15935

(732) Комерцијална банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, МК

(111) 15935

(732) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп
ул. „Леце Котески“, 23, Прилеп, МК

(111) 15618

(732) Дејан Мијалов
ул. Широк дол бр. 8, Штип, МК

(111) 15618

(732) Комерцијална банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, МК

(111) 15618

(732) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп



ул. „Леце Котески,, 23, Прилеп, МК

(111) 15628

(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, CH

(111) 17174

(732) Block Drug Company, Inc.
Corporation Service Company, 830 Bear
Tavern Road, West Trenton, New Jersey,
08628, US

(111) 18775

(732) Block Drug Company, Inc.
Corporation Service Company, 830 Bear
Tavern Road, West Trenton, New Jersey,
08628, US

(111) 15890

(732) Block Drug Company, Inc.
Corporation Service Company, 830 Bear
Tavern Road, West Trenton, New Jersey,
08628, US

(111) 17208

(732) Block Drug Company, Inc.
Corporation Service Company, 830 Bear
Tavern Road, West Trenton, New Jersey,
08628, US

(111) 17376

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 17782

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 18049

(732) Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan
49351, US

(111) 21995

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 21372

(732) Nestle Skin Health S.A.
Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, CH

(111) 21437

(732) Henkel IP & Holding GmbH (a German
limited liability company)
Henkel Strasse 67 , 40589, Dusseldorf, DE

(111) 21840

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 22371

(732) Мухамер Јусуфи
ул. 167 бр. 140, Мала Речица, Тетов, МК

(111) 25113

(732) Палензовска Електролуks Силвана
ул. Александар Турунцев бр.1-13, П.фах
бр.52, 7000, Битола, МК

(111) 26505

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, US

ИСТЕКУВАЊА

(111) 465

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/01/2018

(111) 2933

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018

(111) 4048

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018

(111) 1494

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/02/2018

(111) 1894

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018

(111) 2551

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018

(111) 1229

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018

(111) 2118

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/01/2018

(111) 1851

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018

(111) 4568

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/02/2018

(111) 4696

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018

(111) 6058

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/11/2017

(111) 7891

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/11/2017

(111) 7889

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2017



(111) 7973

Правото на търговската марка престанува да важи на: 13/11/2017

(111) 7908

Правото на търговската марка престанува да важи на: 24/11/2017

(111) 8071

Правото на търговската марка престанува да важи на: 24/11/2017

(111) 7958

Правото на търговската марка престанува да важи на: 25/11/2017

(111) 7965

Правото на търговската марка престанува да важи на: 25/11/2017

(111) 7906

Правото на търговската марка престанува да важи на: 26/11/2017

(111) 7978

Правото на търговската марка престанува да важи на: 27/11/2017

(111) 8198

Правото на търговската марка престанува да важи на: 08/01/2018

(111) 8197

Правото на търговската марка престанува да важи на: 08/01/2018

(111) 8026

Правото на търговската марка престанува да важи на: 08/01/2018

(111) 8017

Правото на търговската марка престанува да важи на: 08/01/2018

(111) 8045

Правото на търговската марка престанува да важи на: 12/01/2018

(111) 8047

Правото на търговската марка престанува да важи на: 12/01/2018

(111) 8046

Правото на търговската марка престанува да важи на: 12/01/2018

(111) 9218

Правото на търговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 8052

Правото на търговската марка престанува да важи на: 19/01/2018

(111) 8051

Правото на търговската марка престанува да важи на: 19/01/2018

(111) 8075

Правото на търговската марка престанува да важи на: 26/01/2018

(111) 8177

Правото на търговската марка престанува да важи на: 30/01/2018

(111) 8181

Правото на търговската марка престанува да важи на: 05/02/2018

(111) 8253

Правото на търговската марка престанува да важи на: 06/02/2018

(111) 8187

Правото на търговската марка престанува да важи на: 12/02/2018

(111) 12929

Правото на търговската марка престанува да важи на: 15/10/2012

(111) 12930

Правото на търговската марка престанува да важи на: 21/08/2013

(111) 15514

Правото на търговската марка престанува да важи на: 02/11/2017

(111) 15511

Правото на търговската марка престанува да важи на: 05/11/2017

(111) 17117

Правото на търговската марка престанува да важи на: 05/11/2017

(111) 17119

Правото на търговската марка престанува да важи на: 05/11/2017

(111) 17120



Правото на търговската марка престанува да важи на: 05/11/2017

(111) 17121

Правото на търговската марка престанува да важи на: 05/11/2017

(111) 17118

Правото на търговската марка престанува да важи на: 05/11/2017

(111) 15294

Правото на търговската марка престанува да важи на: 06/11/2017

(111) 16827

Правото на търговската марка престанува да важи на: 06/11/2017

(111) 15606

Правото на търговската марка престанува да важи на: 07/11/2017

(111) 15359

Правото на търговската марка престанува да важи на: 16/11/2017

(111) 15743

Правото на търговската марка престанува да важи на: 16/11/2017

(111) 15541

Правото на търговската марка престанува да важи на: 16/11/2017

(111) 15550

Правото на търговската марка престанува да важи на: 19/11/2017

(111) 15300

Правото на търговската марка престанува да важи на: 20/11/2017

(111) 15392

Правото на търговската марка престанува да важи на: 21/11/2017

(111) 15393

Правото на търговската марка престанува да важи на: 21/11/2017

(111) 15301

Правото на търговската марка престанува да важи на: 21/11/2017

(111) 15350

Правото на търговската марка престанува да важи на: 26/11/2017

(111) 15382

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017

(111) 17071

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017

(111) 17623

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017

(111) 15787

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/11/2017

(111) 16281

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/11/2017

(111) 16352

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/12/2017

(111) 15004

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/02/2018

(111) 15003

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/02/2018

(111) 15267

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018

(111) 15269

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018

(111) 15268

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018

(111) 15064

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018

(111) 15063

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018

(111) 15061

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018



(111) 15062

Правото на търговската марка престанува да важи на: 06/02/2018

(111) 15250

Правото на търговската марка престанува да важи на: 06/02/2018

(111) 15251

Правото на търговската марка престанува да важи на: 06/02/2018

(111) 15252

Правото на търговската марка престанува да важи на: 06/02/2018

(111) 17364

Правото на търговската марка престанува да важи на: 11/02/2018

(111) 15160

Правото на търговската марка престанува да важи на: 12/02/2018

(111) 15155

Правото на търговската марка престанува да важи на: 12/02/2018

(111) 16391

Правото на търговската марка престанува да важи на: 13/02/2018

(111) 16392

Правото на търговската марка престанува да важи на: 13/02/2018

(111) 15495

Правото на търговската марка престанува да важи на: 13/02/2018

(111) 15154

Правото на търговската марка престанува да важи на: 13/02/2018

(111) 16538

Правото на търговската марка престанува да важи на: 13/02/2018

(111) 15193

Правото на търговската марка престанува да важи на: 14/02/2018

(111) 15547

Правото на търговската марка престанува да важи на: 15/02/2018

(111) 15546

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018

(111) 18580

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018

(111) 15215

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/02/2018

СПОЈУВАЊА

(111) 9373

(732) Philip Morris International Finance Corporation

9201 Arboretum Parkway, Richmond, Virginia, 23236, US

(111) 8815

(732) Philip Morris International Finance Corporation

9201 Arboretum Parkway, Richmond, Virginia, 23236, US

(111) 14704

(732) Astex Pharmaceuticals, Inc.

4420 Rosewood Drive, Suite 200 Pleasanton, 94588 California, US

(111) 20203

(732) Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада бр.56, Скопје, МК

(111) 23269

(732) Starbucks Corporation

2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134, US

(111) 23268

(732) Starbucks Corporation

2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134, US

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) 8666 МК/Т/ 1997/41

(111) 21776 МК/Т/ 2013/1033

ОБНОВУВАЊА

(111) 949

(186) 25/05/2027

(111) 3396

(186) 25/05/2027

(111) 3928

(186) 31/01/2027



(111) 3952	(186) 28/02/2027
(111) 3964	(186) 15/12/2026
(111) 3356	(186) 15/12/2026
(111) 4041	(186) 10/07/2027
(111) 2628	(186) 15/12/2026
(111) 2638	(186) 22/07/2027
(111) 1902	(186) 20/12/2027
(111) 6333	(186) 30/12/2027
(111) 1911	(186) 21/12/2027
(111) 2959	(186) 15/09/2027
(111) 2960	(186) 01/06/2027
(111) 2961	(186) 01/06/2027
(111) 2969	(186) 31/01/2027
(111) 2974	(186) 25/02/2027
(111) 1576	(186) 15/09/2027
(111) 1603	(186) 25/03/2027
(111) 2600	(186) 15/12/2026
(111) 1299	(186) 21/12/2027
(111) 2049	(186) 23/12/2026
(111) 4333	(186) 05/08/2027
(111) 4334	(186) 05/08/2027
(111) 4340	(186) 05/08/2027
(111) 4344	(186) 15/12/2027
(111) 1692	(186) 25/05/2027
(111) 1693	(186) 25/05/2017
(111) 1699	(186) 25/05/2027
(111) 1705	(186) 25/05/2027
(111) 1706	(186) 05/08/2027
(111) 1707	(186) 25/05/2027
(111) 1713	(186) 05/08/2027
(111) 1715	(186) 05/08/2027
(111) 1716	(186) 05/08/2027
(111) 1717	(186) 05/08/2027
(111) 1718	(186) 05/08/2027
(111) 2063	(186) 30/12/2027
(111) 2107	(186) 05/05/2027

(111) 2494	(186) 30/12/2027
(111) 2497	(186) 25/02/2027
(111) 4365	(186) 25/02/2027
(111) 2732	(186) 30/12/2027
(111) 1754	(186) 21/11/2026
(111) 1756	(186) 13/10/2026
(111) 1757	(186) 21/11/2026
(111) 2715	(186) 21/12/2027
(111) 2251	(186) 31/01/2027
(111) 2252	(186) 31/01/2027
(111) 2256	(186) 31/01/2027
(111) 2777	(186) 10/04/2027
(111) 4648	(186) 15/12/2026
(111) 2412	(186) 12/09/2027
(111) 7262	(186) 31/10/2026
(111) 7716	(186) 26/11/2026
(111) 7677	(186) 02/12/2026
(111) 7460	(186) 09/12/2026
(111) 9173	(186) 06/01/2027
(111) 7424	(186) 06/01/2027
(111) 7425	(186) 06/01/2027
(111) 7427	(186) 06/01/2027
(111) 7377	(186) 06/01/2027
(111) 9415	(186) 08/01/2027
(111) 7528	(186) 08/01/2027
(111) 8662	(186) 15/01/2027
(111) 8661	(186) 15/01/2027
(111) 8805	(186) 15/01/2027
(111) 8666	(186) 27/01/2027
(111) 8668	(186) 27/01/2027
(111) 8670	(186) 27/01/2027
(111) 8665	(186) 27/01/2027
(111) 8669	(186) 27/01/2027
(111) 8804	(186) 28/01/2027
(111) 9441	(186) 04/02/2027
(111) 9467	(186) 05/02/2027



(111) 6766	(186) 06/02/2027
(111) 7499	(186) 14/02/2027
(111) 7502	(186) 19/02/2027
(111) 7503	(186) 19/02/2027
(111) 7504	(186) 19/02/2027
(111) 7505	(186) 19/02/2027
(111) 7506	(186) 19/02/2027
(111) 7507	(186) 19/02/2027
(111) 7508	(186) 19/02/2027
(111) 7431	(186) 27/02/2027
(111) 7511	(186) 27/02/2027
(111) 7432	(186) 27/02/2027
(111) 7379	(186) 27/02/2027
(111) 7417	(186) 03/03/2027
(111) 7544	(186) 14/03/2027
(111) 9094	(186) 21/03/2027
(111) 7362	(186) 26/03/2027
(111) 7771	(186) 28/03/2027
(111) 7331	(186) 28/03/2027
(111) 7829	(186) 28/03/2027
(111) 7402	(186) 01/04/2027
(111) 7850	(186) 06/05/2027
(111) 7793	(186) 13/05/2027
(111) 7639	(186) 13/05/2027
(111) 7620	(186) 20/06/2027
(111) 7569	(186) 01/07/2027
(111) 7578	(186) 09/07/2027
(111) 7675	(186) 21/07/2027
(111) 7794	(186) 29/08/2027
(111) 7796	(186) 29/09/2027
(111) 7911	(186) 13/10/2027
(111) 7910	(186) 13/10/2027
(111) 8005	(186) 15/10/2027
(111) 7886	(186) 22/10/2027
(111) 7997	(186) 26/11/2027
(111) 8199	(186) 02/12/2027

(111) 7993	(186) 03/12/2027
(111) 7994	(186) 05/12/2027
(111) 8068	(186) 23/12/2027
(111) 7996	(186) 23/12/2027
(111) 8486	(186) 24/06/2028
(111) 13694	(186) 31/03/2026
(111) 23629	(186) 05/05/2026
(111) 13832	(186) 11/05/2026
(111) 13735	(186) 20/06/2026
(111) 13734	(186) 20/06/2026
(111) 17194	(186) 20/06/2026
(111) 14275	(186) 08/08/2026
(111) 13852	(186) 24/08/2026
(111) 14053	(186) 18/09/2026
(111) 13996	(186) 02/10/2026
(111) 15174	(186) 06/10/2026
(111) 15131	(186) 30/10/2026
(111) 13247	(186) 30/10/2026
(111) 14174	(186) 02/11/2026
(111) 14172	(186) 02/11/2026
(111) 14173	(186) 02/11/2026
(111) 14090	(186) 03/11/2026
(111) 14501	(186) 10/11/2026
(111) 14502	(186) 10/11/2026
(111) 14503	(186) 10/11/2026
(111) 14409	(186) 24/11/2026
(111) 14066	(186) 24/11/2026
(111) 14737	(186) 29/11/2026
(111) 14355	(186) 30/11/2026
(111) 13979	(186) 05/12/2026
(111) 14129	(186) 06/12/2026
(111) 14323	(186) 07/12/2026
(111) 14322	(186) 07/12/2026
(111) 14049	(186) 19/12/2026
(111) 13991	(186) 19/12/2026
(111) 14473	(186) 21/12/2026



(111) 15697	(186) 18/01/2027
(111) 14065	(186) 18/01/2027
(111) 14376	(186) 18/01/2027
(111) 14529	(186) 25/01/2027
(111) 14483	(186) 29/01/2027
(111) 14753	(186) 05/02/2027
(111) 14603	(186) 08/02/2027
(111) 14441	(186) 09/02/2027
(111) 14576	(186) 12/02/2027
(111) 14585	(186) 13/02/2027
(111) 14602	(186) 13/02/2027
(111) 14495	(186) 15/02/2027
(111) 14797	(186) 19/02/2027
(111) 14319	(186) 20/02/2027
(111) 14385	(186) 21/02/2027
(111) 15671	(186) 23/02/2027
(111) 14435	(186) 14/03/2027
(111) 14301	(186) 15/03/2027
(111) 14318	(186) 15/03/2027
(111) 14437	(186) 20/03/2027
(111) 14364	(186) 20/03/2027
(111) 14331	(186) 26/03/2027
(111) 14314	(186) 26/03/2027
(111) 14792	(186) 29/03/2027
(111) 14591	(186) 02/04/2027
(111) 14592	(186) 02/04/2027
(111) 14593	(186) 02/04/2027
(111) 14594	(186) 02/04/2027
(111) 14595	(186) 02/04/2027
(111) 14596	(186) 02/04/2027
(111) 14415	(186) 02/04/2027
(111) 14421	(186) 02/04/2027
(111) 14863	(186) 02/04/2027
(111) 14420	(186) 02/04/2027
(111) 14711	(186) 04/04/2027
(111) 14704	(186) 12/04/2027

(111) 14906	(186) 27/04/2027
(111) 14907	(186) 27/04/2027
(111) 14831	(186) 08/05/2027
(111) 14899	(186) 23/05/2027
(111) 14662	(186) 31/05/2027
(111) 14761	(186) 01/06/2027
(111) 14882	(186) 05/06/2027
(111) 14773	(186) 18/06/2027
(111) 15095	(186) 19/06/2027
(111) 14900	(186) 16/07/2027
(111) 14902	(186) 16/07/2027
(111) 14904	(186) 16/07/2027
(111) 16037	(186) 13/08/2027
(111) 16285	(186) 20/08/2027
(111) 15307	(186) 15/10/2027
(111) 15376	(186) 16/10/2027
(111) 16769	(186) 18/10/2027
(111) 15315	(186) 22/10/2027
(111) 14917	(186) 31/10/2027
(111) 15353	(186) 19/11/2027
(111) 15298	(186) 19/11/2027
(111) 16770	(186) 19/11/2027
(111) 15129	(186) 18/12/2027
(111) 15127	(186) 18/12/2027
(111) 15130	(186) 18/12/2027
(111) 15372	(186) 21/12/2027
(111) 15413	(186) 21/12/2027
(111) 15370	(186) 21/12/2027
(111) 15558	(186) 21/12/2027
(111) 15390	(186) 21/12/2027
(111) 15371	(186) 21/12/2027
(111) 14801	(186) 07/02/2028
(111) 15010	(186) 07/02/2028
(111) 15628	(186) 21/08/2028
(111) 17817	(186) 20/11/2028



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2018/9**

(45) 30/11/2018

(22) 16/02/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Јован Јованоски

(73) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО**


15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид, МК

(74) Адвокатско Друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски

Бул. Македонски просветители 8, Охрид

(51) 23-03

(54) **"Бојлер"**



(21) ID **2018/10**

(45) 30/11/2018

(22) 16/02/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)


(72) Јован Јованоски

(73) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО****15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, МК**

(74) Адвокатско Друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски

Бул. Македонски просветители 8, Охрид

(51) 23-03

(54) **"Бојлер"**

(21) ID **2018/28**

(45) 30/11/2018

(22) 15/10/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)



(72) Атанасов Миле



(73) **Атанасов Миле**
ул. Солидарност бр. 32, 2000 Штип,, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 07-99

(54) **"Држач за лижавчиња"**




(21) ID **2018/29**

(45) 30/11/2018

(22) 17/10/2018

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални

(30)


(72)





(73) **Друштво за трговија, градежништво, инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО СКОПЈЕ**
бул. Јане Сандански бр. 109/1-3, 1000 Скопје, , МК





(74) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(51) 09-01

(54) **"ШИШЕ"**






ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
07-99	МК/И/2018/0028
09-01	МК/И/2018/0029
23-03	МК/И/2018/0009
23-03	МК/И/2018/0010

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Атанасов Миле	МК/И/2018/0028
Друштво за трговија, градежништво, инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО СКОПЈЕ	МК/И/2018/0029
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО	МК/И/2018/0009
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО	МК/И/2018/0010



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **846**

(45) 30/11/2018

(21) ID 2017/14

(22) 18/09/2017

(18) 18/09/2022

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални



(72) Антевски Горан (ул. Партение Зографски бр. 3А, 1000 Скопје,)





(73) **Друштво за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ ДОО Скопје**
бул. Кузман Јосифовски 8/2, Аеродром, Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 08-08

(54) **Држачи и Спојница за закачување на сталажи**



(11) **843** (45) 30/11/2018

(21) ID 2018/2 (22) 09/01/2018

(18) 09/01/2023

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални

(30) 29/610,630 13/07/2017 US and 29/610,688 14/07/2017 US


(72) de Boer, Sanne Kirsten, c/o Spectrum Brands, Inc., (3001 Deming Way Middleton, Wisconsin 53562)


(73) **Spectrum Brands, Inc.****3001 Deming Way, Middleton, Wisconsin 53562, US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул. "Орце Николов" 68/4, реон 20, 1000 Скопје

(51) 01-06

(54) **ПЕЛЕТИРАНА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ**



(11) **845**

(45) 30/11/2018

(21) ID 2018/17

(22) 22/06/2018

(18) 22/06/2023

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Красен Ангелов Куркчиев (Krasen Angelov Kyurkchiev) (ул. Тракиска број 10 9700 Шумен)

(73) **Итал Фоод ЕАД**

ул. Тракиска број 10 Шумен,, BG

(74) Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски

ул. Пролет бр. 31, 1000, Скопје

(51) 09-03

(54) **Фиока за транспорт**



(11) **844** (45) 30/11/2018
 (21) ID 2018/18 (22) 25/06/2018
 (18) 25/06/2023

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (30)

(72) Емил Боев (ул. Иван Аговски бр. 11-1/27 Скопје, Карпош) and Кристофер Боев (ул. Иван Аговски бр. 11-1/27 Скопје, Карпош)


(73) **Друштво за производство, транспорт, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ИНТЕР ББ ДОО Скопје**

ул. Петре Георгиев бр. 117 Скопје - Чаир, МК

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје

(51) 20-02

(54) **"Дисплеј"**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
01-06	843
08-08	846
09-03	845
20-02	844

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Spectrum Brands, Inc.	843	МК/І/2018/0002
Друштво за производство, транспорт, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ИНТЕР ББ ДОО Скопје	844	МК/І/2018/0018
Друштво за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ ДОО Скопје	846	МК/І/2017/0014
Итал Фоод ЕАД	845	МК/І/2018/0017

ОБНОВУВАЊА

(111) 395	(186) 29/12/2023
(111) 396	(186) 29/12/2023
(111) 397	(186) 29/12/2023
(111) 398	(186) 29/12/2023
(111) 399	(186) 29/12/2023
(111) 400	(186) 29/12/2023
(111) 401	(186) 29/12/2023